

# МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 50

Ристо Малчески

## ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД НАТПРЕВАРОТ КЕНГУР ЗА ОСМО И ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

Скопје, 2025

Рецензент:

Д-р Методи Главче

Педагошки факултет, Скопје

## СОДРЖИНА

Предговор	5
-----------	---

### I АЛГЕБРА

1. Броеви и пресметувања	7
2. Равенства, равенки и неравенства	24
3. Теорија на броеви	37
4. Дополнителни задачи	58

### II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ

1. Броеви и цифри	70
2. Времето е важно	78
3. Мериме и споредуваме маси и волуумени	95
4. Мериме и споредуваме должини	100
5. Купуваме и пресметуваме пари	115
6. Дополнителни задачи	122

### III ГЕОМЕТРИЈА

1. Воведни задачи	146
2. Агли во многуаголник	152
3. Осна симетрија	168
4. Периметар	173
5. Плоштина	187
6. Стереометрија	224
7. Дополнителни задачи	244

## IV ЛОГИКА И КОМБИНАТОРИКА

1. Логички главоболки	260
2. Патеки и лавиринти	282
3. Боене и покривање	287
4. Распоредувања	297
5. Пребројувања	313
6. Расекување и составување фигури	334
7. Игри и турнири	343
8. Дополнителни задачи	351

## ПРЕДГОВОР

Пред вас е збирка решени задачи од престижниот меѓународен натпревар *Кенгур без граници*, наменета за учениците од осмо и деветто одделение од основното образование. Збирката ги содржи сите задачи од оваа категорија од 2008 до 2025 година.

Задачите, кои ги има вкупно 653, се поделени во четири глави и тоа:

- Алгебра,
- Текстуални задачи,
- Геометриски фигури,
- Геометрија и
- Логика и комбинаторика.

Понатаму, секоја глава е поделена на неколку параграфи, во кои задачите се групирани по сродност. Така, главата Текстуални задачи е поделена на шест параграфи и тоа:

- Броеви и цифри,
- Времето е важно,
- Мериме и споредуваме маси,
- Мериме и споредуваме должини,
- Купуваме и пресметуваме пари и
- Дополнителни задачи.

Во збирката се дадени комплетни решенија на задачите, при што решението на секоја задача следи одма по формулацијата на истата. Сепак на читателот му препорачувам прво да се обиде самостојна да ја реши задача-

та која ја обработува, а потоа да го консултира понуденото решение. Освен тоа, за некои задачи се понудени по два начини за нивно решавање. Ова е особено важно за развојот на математичкото мислење, па затоа на читателот му препорачувам, секаде каде што може, задачата да ја реши и на друг начин од тој што е понуден.

Во оваа пригода сакам да му се заблагодарам на рецензентот д-р Методи Главче чиј ангажман не само што придонесе да се намалат грешките кои го пратат издавањето на било кој ракопис, туку и со своите забелешки допринесе за подобрување на ракописот во целина. Се надевам дека оваа збирка задачи ќе најде свое место во подготовката на учениците за учество на натпреварот Кенгур без граници, со што ќе даде и свој придонес во развојот на учениците надарени за математика.

Како што реков, издавањето на секоја книга неодминливо е пропратено со грешки и тоа како од технички, така и од стручен аспект. Оттука, особено ќе бидам благодарен на секоја добронамерна критика и сугестија, која ќе придонесе за подобрување на ракописот, а посебно за отстранување на евентуалните грешки.

Скопје






Авторот

14. септември, 2025 г.

## I АЛГЕБРА

### 1. БРОЕВИ И ПРЕСМЕТУВАЊА

1. Кој од облаците содржи четири парни броеви?



**Решение.** **E).** Во облаците A, B, C, D соодветно непарни броеви се 3, 5, 9; 3, 13, 23, 33; 3, 9, 27; 1, 3, 9, а додека во облакот Е сите четири броеви се парни.

2. Горјан ги наредил петте картички дадени подолу така што тие формираат најмал можен деветцифрен број. Која картичка е последна во низата гледајќи од лево кон десно?

A)

B)

C)

D)

E)

**Решение.** **B).** Деветцифрениот број кој го формирал Горјан е

Значи, последна е картичката .

3. Горјан ги наредил петте картички дадени подолу така што тие формираат најголем можен деветцифрен број. Која картичка е последна во низата гледајќи од лево кон десно?

- A) 4      B) 8      C) 31      D) 59      E) 107

**Решение. B).** Деветцифрениот број кој го формирали Горјан е

8 59 4 31 107

Значи, последна е картичката 107.

4. Ева има четири цифри направени од дрво,

како што е прикажано на цртежот десно.



Со нивна помош таа го запишала бројот

2025. Кој е најголемиот број што може да го запише Ева со овие цифри, ако е дозволено цифрите да може да ги преместува, врти и превртува.

- A) 2502      B) 5202      C) 5220      D) 5502      E) 5520

**Решение. C).** Само при вртење и превртување на цифрата 0 повторно се добива цифра и тоа цифрата 0. Значи, најголемиот број што може да го добие Ева е бројот кој се составува со разместување на цифрите и тоа е бројот 5220.

5. Ева има четири цифри направени од

дрво, како што е прикажано на цртежот десно. Со нивна помош таа го



запишала бројот 2025. Кој е најголемиот број што може да го запише Ева со овие цифри, ако е дозволено цифрите да може да ги преместува, врти и превртува.

- A) 5052      B) 5220      C) 5520      D) 5550      E) 5555

**Решение. C).** При вртење и превртување на цифрата 0 повторно се добива цифрата 0, а со превртување на цифрите 2 и 5 се добиваат цифрите 5 и 2, соодветно. За да го запишеме најголемиот број,

довољно е да ги добиеме најголемите можни цифри и потоа да ги запишеме во опаѓачки редослед. На тој начин го добиваме бројот 5550.

6. Матео запишал три природни броја во растечки редослед и еднаквите цифри ги заменил со еднакви симболи, а различните цифри со различни симболи. Тој добил  $\square\lozenge\lozenge$ ,  $\heartsuit\triangle\triangle$ ,  $\heartsuit\triangle\square$ . Како изгледа следниот број по овие три броја?

A)  $\heartsuit\heartsuit\lozenge$       B)  $\square\heartsuit\square$       C)  $\heartsuit\triangle\lozenge$       D)  $\heartsuit\lozenge\square$       E)  $\heartsuit\triangle\heartsuit$

**Решение.** **E).** Првите два броја се со различни почетни симболи, па затоа на срцето соодветствува цифра која е поголема за еден од цифрата која соодветствува на квадратчето. Понатаму, на ромбот соодветствува цифрата 9, па затоа на триаголничето соодветствува цифрата 0. Сега е јасно дека на квадратчето соодветствува цифрата 1. Значи, броевите се 199, 200 и 201. Следниот број е 202 и по замена на цифрите со симболи добиваме  $\heartsuit\triangle\heartsuit$ .

7. Кaj коj од дадените изрази вредностa e парен броj?  
A) 2009      B)  $2 + 0 + 0 + 9$       C)  $200 - 9$   
D)  $200 \cdot 9$       E)  $200 + 9$

**Решение.** **D).** Имаме:

$$\begin{aligned} 2009 &= 2009, & 2 - 0 - 0 - 9 &= 11, & 200 - 9 &= 191, \\ 200 \cdot 9 &= 1800, & 200 + 9 &= 209 \end{aligned}$$

и парен е само бројот 1800.

8. Koj od изразите  
A)  $2020 - (2021 - (2022 - 2023))$       B)  $(2020 - 2021) - (2022 - 2023)$   
C)  $2020 - (2021 - 2022) - 2023$       D)  $2020 - (2021 - 2022 - 2023)$

E)  $2020 - 2021 - 2022 - 2023$

има најголема вредност.

**Решение. D).** Имаме

$$2020 - (2021 - (2022 - 2023)) = 2020 - (2021 + 1) = 2020 - 2022 = -2$$

$$(2020 - 2021) - (2022 - 2023) = -1 - (-1) = -1 + 1 = 0,$$

$$2020 - (2021 - 2022) - 2023 = 2020 - (-1) - 2023 = 2020 + 1 - 2023 = -2,$$

$$2020 - (2021 - 2022 - 2023) = 2020 - (-2024) = 2020 + 2024 = 4048,$$

$$2020 - 2021 - 2022 - 2023 = -1 - 4045 = -4046.$$

9. Ако петте прикажани фигури се постават правилно, т.е. правилно се поврзат, се добива правоаголник на кој е запишан броен израз. Колку е вредноста на овој броен израз?
- A) -100      B) -8      C) -1      D) 199      E) 208

**Решение. A).** Очигледно фигуурите и се прва и последна во бројниот израз. Лесно се гледа дека единствен можен распоред е



Според тоа, бројниот израз е  $2 - 102$  и неговата вредност е 100.

10. Во шестцифрениот број  $\overline{PAPAYA}$  на различните букви соодветствуваат различни цифри, а на исти букви соодветствуваат исти цифри. Ако  $Y = P + P = A + A + A$ , определи го производот  $P \cdot A \cdot P \cdot A \cdot Y \cdot A$ .
- A) 432      B) 342      C) 324      D) 243      E) 234

**Решение. A).** Јасно, цифрата  $A$  мора да е парна и мора да е  $3A < 10$ , од каде добиваме  $A = 2$ . Според тоа,  $P = 3$  и  $Y = 6$ . Конечно,

$$P \cdot A \cdot P \cdot A \cdot Y \cdot A = 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 2 = 432.$$

11. Во низа се запишани сите петцифрени броеви чиј производ на цифри е еднаков на  $7! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$ . Колку е збирот на цифрите на најголемиот од запишаните броеви?

A) 25      B) 27      C) 28      D) 30      E) 31

**Решение.** **E).** Најголемиот број се добива ако ги добиеме најголемите можни пет цифри. Јасно, две од цифрите се 5 и 7. Сега производот на броевите 1, 2, 3, 4 и 6 е  $2^4 \cdot 3^2$ , па затоа следните по големина најголеми цифри се  $3^2 = 9$  и  $2^3 = 8$ , а последната цифра е 2. Значи, најголемиот можен број е 98752 и збирот на неговите цифри е  $9 + 8 + 7 + 5 + 2 = 31$ .

12. Кој од следните изрази има најголема вредност?

A)  $2011^1$       B)  $1^{2011}$       C)  $1 \cdot 2011$       D)  $1 + 2011$       E)  $1 : 2011$

**Решение.** **D).** Бидејќи

$$2011^1 = 2011, \quad 1^{2011} = 1, \quad 1 \cdot 2011 = 2011,$$

$$1 + 2011 = 2012, \quad 1 : 2011 = \frac{1}{2011},$$

најголема вредност е  $1 + 2011 = 2012$ .

13. Пресметај ја вредноста на изразот:  $2^0 + 2^3$ .

A) 1      B) 7      C) 8      D) 9      E) 10

**Решение.** **D).** Имаме:

$$2^0 + 2^3 = 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 1 + 8 = 9.$$

14. Калкулаторот на Мартин е расипан, и наместо да множи тој дели, а одзема наместо да собира. Тој сакал да пресмета  $(12 \times 3) + (4 \times 2)$ . Кој резултат го дава калкулаторот?

A) 2      B) 6      C) 12      D) 28      E) 38


**Решение. А).** Калкулаторот наместо да пресмета  $(12 \times 3) + (4 \times 2)$  тој ќе пресмета  $(12 : 3) - (4 : 2) = 4 - 2 = 2$ .

15. Колку е  $12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89$  ?  
 A) 389      B) 396      C) 404      D) 405      E) друг број

**Решение. С).** Имаме

$$\begin{aligned} A &= 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89 \\ &= (12 + 89) + (23 + 78) + (34 + 67) + (45 + 56) \\ &= 4 \cdot 101 = 404. \end{aligned}$$

16. Во секое кругче од фигураната прикажана на цртежот десно треба да се запише по еден број, така што секој број е еднаков на збирот на двата броја кои се запишани во соседни кругчиња. Кој број треба да се запише во сивото кругче?



- A) 2      B) -1      C) -2      D) -3      E) -5

**Решение. Д).** Во кругчето меѓу броевите 1 и 2 треба да се запише бројот  $1 + 2 = 3$ . Сега ако одејќи во насока на движењето на стрелката на часовникот во кругчето по бројот 2 е запишан бројот  $a$ , тогаш  $3 + a = 2$ , па затоа  $a = 2 - 3 = -1$ . Значи, ако во сивото кругче е запишан бројот  $b$ , тогаш  $2 + b = -1$ , што значи  $b = -1 - 2 = -3$ .

17. Употребувајќи ја секоја од цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 само по еднаш, се формираат два четирицифрени броја, такви што нивниот збир е најмал. Колку е вредноста на тој збир?  
 A) 2468      B) 3333      C) 3825      D) 4734      E) 6912

**Решение. С).** За да збирот на формирани броеви е најмал потребно и доволно е во двата најмалите две цифри 1 и 2 во некој распоред да се цифрите на илјадитите, потоа следните две по големина цифри 3 и

4 во некој распоред да се цифрите на стотките во двета броја, па следните две по големина цифри 5 и 6 да се во некој распоред цифрите на десетките на двета броја и на крајот цифрите 7 и 8 во некој распоред да се цифрите на единиците на двета броја. Значи, најмалиот збир ќе биде:

$$1000 \cdot (1+2) + 100 \cdot (3+4) + 10 \cdot (5+6) + (7+8) = 3825.$$

18. Збирот на првите сто непарни природни броеви е одземен од збирот на првите сто парни природни броеви. Кој број е добиен?
- A) 0      B) 50      C) 100      D) 200      E) 10100

**Решение.** С). Имаме:

$$\begin{aligned} A &= (2+4+6+\dots+200)-(1+3+5+\dots+199) \\ &= (2-1)+(4-2)+(6-5)+\dots+(200-199) \\ &= \underbrace{1+1+1+\dots+1}_{100 \text{ собирци}} = 100. \end{aligned}$$

19. Сите четирицифрени природни броеви кои имаат исти цифри со бројот 2013 се запишани на табла во растечки редослед. Која е најголемата разлика помеѓу два соседни броја запишани на таблатата?
- A) 702      B) 703      C) 693      D) 793      E) 198

**Решение.** А). Низата броеви кои се запишани е

$$\begin{aligned} &1023, 1032, 1203, 1230, 1302, 1320, 2013, 2031, 2103, \\ &2130, 2301, 2310, 3012, 3021, 3102, 3120, 3201, 3210. \end{aligned}$$

Јасно, најголемата разлика на два соседни броја е  $3012 - 2310 = 702$ .

20. Во квадратчињата на шемата треба да се запишат четири знаци + и еден знак – така што ќе се добие точно равенство.

$$6\square 9\square 12\square 15\square 18\square 21=45$$

Каде треба да се запише знакот – ?

- A) меѓу 6 и 9      B) меѓу 9 и 12      C) меѓу 12 и 15  
 D) меѓу 15 и 18      E) меѓу 18 и 21

**Решение. D).** Ако секаде запишеме знак +, тогаш добиваме

$$6+9+12+15+18+21=81.$$

Значи, резултатот е за  $81-45=36$  поголем од тој што треба да го добијеме. Ако еден знак + замениме со знак –, тогаш резултатот се намалува за двократната вредност на бројот пред кој е извршена промената. Значи, промената треба да се направи пред бројот  $36:2=18$  и тогаш се добива  $6+9+12+15-18+21=45$ .

21. Во квадратчињата на шемата треба да се запишат три знаци + и два знаци – така што ќе се добие точно равенство.

$$6 \square 9 \square 12 \square 15 \square 18 \square 21 = 33$$

I      II      III      IV      V

Каде треба да се запише знакот –?

- A) I и II      B) II и III      C) III и IV      D) I и III      E) I и V

**Решение. D).** Ако секаде запишеме знак +, тогаш добиваме

$$6+9+12+15+18+21=81.$$

Значи, резултатот е за  $81-33=48$  поголем од тој што треба да го добијеме. Ако еден знак + замениме со знак –, тогаш резултатот се намалува за двократната вредност на бројот пред кој е извршена промената. Значи, промената треба да се направи пред два броја чиј збир е еднаков на  $48:2=24$ . Јасно, тоа се броевите 9 и 15, или броевите 6 и 18. Но, пред бројот 6 не може да го промениме знакот, па затоа остануваат броевите 9 и 15. Сега имаме

$$6-9+12-15+18+21=33.$$

22. Филип сака да помножи три различни броја од следниве броеви:  $-5, -3, -1, 2, 4, 6$ . Кој е најмалиот производ кој Филип може да го добие?

- A) -200      B) -120      C) -90      D) -48      E) -15

**Решение. B).** За да производот биде најмал тој мора да биде негативен. За да биде негативен, треба да има или еден или три негативни броеви и притоа избраните броеви да бидат најголеми по абсолютна вредност. Според тоа, Филип треба да ги избере броевите -5, 4, 6. Па, бараниот производ е -120.

23. Андреј го добил бројот 1015 како збир на броеви запишани само со цифрата 7 (цртеж десно). Тој сака да го добие бројот 2023 како збир на броеви запишани само со цифрата 7, но притоа цифрата 7 да ја употреби точно 19 пати. Колку пати ќе биде употребен бројот 77?
- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

$$\begin{array}{r}
 777 \\
 77 \\
 + 77 \\
 77 \\
 \hline
 1015
 \end{array}$$

**Решение. E).** Имаме

$$\begin{aligned}
 2023 &= 1015 + 1008 \\
 &= 1015 + 1015 - 7 \\
 &= 777 + 77 + 77 + 77 + 7 + 777 + 77 + 77 + 77 + 7 - 7 \\
 &= 777 + 777 + 77 + 77 + 77 + 77 + 77 + 77 + 77 + 7
 \end{aligned}$$

што значи дека бројот 77 ќе биде употребен шест пати.

24. Еден ученик правилно ги собрал двоцифрените броеви дадени лево на таблота и добил резултат 137. Кој број ќе го добие ако ги собере двата четирицифрени броја кои се запишани десно на таблота?
- A) 13737      B) 13837      C) 14747      D) 23737      E) 137137

$  \begin{array}{r}  AB \\  + CD \\  \hline  137  \end{array}  $	$  \begin{array}{r}  ADCB \\  + CBAD \\  \hline  ?  \end{array}  $
--	--

**Решение. B).** Од собирањето на двоцифрените броеви имаме


$$10(A + C) + B + D = 137 .$$

Затоа

$$\begin{aligned}
 \overline{ADCB} + \overline{CBAD} &= 1000(A + C) + 100(B + D) + 10(A + C) + B + D \\
 &= 1010 \cdot (A + C) + 101(B + D) \\
 &= 101 \cdot (10(A + C) + B + D) \\
 &= 101 \cdot 137 = 138137.
 \end{aligned}$$


25. Пабло сака да запише по еден број во секое теме и на секој раб на пирамидата прикажана на цртежот десно, така што збирот на броевите запишани во секои две темиња е еднаков на бројот запишан на работ. Кој број ќе го запише на местото на прашалникот?

A) 11      B) 12      C) 13      D) 14      E) 15




**Решение.** **B).** Нека почнувајќи од долното лево кругче во насока на движењето на стрелките на часовниковот се запишани броевите  $a, b, c, d$ . Тогаш:

$$\begin{aligned}
 a + b &= (b + c) - (c + d) + (d + a) \\
 &= 8 - 9 + 13 = 12.
 \end{aligned}$$




26. Во секое теме на шестаголникот прикажан на цртежот десно е запишан по еден број, така што бројот запишан на страната меѓу секои две соседни темиња е еднаков на збирот на броевите запишани во темињата. Кој број треба да е запишан на местото на прашалникот?

A) 11      B) 12      C) 13  
D) 14      E) 15



**Решение.** **D).** Нека почнувајќи од долното лево кругче во насока на движењето на стрелките на



часовникот се запишани броевите  $a, b, c, d, e, f$ . Тогаш:

$$\begin{aligned} a + f &= (a + b) - (b + c) + (c + d) - (d + e) + (e + f) \\ &= 12 - 18 + 19 - 14 + 15 = 14. \end{aligned}$$

27. Пресметај ја вредноста на изразот:  $2023:(2+0+2+3)$ ?

A) 179      B) 198      C) 269      D) 289      E) 301

**Решение.** **D).** Имаме:

$$2023:(2+0+2+3) = 2023:7 = 289.$$

28. Вредноста на изразот  $(20+18):(20-18)$  е:

A) 18      B) 19      C) 20      D) 34      E) 36

**Решение.** **B).** Имаме:

$$(20+18):(20-18) = 38:2 = 19.$$

29. Колку е вредноста на изразот  $(20 \cdot 21):(2+0+2+1)$ ?

A) 42      B) 64      C) 80      D) 84      E) 105

**Решение.** **D).** Имаме

$$(20 \cdot 21):(2+0+2+1) = 420:5 = 84.$$

30. Пресметај ја вредноста на изразот:  $2022^1 + 2022^0 + 1^{-2022} + 0^{2022}$ .

A) 0      B) 1      C) 2021      D) 2022      E) 2024

**Решение.** **E).** Имаме:

$$2022^1 + 2022^0 + 1^{-2022} + 0^{2022} = 2022 + 1 + 1 + 0 = 2024.$$

31. Дијана и рекла на Јана да каже број чиј производ на цифри е 24. Колку е збирот на цифрите на најмалиот број што може да го каже Јана?

A) 6      B) 8      C) 9      D) 10      E) 11

**Решение. Е.** Бидејќи  $24 = 1 \cdot 24 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 4 \cdot 6$  Јана може да каже еден од броевите 38, 83, 46 и 64. Значи, најмалиот број кој Јана може да го каже е 38 и збирот на неговите цифри е  $3 + 8 = 11$ .

32. Пабло помножил два двоцифрени броја, а  потоа избришал по една цифра од секој од трите броја, како што е прикажано на цртежот десно. Колку е збирот на трите избришани цифри?

A) 5      B) 6      C) 9      D) 12      E) 14

**Решение. В.** Производот на бројот 3 со друг едноцифрен број дава резултат чија цифра на единиците е 2, ако бројот е 4. Сега имаме  $\underline{3} \cdot 24 = \underline{3}\underline{2}$ . Потоа, бидејќи  $23 \cdot 24 = 552$  и  $13 \cdot 24 = 312$ , заклучуваме дека решение на бројниот ребус е  $13 \cdot 24 = 312$ . Значи, трите избришани цифри се 1, 1 и 4, а нивниот збир е 6.

33. Филип го запишал збирот на квадратите на два броја како што е прикажано на долниот цртеж.

$$(2\underline{?})^2 + (1\underline{?}2)^2 = 7133029$$

За жал дел од цифрите се покриени со истурено мастило. Која е цифрата на единиците на првиот број?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

**Решение. С.** Цифрата е единиците на вториот број е 2, па затоа цифрата на единиците на неговиот квадрат е 4. Значи, цифрата на единиците на квадратот на првиот број е  $9 - 4 = 5$ . Конечно, цифрата на единиците на првиот број е 5.

34. Броевите  $m$  и  $n$  се непарни. На кој од дадените изрази вредноста е непарен број?

- A)  $m(n+1)$       B)  $(m+1)(n+1)$       C)  $m+n+2$     D)  $mn+2$     E)  $m+n$

**Решение. D).** Нека  $m = 2a + 1$ ,  $n = 2b + 1$ . Тогаш

$$m(n+1) = (2a+1)(2b+1+1) = 2(2a+1)(b+1) \text{ е парен број}$$

$$(m+1)(n+1) = (2a+1+1)(2b+1+1) = 4(a+1)(b+1) \text{ е парен број}$$

$$m+n+2 = 2a+1+2b+1+2 = 2(a+b+2) \text{ е парен број}$$

$$mn+2 = (2a+1)(2b+1)+2 = 2(2ab+a+b+1)+1 \text{ е непарен број}$$

$$m+n = 2a+1+2b+1 = 2(a+b+1) \text{ е парен број.}$$

35. Бројот 2023 е збир на 2023 последователни цели броеви. Колку е збирот на цифрите на најголемиот од тие броеви?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение. A).** Меѓу последователните цели броеви мора да има и негативни, бидејќи збир на 2023 последователни позитивни цели броеви е поголем од 2023.

Од  $2023 = 2 \cdot 1011 + 1$  следува дека од  $-1011$  до  $1011$  има 2023 броеви, каде кои средниот број е 0, па затоа и нивниот збир е 0. Сега, од  $-1010$  до  $1012$  има 2023 броеви, чиј збир е 2023 бидејќи меѓу нив се броевите  $1011$  и  $1012$  за кои нема спротивни броеви. Најголем е бројот  $1012$  и збирот на неговите цифри е 4.

36. Вредноста на изразот  $11,11 - 1,111$  е:

- A) 9,009      B) 9,0909      C) 9,99      D) 9,999      E) 10

**Решение. D).** Имаме:

$$11,11 - 1,111 = 11,110 - 1,111 = 9,999.$$

37. Колку е вредноста на изразот  $\frac{2011 \cdot 2,011}{201,1 \cdot 20,11}$ ?

- A) 0,01      B) 0,1      C) 1      D) 10      E) 100

**Решение. C).** Со непосредно пресметување добиваме

$$\frac{2011 \cdot 2,011}{201,1 \cdot 20,11} = \frac{10 \cdot 201,1 \cdot 2,011}{201,1 \cdot 20,11} = \frac{10 \cdot 2,011}{20,11} = \frac{20,11}{20,11} = 1.$$

38. Колку е вредноста на изразот  $\frac{3333}{101} + \frac{6666}{303}$ , ако  $\frac{1111}{101} = 11$ .  
 А) 5      Б) 9      С) 11      Д) 55      Е) 99

**Решение. D).** Имаме:

$$\frac{3333}{101} + \frac{6666}{303} = 3 \cdot \frac{1111}{101} + \frac{6}{3} \cdot \frac{1111}{101} = 3 \cdot 11 + 2 \cdot 11 = 55.$$

39. Пресметај ја вредноста на изразот:  $\frac{20 \cdot 24}{2 \cdot 0 + 2 \cdot 4}$ .  
 А) 12      Б) 30      С) 48      Д) 60      Е) 120

**Решение. D).** Имаме

$$\frac{20 \cdot 24}{2 \cdot 0 + 2 \cdot 4} = \frac{20 \cdot 3 \cdot 8}{8} = 60.$$

40. Просечниот број на деца од пет семејства не може да биде:  
 А) 0,2      Б) 1,2      С) 2,2      Д) 2,4      Е) 2,5  
**Решение. E).** Бидејќи  $5 \cdot 0,2 = 1$ ,  $5 \cdot 1,2 = 6$ ,  $5 \cdot 2,2 = 11$ ,  $5 \cdot 2,4 = 12$  се природни броеви, а  $5 \cdot 2,5 = 12,5$  не е природен број заклучуваме дека просечниот број деца во пет семејства не може да биде 2,5.

41. За природните броеви  $x$ ,  $y$  и  $z$  се исполнети равенствата  $x \cdot y = 14$ ,  $y \cdot z = 10$  и  $z \cdot x = 35$ . Колку е вредноста на  $x + y + z$ ?  
 А) 10      Б) 12      С) 14      Д) 16      Е) 18

**Решение. C).** Имаме

$$(x \cdot y) \cdot (y \cdot z) \cdot (z \cdot x) = 14 \cdot 10 \cdot 35, \text{ т.е. } (x \cdot y \cdot z)^2 = 70^2,$$

од каде добиваме  $x \cdot y \cdot z = 70$ . Сега

$$x = \frac{xyz}{yz} = 7, \quad y = \frac{xyz}{xz} = 2 \text{ и } z = \frac{xyz}{xy} = 5.$$

Значи,  $x + y + z = 14$ .

42. Колку знаци од знакот за собирање (+) во неточното бројно равенство

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 27$$

треба да се заменат со знакот за множење ( $\cdot$ ) за да се добие точно равенство?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) не е можно

**Решение. В).** Имаме  $1 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 27$ , што значи дека треба да се заменат два знаци за собирање со два знаци за множење.

43. На кој степен треба да се степенува бројот  $4^4$  за да се добие бројот  $8^8$ ?

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 8      E) 16

**Решение. В).** Имаме

$$8^8 = (2^3)^8 = 2^{3 \cdot 8} = 2^{24} = 2^{2 \cdot 12} = (2^2)^{12} = (2^2)^{3 \cdot 4} = ((2^2)^4)^3 = (4^4)^3,$$

што значи дека бараниот степен е 3.

44. Филип на табла ги запишал броевите  $1, -1, -1, 1, 1, -1, .$  По петтиот запишан број тој продолжил да запишува броеви, при што секој нареден број е производ на претходните два запишани броја. Колку е збирот на првите 2013 запишани броеви?

- A) -1006      B) -671      C) 0      D) 671      E) 1007

**Решение. В).** Да запишеме неколку членови на низата:

$$\underline{1}, \underline{-1}, \underline{-1}, \underline{1}, \underline{-1}, \underline{1}, \underline{-1}, \underline{-1}, \underline{1}, \underline{-1}, \underline{1}, \underline{-1}, \dots \quad (1)$$

Забележуваме дека ако членовите на низата последователно ги групираме во тројки, тогаш збирот на броевите во секој тројка е  $-1$ . Сега, бидејќи  $2013:3=671$ , т.е. имаме 671 тројка чиј збир е  $-1$ , заклучуваме дека бараниот збир е  $-671$ .

*Забелешка.* Дека навистина се добива низата (1) може да се докаже со помош на математичка индукција. Навистина, нека низата е  $a_i$ ,  $i=1,2,3,\dots$ . Тогаш  $a_1=1, a_2=-1, a_3=-1$ , т.е. првата тројка е од дадениот вид. Нека претпоставиме дека  $k$ -тата тројка е од дадениот вид, т.е.  $a_{3k+1}=1, a_{3k+2}=-1, a_{3k+3}=-1$ . Тогаш за  $(k+1)$ -та тројка имаме

$$\begin{aligned} a_{3(k+1)+1} &= a_{3k+2}a_{3k+3} = (-1) \cdot (-1) = 1, \\ a_{3(k+1)+2} &= a_{3k+3}a_{3(k+1)+1} = (-1) \cdot 1 = -1, \\ a_{3(k+1)+3} &= a_{3(k+1)+1}a_{3(k+1)+2} = 1 \cdot (-1) = -1. \end{aligned}$$

Сега, од принципот на математичка индукција следува дека сите тројки се од дадениот вид.

45. Нека  $S$  е бројот на точни квадрати на природни броеви што се наоѓаат меѓу броевите 1 и  $2013^6$ . Нека  $Q$  е бројот на точни кубови на природни броеви што се наоѓаат меѓу 1 и  $2013^6$ . Тогаш

A)  $S=Q$     B)  $2S=3Q$     C)  $3S=2Q$     D)  $S=2013Q$     E)  $S^3=Q^2$

**Решение. D).** Имаме  $2013^6=(2013^3)^2$ , па затоа  $S=2013^3$ . Од друга страна  $2013^6=(2013^2)^3$ , па затоа  $Q=2013^2$ . Според тоа,

$$S=2013^3=2013 \cdot 2013^2=2013Q.$$

46. Пресметај  $x+y$ , ако  $\sqrt{x}+\sqrt{y}=x-y=9$ .
- A)  $\sqrt{5}+2$     B) 9    C) 41    D) 81    E) 100

**Решение. C).** Имаме:

$$\begin{aligned}x - y &= 9, \\(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) &= 9, \\\sqrt{x} - \sqrt{y} &= 1\end{aligned}$$

Според тоа,

$$x + y = \frac{1}{2}((\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 + (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2) = \frac{1}{2}(9^2 + 1^2) = 41.$$

## 2. РАВЕНСТВА, РАВЕНКИ И НЕРАВЕНСТВА

1. Кој број треба да се стави на местото на буквата  $A$  за да пресметувањата  $2 \cdot 18 \cdot 14 = 6 \cdot A \cdot 7$  се точни?
- A) 8      B) 9      C) 10      D) 12      E) 15

**Решение.** **D).** Имаме

$$2 \cdot 18 \cdot 14 = 6 \cdot A \cdot 7$$

$$2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 14 = 42A,$$

$$12 \cdot 42 = 42A,$$

$$A = 12.$$

2. Броевите 2, 3, 4 и уште еден број се запишани во квадратна шема, по еден број во секое квадратче. Збирот на броевите во првиот ред е 9, а збирот на броевите во вториот ред 6. Кој е непознатиот број?
- A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 4

**Решение.** **B).** Збирот на сите четири броја е еднаков на збирот на збировите на броевите запишани во првиот и збирот на броевите запишани во вториот ред, однос на  $9 + 6 = 15$ . Според тоа, ако  $a$  е четвртиот број, тогаш

$$a + 2 + 3 + 4 = 15, \text{ т.е. } a = 6.$$

3. Во табелата десно Горјан ги запишал броевите од 1 до 8 така што збирот на броевите запишани во полињата на секој од двата реда е еднаков и збирот на броевите запишани во полињата на секоја од четирите колони е еднаков. Кој број е запишан во сивото поле?

- A) 1      B) 2      C) 5      D) 6      E) 7

	4		
3		8	

**Решение.** **E).** Збирот на запишаните броеви е


$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.$$

Според тоа, збирот на броевите запишани во секој ред е  $36:2=18$ , а збирот на броевите запишани во секоја колона е  $36:4=9$ . Значи, вторите броеви во првата, втората и третата колона соодветно се 6, 5 и 1. Сега, бидејќи  $6+4+1=11$  во сивото поле е запишан бројот  $18-11=7$ . Пополнетата табела е прикажана на цртежот десно.

6	4	1	7
3	5	8	2

4. Во секое од квадратчињата од  $3\times 3$  квадратот е запишан по еден број. За жал броевите не се видливи бидејќи на листот се истурило мастило. Но, збирот на броевите во секој редица и збирот на броевите во две од колоните се познати, (види цртеж). Колку е збирот на броевите во третата колона?

A) 41      B) 43      C) 44      D) 45      E) 47



**Решение. B).** Збирот на сите броеви во  $3\times 3$  квадратот е еднаков на збирот на збировите од сите броеви во трите редици, односно на збирот на збировите на броевите во трите колони. Затоа збирот на броевите во целиот квадрат е еднаков на  $24+26+40=90$ . Значи, збирот на броевите од третата колона е  $90-(27+20)=43$ .

5. Матео во секое поле на  $3\times 3$  табелата запишал различен број од 1 до 9, а потоа ги нашол збировите на броевите во секој ред и секоја колона. Пет од збировите кои ги добил се: 12, 13, 15, 16 и 17. Кој е шестиот збир?

A) 17      B) 16      C) 15      D) 14      E) 13


**Решение. A).** Збирот на сите броеви запишани во табелата е

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45.$$

Збирот на збировите на броевите запишани во трите редици е еднаков на збирот на сите броеви запишани во табелата, а истото важи

и за збирот на збировите на броевите запишани во трите колони. Значи збирот на овие шест збира е два пати поголем од збирот на броевите на сите броеви запишани во табелата. Познати ни се пет од овие шест збира и нека шестиот збир го означиме со  $a$ . Имаме

$$a + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 = 2 \cdot 45,$$

$$a + 73 = 90,$$

$$a = 17.$$

Еден распоред на броевите кој ги задоволува условите на задачата е даден на цртежот десно.

6	8	3
1	7	5
9	2	4

6. Барбара сака да ја пополни правоаголната шема (дадена на цртежот) запишувајќи три броја, по еден во секое празно квадратче. Притоа, збирот на броевите во првите три квадратчиња да биде 100, во средните три збирот да биде 200, а во последните три збирот да биде 300. Кој број Барбара треба да го запише во средното квадратче?

10				130
----	--	--	--	-----

A) 50      B) 60      C) 70      D) 75      E) 100

**Решение.** **B).** Броевите запишани во второто, третото и четвртото квадратче гледано од лево кон десно ќе ги означиме со  $x, y$  и  $z$  соодветно. Тогаш од условот на задачата имаме

$$\begin{cases} 10 + x + y = 100, \\ x + y + z = 200, \\ y + z + 130 = 300. \end{cases}$$

Ако ги собереме првата и третата равенка имаме

$$140 + \underbrace{x + y + z}_{200} + y = 400, \text{ т.е. } 340 + y = 400.$$

Значи, во средното квадратче Барбара треба да го запише бројот  $y = 400 - 340 = 60$ .

7. Ако  $y = x + z$ ,  $z = 3x - y$  и  $x$  е најмалиот природен број, пресметај ја вредноста на изразот  $y^2 - z$ .

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение.** **C).** Имаме  $x=1$ . Сега, ако ги собереме дадените равенства, добиваме  $y + z = x + z + 3x - y$ , од каде наоѓаме  $y = 2x$ . Значи,

$y = 2$  и  $z = 3 \cdot 1 - 2 = 1$ . Конечно,  $y^2 - z = 2^2 - 1 = 3$ .

8. Ако  $A + 22 = 2024$ , колку е  $\frac{A^2 - 4A + 4}{1000}$ .

A) 4000      B) 4044      C) 4048      D) 4052      E) 4056

**Решение.** **A).** Имаме  $A - 2 = 2000$ , па затоа

$$\frac{A^2 - 4A + 4}{1000} = \frac{(A-2)^2}{1000} = \frac{2000^2}{1000} = 4000.$$


9. Ако  $\frac{1}{A} - \frac{1}{B} = \frac{1}{286}$  и  $A:B = 11:13$ , пресметај  $A+B$ .

A) 96      B) 72      C) 48      D) 24      E) 6

**Решение.** **A).** Имаме  $A = \frac{11B}{13}$ , па затоа  $\frac{13}{11B} - \frac{1}{B} = \frac{1}{286}$ , т.е.  $B = 52$ . Сега,  $A = \frac{11 \cdot 52}{13} = 44$ , па затоа  $A+B = 96$ .

10. Телото прикажано на цртежот десно е формирано од шест триаголници. Во секое негово теме е запишан по еден број. За секој сид на телото е пресметан збирот на запишаните броеви кои се во неговите темиња. Се покажало дека сите добиени збирови се еднакви. Колку е збирот на сите запишани броеви?

A) 9      B) 12      C) 17      D) 18      E) 24



**Решение. C).** Нека во темињата  $A, B, C$  се запишани броевите  $x, y, z$ , соодветно. Тогаш

$$\begin{cases} 1+x+y=1+5+y, \\ 1+x+y=1+5+x, \\ 1+x+y=x+y+z, \end{cases}$$

од каде добиваме  $x=5, y=5, z=1$ . Според тоа, збирот на сите запишани броеви е  $1+5+5+5+1=17$ .

11. Во квадратчињата на табелата прикажана на цртежот десно се запишани едноцифрени броеви, така што збирите на броевите во колоните се еднакви, и збирите на броевите во редовите се еднакви. Некои од броевите се избришани. Најди го нивниот збир.

A) 9      B) 11      C) 13      D) 15      E) 17

1		5
	6	1
6	0	
3	3	

**Решение. B).** Ако недостасуваат броевите  $a, b, c, d$  (цртеж десно), тогаш  $6+a=7+b=6+c=6+d$ , па затоа  $c=d=a=b+1$ . Од друга страна од втората и третата колона имаме  $9+a=6+2a$ , па затоа  $a=3$ . Значи, недостасуваат броевите 3, 3, 3 и 2 и нивниот збир е 11.

1	<i>a</i>	5
<i>b</i>	6	1
6	0	<i>c</i>
3	3	<i>d</i>

12. Пабло треба да запише по еден број во секое квадратче на границата на табела со димензии  $5\times 6$ . Бројот запишан во секое квадратче треба да биде еднаков на збирот на броевите запишани во соседните квадратчиња од границата на табелата (соседни се квадратчињата кои имаат заедничка страна). Два броја веќе се запишани во табелата (цртеж десно). Кој број ќе го запише Пабло во полето означено со  $x$ ?

10					3
				<i>x</i>	

- A) 10      B) 7      C) 13      D)  $-13$       E)  $-3$


**Решение. B).** При ознаки како на цртежот десно имаме:  $10 + b = a$ ,  $a + c = b$ , па затоа  $10 + a + c = a$ , т.е.  $c = -10$ . Сега имаме:

$$\begin{aligned} 3 + c &= d, \text{ па е } d = -7, \\ b + d &= c, \text{ па е } b = -3, \\ a + c &= b, \text{ па е } a = 7, \\ e + a &= 10, \text{ па е } e = 3, \\ f + 10 &= e, \text{ па е } f = -7, \\ g + e &= f, \text{ па е } g = -10, \\ h + f &= g, \text{ па е } h = -3, \\ g + x &= h, \text{ па е } x = 7. \end{aligned}$$

10	$a$	$b$	$c$	$d$	3
$e$					
$f$					
$g$					
$h$	$x$				

13. Ристанка треба да запише број во секој од седумте делови од шемата прикажана на цртежот десно. Два делови се соседни ако имаат заеднички дел од нивните граници. Бројот во секој дел е збир на броевите од сите негови соседни делови. Ристанка веќе запишала два броја, како што е означено на цртежот. Кој број мора да го напише во центарот на шемата?

- A) 1      B)  $-2$       C) 6      D)  $-4$       E) 0



**Решение. C).** Со  $x$  да го означиме бројот запишан на местото на прашалникот. Бројот  $-4$  е еднаков на збирот на четирите од петте броеви кои се соседни на бројот 2. Значи,  $-4 + x = 2$ , т.е.  $x = 6$ .

14. Матео одлучил да запише броеви во сите полиња на  $3 \times 3$  табелата, така што збирот на броевите во сите можни  $2 \times 2$  квадрати ќе биде секогаш еднаков. Во гриагли тој запишал броеви како што е прикажано на цр-

2		4
?		3

тежот десно. Кој број треба да го запише во четвртиот агол на табелата?

- A) 0      B) 1      C) 4      D) 5      E) 6


**Решение. B).** При ознаки како на цртежот десно имаме  $2 + a = b + 4$ ,  $a + x = b + 3$ . Сега, ако од втората равенка ја одземе првата, добиваме

2		4
<i>a</i>		<i>b</i>
<i>x</i>		3

$$a + x - 2 - a = b + 3 - b - 4,$$

па затоа  $x - 2 = -1$ , т.е.  $x = 1$ .

15. Три четирицифрени броеви се запишани на три различни парчиња од хартија. Парчињата од хартија се наместени така што три цифри се покриени, како што е прикажано на цртежот. Збирот на трите четирицифрени броеви е 10126. Кои се покриените цифри?



- A) 5, 6 и 7      B) 4, 5 и 7      C) 4, 6 и 7      D) 4, 5 и 6      E) 3, 5 и 6

**Решение. A).** Од цртежот следува дека броевите се  $1243$ ,  $2107 + 10a$  и  $1000b + 100c + 26$ , па затоа

$$1243 + 2107 + 10a + 1000b + 100c + 26 = 10126,$$

$$1000b + 100c + 10a = 6750,$$

$$100b + 10c + a = 675.$$

Според тоа,  $a = 5, c = 7, b = 6$ .

16. Шестцифрениот број  $\overline{2ABCDE}$  се множи со 3 и резултатот од множењето е шестцифрениот број  $\overline{ABCDE2}$ . Колку е збирот на цифрите на почетниот број?

- A) 24      B) 27      C) 30      D) 33      E) 36

**Решение. B).** Нека  $x = \overline{ABCDE}$ . Тогаш

$$\begin{aligned}3 \cdot (200000 + x) &= 10x + 2, \\600000 + 3x &= 10x + 2, \\7x &= 599998, \\x &= 85714.\end{aligned}$$

Значи,  $\overline{2ABCDE} = 285714$ , па збирот на цифрите на бројот е

$$2 + 8 + 5 + 7 + 1 + 4 = 27.$$

17. Шестцифрениот број  $\overline{1ABCDE}$  се множи со 3 и резултатот од множењето е шестцифрениот број  $\overline{ABCDE1}$ . Колку е збирот на цифрите на почетниот број?

- A) 21      B) 24      C) 27      D) 30      E) 36

**Решение. B).** Нека  $x = \overline{ABCDE}$ . Тогаш

$$\begin{aligned}3 \cdot (100000 + x) &= 10x + 1, \\300000 + 3x &= 10x + 1, \\7x &= 299999, \\x &= 42857.\end{aligned}$$

Значи,  $\overline{1ABCDE} = 1242857$ , па збирот на цифрите на бројот е

$$1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 27.$$

18. Пабло на табла запишал петцифрен број. Од него избришал една цифра и добил четирицифрен број. Збирот на петцифрениот и четирицифрениот број е 52713. Колку е збирот на цифрите на почетниот петцифрен број?

- A) 26      B) 20      C) 23      D) 19      E) 17

**Решение. C).** Бидејќи збирот на петцифрениот и четирицифрениот број добиен со бришење на една цифра од петцифрениот број е непарен број, заклучуваме дека е избришана цифрата на единиците на петцифрениот број. Според тоа, ако петцифрениот број е  $\overline{abcde}$ , тогаш четирицифрениот број е  $\overline{abcd}$ . Затоа,


$$\overline{abcde} + \overline{abcd} = 52713,$$

$$10\overline{abcd} + e + \overline{abcd} = 52713,$$

$$11\overline{abcd} + e = 11 \cdot 4792 + 1,$$

од каде следува  $\overline{abcd} = 4792$  и  $e = 1$ . Значи, петцифрениот број е 47921 и збирот на неговите цифри е  $4 + 7 + 9 + 2 + 1 = 23$ .

19. На бројната права се означени дропките  $\frac{1}{5}$  и  $\frac{1}{3}$ . На кое место е дропката  $\frac{1}{4}$ ?



- A)  $a$       B)  $b$       C)  $c$       D)  $d$       E)  $e$

**Решение. А).** Имаме,  $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$ . Должината на една мала отсечка е

$\frac{1}{16} \cdot \frac{2}{15} = \frac{1}{120}$ . Сега,  $\frac{1}{5} + \frac{x}{120} = \frac{1}{4}$ , од каде добиваме  $\frac{x}{120} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$ , т.е.

$\frac{x}{120} = \frac{1}{20}$ , па затоа  $x = 6$ . Значи, дропката  $\frac{1}{4}$  е на местото  $a$ .

20. Кој од следниве броеви е најмалиот број кој не може да се запише како збир на три различни едноцифрени броеви?

- A) 10      B) 15      C) 23      D) 25      E) 28

**Решение. D).** Имаме,  $10 = 1 + 4 + 5$ ,  $15 = 4 + 5 + 6$ ,  $23 = 6 + 8 + 9$ . Од друга страна  $24 = 9 + 8 + 7 < 9 + 8 + 8 = 9 + 9 + 7 = 25 < 9 + 9 + 9 = 27$ , па значи 25 и 28 не може да се запишат како збир на три различни едноцифрени броеви. Конечно, бараниот број е 25.

21. Која од следниве дропки има најголема вредност?

- A)  $\frac{8+5}{3}$       B)  $\frac{8}{3+5}$       C)  $\frac{3+5}{8}$       D)  $\frac{8+3}{5}$       E)  $\frac{3}{8+5}$

**Решение. A).** Имаме

$$\frac{8}{3+5} = \frac{3+5}{8} = 1, \quad \frac{3}{8+5} = \frac{3}{13} < 1, \quad \frac{8+3}{5} = \frac{11}{5} < 3 \text{ и } \frac{3}{8+5} = \frac{13}{3} > 4.$$

Значи, најголема вредност има дробката  $\frac{8+5}{3}$ .

22. Збирот на три различни природни броеви е 7. Колку изнесува производот на тие броеви?

- A) 12      B) 10      C) 9      D) 8      E) 5

**Решение. D).** Нека  $a, b, c$  се три различни природни броја такви што  $a < b < c$  и  $a + b + c = 7$ . Тогаш  $a = 1$ , бидејќи ако  $a \geq 2$ , тогаш  $b \geq 3$ ,  $c \geq 4$ , па затоа  $a + b + c \geq 2 + 3 + 4 = 9$ . Сега  $b + c = 6$ , па како погоре заклучуваме дека  $b = 2, c = 4$ . Според тоа, бараниот производ е  $1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$ .

23. Позитивниот број  $a$  е помал од 1, а бројот  $b$  е поголем од 1. Кој од следните броеви има најголема вредност?

- A)  $a \cdot b$       B)  $a + b$       C)  $a:b$       D)  $b$       E) не зависи од  $a$  и  $b$

**Решение. B).** Бидејќи  $0 < a < 1 < b$ , имаме  $b^2 > 1$  од каде добиваме  $a:b < ab$ . Од  $b > 0$  и  $a < 1$ , добиваме  $ab < b$ . Понатаму, од  $0 < a$  следува  $b < a + b$ . Според тоа,  $a:b < ab < b < a + b$ .

24. Во изразот  $\frac{K \cdot A \cdot N \cdot G \cdot A \cdot R \cdot O \cdot O}{G \cdot A \cdot M \cdot E}$  на различни букви соодветствуваат различни ненулти цифри, а на исти букви исти цифри. Која е најмалата целобројна позитивна вредност на овој израз?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 5      E) 7

**Решение. B).** Имаме  $\frac{K \cdot A \cdot N \cdot G \cdot A \cdot R \cdot O \cdot O}{G \cdot A \cdot M \cdot E} = \frac{K \cdot N \cdot A \cdot R \cdot O \cdot O}{M \cdot E}$ . Бидејќи

$$M \cdot E \leq 9 \cdot 8 = 72, K \cdot A \cdot N \cdot R \cdot O \cdot O \geq 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 120,$$

добиваме  $\frac{K \cdot N \cdot A \cdot R \cdot O \cdot O}{M \cdot E} \geq 2$ . Од друга страна за

$$M = 8, E = 9, K = 2, A = 4, N = 3, R = 6, O = 1$$

и на пример  $G = 7$ , добиваме  $\frac{K \cdot A \cdot N \cdot G \cdot A \cdot R \cdot O \cdot O}{G \cdot A \cdot M \cdot E} = 2$ .

25. Која е точна оценка на вредноста на производот  $88 \cdot 888$ ?
- A) меѓу 8 и 88
  - B) меѓу 88 и 888
  - C) меѓу 888 и 8888
  - D) меѓу 8888 и 88888
  - E) меѓу 88888 и 888888

**Решение. D).** Јасно,

$$88 \cdot 888 > 20 \cdot 888 = 17760 \text{ и } 88 \cdot 888 < 100 \cdot 888 = 88800,$$

па затоа од четирите дадени оценки точна е само оценката D).

26. Ако  $a - 1 = b + 2 = c - 3 = d + 4 = e - 5$ , кој од броевите  $a, b, c, d, e$  е најголем?
- A)  $a$
  - B)  $b$
  - C)  $c$
  - D)  $d$
  - E)  $e$

**Решение. E).** Имаме

$$e = a + 4 > a, e = b + 7 > b, e = c + 2 > c, e = d + 9 > d,$$

од каде следува дека најголем е бројот  $e$ .

27. Природните броеви  $a, b, c, d$  ги задоволуваат условите

$$a < 2b, b < 3c, c < 4d, d < 100.$$

Која е најголемата можна вредност на бројот  $a$ ?

- A) 2400
- B) 2399
- C) 2367
- D) 2000
- E) 1200

**Решение. C).** Имаме,  $d \leq 99$ , па затоа  $c < 4d \leq 4 \cdot 99 = 396$ , што значи  $c \leq 395$ . Понатаму,  $b < 3c \leq 3 \cdot 395 = 1185$ , па затоа  $b \leq 1184$ . Конечно,  $a < 2b \leq 2 \cdot 1184 = 2368$ , па затоа  $a \leq 2367$ . Значи, најголемата можна вредност на бројот  $a$  е 2367.

28. Кaj колку природни броеви  $n$  декадните записи на квадратот и кубот имаат еднаков број цифри?
- A) 0      B) 3      C) 4      D) 6      E) бесконечно многу

**Решение.** **B).** Имаме

$$\begin{aligned}1^2 &= 1, \quad 1^3 = 1, \\2^2 &= 4, \quad 2^3 = 8, \\4^2 &= 16, \quad 4^3 = 64,\end{aligned}$$

и тоа се три броја со саканото својство, при што лесно се проверува дека нема други такви едноцифрени броеви.

Нека  $n = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}$ ,  $k \geq 2$ . Тогаш

$$n^3 = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}^3 = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}^2 \cdot \overline{a_1 a_2 \dots a_k} \geq 10 \cdot \overline{a_1 a_2 \dots a_k}^2 = 10n^2$$

што значи дека декадниот запис на  $n^3$  има повеќе цифри од декадниот запис на  $n^2$ .

29. На таблота еден по друг се запишани 10 различни природни броеви, такви што секој од вториот па натаму е содржател на претходниот број. Кој е последниот запишан број, ако тој е меѓу 600 и 1000?
- A) 768      B) 678      C) 868      D) 878      E) 968

**Решение.** **A).** Според условот на задачата секој број почнувајќи од вториот па натаму се добива од претходниот со множење со број поголем или еднаков на 2. Затоа, ако првиот број е еднаков на  $a$ , тогаш десеттиот број е поголем или еднаков на  $2^9 a = 512a$ . Според тоа,  $512a \leq 1000$ , од каде добиваме  $a \leq \frac{1000}{512} < 2$ , па затоа  $a = 1$ . Сега, ако сите множители се еднакви на 2, тогаш десеттиот број ќе биде  $2^9 \cdot 1 = 512 < 600$ , што противречи на условот на задачата. Понатаму,

ако два множители се поголеми или еднакви на 3, а другите се еднакви на 2, тогаш десеттиот број ќе биде поголем или еднаков на  $2^7 \cdot 3^2 \cdot 1 = 1152 > 1000$ , што повторно противречи на условот на задачата. Значи, имаме осум множители еднакви на 2 и еден еднаков на 3, па бараниот број е  $2^8 \cdot 3 \cdot 1 = 768$ .

30. Бројот 5 е решение на равенката

$$a(x+1)^{100} + b(x+1)^{50} + c = 0.$$

Кој од дадените броеви сигурно е решение на оваа равенка?

- A) -7      B) -5      C) -4      D) 0

E) равенката нема други решенија.

**Решение. А).** Ако земеним  $x+1=t$ , добиваме дека  $t_0=6$  е решение на равенката  $at^{100} + bt^{50} + c = 0$ . Сега, бидејќи степените на последната равенка се парни, добиваме дека и  $t_1=-6$  е решение на оваат равенка. Значи, за второто решение на почетната равенка важи  $x+1=-6$ , од каде добиваме  $x=-7$ .

### 3. ТЕОРИЈА НА БРОЕВИ

1. Колку од броевите 2, 20, 202, 2020 се прости броеви?  
 А) 0      В) 1      С) 2      Д) 3      Е) 4

**Решение. В).** Дадените броеви се парни, што значи дека се деливи со 2. Тоа значи дека сите освен бројот 2 се сложени броеви. Според тоа, само бројот 2 е прост број.

2. Андреј, користејќи ги цифрите 1, 2, 3, 4 и 5, и тоа само по еднаш, запишал неколку прости броеви помали од 100. Кој број мора да биде меѓу запишаните прости броеви?  
 А) 2      В) 5      С) 31      Д) 41      Е) 53

**Решение. D).** Цифрата 4 може да се употреби само во записот на двоцифрен број и тоа на местото на десетките. Имено, едноцифренот број 4 е сложен, а секој двоцифрен број со цифра на единиците 4 е делив со 2, па затоа не е сложен број. Прости броеви со цифра на единиците 4 се: 41, 43 и 47. Бројот 47 отпаѓа бидејќи 7 не е меѓу дадените цифри. Ако го запишеме бројот 43, тогаш ни остануваат цифрите 1, 2 и 5. Сега, цифрата 1 мора да учествува во записот на двоцифрен број, па така можни се броевите: 12, 15, 21 и 51, кои се сложени броеви. Значи, мора да биде запишан бројот 41 и тоа е бараниот број. Притоа другите броеви кои можеме да ги запишеме се: 2, 3, 5 или 2, 53 или 5, 23.

3. Шифрата на еден сеф е четирицифрен број таков што секој број формиран од две последователни цифри е прост број и бројот формиран од првата и последната цифра во тој редослед исто така е прост број. На пример, 1373 е таков број. Кој од следните броеви не може да е шифрата на тој сеф?

- A) 7971      B) 3137      C) 1913      D) 3797      E) 1797

**Решение.** **C).** Броевите 79, 97 и 71 се прости, па 7971 може да е шифрата на сефот. Броевите 31, 13 и 37 се прости, па 3137 може да е шифрата на сефот. Бројот 13 е прост, но  $91 = 7 \cdot 13$  не е прост и овој број не може да е шифрата на сефот. Броевите 37, 79 и 97 се прости, па 3797 може да е шифра на сефот. Броевите 17, 79 и 97 се прости, па 1797 може да е шифрата на сефот. Значи, бараниот број е 1913.

4. Две парчиња јаже имаат додина  $1\text{ m}$  и  $2\text{ m}$ . Александар ги сече парчињата на неколку делови. Сите делови имаат иста додина. Кој од следните броеви не може да биде вкупниот број на делови добиени од двете парчиња?

- A) 6      B) 8      C) 9      D) 12      E) 15

**Решение.** **B).** Ако од првото јаже се добиени  $n$  парчиња, тогаш од второто јаже се добиени  $2n$  парчиња. Значи, вкупно имаме  $3n$  парчиња, т.е. бројот на парчињата е делив со 3. Од понудените броеви единствено бројот 8 не е делив со 3.

5. Црвенкапа носи колачи на три бабички. Таа почнала со кошница полна со колачи. Пред да влезе во куќата на секоја од бабичките, Големиот Лош Волк јадел по половина од колачите во нејзината кошница. Црвенкапа на секоја од бабичките и давала еднаков на број на колачи. Кога Црвенкапа заминала од куќата на последната бабичка, во нејзината кошница повеќе немало колачи. Кој од следните броеви сигурно е делител на бројот на колачите кои Црвенкапа ги имала на почетокот?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 9

**Решение.** **D).** Нека третата бабичка добила  $a$  колачи. Пред да влезе во нејзината куќа волкот изел  $a$  колачи, што значи дека по излегу-

вањето од куќата на втората бабичка Џрвенкапа имала  $a + a = 2a$  колачи. Таа на втората бабичка и дала  $a$  колачи, па затоа пред да влезе во нејзината куќа таа имала  $a + 2a = 3a$  колачи. Значи волкот пред куќата на втората бабичка изел  $3a$  колачи, па затоа кога Џрвенкапа излегла од куќата на првата бабичка таа во кошницата имала  $3a + 3a = 6a$  колачи. На првата бабичка таа и дала  $a$  колачи, што значи дека пред тоа Џрвенкапа имала  $a + 6a = 7a$  колачи. Значи, пред влегувањето во куќата на првата бабичка Џрвенкапа имала  $7a + 7a = 14a$  колачи. Според тоа, бројот на колачите кои Џрвенкапа ги имала на почетокот сигурно е делив со 1, 2, 7 и 14. Од понудените броеви тоа е само бројот 7.

6. Во една кутија се ставени бели, сини и жолти топки. Бројот на белите топки е 4 пати помал од вкупниот број сини и жолти топки, а бројот на сините е 6 пати помал од вкупниот број бели и жолти топки. На кој од посочените броеви сигурно е делив вкупниот број топки во кутијата?

A) 24      B) 28      C) 30      D) 35      E) 40

**Решение. D).** Нека бројот на белите, сините и жолтите топки го означиме со  $b, s$  и  $z$ , соодветно. Тогаш  $s + z = 4b$  и  $b + z = 6s$ . Според тоа,  $b + 4b - s = 6s$ , т.е.  $5b = 7s$ . Последното значи дека  $5|s$ , односно  $s = 5k$ . Сега  $b = 7k$ , па затоа  $z = 4b - s = 4 \cdot 7k - 5k = 23k$ . Понатаму,  $z + b + s = 23k + 7k + 5k = 35k$ , што значи дека вкупниот број топки сигурно е делив со 35.

7. Броевите од 1 до 10 се запишани еден по друг во нивниот природен редослед. Меѓу секои два броја е ставен еден од знаците за собирање (+) или множење (·). Нека  $A$  е најголемиот број кој може да се добие на тој начин. Кое од дадениве тврдења е точно?

- A)  $A$  е делив со 3.
- B)  $A$  е десетцифрен број.
- C) Последните три цифри на  $A$  се нули.
- D)  $A$  не завршува на нула.
- E) Сите претходни одговори не се точни.

**Решение. D).** Кога множиме со 1 се добива истиот број, па затоа меѓу 1 и 2 треба да е знакот +. Од останатите броеви најголем можен резултат ќе добијеме ако истите ги помножиме. Значи,

$$A = 1 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 3628801.$$

Јасно,  $A$  е седумцифрен број кој не е делив со 3, и завршува на 1. Тоа значи дека  $A$  не завршува на нула, т.е. точно е тврдењето D).

8. Марионка сака да пресече парче конец на девет парчиња со иста должина, па затоа ги означува точките во кои треба да сече. Менче сака да го пресече истото парче конец на осум еднакви парчиња, па затоа и таа ги означува точките во кои треба да сече. На крајот Зоран го зел конецот и го пресекол во сите означени точки. Колку делови добил Зоран?

- A) 15
- B) 16
- C) 17
- D) 18
- E) 19

**Решение. B).** Марионка на конецот означила деветтини, а Менче означила осмини, бидејќи и едната и другата сакале конецот да го пресечат на еднакви делови. Значи, Марионка означила 8 места, а Менче означила 7 места на кои треба да се пресече конецот. Бидејќи броевите 7 и 8 се заемно прости, никои две означени места нема да се совпаднат. Значи, конецот е пресечен на  $8 + 7 = 15$  места и се добиени 16 парчиња.

9. Најмалиот делител на бројот  $A$  кој е поголем од 1 е 45 пати помал од најголемиот делител на  $A$  кој е помал од  $A$ .

Колку такви природни броеви постојат?

A) 0      B) 1      C) 2      D) повеќе од 2

E) не може да се определи

**Решение. C).** Бидејќи  $a$  е 45 пати помал од најголемиот делител на  $A$ , следува дека најголемиот делител на  $A$  е  $45a$ . Тоа значи дека  $3|A$ . Но,  $a$  е најмалиот делител на  $A$  поголем од 1, па затоа  $a \leq 3$ . Природни броеви кои не се поголеми од 3 и се поголеми од 1 се 2 и 3. Бидејќи  $a$  е најмалиот и  $45a$  е најголемиот делител на  $A$ , добиваме  $A = 45a^2$ . Сега, за  $a = 2$ , добиваме  $A = 180$ , а за  $a = 3$ , добиваме  $A = 405$ . Значи, постојат два броја со саканото свойство.

10. Во секое квадратче на  $3 \times 3$  табела треба да се запише по еден природен број така, што збирот на броевите запишани во секој  $2 \times 2$  квадрат е еднаков на 10. Четири броја се веќе запишани. Кој од дадените броеви може да е збирот на другите пет броја?

A) 9      B) 10      C) 12      D) 13      E) друг одговор

	2	
1		3
	4	

**Решение. E).** Да го означиме бројот во централното поле на табелата со  $x$ . Ако го искористиме условот на задачата ја добиваме табелата прикажана на цртежот десно. Збирот на петте броја кои недостасуваат е  $20 - 3x$ , што значи дека истиот дава остаток 2 при делење со 3. Ниту еден од дадените броеви не го исполнува овој услов.

$7 - x$	2	$5 - x$
1	$x$	3
$5 - x$	4	$3 - x$

11. Михаил, Григор и Кристијан се тројка (тројца браќа родени во ист ден). Нивните браќа близнаци Мартин и Иван се 3 години помлади. Кој од следниве броеви може да биде збир на годините на петте браќа?

- A) 36      B) 53      C) 76      D) 89      E) 92

**Решение.** **D).** Нека близнаците имаат по  $a$  години. Тогаш Михаил, Григор и Кристијан имаат по  $a + 3$  години. Значи, збирот на годините на браќата е  $2a + 3(a + 3) = 5a + 9 = 5(a + 1) + 4$ . Според тоа, збирот на годините на браќата при делење со 5 дава остаток 4. Од понудените броеви единствен таков број е 89, па само тој може да биде збирот на годините на браќата.

12. Колку е збирот на најголемиот трицифрен број кој е делив со 4 и најмалиот четирицифрен број кој е делив со 3?

- A) 1996      B) 1997      C) 1998      D) 1999      E) 2000

**Решение.** **C).** Најголемиот трицифрен број е  $999 = 4 \cdot 249 + 3$ , па затоа најголемиот трицифрен број кој е делив со 4 е  $999 - 3 = 996$ . Најмалиот четирицифрен број е  $1000 = 3 \cdot 333 + 1$ , па затоа најмалиот четирицифрен број кој е делив со 3 е  $1000 + 2 = 1002$ . Конечно, бараниот збир е  $996 + 1002 = 1998$ .

13. Која е првата цифра на најмалиот природен број чиј збир на цифри е еднаков на 2021?

- A) 6      B) 5      C) 4      D) 3      E) 2

**Решение.** **B).** Најмалиот број чиј збир на цифри е еднаков на 2021 се добива ако сите цифри се еднакви на 9, освен првата која треба да е еднаква на остатокот од делењето на бројот 2021 со бројот 9. Имаме  $2021 = 9 \cdot 224 + 5$ . Според тоа, најмалиот број чиј збир на цифри е еднаков на 2021 е  $\underbrace{5999\dots999}_{224}$  и неговата прва цифра е 5.

14. На хартиена лента во растечки редослед се запишани сите природни броеви чиј збир на цифри е 2019. Кој број е на 217-тото место?

- A)  $\underbrace{58899..9}_{222}$       B)  $\underbrace{67899..9}_{222}$       C)  $57\underbrace{999..9}_{223}$   
 D)  $48\underbrace{999..9}_{223}$       E)  $66\underbrace{999..9}_{223}$

**Решение. А).** Најмалиот број чиј збир на цифри е 2019 се добива ако во записот имаме најголем можен број деветки, кои последователно се запишани почнувајќи од цифрата на единиците нанапред. Бидејќи  $2019 = 9 \cdot 224 + 3$ , тоа е бројот 399..9. Следните по големина броеви

224

се со водечка цифра 4, една цифра 8 и 223 цифри 9 и нив ги има 224 (во бројот 399..9 цифрата 3 ја заменуваме со цифрата 4 и една од

224

цифрите 9 ја заменуваме со цифрата 8). Следните два броја по големина имаат водечка цифра 5 и тоа се броевите  $57\underbrace{999..9}_{223}$  и

223

58899..9. Значи, на 2017-тото место се наоѓа бројот 58899..9.

222

222

15. Марија продава кокошкини и паткини јајца. Јајцата се наредени во кутии со по: 4, 6, 12, 13, 22 и 29 јајца. Нејзиниот прв купувач ги купил сите јајца од една кутија. Марија забележала дека и останале два пати повеќе кокошкини од паткини јајца. Колку јајца купил првиот купувач?

- A) 4      B) 12      C) 13      D) 22      E) 29

**Решение. Е).** Марија вкупно имала  $4 + 6 + 12 + 13 + 22 + 29 = 86$  јајца. На Марија и останале два пати повеќе кокошкини од паткини јајца, па затоа бројот на јајцата кои и останале е делив со 3. Понатаму,  $86 = 3 \cdot 28 + 2$ , што значи дека бројот на јајцата кои ги продала при делење со 3 дава остаток 2. Единствен таков број е 29. Значи, првиот купувач купил 29 јајца.

16. Секоја цифра од низата која почнува со цифрите 2, 3, 6, 8, 8, ... е добиена на следниов начин: првите две цифри се 2 и 3 и потоа секоја цифра е цифрата на единиците од производот на претходните две цифри во низата. Која е 2017-тата цифра во низата?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 6      E) 8

**Решение. A).** Да ги запишеме првите 16 члена на низата: 2, 3, **6, 8, 8, 4, 2, 8, 6, 8, 8, 4, 2, 8,** 6, 8, .... Забележуваме дека почнувајќи од третиот член во низата периодично се повторуваат броевите **6, 8, 8, 4, 2, 8** што значи дека имаме периодично повторување на шест броја. Сега, бидејќи  $2017 - 2 = 2015 = 6 \cdot 335 + 5$  заклучуваме дека 2017-тиот член на низата ќе биде петтиот број во периодата, а тоа е бројот 2.

17. Петцифрениот број  $\overline{24X8Y}$  е делив со 4, 5 и 9. Колку е збирот на цифрите  $X$  и  $Y$ ?

A) 13      B) 10      C) 9      D) 5      E) 4

**Решение. E).** За да бројот  $\overline{24X8Y}$  е делив со 5, неговата последна цифра треба да е 0 или 5. За да тој е делив со 4, последната цифра  $Y$  мора да е една од цифрите 4, 8 и 0. Значи,  $Y \in \{0,5\} \cap \{0,4,8\} = \{0\}$ , т.е.  $Y = 0$ . Според тоа бројот е  $\overline{24X80}$ . За да бројот е делив со 9, треба збирот на неговите цифри да е делив со 9. Оттука следува дека  $9 | 2 + 4 + X + 8 + 0 = 14 + X$ . Единствена таква цифра е  $X = 4$ , и бараниот збир е  $X + Y = 0 + 4 = 4$ .

18. За секој цел број  $n$  со  $\langle n \rangle$  го означуваме производот на сите негови цели делители. На пример,

$$\langle 3 \rangle = 1 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot (-3) = 9 \text{ и } \langle 4 \rangle = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot (-4) = -64.$$

Колку е  $\langle \langle \langle 3 \rangle \rangle \rangle$ ?

- A)  $-3^{42}$       B)  $3^{42}$       C)  $4^{24}$       D)  $-3^{24}$       E) 729

**Решение. А).** Имаме:

$$\begin{aligned}\langle 3 \rangle &= 1 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot (-3) = 9, \\ \langle\langle 3 \rangle \rangle &= \langle 3^2 \rangle = 1 \cdot 3 \cdot 3^2 \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot (-3^2) = -3^6, \\ \langle\langle\langle 3 \rangle \rangle \rangle &= \langle -3^6 \rangle = 1 \cdot 3 \cdot 3^2 \cdot 3^3 \cdot 3^4 \cdot 3^5 \cdot 3^6 \cdot \\ &\quad \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot (-3^2) \cdot (-3^3) \cdot (-3^4) \cdot (-3^5) \cdot (-3^6) \\ &= (-1)^7 3^{2(1+2+3+4+5+6)} = -3^{42}.\end{aligned}$$

19. Цвеќарката Маргарита има 24 бели, 42 црвени и 36 жолти ружи. Колку најмногу идентични букети може да направи ако треба да ги искористи сите цвеќиња?

- A) 4      B) 6      C) 8      D) 10      E) 12

**Решение. В).** Бидејќи секој вид ружи треба да го подели на еднаков број букети, бројот на букетите ќе биде заеднички делител на броевите 24, 42 и 36. Значи најголемиот можен број букети ќе биде еднаков на  $\text{NZD}(24, 42, 36) = 6$ .

20. Баба Митра испекла колач за своите внуци, кои треба да дојдат на гости. Но, заборавила дали ќе дојдат 3, 5 или сите 6 внуци. Кој е најмалиот број меѓусебно еднакви парчиња на кои треба да го раздели колачот за да може, кога внуците ќе дојдат, секој внук да добие еднаков дел од колачот?

- A) 12      B) 15      C) 18      D) 24      E) 30

**Решение. Е).** Бројот на парчињата на кои ќе биде поделен колачот мора да е делив со секој од броевите 3, 5 и 6. Бидејќи се бара најмалиот број парчиња, тоа е најмалиот заеднички содржател на броевите 3, 5 и 6, односно  $\text{NZS}(3, 5, 6) = 30$ .

21. Најголемиот заеднички делител на природните броеви  $m$  и  $n$  е 12, а најмалиот заеднички содржател е квадрат на природен број. Колку од петте броеви  $\frac{n}{3}, \frac{m}{3}, \frac{n}{4}, \frac{m}{4}, mn$  се квадрати на пририден број.
- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4  
E) не може да се определи

**Решение. В).** Имаме  $\text{NZD}(m, n) = 12$ , па затоа

$$m = 12k, n = 12p, \text{NZD}(k, p) = 1 \text{ и } \text{NZS}(m, n) = 12kp.$$

Според тоа,  $12kp = a^2$ , од каде добиваме  $2^2 \cdot 3kp = a^2$ . Последното значи дека  $3kp = b^2$ , па како  $\text{NZD}(k, p) = 1$  заклучуваме дека  $3k = c^2$  и  $p = d^2$ , или пак  $k = c^2$  и  $3p = d^2$ , при што и во двета случаја важи  $\text{NZD}(c, d) = 1$ .

Заради симетрија доволно е да го разгледаме само едниот случај.

Ако  $3k = c^2$  и  $p = d^2$ , тогаш  $c = 3q$ , па затоа  $k = 3q^2$  и  $p = d^2$ , што значи

$$\frac{n}{3} = 4p = 4d^2 = (2d)^2,$$

$$\frac{m}{3} = 4k = 4 \cdot 3q^2 = 3 \cdot (2q)^2,$$

$$\frac{n}{4} = 3p = 3d^2,$$

$$\frac{m}{4} = 3k = 3 \cdot 3q^2 = (3q)^2,$$

$$mn = 12^2 kp = 12^2 \cdot 3q^2 \cdot d^2 = 3 \cdot (12qd)^2,$$

што значи дека само два од петте броја се точни квадрати

22. Ако за природните броеви  $x$  и  $y$  важи  $xy - x - y = 34$ , која е најмалата можна вредност на збирот  $x + y$ ?
- A) 38      B) 14      C) 12      D) 8      E) 6

**Решение. В).** Даденото равенство е еквивалентно на равенството  $(x-1)(y-1)=35$ . Сега, бидејќи  $35=5\cdot 7=1\cdot 35$  во множеството природни броеви решенија на последната равенка се подредените парови:  $(2, 36), (6, 8), (8, 6)$  и  $(36, 2)$ . Јасно, најмалата можна вредност на збирот  $x+y$  е  $6+8=14$ .


23. Сања запишала по еден природен број на секој раб од еден квадрат. Потоа таа ги запишала производите на броевите од секои од работите во темињата во кои тие работи се сечат. Збирот на броевите во сите темиња е 15. Колку е збирот на броевите запишани на работите на квадратот?

A) 6      B) 7      C) 8      D) 10      E) 15

**Решение. С).** Запишаните броеви и нивните производи да ги означиме како на цртежот десно. Тогаш важи

$$\begin{aligned} ab + bc + cd + da &= 15, \\ b(a+c) + d(a+c) &= 15, \\ (a+c)(b+d) &= 15. \end{aligned}$$

Бројот 15 може да се запише како производ на два природни броја на следниве начини  $15=1\cdot 15=3\cdot 5$ . Но, збир на два природни броја е поголем од 1, па затоа едниот множител е 3, а другиот е 5. Конечно,  $a+c+b+d=8$ . Четирите броја во случајов се 1, 2, 2 и 3.



24. Колку решенија во множеството природни броеви има равенката

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$$

A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) повеќе од 3

**Решение. D).** Прв начин. Нека  $(x, y)$  е решение на дадената равенка.

Ако  $x \leq y$ , тогаш  $\frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$  и  $\frac{1}{3} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{2}{x}$ , па затоа  $x \leq 6$ . Од

друга страна  $\frac{1}{y} > 0$  и затоа  $\frac{1}{x} < \frac{1}{3}$ , односно  $3 < x$ . Со непосредна проверка се добива дека единствени решенија се  $(4, 12)$  и  $(6, 6)$ . Но, равенката е симетрична, па затоа решение е и  $(12, 4)$ . Конечно, равенката има 3 решенија.

*Втор начин.* Во множеството природни броеви дадената равенка е еквивалентна на равенката  $xy = 3x + 3y$ , што значи на равенката  $(x - 3)(y - 3) = 1 \cdot 9 = 3 \cdot 3$ . Од последната равенка ги добиваме системите равенки

$$\begin{cases} x - 3 = 1, \\ y - 3 = 9, \end{cases} \quad \begin{cases} x - 3 = 3, \\ y - 3 = 3, \end{cases} \quad \begin{cases} x - 3 = 9, \\ y - 3 = 1, \end{cases}$$

чији решенија си  $(4, 12)$ ,  $(6, 6)$  и  $(12, 4)$ . Значи дадената равенка има 3 решенија.

25. За три прости броја ќе велиме дека се *специјални* ако нивниот производ е петпати поголем од нивниот збир. Колку специјални тројки прости броеви постојат?

A) 0              B) 1              C) 2              D) 4              E) 6

**Решение. B).** Нека  $p, q, r$  се специјални прости броеви. Тогаш

$$pqr = 5(p + q + r),$$

па затоа еден од броевите  $p, q, r$  е еднаков на 5. Нека  $p = 5$ . Тогаш  $qr = 5 + q + r$ , од каде добиваме  $(q - 1)(r - 1) = 6$ . Во множеството прости броеви решение на последната равенка е  $q = 2, r = 7$  или  $q = 7, r = 2$ .

Значи, единствени три специјални прости броеви е 2, 5 и 7.

26. Пополни ги правоаголниците со различни прости броеви помали од 20, така што дропката  $A$  ќе има најголема можна целобројна вредност.

$$A = \frac{\square + \square + \square + \square + \square + \square + \square}{\square}$$

Која е таа вредност?

- A) 20      B) 14      C) 10      D) 8      E) 6

**Решение.** **C).** Прости броеви помали од 20 се: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 и 19, т.е. имаме осум прости броеви помали од 20. Бидејќи во правоаголниците треба да запишеме осум различни прости броеви помали од 20, заклучуваме дека треба да ги запишеме сите прости броеви помали од 20. Нивниот збир е  $s = 77$ . Ако во именителот е записан бројот  $a$ , тогаш збирот на броевите во броителот и  $77 - a$ . За да дропката е цел број потребно е  $a | 77 - a$ , од каде следува  $a | 77$ . Значи,  $a = 7$  или  $a = 11$  и најголемата можна вредност на дропката се добива за  $a = 7$  и таа е еднаква на  $\frac{77-7}{7} = 10$ .

27. Андреј во низа запишал еден по друг неколку природни броеви кои не се поголеми од 10. Горјан забележал дека за секои два соседни броја во низата едниот е делител на другиот. Колку најмногу броеви можел да запише Андреј?

- A) 3      B) 4      C) 6      D) 7      E) 9

**Решение.** **E).** Бројот 1 е делител на секој природен број, па тој може да е меѓу било кои два броја. Понатаму, бројот 2 е делител на парните броеви, па тоа може да е меѓу два броја. Сега, бројот 3 е делител на 9 и 6, па 3 мора да е меѓу 6 и 9.

Да почнеме од бројот 9. Низата со најмногу членови има девет броја и една таква низа е:

$$9 \quad 3 \quad 6 \quad 2 \quad 8 \quad 4 \quad 1 \quad 10 \quad 5.$$

28. Четирицифрениот број  $N$  е таков што кога ќе се избрише произволна негова цифра, трицифрениот број формиран од преостанатите цифри во ист редослед, е делител на  $N$ . Колку вакви четирицифрени броеви постојат?

A) 12      B) 14      C) 16      D) 18      E) 25

**Решение. B).** Нека  $N = \overline{abcd}$  е број со саканото својство. Тогаш постои  $k$  таков што  $\overline{abcd} = k \cdot \overline{abc}$ , од каде добиваме  $d = (k - 10) \cdot \overline{abc}$ . Но,  $\overline{abc} \neq 0$  и како  $d$  е едноцифрен, а  $\overline{abc}$  е трицифрен број, последното равенство е можно ако и само ако  $d = 0$ . Значи,  $N = \overline{abc0}$ .

Понатаму, постои  $n$  таков што  $\overline{abc0} = n \cdot \overline{ab0}$ , т.е.  $\overline{abc} = n \cdot \overline{ab}$ , од каде добиваме  $c = (n - 10) \cdot \overline{ab}$ . Но,  $\overline{ab} \neq 0$  и како  $c$  е едноцифрен, а  $\overline{ab}$  е двоцифрен број, последното равенство е можно ако и само ако  $c = 0$ . Значи,  $N = \overline{ab00}$ .

Сега, постои  $m$  таков што  $\overline{ab00} = m \cdot \overline{a00}$ , т.е.  $\overline{ab} = m \cdot a$ , од каде следува  $b = (m - 10) \cdot a$ . Но,  $a \neq 0$ , па од последното равенство следува:

- 1)  $m = 11$ ,  $b = a$  и ги добиваме броевите 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900, кои го имаат саканото својство, па во овој случај имаме 9 броеви кои го имаат саканото својство.
- 2)  $m = 12$ ,  $b = 2a$  и ги добиваме броевите 1200, 2400, 3600 и 4800, кои го имаат саканото својство, па во овој случај имаме 4 броеви кои го имаат саканото својство.
- 3)  $m = 13$ ,  $b = 3a$  и ги добиваме броевите 1300, 2600, 3900, кои при бришење на првата цифра го немаат саканото својство.
- 4)  $m = 14$ ,  $b = 4a$  и ги добиваме броевите 1400, 2800, кои при бришење на првата цифра го немаат саканото својство.
- 5)  $m = 15$ ,  $b = 5a$  и го добиваме бројот 1500 кој го има саканото својство.

Понатаму, постои  $p$  таков што  $\overline{ab00} = p \cdot \overline{b00}$ , т.е.  $\overline{ab} = p \cdot b$ , од каде добиваме  $10a = (p - 1) \cdot b$ . Но,  $a \neq 0$ , па од последното равенство следува:

- 1)  $a = 1$ , па е  $10 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 1100, 1200 и 1500, но овие три решенија веќе ги најдовме,
- 2)  $a = 2$ , па е  $20 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 2100, 2200, 2400 и 2500, при што имаме само две решенија кои веќе ги определивме (Провери!);
- 3)  $a = 3$ , па е  $30 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 3100, 3200, 3300, 3500 и 3600, при што имаме само две решенија кои веќе ги определивме (Провери!);
- 4)  $a = 4$ , па е  $40 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 4100, 4200, 4400, 4500 и 4800, при што имаме само две решенија кои веќе ги определивме (Провери!);
- 5)  $a = 5$ , па е  $50 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 5100, 5200 и 5500, при што имаме само едно решение кое веќе го определивме (Провери!);
- 6)  $a = 6$ , па е  $60 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 6100, 6200, 6300, 6500 и 6600 при што имаме само едно решение кое веќе го определивме (Провери!);
- 7)  $a = 7$ , па е  $70 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 7100, 7200, 7500 и 7700 при што имаме само едно решение кое веќе го определивме (Провери!);
- 8)  $a = 8$ , па е  $80 = (p - 1) \cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 8100, 8200, 8400, 8500 и 8800 при што имаме само едно решение кое веќе го определивме (Провери!).

9)  $a=9$ , па е  $90=(p-1)\cdot b$ , т.е. ги добиваме броевите 9100, 9200, 9300, 9500 и 9900 при што имаме само едно решение кое веќе го определивме (Провери!).

Сега, од претходните разгледувања следува дека имаме  $9+4+1=14$  броеви со саканото свойство.

29. Неколку различни природни броеви се запишани на таблата. Точно два од нив се деливи со 2 и точно 13 од нив се деливи со 13. Нека  $M$  е најголемиот од нив. Која е најмалата можна вредност на  $M$ ?
- A) 169      B) 269      C) 273      D) 299      E) 325

**Решение.** **C).** Бидејќи од дадените броеви 13 се деливи со 13, а само 2 се деливи со 2, заклучуваме дека 11 од броевите покрај бројот 13 се деливи само со непарен број. Првите 11 непарни броеви се: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21, па доволно е да ги земеме уште двата најмали парни броеви: 2 и 4. Сега овие броеви ги множиме со 13 и ги добиваме броевите:

$$13, 26, 39, 52, 65, 91, 117, 143, 169, 195, 221, 247, 273.$$

Значи, бараниот број е 273.

30. Матео го дели бројот 2015 со 1, 2, 3, ... итн. се до 1000. Тој го запишува остатокот од секое делење. Кој е најголемиот можен остаток?
- A) 15      B) 215      C) 671      D) 1007      E) друга вредност

**Решение.** **C).** Нека  $1 \leq a \leq 1000$ . Имаме,  $2015 = aq + r$ ,  $0 \leq r \leq a - 1$ , па затоа

$$\begin{aligned} 2015 &\leq aq + a - 1, \\ 2016 &\leq a(q + 1). \end{aligned}$$

Сега, ако  $q = 1$ , тогаш  $a \geq 1008$ , што противречи на  $1 \leq a \leq 1000$ .

Понатаму, ако  $q = 2$ , тогаш  $a \geq 672$ . Според тоа,

$$2015 - 2 \cdot 672 \geq 2015 - 2a \geq 2015 - 2 \cdot 1000, \text{ т.е. } 671 \geq r \geq 15.$$

Последното значи дека во случајов најголемиот остаток е 671 и тој се добива при делење на 2015 со 672.

Сега, ако  $q \geq 3$ , тогаш  $3a \leq aq + r = 2015$ , па затоа  $a \leq \frac{2015}{3} < 672$ . Но, тогаш најголемиот можен остаток е  $a - 1 < 671$ .

Конечно, најголемиот можен остаток се добива при делење со 672 и тој остаток е еднаков на 671.

31. Дадена е низата

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, \dots$$

во која секој природен број  $n$  е записан  $n$  пати. Колку од првите 2018 членови на низата се деливи со 16.

- A) 100      B) 98      C) 96      D) 95      E) 90

**Решение. B).** Заклучно со  $n$ -те броеви кои се еднакви на  $n$  во низата имаме  $\frac{n(n+1)}{2}$  броеви. Според тоа, треба да го определиме најмалиот природен број  $n$  за кој важи  $\frac{n(n+1)}{2} \geq 2018$ , т.е.  $n(n+1) \geq 4036$ .

Сега бидејќи

$$63 \cdot 64 = 4032 < 4036 < 64 \cdot 65$$

добиваме  $n = 64$ . Понатаму,  $\frac{63 \cdot 64}{2} = 2016$ , што значи дека 2018-тиот член на низата е вториот број еднаков на 64. Последното значи дека меѓу првите 2018 имаме  $16 + 32 + 48 + 2 = 98$  членови на дадената низа кои се деливи со 16.

32. Во дадениот израз триаголничето и квадратчето треба  $\square$  да се заменат со природни броеви, така што ќе се добие  $\frac{\square}{12} = \frac{5}{\triangle}$  точно равенство. Колку различни природни броеви може да се поставена на местото на квадратчето?

- A) 3      B) 5      C) 9      D) 11      E) 12

**Решение. Е).** *Прв начин.* Даденото равенство е еквивалентно на равенството  $\square \cdot \Delta = 60$ . Според тоа, на местото на квадратчето може да се постави било кој делител на бројот 60. Од  $60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$  следува дека бројот 60 има  $(2+1) \cdot (1+1) \cdot (1+1) = 12$  делители, т.е. на местото на квадратчето може да се постават 12 различни броја.

*Втор начин.* Даденото равенство е еквивалентно на равенството  $\square \cdot \Delta = 60$ . Според тоа, на местото на квадратчето може да се постави било кој делител на бројот 60. Делители на бројот 60 се: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Значи, на местото на квадратчето може да поставиме 12 природни броја.

33. Со буквите  $p, q, r, s, t$  се означени пет последователни природни броеви, не задолжително во овој редослед. Ако  $p + q = 69$  и  $s + t = 72$ , определи го бројот  $r$ .

- A) 32      B) 34      C) 35      D) 37      E) 39

**Решение. В).** Дадените броеви може да се запишат како

$$5k + q, 5k + q + 1, 5k + q + 2, 5k + q + 3, 5k + q + 4, \quad (1)$$

за некои  $k, q \in \mathbb{N}$  каде  $0 \leq q \leq 4$ . Затоа од  $p + q = 69$  и  $s + t = 72$  следува равенството  $p + q + s + t = 141$ . Сега, од последното равенство и од (1) последователно следува:

$$\begin{aligned} 4(5k + q) &< 141 < 4(5k + q + 4), \\ 125 &< 4(5k + q) < 141, \\ 31\frac{1}{4} &< 5k + q < 35\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Последното значи дека првиот од петте последователни природни броја е некој од броевите 32, 33, 34 и 35. Ќе ги разгледаме четирите случаи:

- ако броевите се 32, 33, 34, 35 и 36, тогаш не е исполнет условот  $s + t = 72$ ,
- ако броевите се 33, 34, 35, 36 и 37, тогаш  $33 + 36 = 39$ ,  $35 + 37 = 72$  и  $r = 34$ ,
- ако броевите се 34, 35, 36, 37 и 38, тогаш единствено важи  $34 + 35 = 69$ , но притоа не е исполнет условот  $s + t = 72$ ,
- ако броевите се 35, 36, 37, 38 и 39, тогаш не е исполнет условот  $p + q = 69$ .

Конечно, од претходните разгледувања следува дека броевите се 33, 34, 35, 36 и 37, при што  $r = 34$ .

34. Во квадратна табела се запишани четири различни природни броја. Броевите се покриени, но производот на броевите во секој ред и секоја колона е запишан покрај табелата. Колку е збирот на четирите броја?

- A) 10      B) 12      C) 13      D) 14      E) 15

**Решение.** **C).** Во горното лево квадратче треба да запишеме заеднички делител на 4 и 6, што значи еден од броевите 1 или 2. Ако ставиме 2, тогаш и во долното лево квадратче пак е бројот 2, што противречи на фактот дека броевите треба да се различни. Значи, во горното лево квадратче е бројот 1, а под него е бројот 4. Сега лесно се добива дека во втората колона горе е бројот 6, а под него бројот 2. Конечно, бараниот збир е  $1 + 4 + 6 + 2 = 13$ .

35. Во четирите квадратчиња на квадрат  $4 \times 4$  како на левиот цртеж се запишуваат природните бро-


6  
8

4      12

1	6
4	2

6  
8

4      12

a	b
c	d

5	4
x	y

еви  $a, b, c, d$  и на квадратот му се придржува бројот  $ad + bc$  кој го нарекуваме *степен* на квадратот. Определи го бројот на паровите  $(x, y)$ , за кои десниот квадрат има степен 100.

- A) 1              B) 2              C) 3              D) 4              E) 5

**Решение. D).** Од условот на задачата следува дека подредениот пар  $(x, y)$  е решение на равенката  $4x + 5y = 100$ . Имаме,  $4x = 5(20 - y)$  и како  $\text{NZD}(4, 5) = 1$ , од последното равенство следува  $5 \mid x$ . Но,  $x, y \in \mathbb{N}$ , па затоа  $4x < 100$ , т.е.  $x < 25$ . Сега, од  $5 \mid x$  и  $x < 25$  следува  $x \in \{5, 10, 15, 20\}$ . Оттука наоѓаме  $(x, y) = (5, 16), (10, 12), (15, 8), (20, 4)$ , што значи дека имаме 4 парови природни броеви  $(x, y)$  за кои степенот на дадениот квадрат е 100.

36. Неколку ученици тренираат шах во училишниот клуб. Колку најмалку деца тренираат, ако четири петтини од децата можат да седнат по едно на три седмини од столиците во клубот?

- A) 5              B) 12              C) 15              D) 20              E) 28

**Решение. C).** Нека бројот на учениците кои тренираат е  $a$ , а бројот на столиците во клубот е  $b$ . Тогаш од условот на задачата следува дека  $\frac{4}{5}a = \frac{3}{7}b$ , од каде добиваме  $28a = 15b$ . Но, броевите 15 и 28 се заемно прости, па затоа  $15 \mid a$ . Најмалиот број кој е делив со 15 е 15, и тоа е најмалиот можен број деца кои тренираат шах. Јасно, притоа во клубот има 28 столици.

37. Ако производот на два броја е еднаков на  $2^3 \cdot 7^7 \cdot 13^8 \cdot 19^{10}$  на колку сигурно се дели нивниот збир?

- A) 8              B) 7              C) 5              D) 3  
E) на ниту еден од наведените броеви

**Решение. D).** Двата броја се од видот

$$A = 2^a \cdot 7^m \cdot 13^n \cdot 19^p \text{ и } B = 2^{3-a} \cdot 7^{7-m} \cdot 13^{8-n} \cdot 19^{10-p},$$

каде  $0 \leq a \leq 3, 0 \leq m \leq 7, 0 \leq n \leq 8, 0 \leq p \leq 10$ . Од

$$7 \equiv 1(\text{mod } 3), 13 \equiv 1(\text{mod } 3), 19 \equiv 1(\text{mod } 3)$$

следува  $7^m \cdot 13^n \cdot 19^p \equiv 1(\text{mod } 3)$  и  $7^{7-m} \cdot 13^{8-n} \cdot 19^{10-p} \equiv 1(\text{mod } 3)$ . Ке

разгледаме четири случаи:

1) ако  $a = 0$ , тогаш  $2^a \equiv 1(\text{mod } 3)$  и  $2^{3-a} \equiv -1(\text{mod } 3)$ , што значи дека

$$A \equiv 1(\text{mod } 3) \text{ и } B \equiv -1(\text{mod } 3), \text{ па затоа } A + B \equiv 0(\text{mod } 3),$$

2) ако  $a = 1$ , тогаш  $2^a \equiv -1(\text{mod } 3)$  и  $2^{3-a} \equiv 1(\text{mod } 3)$ , што значи дека

$$A \equiv -1(\text{mod } 3) \text{ и } B \equiv 1(\text{mod } 3), \text{ па затоа } A + B \equiv 0(\text{mod } 3),$$

3) ако  $a = 2$ , тогаш  $2^a \equiv 1(\text{mod } 3)$  и  $2^{3-a} \equiv -1(\text{mod } 3)$ , што значи дека

$$A \equiv 1(\text{mod } 3) \text{ и } B \equiv -1(\text{mod } 3), \text{ па затоа } A + B \equiv 0(\text{mod } 3),$$

4) ако  $a = 3$ , тогаш  $2^a \equiv -1(\text{mod } 3)$  и  $2^{3-a} \equiv 1(\text{mod } 3)$ , што значи дека

$$A \equiv 1(\text{mod } 3) \text{ и } B \equiv -1(\text{mod } 3), \text{ па затоа } A + B \equiv 0(\text{mod } 3),$$

Значи, од понудените броеви збирот на двата броја сигурно е делив со 3.

Дека не мора да се дели со 8 и 7 доволно е да земеме  $A = 1$  и

$$B = 2^3 \cdot 7^7 \cdot 13^8 \cdot 19^{10}, \text{ па } A + B \text{ при делење со 8 и 7 дава остаток 1.}$$

Понатаму, за  $A = 2$  и  $B = 2^2 \cdot 7^7 \cdot 13^8 \cdot 19^{10}$  добиваме  $A \equiv 2(\text{mod } 5)$  и

$$B \equiv 2^2 \cdot 2^7 \cdot (-2)^8 \cdot (-1)^{10} = 2^{17} = (2^4)^4 \cdot 2 = 16^4 \cdot 2 \equiv 1^4 \cdot 2 = 2(\text{mod } 5),$$

па затоа  $A + B \equiv 4(\text{mod } 5)$ .

## 4. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

1. Во кој од следните бројни изрази може да се замени бројот 8 со друг позитивен број (различен од 8), а да се добие ист резултат?
- A)  $(8+8):8+8$       B)  $8 \cdot (8+8):8$       C)  $8+8-8+8$   
D)  $(8+8-8) \cdot 8$       E)  $(8+8-8):8$

**Решение. Е).** Имаме:

$$(8+8):8+8=2+8, \quad 8 \cdot (8+8):8=2 \cdot 8, \quad 8+8-8+8=2 \cdot 8,$$
$$(8+8-8) \cdot 8=8 \cdot 8, \quad (8+8-8):8=8:8=1.$$

Значи, само вредноста на последниот израз не зависи од бројот 8, што значи дека само во овој случај кога бројот 8 ќе го замениме со произволен број се добива ист резултат.

2. Пабло запишал седум последователни природни броја. Збирот на најмалите три е 33. Колку е збирот на најголемите три броја?
- A) 39      B) 37      C) 42      D) 48      E) 45

**Решение. Е).** Нека запишаните броеви се

$$a-3, a-2, a-1, a, a+1, a+2, a+3.$$

Имаме  $a-1+a-2+a-3=33$ , па затоа

$$\begin{aligned} a+1+a+2+a+3 &= a-1+2+a-2+4+a-3+6 \\ &= a-1+a-2+a-3+12 \\ &= 33+12=45. \end{aligned}$$

3. Во  $\blacktriangle \cdot \blacktriangle = \square \cdot \bigcirc$ , еднакви фигури означуваат еднакви цифри, а различни фигури различни цифри. Сите цифри се различни од еден. Колку различни цифри претставува триаголникот за кои равентвото е точно?
- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Решение. C).** Од

$$2 \cdot 2 = 4 = 4 \cdot 1,$$

$$3 \cdot 3 = 9 = 9 \cdot 1$$

$$4 \cdot 4 = 16 = 2 \cdot 8 = 1 \cdot 16$$

$$5 \cdot 5 = 25 = 25 \cdot 1$$

$$6 \cdot 6 = 36 = 4 \cdot 9 = 36 \cdot 1$$

$$7 \times 7 = 49 = 49 \times 1$$

$$8 \cdot 8 = 64 = 64 \cdot 1 = 2 \cdot 32 = 4 \cdot 16$$

$$9 \cdot 9 = 81 = 1 \cdot 81 = 3 \cdot 27$$

добиваме дека има две такви цифри 4 и 6.

4. Производот на четири различни природни броеви е еднаков на 100.

Колку е нивниот збир?

- A) 10      B) 12      C) 15      D) 18      E) 20

**Решение. D).** Имаме,  $100 = 10 \cdot 10 = 2 \cdot 5 \cdot 10 = 1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 10$ . Значи четирите броја се 1, 2, 5 и 10, па нивниот збир е  $1 + 2 + 5 + 10 = 18$ .

5. Еден трицифрен број го има својството: ако се избрише првата цифра се добива точен квадрат и ако се избрише последната цифра повторно се добива точен квадрат. Колку е збирот на сите такви трицифрени броеви?

- A) 1014      B) 1177      C) 1465      D) 1993      E) 2016

**Решение. D).** Двоцифрени броеви кои се точни квадрати се 16, 25, 36, 49, 64, 81. Според тоа бараните трицифрени броеви се 164, 364, 816, 649. Нивниот збир е  $164 + 364 + 816 + 649 = 1993$ .

6. Која е цифрата на десетките на најмалиот четирицифрен број кој е поголем од 2021 и чиј збир на цифри е еднаков на збирот на цифрите на бројот 2021?

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. B).** Бројот 2021 има збир на цифри 5. Броевите од 2022 до 2029 имаат збирови на цифри соодветно од 6 до 13. Бројот 2030 има збир на цифри 5, па значи тоа е најмалиот четирицифрен број кој е

поголем од 2021 и чиј збир на цифри е еднаков на збирот на цифрите на бројот 2021. Неговата цифра на десетките е 3.


7. Производот на еден трицифрен и еден двоцифрен број е еднаков на 7632. Во записот на трите броја се сите цифри од 1 до 9 се јавуваат точно еднаш. Определи ја цифрата на десетките на трицифрениот број.

A) 8              B) 6              C) 5              D) 4              E) 1

**Решение. C).** Имаме  $7632 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 53$ . Понатаму, бидејќи цифрата на единиците на производот е 2, а цифрите 2, 3, 6 и 7 се веќе употребени, потребно е производ со цифра на единиците 2 да даваат два броја чии цифри на единиците се некои од цифрите 1, 4, 5, 8 и 9. Јасно, ниту една од цифрите 1 и 5 не е цифра на единиците на множителите. Значи, остануваат комбинациите 4 и 8, односно 8 и 9.

Бидејќи 53 не е двоцифрениот множител, тој е делител на трицифрениот множител. Во случајот 4 и 8 за трицифрениот множител имаме  $53 \cdot 8 = 424$  или  $53 \cdot 6 = 318$  или  $53 \cdot 16 = 848$  или  $53 \cdot 18 = 954$ . Во првите три случаи имаме повторување на цифрите, а во четвртиот случај множителите се 954 и 8, т.е. не се трицифрен и двоцифрен број. Во случајот 8 и 9 имаме  $53 \cdot 6 = 318$  или  $53 \cdot 16 = 848$  или  $53 \cdot 3 = 159$ . Во првите два случаи имаме повторување на цифрите, а во третиот случај множителите се 159 и 48. Значи, броевите се 7632, 159 и 48, па цифрата на десетките на трицифрениот множител е 5.

8. Во полињата на  $3 \times 3$  квадрат се запишани позитивни броеви така што производот на броевите во секој ред и секоја колона е еднаков на 1, а во секој  $2 \times 2$  квадрат е еднаков на 2. Кој број е запишан во централниот квадрат?




- A) 16      B) 8      C) 4      D)  $\frac{1}{4}$       E)  $\frac{1}{8}$

**Решение. А).** Нека во полињата на квадратот се запишани броевите прикажани на цртежот десно. Тогаш

$$\begin{aligned} 16 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = (abde) \cdot (becf) \cdot (dgeh) \cdot (efhi) \\ &= (abc) \cdot (def) \cdot (ghi) \cdot (beh) \cdot (def) \cdot e \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot e = e \end{aligned}$$

a	b	c
d	e	f
g	h	i

што значи дека во централното квадратче е запишан бројот 16.

9. Страните на правоаголникот  $ABCD$  се паралелни со координатните оски. Тој е под  $x$ -оската и десно од  $y$ -оската како што е прикажано на цртежот десно. Координатите на точките  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$  се цели броеви. За секоја од нив е пресметан количникот  $\frac{y}{x}$ . Во која од четирите точки се добива најмала вредност?
- 
- A)  $A$       B)  $B$       C)  $C$       D)  $D$

E) зависи од изборот на правоаголникот

**Решение. А).** Бидејќи  $y < 0$ , количникот  $\frac{y}{x}$  е најмал кога количникот  $|\frac{y}{x}|$  е најголем. Количникот  $|\frac{y}{x}|$  е најголем кога  $|y|$  е најголем, а  $x$  е најмал. Најмал  $x$  и најголем  $|y|$  има точката  $A$ .

10. Определи го збирот на последните две цифри на најголемиот шестцифрен број кој се запишува со различни цифри, е делив со 3 и производот на цифрите му е 5040.
- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

**Решение. B).** Од  $5040 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$  добиваме дека две цифри на шестцифрениот број се 5 и 7. Понатаму, производот на преостанатите четири цифри е еднаков на  $2^4 \cdot 3^2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$  и бидејќи  $5 + 7 = 12$  заклучуваме дека збирот на преостанатите четири цифри мора да е делив со 3. Бидејќи цифрите се различни, можни се следниве два случаја:

- една цифра е делива со 9, т.е. едната цифра е 9, а другите три цифри кои треба да се различни и чиј производ е 16 се: 1, 2 и 8, што не е можно, бидејќи тогаш збирот на цифрите на бројот ќе биде  $1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 9 = 32$  и тој не е делив со 3,
- две цифри се деливи со 3, па како цифрите се различни, добиваме дека две цифри се 3 и 6, а другите две цифри кои треба да се различни и чиј производ треба да е еднаков на 8 се:
  - a) 2 и 4, па затоа бројот е запишан со цифрите 2, 3, 4, 5, 6 и 7, бројот е делив со 3 и како се бара најголемиот број тоа е бројот 765432 чиј збир на последните две цифри е 5, и
  - b) 1 и 8, па затоа бројот е запишан со цифрите 1, 3, 5, 6, 7 и 8, бројот е делив со 3 и како се бара најголемиот број тоа е бројот 876531, чиј збир на последните две цифри е 4.

11. Во равенството  $\frac{E \cdot I \cdot G \cdot H \cdot T}{F \cdot O \cdot U \cdot R} = T \cdot W \cdot O$  на различните букви соодветствуваат различни цифри, а на исти букви исти цифри. Колку различни вредности има производот  $T \cdot H \cdot R \cdot E \cdot E$ ?

- A) 1              B) 2              C) 3              D) 4              E) 5

**Решение. A).** Во дадениот израз имаме десет различни букви, што значи дека имаме десет различни цифри. Цифрите  $O$  и  $T$  се јавуваат на две страни на равенството. Јасно,  $O \neq 0$ . Ако претпоставиме дека  $T \neq 0$ , тогаш некоја од преостанатите осум цифри е 0, па како

$E \cdot I \cdot G \cdot H = F \cdot O \cdot U \cdot R \cdot W \cdot O$ . Но, тоа значи дека едната страна на равенството е еднаква на 0, а другата е различна од 0, што не е можно. Значи,  $T = 0$ , па затоа  $T \cdot H \cdot R \cdot E \cdot E = 0$ , т.е. дадениот израз прима една вредност.

12. Дамјан има девет броја: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Тој додава 2 на некои од нив и 5 на останатите броеви. Кој е најмалиот број на различни резултати кои може да ги добие?

A) 5              B) 6              C) 7              D) 8              E) 9

**Решение. В).** Бидејќи разликата на броевите кои Дамјан ги додава е  $5 - 2 = 3$ , исти резултати ќе добива кога на два броја чија разлика е 3 му ги додава броевите 2 и 5 (5 на помалиот и 2 на поголемиот). Затоа треба да ги определиме најголем можен број парови броеви чија разлика е 3, а притоа ниту еден од броевите да не се повторува.

За таа цел доволно е да тргнеме од бројот 1 и притој ги добиваме паровите: 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6. Од овие парови најмалиот можен број резултати е три:

$$1 + 5 = 6, 4 + 2 = 6, 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7, 3 + 6 = 8, 6 + 2 = 8.$$

Понатаму, со додавање на било кој од броевите 2 и 5 на некој од броевите 7, 8 и 9 не може да се добие ниту еден од броевите 6, 7 и 8, па затоа најмалиот број резултати е 6.


**Забелешка.** а) При изборот на паровите броеви чија разлика е 3 може да се тргне и од најголемиот број. Така се добиваат паровите 9 и 6, 8 и 5, 7 и 4. Притоа збирите се 11, 10 и 9, а од броевите 1, 2 и 3 со додавање на броевите 2 и 5 најголемиот можен збир кој се добива е 8, па затоа најмалиот можен број резултати е 6.

б) Други парови со чија помош може да се добие најмалиот можен број резултати се: 2 и 5, 3 и 6, 4 и 7, односно 3 и 6, 4 и 7, 5 и 8.

Провери!


13. Во круговите на цртежот десно се запишани броевите од 1 до 8, секој број по еднаш. Броевите кои ги покажуваат стрелките се еднакви на производите на броевите на соодветните прави. Колку е збирот на броевите запишани во најдолните кругчиња?

A) 11      B) 12      C) 15      D) 17      E) 19



**Решение.** **D).** Единствени броеви кои се делив со 5 се 30 и 105, па затоа во пресекот на двете прави е бројот 5. Понатаму, единствени броеви кои се деливи со 7 се броевите 105 и 28, па затоа во пресекот на соодветните прави е бројот 7. Сега, меѓу броевите 5 и 7 е бројот 3.

Но,  $144:3=48$ , па затоа двата броја на правата на бројот 144 се 6 и 8, а како 8 не е делител на 30, добиваме дека горе е бројот 6, а долу е бројот 8. Јасно, горе лево е бројот 1, па под него е бројот 4 и на крајот долу лево е бројот 2. Конечно, бараниот збир е  $2+7+8=17$ .



14. Во равенството  $\overline{KAN} - \overline{GAR} = \overline{OO}$  на различни букви соодветствуваат различни цифри, а на исти букви исти цифри. Која е најголемата можна вредност на бројот  $\overline{KAN}$ ?

A) 987      B) 876      C) 865      D) 864      E) 785

**Решение.** **D).** Разлика на два трицифрени броја е двоцифрен број, ако броевите припаѓаат на последователни стотки. Според тоа,  $K = G + 1$ , па затоа даденото равенство го добива видот

$$100(G+1) + 10A + N - 100G - 10A - R = 11O,$$

$$100 + N - R = 11O,$$


$$11(9 - O) = R - N - 1.$$

Левата страна на последното равенство е делива со 11, па затоа мора да е и десната, а тоа е можно само ако  $R - N - 1 = 0$ , т.е.  $R = N + 1$ .

Значи,  $O = 9$ , па добиваме  $\overline{KAN} - \overline{GAR} = 99$ . Сега најголемата вредност на  $K$  може да е 8, па затоа  $G = 7$ , па најголемата вредност на  $A$  може да е 6, па најголемата можна вредност на  $R$  може да е 5 и затоа  $N = 4$ . Значи, најголемата можна вредност на  $\overline{KAN}$  е 864.

15. Горјан сака да го доврши дијаграмот така што секој почнувајќи од вториот ред секој квадрат го содржи производот на броевите кои се одма во квадратите под него. Колку различни вредности може да има бројот  $n$ ?


A) 1      B) 4      C) 5      D) 6      E) 8



**Решение. D).** Нека  $a$  и  $b$  се броевите кои недостасуваат во првиот ред. Тогаш  $na$  и  $nb$  се броевите во вториот ред, па затоа  $abn^2 = 720$ . Сега бидејќи  $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ , бројот  $n^2$  може да биде 1, 4, 9, 16, 36, 144. Значи, сите можни вредности на бројот  $n$  се: 1, 2, 3, 4, 6 и 12, т.е.  $n$  може да прими најмногу 6 вредности.

16. Кенгурот Скокалко скока на бројната права. Тој секогаш скока така што прави два големи скока десно, а потоа следуваат три мали скокови пак десно и оваа постапка ја повторува. Должината на големите скокови е 3 мерни единици, а на малите е 1 мерна единица. Скокалко тргнал од бројот 0. На кој од дадените броеви ќе скокне Скокалко?

A) 82      B) 83      C) 84      D) 85      E) 86



**Решение. C).** Во еден циклус Скокалко на бројната оска се поместува 9 броја во десно. Значи, по 9 циклуси тој ќе се најде на бројот  $9 \cdot 9 = 81$ . Сега следуваат два скока со должина 3, па затоа Скокалко прво ќе скокне на бројот 84, а потоа на бројот 87. Значи, од дадените броеви Скокалко ќе се најде само на бројот 84.

17. Кенгурот Скокалко скока на бројната права. Тој секогаш скока така што прави два големи скока десно, а потоа следуваат два мали скока лево и оваа постапка ја повторува (пртеж десно). Должината на големите скокови е 4 мерни единици, а на малите е 1 мерна единица. Скокалко тргнал од бројот 0. На кој од дадените броеви нема да скокне Скокалко?

A) 82      B) 83      C) 84      D) 85      E) 86



**Решение. C).** Во еден циклус Скокалко на бројната оска се поместува 8 броја во десно и два броја во лево, т.е. за 6 броја во десно. Тоа значи дека по 13 полни циклуси Скокалко најдесно стигнува до бројот 80, по што се враќа на броевите 79 и 78. Потоа тој редоследно оди на броевите 82, 86, 85, 84, 88 и продолжува на поголеми броеви од 88. Значи, од дадените броеви Скокалко нема да се најде само на бројот 83.

18. Направен е список на сите природни броеви од 1 до 1000000, кои можат да се претстават во видот  $m^2n^4$ , каде  $m$  и  $n$  се различни природни броеви. Во овој список е и бројот  $2025 = 5^2 \cdot 3^4$ . На кое место во списокот е бројот 2025, ако броевите во списокот се подредени во растечки редослед?

A) 40      B) 41      C) 42      D) 43      E) 44

**Решение. Е).** Ако  $A = m^2 n^4$ , каде  $m$  и  $n$  се различни природни броеви, тогаш  $A = (mn^2)^2$ , што значи дека секој број од саканиот вид е точен квадрат поголем од 1. Понатаму, ако  $B = m^2$ ,  $m > 1$ , тогаш  $B = m^2 \cdot 1^4$ , што значи дека секој точен квадрат поголем од 1 е број од саканиот вид. Редоследно точните квадрати се:

$$2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots, 43^2, 44^2, 45^2 = 2025,$$

што значи дека бројот 2025 е 44-тото место во списокот.

19. Горјан ја пресметал аритметичката средина на броевите: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 и 16. Потоа избришал два од дадените броеви и забележал дека аритметичката средни на преостанатите броеви не се променила. Кои броеви ги избришал Горјан?
- A) 12 и 17      B) 5 и 17      C) 9 и 16      D) 10 и 12      E) 10 и 14

**Решение. Е).** Аритметичката средина на дадените броеви е:

$$\frac{17+13+5+10+14+9+12+16}{8} = \frac{96}{8} = 12.$$

Збирот на дадените броеви е  $8 \cdot 12 = 96$ , а ако аритметичката средина не се менува по отстранување на два броја, тој збир ќе биде еднаков на  $6 \cdot 12 = 72$ . Значи, треба да се отстраницат два броја чиј збир е  $96 - 72 = 24$ . Единствени талви два броја се 10 и 14.

20. Средната вредност на бодовите на учениците на тест по математика е 6. Точно 60% од учениците го положиле тестот. Средната вредност на бодовите на учениците кои го положиле тестот е 8. Која е средната вредност на бодовите на учениците кои не го положиле тестот?
- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение. С).** Нека бројот на учениците е  $a$ . Тогаш учениците освоиле  $ba$  поени. Понатаму,  $0,6a$  ученици го положиле тестот и тие

освоиле  $0,6a \cdot 8 = 4,8a$ . Значи, тестот не го положиле  $0,4a$  ученици и тие освоиле  $6a - 4,8a = 1,2a$  поени. Значи, учениците кои не го положиле тестот просечно освоиле  $1,2a : (0,4a) = 3$  поени.

21. Во кутии  $A$  и  $B$  вкупно има 12 тениски топчиња, означени со броевите од 1 до 12. Топчињата во  $A$  се со броевите 1, 2, 6, 7, 10, 11 и 12, а топчињата во  $B$  се со броевите 3, 4, 5, 8 и 9. Кој е бројот на топчето од  $A$ , кое треба да се премести во  $B$  така што по преместувањето аритметичките средини на броевите во двете кутии да се зголемат?
- A) 6      B) 7      C) 10      D) 11      E) 12


**Решение. А).** Збирот на броевите запишани на топчињата во кутијата  $A$  е 49, а на топчињата во кутијата  $B$  е 29. Нека  $a$  е бројот на топчето кое од кутијата  $A$  го префрламе во кутијата  $B$ . Тогаш треба да важи  $\frac{49-a}{6} > \frac{49}{7}$  и  $\frac{29+a}{6} > \frac{29}{5}$ , т.е.

$$7 \cdot 49 - 7a > 6 \cdot 49 \text{ и } 5 \cdot 29 + 5a > 6 \cdot 29.$$

Од последните две неравенства следува  $\frac{29}{5} < a < 7$ , па затоа  $a = 6$ .

Значи, треба да се префрли топчето со број 6.

22. Во секое квадратче на правоаголникот  $5 \times 8$  е запишан по еден број и збирот на запишаните броеви е еднаков на 30. Освен тоа, збирот на броевите во секој  $3 \times 4$  правоаголник е 9.



Колку е збирот на броевите запишани во сивите квадратчиња?

- A) 3      B) 6      C) 8      D) 9      E) 12


**Решение. Б).** Во горните три реда имаме два дисјунктни  $3 \times 4$  правоаголници. Исто така, два дисјунктни правоголници имаме во долните три реда. Збирот на броевите запишани во овие четири правоаголници е еднаков на  $4 \cdot 9 = 36$  и тој се добива кога на збирот на сите

броеви запишани во големиот правоаголник се додаде збирот на броевите запишани во сивите квадратчиња. Значи, збирот на броевите запишани во сивите квадратчиња е еднаков на  $36 - 30 = 6$ .

23. Од фигурата прикажана на цртежот десно заклучуваме дека  $1 + 3 + 5 + 7 = 4 \cdot 4$ . Колку е


$$S = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17?$$

- A)  $14 \cdot 14$       B)  $9 \cdot 9$       C)  $4 \cdot 4 \cdot 4$   
 D)  $16 \cdot 16$       E)  $4 \cdot 9$



**Решение.** В). Од цртежот гледаме дека збирот  $1 + 3 + 5 + 7$  е еднаков на бројот на темињата на единичните квадрати на кои е разделен квадратот со должина на страна  $3 = \frac{7-1}{2}$ .

Бараниот збир е аналоген на дадениот и како  $\frac{17-1}{2} = 8$  добиваме дека истиот е еднаков на бројот на темињата на единичните квадрати на кои е разделен квадрат со должина на страна 8 (види цртеж). Оттука следува дека



$$S = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = (8+1) \cdot (8+1) = 9 \cdot 9.$$

24. Ако  $x > 5$ , кој од дадените изрази има најмала вредност?

- A)  $\frac{5}{x}$       B)  $\frac{5}{x+1}$       C)  $\frac{5}{x-1}$       D)  $\frac{x}{5}$       E)  $\frac{x+1}{5}$

**Решение.** В). Имаме:  $\frac{5}{x+1} < \frac{5}{x} < \frac{5}{x-1}$  и  $\frac{5}{x} < 1 < \frac{x}{5} < \frac{x+1}{5}$ , што значи дека

најмала е вредноста на изразот  $\frac{5}{x+1}$ .

## II ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ

### 1. БРОЕВИ И ЦИФРИ

1. Илина ги запишала сите трицифрени броеви кои имаат збир на цифри 8. Потоа ги собрала најмалиот и најголемиот запишан број. Кој збир таа го добила?
- A) 707      B) 907      C) 916      D) 1000      E) 1001

**Решение.** **B).** Најмалиот од запишаните броеви е 107 а најголемиот е 800. Нивниот збир е  $800 + 107 = 907$ .

2. Кој број треба да се одземе од  $-17$  за да се добие бројот  $-33$ ?
- A)  $-50$       B)  $-16$       C)  $16$       D)  $40$       E)  $50$
- Решение.** **C).** Имаме  $-17 - a = -33$ , од каде добиваме  $a = -17 + 33$ , т.е.  $a = 16$ . Значи, бројот кој треба да се одземе е 16.
3. Павел треба да го додаде бројот 26 на некој број. Наместо тоа, Павел од тој број одзел 26 и го добил бројот  $-14$ . Кој број требало да го добие Павел, ако точно ја решел задачата?
- A) 28      B) 32      C) 36      D) 38      E) 42

**Решение.** **D).** Нека почетниот број е  $a$ . Тогаш

$$a + 26 = a - 26 + 52 = -14 + 52 = 38.$$

Значи, Павел требало да го добие бројот 38.

4. Нумерирањето на страниците на една книга почнува од бројот 1. Броевите кои се искористени за нумерирање на страниците ја содр-

жат цифрата 0 точно пет пати и цифрата 8 точно шест пати. Со кој број е нумерирана последната страница?

- A) 48      B) 58      C) 60      D) 68      E) 88

**Решение. B).** Цифрата 0 е употребена точно пет пати, што значи за броевите 10, 20, 30, 40 и 50. Цифрата 8 е употребена шест пати, што значи за броевите 8, 18, 28, 38, 48 и 58.

Бидејќи книгата има парен број страници (по две на секој лист) последниот број мора да е парен. Прв парен број по бројот 58 е бројот 60, но тој не може да се употреби за нумерирање на книгата бидејќи тогаш цифрата 0 би била употребена шест пати. Значи, книгата има 58 страници и со бројот 58 е нумерирана последната страница.

5. Во улицата на Илина има 17 куќи. Таа живее во последната куќа на страната каде што сите куќи имаат парни броеви. Бројот на нејзината куќа е 12. Нејзината братучетка живее во последната куќа на страната каде што сите куќи имаат непарни броеви. Кој е бројот на нејзината куќа?

- A) 5      B) 7      C) 13      D) 17      E) 21

**Решение. E).** На парната страна на улицата има  $12 : 2 = 6$  куќи, што значи дека на непарната има  $17 - 6 = 11$  куќи. Броевите на куките на непарната страна се 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21. Значи, кукниот број на куката на братучетката на Илина е 21.

6. На станарите на Втората улица Дејан им дели весници. Весник ќе добијат сите станари чии куќи имаат парен број, почнувајќи од куката со број 15, па се до куката со број 53. Во колку куќи Дејан ќе однесе весници?

- A) 19      B) 20      C) 27      D) 38      E) 53

**Решение. А).** Од 15 до 53 има  $53 - 15 = 38$  броеви. Половината од нив се парни, половината се непарни. Значи, Дејан весници е однесе во  $38 : 2 = 19$  куќи.

7. Филип на таблата запишал неколку позитивни броеви помали од 7. Андреј ги прецртал сите негови броеви и на местото на секој број ја запишал разликата на бројот 7 и тој број. Збирот на броевите кои ги запишал Филип е 22, а збирот на броевите кои ги запишал Андреј е 34. Колку броеви запишал Филип?

A) 7              B) 8              C) 9              D) 10              E) 11

**Решение. В).** Нека Филип го запишал бројот  $a$ . Тогаш Андреј го запишал бројот  $7 - a$ , па затоа збирот на запишаниот број од Филип и бројот со кој е заменет од Андреј е  $a + 7 - a = 7$ . Бидејќи збирот на сите парови броеви е еднаков на збирот на броевите запишани од Филип и броевите запуштани од Андреј добиваме дека тој збир е еднаков на  $22 + 34 = 56$ . Значи, двете деца запишале  $56 : 7 = 8$  парови броеви, т.е. Филип запишал 8 броја.

8. Пабло запишал неколку последователни природни броеви. Кој од следните проценти не може да биде процент на непарните броеви меѓу запишаните броеви?

A) 40              B) 45              C) 48              D) 50              E) 60

**Решение. В).** Меѓу броевите 2, 3, 4, 5, 6 имаме 2 непарни од 5 броја, па бројот на непарните броеви е 40% од вкупниот број броеви.

Меѓу броевите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 имаме 12 непарни од 25 броја, па бројот на непарните броеви е 48% од вкупниот број броеви.

Меѓу броевите 2, 3 имаме 1 непарен од 2 броја, па бројот на непарните броеви е 50% од вкупниот број броеви.

Меѓу броевите 3, 4, 5, 6, 7 имаме 3 непарни од 5 броја, па бројот на непарните броеви е 60% од вкупниот број броеви.

Нека меѓу последователни природни броеви имаме 45% непарни и 55% парни броеви. Бидејќи  $\text{NZD}(45, 55) = 5$ , добиваме дека на секои  $45 : 5 = 9$  непарни броеви треба да имаме  $55 : 5 = 11$  парни броеви. Но, тоа се 20 последователни природни броеви меѓу кои има 10 парни и 10 непарни, што е противречност.

9. Неколку различни природни броеви се запишани на таблата. Производот на најмалите два од нив 16. Производот на најголемите два од нив е 225. Колку е збирот на запишаните броеви?

A) 38      B) 42      C) 44      D) 58      E) 243

**Решение.** **C).** Имаме  $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ , па затоа два можни различни броја чиј производ е 16 се: 1 и 16, или 2 и 8. Од  $225 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$  следува дека два различни броја чиј производ е 225 се: 1 и 225, или 3 и 75, или 4 и 45, или 9 и 25.


Бидејќи 16 е производ на двета најмали, тоа мора да се броевите 2 и 8 (1 и 16 не може да бидат бидејќи 3, 4 и 9 се помали од 16). Бидејќи 225 е производ на двета најголеми, тоа се 9 и 25 (само овие два броја од броевите во четирите парови се поголеми од 8). Значи, броевите се 2, 8, 9 и 25, а нивниот збир е  $2 + 8 + 9 + 25 = 44$ .

10. Теодора треба да запише по еден број во секое поле од фигурата дадена на цртежот  десно. Таа веќе запишала два од броевите. Теодора сака збирот на сите броеви запишани во полињата да биде 35, збирот на броевите запишани во првите три полиња да биде 22, а збирот на броевите запишани во последните три полиња да биде 25. Колку изнесува

производот на броевите кои Теодора треба да ги запише во сивите полиња?

- A) 63      B) 108      C) 0      D) 48      E) 39

**Решение. A).** Со  $a, b, c$  да ги означиме броевите кои недостасуваат во средните полиња.



Тогаш  $3 + a + b + c + 4 = 35$ ,  $3 + a + b = 22$  и  $b + c + 4 = 25$ . Според тоа,  $a + b + c = 28$ ,  $a + b = 19$ ,  $b + c = 21$ , па ако од првата равенка ја одземеме втората добиваме  $c = 9$ . Потоа ако од првата равенка ја одземеме третата равенка, добиваме  $a = 7$ . Конечно, бараниот производ е  $ac = 63$ .

11. Броевите од 1 до 2025 произволно се поделени на три групи. Пресметани се збирите на броевите во секоја од трите групи. Цифрите на единиците во двета збира се 6 и 8. Која е цифрата на единиците во третиот збир?

- A) 6      B) 5      C) 3      D) 1      E) 0

**Решение. D).** Збирот на сите броеви од 1 до 2025 е еднаков на

$$\frac{2025 \cdot (2025+1)}{2} = 2025 \cdot 1013,$$

и неговата цифра на единиците е 5. Збирот на двета збира има цифра на единиците еднаква на цифрата на единиците на збирот

$$\overline{a\dots b6} + \overline{c\dots d8} = \overline{m\dots n4}$$

и тоа е цифрата 4. Значи, треба да важи

$$\overline{m\dots n4} + \overline{p\dots qr} = \overline{x\dots y5},$$

од каде добиваме дека  $r = 1$ .

12. Во едно одделение 18 ученици правеле контролна по математика и сите добиле четворки и петки. Збирот на оценките е деллив со 17. Колку ученици добиле четворки?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 9

**Решение. В).** Нека  $a$  ученици добиле оценка 4. Тогаш

$$4a + 5 \cdot (18 - a) = 17k, \text{ т.е. } a = 90 - 17k.$$

Сега, од  $0 \leq a \leq 18$  следува  $0 \leq 90 - 17k \leq 18$ , од каде добиваме  $\frac{72}{17} \leq k \leq \frac{90}{17}$ . Од последните неравенства следува  $k = 5$ , па затоа  $a = 90 - 17 \cdot 5 = 5$ .

13. На примен испит 25 ученици решавале тест по математика и сите решили 5 или 6 задачи. Збирот на сите задачи кои ги решиле е делив со 13. Колку ученици решиле по 6 задачи, ако нивниот број е сложен број?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 9

**Решение. В).** Нека  $a$  ученици решиле по 6 задачи. Тогаш

$$6a + 5 \cdot (25 - a) = 13k, \text{ т.е. } a = 13k - 125.$$

Сега, од  $0 \leq a \leq 25$  следува  $0 \leq 13k - 125 \leq 25$ , од каде добиваме  $\frac{125}{13} \leq k \leq \frac{150}{13}$ . Од последните неравенства следува  $k = 10$  или 11. За  $k = 10$  добиваме  $a = 5$  и тоа е прост број. За  $k = 11$  добиваме  $a = 18$  и тоа е сложен број.

14. Пет природни броеви (кои не мора да се различни) се запишани на пет карти. Пабло го пресметува збирот на броевите на секој пар карти. Меѓу десетте збирови имало само три различни 57, 70 и 83. Кој е најголемиот природен број записан на некоја од картите?

A) 35

B) 42

C) 48

D) 53

E) 82

**Решение. С).** Нека запишаните броеви се  $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ . Јасно,  $a + b = 57$  и како 57 е непарен број заклучуваме дека  $a < b$ . Понатаму,  $d + e = 83$  и како 83 е непарен број заклучуваме дека  $d < e$ . Според тоа,  $a < b \leq c \leq d < e$ , па за да се добијат само три збира мора да е

$b=c=d$ . Тоа значи дека  $a+b=57$ ,  $2b=70$ ,  $b+e=83$ , од каде следува  $a=22$ ,  $b=35$ ,  $e=48$ .

15. Средната вредност на два позитивни броја е 30% помала од едниот од нив. Колку проценти средната вредност е поголема од другиот број?

A) 75%      B) 70%      C) 30%      D) 25%      E) 20%

**Решение.** А). Нека дадените броеви се  $x$  и  $y$ . Нека средната вредност на двата броја е 30% помала од бројот  $x$ . Тоа значи дека

$$\frac{x+y}{2} = 0,7x.$$

Сега имаме  $y = 0,4x$ , од каде добиваме

$$1,4y = 0,4x + 0,4y$$

$$1,75y = \frac{x+y}{2},$$

што значи дека средната вредност на двата броја е 75% поголема од вториот број.

16. Дадена е дропка во која броителот и именителот се позитивни броеви. Броителот на оваа дропка го зголемуваме за 40%. За колкав процент треба да го намалиме именителот, така што новодобиената дропка е двојно поголема од дадената дропка?

A) 10%      B) 20%      C) 30%      D) 40%      E) 50%

**Решение.** С). Нека дропката е  $\frac{a}{b}$  и именителот е променет за  $x\%$ .

Тогаш  $\frac{(1+\frac{40}{100})a}{(1+\frac{x}{100})b} = 2 \frac{a}{b}$ , од каде добиваме  $\frac{140}{100+x} = 2$ , т.е.  $x = -30$ . Значи,

именителот на дропката треба да се намали за 30%.

17. Пабло три пати фрлил две стандардни коцки за играње. Збировите на паднатите броеви 5, 7 и 9. Во сите фрлања паднал еден ист непарен број. Кој од следниве парови броеви паднал при некое од фрлањата?

A) 1 и 4      B) 1 и 6      C) 2 и 3      D) 2 и 5      E) 4 и 6

**Решение.** **C).** Дадените збирови може да се претстават како

$$5 = 1 + 4 = 2 + 3,$$

$$7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4,$$


$$9 = 3 + 6 = 4 + 5.$$

Забележуваме дека единствено бројот 3 се јавува како собирок во едно од претставувањата на броевите. Значи, збировите се

$$5 = 2 + 3, \quad 7 = 3 + 4, \quad 9 = 3 + 6.$$

Конечно, од понудените парови во едно од фрлањата можеле да паднат само броевите 2 и 3.

18. Седум коцки за играње се залепени така што е добиено телото на цртежот десно. Лепењето е направено така што се лепат две страни со ист број на точки на нив. Колку точки има на површината на телото?



A) 24      B) 90      C) 95      D) 105      E) 126

**Решение.** **D).** На една коцка за играње збирот на сите точки е еднаков на  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ . Според тоа, на шесте надворешни коцки не се гледаат точките на шест сида кај кои збирот на точките е 21. Значи, збирот на точките кои се наоѓаат на сидовите на телото е еднаков на  $6 \cdot 21 - 21 = 126 - 21 = 105$ .

## 2. ВРЕМЕТО Е ВАЖНО

1. Колку пати по 24 минути има во 24 часа?  
A) 60      B) 24      C) 12      D) 10      E) 6  
**Решение. А).** Во 1 час има 60 пати по 1 минута. Значи, во 24 часа ќе има 60 пати по 24 минути.
  
2. Патувањето од Скопје до Битола, преку Велес, трае 130 минути. Патувањето од Скопје до Велес трае 35 минути. Колку трае патувањето од Велес до Битола?  
A) 95 минути      B) 105 минути      C) 115 минути  
D) 165 минути      E) 175 минути  
**Решение. А).** Патувањето од Велес до Битола трае  $130 - 95 = 35 \text{ min}$ .
  
3. Колку часа има во десет чевртини од часот?  
A) 40      B) 5 и половина час      C) 4  
D) 3      E) 2 часа и половина час  
**Решение. Е).** Од  $\frac{10}{4} h = \frac{5}{2} h = 2,5 h$  следува дека во десет четвртини часа има 2 часа и половина час.
  
4. Колку ќе биде часот 17 часа по 17:00?  
A) 8:00      B) 10:00      C) 11:00      D) 12:00      E) 13:00  
**Решение. В).** Од 17:00 до 24:00 има 7 часа. Значи, по 17 часа ќе биде 10:00.
  
5. Дигиталниот часовник на Мартин само што почна да покажува 20:11. По колку минути часовникот повторно за прв пат ќе покажува време запишано со цифрите 0, 1, 1, 2 во некој редослед?

- A) 40      B) 49      C) 50      D) 55      E) 60

**Решение.** **C).** Следниот пат часовникот на Мартин ќе покажува време записано со цифрите 0,1, 1 и 2 во 21:01. За тоа време ќе поминат  $21\text{ h }1\text{ min} - 20\text{ h }11\text{ min} = 50\text{ min}$ .

6. Еден електронски часовник покажува 20:07. По колку време најрано часовникот ќе покажува време кое е записано со истите цифри, но во друг редослед?

- A) 4h 20 min      B) 6 h      C) 10 h 55 min      D) 11 h 13 min      E) 24 h

**Решение.** **A).** Времината запишани со истите цифри се: 00:27, 02:07, 07:02, 07:20 и 20:07. По 20:07 првото време записано со истите цифри, но во друг редослед е 00:27 и тоа е по  $3\text{ h }53\text{ min}$  до полноќ plus 27 min по полноќ, односно по  $3\text{ h }53\text{ min} + 27\text{ min} = 4\text{ h }20\text{ min}$ .

7. Десната штоперица покажува колку минути и секунди поминале од моментот кога Васко почнал со својот тренинг, а левата покажува уште колку минути и секунди треба да тренира. Во даден момент двете штоперици ќе покажуваат исто време. Кое е тоа време?

14:58	21:32
-------	-------

- A) 17:50      B) 18:00      C) 18:12      D) 18:15      E) 18:20

**Решение.** **D).** Вкупното времетраење на тренингот е:

$$14\text{ min }58\text{ s} + 21\text{ min }32\text{ s} = 35\text{ min }90\text{ s} = 36\text{ min }30\text{ s}.$$

Двете штоперици ќе покажуваат исто време во моментот кога Васко завршил половина од тренингот. Значи, во тој момент штопериците ќе покажуваат  $36\text{ min }30\text{ s} : 2 = 18\text{ min }15\text{ s} = 18:15$ .

8. Часовникот на Драган касни 10 минути, но тој мисли дека е 5 минути напред. Часовникот на Столе е 5 минути напред, но тој мисли дека

касни 10 минути. Во ист момент, секој од нив гледа во сопствениот часовник. Драган мисли дека е 12:00 часот. Што мисли Столе, колку е часот?

- A) 11:30      B) 11:45      C) 12:00      D) 12:30      E) 12:45

**Решение.** **D).** Бидејќи Драган мисли дека неговиот часовник покажува 5 минути повеќе, а мисли дека е 12:00, неговиот часовник покажува 12:05. Но, часовникот на Драган касни 10 минути, па затоа вистинското време е 12:15. Сега часовникот на Столе оди 5 минути напред, па неговиот часовник покажува 12:20. Столе мисли дека часовникот му касни 10 минути, па затоа тој смета дека е 12:30.

9. На Костадинка и требаат 18 минути за да направи долго ланче со поврзување на 3 кратки ланчиња. Колку време ѝ треба на Костадинка за да направи ланче со поврзување на 6 долгии ланчиња?

- A) 27 min      B) 30 min      C) 36 min      D) 45 min      E) 60 min

**Решение.** **D).** Кога прави ланче со поврзување на два дела Костадинка прави две поврзувања. Значи, за едно поврзување и се потребни  $18 : 2 = 9 \text{ min}$ . За да направи ланче со поврзување на 6 делови, таа треба да направи 5 поврзувања, за што е се потребни  $5 \cdot 9 = 45 \text{ min}$ .

10. Во канцеларијата на Маја има два часовника. Едниот на секој час покажува 1 минута повеќе, а другиот на секој час покажува 2 минути помалку. Вчера Маја двата часовника ги наместила да покажуваат точно време. Кога денес погледнала во часовниците едниот покажал 11:00, а другиот 12:00. Во колку часот вчера Маја ги наместила часовниците?

- A) 23:00      B) 19:40      C) 15:40      D) 14:00      E) 11:20

**Решение. C).** Бидејќи едниот часовник оди напред 1 минута, а другиот заостанува 2 минути, со секој изминат час разликата на времињата кои ги покажуваат се зголемува за 3 минути. Сега разликата е 60 минути, што значи дека часовниците се наместени пред  $60:3=20$  часа. Во текот на овие 20 часа првиот часовник покажува 20 минути повеќе, па точното време е 11:40. Пред 20 часа било 15:40.

11. Дома имам два часовника. Едниот на секој час покажува 3 минути повеќе, а другиот на секој час покажува 2 минути помалку. Вчера двета часовника ги наместив да покажуваат точно време. Кога денес погледнав во часовниците едниот покажа 9:00, а другиот 10:00. Во колку часот вчера ги наместив часовниците?

A) 20:36      B) 21:24      C) 19:30      D) 23:00      E) 22:30

**Решение. B).** Бидејќи едниот часовник оди напред 3 минути, а другиот заостанува 2 минути, со секој изминат час разликата на времињата кои ги покажуваат се зголемува за 5 минути. Сега разликата е 60 минути, што значи дека часовниците се наместени пред  $60:5=12$  часа. Во текот на овие 12 часа првиот часовник покажува 36 минути повеќе, па точното време е 9:24. Пред 12 часа било 21:24.

12. Јанко има пакетче со свеќи. Секоја од свеќите, откако ќе се запали, гори точно  $40\text{ min}$ . Јанко на секои  $10\text{ min}$  пали по една свеќа. Колку свеќи ќе горат по  $55\text{ min}$ ?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. C).** За  $55\text{ min}$  Јанко ќе запали 6 свеќи (во 1-та, 11-та, 21-та, 31-та, 41-та и 51-та минута). Од овие 6 свеќи 2 ќе се изгаснати (во 41-та и во 51-та минута). Значи, по  $55\text{ min}$  ќе горат 4 свеќи.

13. Шест зајаци јадат шест моркови за шест минути. Колку зајаци е изедат 100 моркови за 100 минути?

A) 100      B) 60      C) 6      D) 10      E) 600

**Решение. C).** Бидејќи 6 зајаци за 6 минути јадат 6 моркови, заклучуваме дека 6 зајаци за 1 минута јадат 1 морков. Значи, 6 зајаци за 100 минути ќе изедат 100 моркови.

14. Еден часовник е поставен на маса, на тој начин што стрелката која покажува минути е во правец североисток. По колку минути оваа стрелка за прв пат ќе биде во правец северозапад?

A) 45      B) 40      C) 30      D) 20      E) 15

**Решение. A).** Ако минутната стрелка покажува североисток, тогаш таа е на средината помеѓу броевите 12 и 3, што значи дека во тој момент таа покажува  $x h 7 \text{ min } 30 \text{ sec}$ . Кога потоа за прв пат стрелката ќе покажува северозапад, таа е на средината меѓу броевите 9 и 12, што значи дека во тој момент таа покажува  $x h 52 \text{ min } 30 \text{ sec}$ . Тоа значи дека ќе поминат  $x h 52 \text{ min } 30 \text{ sec} - x h 7 \text{ min } 30 \text{ sec} = 45 \text{ min}$

15. Два автобуси сообраќаат по кружна патека, при што се движат со една иста брзина. Интервалот на поминување на една станица е еднаков на 25 минути. Колку автобуси се потребни дополнително да сообраќаат за да интервалот меѓу два последователни автобуси се намали за 60%, без да се менува брзината на движење?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. B).** Кога интервалот ќе се намли за 60%, меѓу две поминувања на автобус ќе има  $0,4 \cdot 25 = 10 \text{ min}$ . Времето на поминување на еден автобус на патеката е  $2 \cdot 25 = 50 \text{ min}$ . Значи, сега ќе бидат потребни  $50 : 10 = 5$  автобуси, односно дополнителни 3 автобуси.

16. Ако Андреј оди на училиште со автобус, а потоа до дома се враќа пешки, тој патува 3 часа. Ако оди со автобус во двета правци, тој патува 1 час. Колку време ќе му треба ако оди и во двета правци пешки?

- A) 3.5 часа    B) 4 часа    C) 4.5 часа    D) 5 часа    E) 5.5 часа

**Решение.** **D).** Бидејќи Андреј во двета правца со автобус патува 1 час, тој со автобус во еден правец патува  $0,5$  часа. Оттука, бидејќи кога со автобус оди на училиште, а потоа се враќа пешки му требаат 3 часа, тој пешки од дома до училиште оди  $3 - 0,5 = 2,5$  часа. Затоа на Андреј, ако во двета правца оди пешки, му требаат  $2 \cdot 2,5 = 5$  часа.

17. Симон живее на  $1\text{ km}$  од училиштето. Ако оди пешки, тој се движи со  $4\text{ km/h}$ , а ако се движи со велосипед тој се движи со брзина  $15\text{ km/h}$ . Наутро Симон секогаш тргнува на училиште во 8:00. Ако оди пешки, тој пристигнува 5 минути пред почетокот на часовите. Колку минути пред почетокот на часовите ќе пристигне Симон кога оди со велосипед?

- A) 11    B) 12    C) 14    D) 15    E) 16

**Решение.** **E).** Симон до училиштето пешки стасува за

$$\frac{1}{4} h = 0,25 h = 0,25 \cdot 60 = 15 \text{ min},$$

а со велосипед стасува за

$$\frac{1}{15} h = \frac{1}{15} \cdot 60 \text{ min} = 4 \text{ min},$$

односно  $15 - 4 = 11$  минути побрзо.

Бидејќи кога оди пешки стасува 5 минути пред почетокот на часовите, тој кога оди со велосипед ќе стасува  $5 + 11 = 16$  минути пред почетокот на часовите.

18. Шест момчиња живеат во ист стан во кој има две купатила. Секое од нив наутро користи едно од купатилата и тоа еднаш. Со користење на купатилата почнуваат точно во 07:00 часот, и тие остануваат по 8,10,12,17, 21 и 22 минути, соодветно. Кое е најкраткото време во кое тие може да завршат со користење на купатилата наутро?
- A) 07:45      B) 07:46      C) 07:47      D) 07:48      E) 07:50

**Решение.** **B).** Вкупното време на користење на купатилата е

$$8 + 10 + 12 + 17 + 21 + 22 = 90 \text{ min}.$$

Бидејќи имаме две купатила, просечното време е  $45 \text{ min}$ . Значи, за да го добијеме најкраткото време, потребно е времињата да поделиме на два збира со најмала разлика. Очигледно тие збирови се

$$22 + 12 + 10 = 44 \text{ и } 21 + 17 + 8 = 46.$$

19. Ана и Павел тргнале во планина кон планинарскиот дом. Во селото, во подножјето на планината, имало знак на кој пишувало дека до планинарскиот дом има 2 часа и 55 минути пешачење. Селото го напуштиле во 12 часот. Во 13 часот стигнале до една чешма каде имало знак дека до панинарскиот дом има само 1 час и 15 минути. Тука одмарале 15 минути и со иста брзина со која оделе претходно продолжиле кон планинарскиот дом. Во колку часот стигнале на целта?

- A) 14:30      B) 14:00      C) 14:55      D) 15:10      E) 15:20

**Решение.** **B).** Ана и Павел пешачеле  $13 \text{ h} - 12 \text{ h} = 1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ , а требало да пешачат  $2 \text{ h } 55 \text{ min} - 1 \text{ h } 15 \text{ min} = 1 \text{ h } 40 \text{ min} = 100 \text{ min}$ . Сега, за да го поминат остатокот од патот наместо  $1 \text{ h } 15 \text{ min} = 75 \text{ min}$  тие ќе пешачат  $a \text{ min}$  и притоа ќе важи  $100 : 60 = 75 : a$ , од каде добиваме  $a = 45 \text{ min}$ . Конечно бидејќи по  $13 \text{ h}$  тие одмарале  $15 \text{ min}$ , во планинарскиот дом ќе стигнат во  $13 \text{ h} + 15 \text{ min} + 45 \text{ min} = 14 \text{ h}$ .

20. На секои три минути автобус оди од аеродромот до центарот на градот. Автомобил поаѓа од аеродромот во исто време како и еден автобус и до центарот на градот вози по истата патека. Патот од аеродромот до центарот на градот автобусите го поминуваат за 60 минути, а автомобилот за 35 минути. Колку автобуси автомобилот престигнал одејќи кон центарот на градот, не сметајќи го автобусот кој поаѓа во исто време со автомобилот?

- A) 8              B) 9              C) 10              D) 11              E) 13

**Решение. А).** Автобусот патува 60 минути, а автомобилот 35 минути. Бидејќи  $60 - 35 = 25$  до центарот на градот автомобилот ќе ги престигне сите автобуси кои пред него тргнале 25 и помалку минути. Понатаму, автобусите тргнуваат на секои 3 минути и бидејќи  $25 = 8 \cdot 3 + 1$ , заклучуваме дека автомобилот ќе престигне 8 автобуси.

21. Матео има две сини и една зелена свеќа. Секоја сина свеќа изгорува за еден час, а зелената свеќа изгорува за 45 минути. Матео прво ја запалил едната сина свеќа и кога изгореле  $\frac{2}{3}$  од неа, тој ја запалил зелената свеќа. Кога изгорела  $\frac{1}{3}$  од зелената свеќа, Матео ја запалил втората сина свеќа. Ако и трите свеќи изгореле до крај, колку минути истовремено гореле точно две свеќи?

- A) 35              B) 40              C) 45              D) 50              E) 115

**Решение. В).** Пред да биде запалена зелената свеќа, делот што останува од сината свеќа која е прва запалена треба да гори уште  $\frac{1}{3} \cdot 60 = 20 \text{ min}$ . Пред да биде запалена втората сина свеќа зелената свеќа горела  $\frac{1}{3} \cdot 45 = 15 \text{ min}$ , што значи дека точно две свеќи гореле  $15 \text{ min}$ , а следните  $5 \text{ min}$  гореле три свеќи. Потоа зелената свеќа

горела уште  $45 - (15 + 5) = 25 \text{ min}$  и во овој период горела и втората сина свеќа. Значи, точно две свеќи гореле  $15 + 25 = 40 \text{ min}$ .


22. Киро и Рампо пливаат околу мал остров во насока на движењето на стрелките на часовникот. Киро прави полна обиколка за 30 минути, а Рампо за 6 минути помалку. Тие истовремено скокнале во водата. По колку минути за првпат Рампо го стигнал Киро?

A) 48      B) 96      C) 120      D) 150      E) 180

**Решение.** **C).** Киро обиколката ја прави за 30 минути, а Рампо за 24 минути. Рампо за првпат ќе го стигне Киро кога ќе направи еден цел круг повеќе од него. Времето за кое тоа ќе го направи е еднакво на  $\text{NZS}(30, 24) = 120$  минути. За 120 минути Киро ја направи  $120 : 30 = 4$  обиколки на островот, а Рампо ќе направи  $120 : 24 = 5$  обиколки на островот.

23. На планетата Недојдија деноноќието трае исто колку и на Земјата, но наместо 24 часа тоа е разделено на 20 нови часови, а секој нов час наместо на 60 минути е разделен на 100 нови минути. Ако еден часовник од таа планета покажува 8:25, колку ќе покажува часовникот на Земјата во тој момент?

A) 7:54      B) 8:15      C) 8:25      D) 9:15      E) 9:54



**Решение.** **E).** Бидејќи 24 часа на Земјата имаат 1440 минути, а 20 часа на планетата Недојдија имаат 2000 минути, заклучуваме дека кога часовникот на Недојдија измерува  $\frac{2000}{1440} = \frac{25}{18}$  минути часовникот на Земјата измерува 1 минута на Земјата. До 8:25 часовникот на Недојдија измерил  $8 \cdot 100 + 25 = 825$  минути. Значи, часовникот на

Земјата ќе измери  $\frac{825}{\frac{25}{18}} = \frac{825 \cdot 18}{25} = 33 \cdot 18 = 594$  мин = 9 h 54 мин, т.е. ќе покаже 9:54.

24. Книга која имала 290 страници, Матео почнал да ја чита во недела. Секој ден освен недела, тој читал по 4 страници, а во недела читал по 25 страници. Колку денови последователно ја читал книгата?
- A) 50      B) 46      C) 40      D) 35      E) 41

**Решение. E).** Првите седум дена Матео прочитал  $25 + 6 \cdot 4 = 49$  страници. Бидејќи  $290 = 5 \cdot 49 + 45$  Матео читал цели 5 седмици, по што му преостанале 45 страници. Сега, од  $45 = 25 + 5 \cdot 4$  следува дека последните 45 страници тој ги прочитал за 6 дена. Значи, Матео книгата ја прочитал за  $5 \cdot 7 + 6 = 41$  ден

25. Натпреварот Кенгур без граници во 2023 година се одржал на 16.03.2023. Збирот на цифрите со кои е запишана оваа дата е

$$1 + 6 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 3 = 17.$$

Колку пати од почетокот во 2023 година заклучно до таа дата збирот на цифрите е 17?

- A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

**Решение. D).** Бараните дати имаат вид XY.01.2023, XY.02.2023 и XY.03.2023. Во првиот случај збирот на цифрите со кои е запишан денот треба да е 9 и имаме три дена: 09, 18 и 27. Во вториот случај збирот на цифрите со кои е запишан денот треба да е 8 и имаме три дена: 08, 17 и 26. Во третиот случај збирот на цифрите со кои е запишан денот треба да е 7 и имаме три дена: 07, 16 и 25, од кои само првите два дена се до назначениот ден. Значи, вкупно имаме  $3 + 3 + 2 = 8$  дати.

26. Даниел и Дијана во исто време почнале да земаат часови по пијано и тоа Даниел двапати седмично, а Дијана секоја втора седица. Даниел посетил 15 часови повеќе од Дијана. Колку седмици тие оделе на часови?

- A) 30              B) 25              C) 20              D) 15              E) 10

**Решение.** **E).** Имаме:

- по I седмица Даниел посетил 2 часа, а Даниела 0 часови,
- по II седмица Даниел посетил 4 часови, а Даниела 1 час,
- по IV седмица Даниел посетил 8 часови, а Даниела 2 часа,
- по VI седмица Даниел посетил 12 часови, а Даниела 3 часови,
- по VIII седмица Даниел посетил 16 часови, а Даниела 4 часови,
- по X седмица Даниел посетил 20 часови, а Даниела 5 часови.

Значи, Даниел и Дијана на часови оделе X седмици.

27. Оваа година бабата, нејзината ќерка и нејзината внука заедно имаат 100 години. Нивните возрасти се степени на бројот 2. Колку години има внуката?

- A) 1              B) 2              C) 4              D) 8              E) 16

**Решение.** **C).** Степените на бројот 2 се: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ....

Притоа  $64 + 32 + 4 = 100$ . Значи, внуката има 4 години.

28. Даниел има 5 години, а неговиот брат е 6 години постар од него. По колку години двајцата заедно ќе имаат 30 години?

- A) 5              B) 6              C) 7              D) 10              E) 15

**Решение.** **C).** Братот на Даниел има  $5 + 6 = 11$  години. Значи, двајцата заедно имаат  $5 + 11 = 16$  години. За да заедно имаат 30 години, потребно е двајцата заедно да се постари за  $30 - 16 = 14$  години, што значи дека секој треба да е постар  $14 : 2 = 7$  години. Конечно, по 7 години заедно ќе имаат 30 години.

29. Денес производот на годините на таткото и синот е 2015. Колка е разликата на нивните години?

A) 26              B) 29              C) 31              D) 34              E) 36

**Решение.** **D).** Имаме,

$$2015 = 1 \cdot 2015 = 5 \cdot 403 = 13 \cdot 155 = 31 \cdot 65.$$

Според тоа, производот на годините на тако и син може да е само  $2015 = 31 \cdot 65$ , па затоа разликата на нивните години е  $65 - 31 = 34$ .

30. Пред седум години, бројот на години на Лепа бил делив 8, а за осум години бројот на години на Лепа ќе биде делив со 7. Пред осум години, бројот на години на Драги бил делив со 7, а за седум години бројот на години на Драги ќе биде делив со 8. Ниту Драги, ниту Лепа немаат повеќе од сто години. Која од следните реченици може да е вистинита?

- A) Драги е две години постар од Лепа  
B) Драги е една година постар од Лепа  
C) Драги и Лепа се на иста возраст  
D) Драги е една година помлад од Лепа  
E) Драги е две години помлад од Лепа

**Решение.** **A).** Нека Лепа има  $a$  години. Тогаш  $a - 7 = 8x$  и  $a + 8 = 7y$ , односно  $8x + 7 = 7y - 8$ , т.е.  $8x + 15 = 7y$ . Бидејќи  $x$  и  $y$  се природни броеви и  $8x + 7 < 100$  добиваме  $x = 6$ ,  $y = 9$ , т.е.  $a = 55$ . Слично, нека  $b$  е бројот на годините на Драги. Тогаш  $b - 8 = 7z$  и  $b + 7 = 8u$ , од каде добиваме  $7z + 8 = 8u - 7$ , т.е.  $7z + 15 = 8u$ . Бидејќи  $u$  и  $z$  се природни броеви и  $7z + 8 < 100$  добиваме  $z = 7$ ,  $u = 8$ . Сега, бројот на години на Драги е  $b = 49 + 8 = 57$ . Значи, Драги е две години постар од Лепа.

31. Четири братучетки Ема, Ива, Рената и Зора имаат 3, 8, 12 и 14 години, при што нивните години не мора да соодветствуваат на редоследот по кој се запишани. Ема е помлада од Рената. Збирот на годините на Зора и Ема е делив со 5. Збирот на годините на Зора и Рената исто така е делив со 5. Колку години има Ива?

- A) 14      B) 12      C) 8      D) 3  
E) не може да се определи

**Решение.** **A).** Имаме само две можности во кои збирот на годините на две девојчиња е делив со 5 и тоа:  $3+12=15$  и  $8+12=20$ . Бидејќи едната можност е на Зора и Ема, а другата на Зора и Рената. Значи, Ема, Зора и Рената имаат 3, 8 и 12 години во некој редослед. Според тоа, Ива има 14 години.

*Забелешка.* Како што ожеме да видиме при решавањето на задачата условот *Ема е помлада од Рената* не го искористивме, што значи дека истиот не е потребен. Но, ако во задачата се бара да се определи кое девојче колку години има, тогаш бидејќи Зора има 12 години, од овој услов ќе следува дека Ема има 3 години, Рената има 8 години и како погоре Ива има 14 години.

32. Три сестри, чиј просек на години е 10, се на различна возраст. Кога се во парови просеците на два такви пара се 11 и 12. Колку години има најстарата сестра?

- A) 10      B) 11      C) 12      D) 14      E) 16

**Решение.** **E).** Нека  $a, b, c$  се годините на сестрите. Имаме

$$a+b+c=30, \quad a+b=22 \text{ и } a+c=24.$$

Ако од првата равенка ја одземеме втората добиваме  $c=8$ , а ако од првата равенка ја одземеме третата добиваме  $b=6$ . Според тоа,  $a=30-8-6=16$ .

33. Годината 2022 е специјална, бидејќи цифрата 2 во нејзиниот запис се јавува три пати. Оваа година е трета специјална по ред, во која живеела желката Ева. Ева е родена точно во специјална година. Кој рожденден ќе го прослави Ева во годината, која ќе биде четврта со три еднакви цифри, во која таа живеела?

- A) 112      B) 123      C) 203      D) 223      E) 257

**Решение. А).** Наназад специјални години се 2022, 2000 и 1999, што значи дека Ева е родена во 1999 година. Следната специјална година е 2111, па затоа во четвртата специјална година од нејзиниот живот Ева ќе има  $2111 - 1999 = 112$  години.

34. Производот на годините на Дејан и неговиот дедо е 2025. Возраста на секој од нив е двоцифрен број, кој не е точен квадрат. Определи го збирот на цифрите на бројот кој е еднаков на годините на Дејан?

- A) 6      B) 7      C) 8      D) 9      E) 10

**Решение. D).** Имаме,  $2025 = 5^2 \cdot 3^4$ . Затоа бројот 2025 како производ на двоцифрени броеви кои не се точни квадрати може да се запише само на следниов начин  $2025 = 27 \cdot 75 = 45 \cdot 45$ . Сега, е јасно дека Дејан има 27 години, а неговиот дедо има 75 години. Значи, бараниот збир е  $2 + 7 = 9$ .

35. Математичарот Август де Морган тврдел дека има  $x$  години во годината  $x^2$ . Познато е дека умрел во 1899 година. Која година е роден?

- A) 1806      B) 1848      C) 1849      D) 1899  
E) друг одговор

**Решение. A).** Бидејќи де Морган имал  $x$  години во годината  $x^2$ , тој е роден во годината  $x^2 - x = x(x-1)$ . Но, де Морган умрел во 1899

година па важи  $x^2 < 1899$ , од каде добиваме  $x < \sqrt{1899} < 44$ . За  $x = 43$  добиваме  $x^2 = 1849$ , што значи дека де Морган е роден во 1806 година и тој живеел  $1899 - 1806 = 93$  години. За  $x = 42$  добиваме  $x^2 = 1764$ , што би значело дека де Морган е роден во 1722 година и тој живеел  $1899 - 1722 = 177$  години, што не е можно. Значи, де Морган е роден во 1806 година.

36. Во едно одделение никои две момчиња не се родени на ист ден во седмицата и никои две девојчиња не се родени во ист месец. Кога ново момче или ново девојче ќе дојде во класот, еден од овие два услови не е исполнет. Колку ученици има во класот?

A) 18      B) 19      C) 20      D) 24      E) 25

**Решение. B).** Во седмицата има 7 дена, а во годината 12 месеци. Бидеји со доаѓање на нов ученик еден од условите се нарушува, тоа значи дека ако дојде момче ќе имаме 8 момчиња, а ако дојде девојче ќе имаме 13 девојчиња. Значи, во одделението има 7 момчиња и 12 девојчиња, т.е. 19 ученици.

37. На една маса седат два пати повеќе деца отколку возрасни. Ако возрасните станат од масата, тогаш просечниот број години на тие што ќе останат да седат ќе биде пет пати помал. Кој од посочените броеви може да е еднаков на збирот на годините на возрасните? (Годините на сите се природни броеви и во двата случаи просечниот број години е природен број.)

A) 180      B) 182      C) 184      D) 186      E) 188

**Решение. B).** Нека на масата има  $2n$  деца и  $n$  возрасни. Ако просечниот број години на децата е  $a$ , тогаш просечниот број години на сите кои седат на масата е  $5a$ . Според тоа, збирот на годините на

децата е еднаков на  $2na$ , а збирот на годините на сите кои седат на масата е еднаков на  $3n \cdot 5a = 15na$ . Значи, збирот на годините на возрасните е еднаков на  $15na - 2na = 13na$ . Од понудените броеви само бројот 182 е делив со 13, што значи дека збирот на годините на возрасните може да биде само 182.

38. Околу една маса седат двадесет повеќе деца од возрасни. Ако сите возрасни станат од масата, тогаш просекот на годините на тие што ќе останат да седат ќе се намали пет пати. Годините на сите луѓе се природни броеви поголеми од 1, а збирот на годините возрасните луѓе е 156. За кој најголем број луѓе овие тврдења може да се вистинити?

A) 9              B) 12              C) 15              D) 18              E) 21

**Решение. D).** Нека на масата има  $n$  возрасни и  $2n$  деца, т.е. има  $3n$  луѓе. Со  $d$  да го означиме збирот на годините на децата. Тогаш  $\frac{156+d}{3n} = 5 \frac{d}{2n}$ , од каде добиваме  $d = 24$ .

Јасно,  $n > 1$ , бидејќи ако има само 1 возрасен, тој треба да има 156 години.

Ако  $n = 2$ , тогаш  $2n = 4$ , па е  $3n = 6$ . На пример, возрасните може да имаат по 78 години, а децата по 6 години.

Ако  $n = 3$ , тогаш  $2n = 6$ , па е  $3n = 9$ . На пример, возрасните може да имаат по 52 години, а децата по 4 години.

Ако  $n = 4$ , тогаш  $2n = 8$ , па е  $3n = 12$ . На пример, возрасните може да имаат по 39 години, а децата по 3 години.

Ако  $n = 5$ , тогаш  $2n = 10$ , па е  $3n = 15$ . На пример, четворица возрасни може да имаат по 31 година и еден да има 32 години, а шест деца да имаат по 2 години и четири деца по 3 години.

Ако  $n = 6$ , тогаш  $2n = 12$ , па е  $3n = 18$ . На пример, возрасните може да имаат по 26 години, а децата по 2 години.

На масата не може да има повеќе од 12 деца, бидејќи тогаш некои деца треба да имаат по 1 година.

### 3. МЕРИМЕ И СПОРЕДУВАМЕ МАСИ И ВОЛУМЕНИ

1. Илина има девет парчиња злато кои имаат маси  $1\text{ g}$ ,  $2\text{ g}$ ,  $3\text{ g}$ ,  $4\text{ g}$ ,  $5\text{ g}$ ,  $6\text{ g}$ ,  $7\text{ g}$ ,  $8\text{ g}$  и  $9\text{ g}$ . Од нив таа направила четири прстени, употребувајќи по две парчиња злато за еден прстен. Масите на овие четири прстени се  $17\text{ g}$ ,  $13\text{ g}$ ,  $7\text{ g}$  и  $5\text{ g}$ . Кое парче злато не е употребено за изработка на прстен?

- A)  $1\text{ g}$       B)  $2\text{ g}$       C)  $3\text{ g}$       D)  $4\text{ g}$       E)  $5\text{ g}$

**Решение.** **C).** Масата на сите парчиња злато е

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45\text{ g},$$

а масата на прстените е  $17+13+7+5=42\text{ g}$ . Значи, Илина не го употребила парчето со маса  $45-42=3\text{ g}$ . Навистина:

$$17=9+8, 13=7+6, 7=5+2, 5=4+1.$$

2. Масите на сол и чиста вода во морската вода во Протарас се во однос  $7:193$ . Колку килограми сол има во  $1000\text{ kg}$  морска вода?

- A) 35      B) 186      C) 193      D) 200      E) 350

**Решение.** **A).** Бидејќи масите на солта и чистата вода се однесуваат како  $7:193$ , во  $200\text{ kg}$  морска вода има  $7\text{ kg}$  сол.

Сега, од  $1000=5\cdot200$  заклучуваме дека во  $1000\text{ kg}$  има пет пати повеќе морска сол, односно има  $35\text{ kg}$  морска сол.

3. Кога една тегла е една петтина наполнета со вода нејзината маса 560 грама. Ако истата тегла е четири петтини наполнета со вода, тогаш таа има маса 740 грама. Колку е масата на празната тегла?

- A)  $60\text{ g}$       B)  $112\text{ g}$       C)  $180\text{ g}$       D)  $300\text{ g}$       E)  $500\text{ g}$

**Решение.** **E).** Нека масата на водата во теглата е  $a$  грама. Тогаш

$$(\frac{4}{5} - \frac{1}{5})a = 740 - 560,$$

т.е.  $\frac{3}{5}a = 180$ , од каде добиваме  $\frac{1}{5}a = 60 g$ . Значи празната тегла има маса  $560 - 60 = 500 g$ .

4. Филип располага со вага која мери со точност од  $10 g$ . Тој сака да ја измери тежината на учебникот по математика со точност до половина грам. Кој е најмалиот број идентични копии на учебникот кои Филип треба да ги употреби за да ја постигне саканата цел?
- A) 5              B) 10              C) 15              D) 20              E) 50

**Решение.** **D).** Нека имаме  $n$  учебници. Тогаш масата на овие  $n$  кни-  
ги ќе биде измерена со точност од  $10 g$ . Значи, масата на еден учеб-  
ник ќе биде определена со точност  $\frac{10}{n} g$ . Значи, потребно е да важи  
 $\frac{10}{n} = 0,5$ , од каде следува  $n = \frac{10}{0,5} = 20$ . Според тоа, потребни се 20  
учебници.

5. Една кофа е до половина полна со вода. Во неа се додадени уште  $2 l$  вода, по што кофата е  $\frac{3}{4}$  полна со вода. Колку вода собира кофата?
- A)  $10 l$               B)  $8 l$               C)  $6 l$               D)  $4 l$               E)  $2 l$



**Решение.** **B).** Додадените  $2 l$  се  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  од волуменот на кофата.  
Значи, волуменот на кофата е  $4 \cdot 2 = 8 l$ .

6. За време на дожд паднати се 15 литри вода на квадратен метар. За колку е зголемено нивото на водата во базен на отворен простор?
- A)  $150 cm$               B)  $0,15 cm$               C)  $15 cm$               D)  $1,5 cm$   
E) Зависи од големината на базенот

**Решение. D).** Еден литар има  $1000 \text{ cm}^3$ , што значи дека 15 литри имаат  $15 \cdot 1000 = 15000 \text{ cm}^3$ . Понатаму,  $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$ , па затоа нивото на водата во базенот се зголемило за  $15000 : 10000 = 1,5 \text{ cm}$ .

7. Сликарот Пабло планирал да измеша 2 литри сина и 3 литри жолта боја за да добие 5 литри зелена боја. Но, тој се збунил и зел 3 литри сина и 2 литри жолта боја и добил друга нијанса зелена боја. Кое е најмалото количество од зелената боја кое треба да го отстрани така што со дотурање на некои количества сина и/или жолта боја ќе добие 5 литри од саканата нијанса зелена боја?

A)  $\frac{5}{3} l$       B)  $\frac{3}{2} l$       C)  $\frac{2}{3} l$       D)  $\frac{3}{5} l$       E)  $\frac{5}{9} l$

**Решение. A).** Во добиената смеса има 3 литри сина боја наместо потребните 2 литри, што значи 1 литар повеќе сина боја отколку што е потребно. Јасно, за да вкупно остане повторно 5 литри боја, Пабло мора од смесата да го отстрани вишокот количество сина боја и да го замени со жолта боја. Во смесата има 3 литри сина боја, па тој треба да отстрани  $\frac{1}{3}$  од сината боја, што значи  $\frac{1}{3}$  од целата смеса, односно  $\frac{5}{3} l$  од целата смеса.

8. Група од 20 деца и возрасни со маси меѓу 18 и  $100 \text{ kg}$  заклучно се мерат еден по друг. Вкупната маса на првите десет е  $630 \text{ kg}$ . Колку килограми треба да има најмалку единесеттото лице, за да средната маса на групата е најмалку  $78 \text{ kg}$ .
- A) 20      B) 25      C) 28      D) 30      E) 48

**Решение. D).** За да средната маса на 20 лица е  $78 \text{ kg}$  потребно е нивната вкупна маса да биде поголема или еднаква на  $20 \cdot 78 = 1560 \text{ kg}$ .

Според тоа, масата на преостанатите десет луѓе треба да биде поголема или еднаква на  $1560 - 630 = 930 \text{ kg}$ . Единесеттото лици има најмала можна маса, ако другите десет имаат најголема можна маса. Тоа е во случај кога девет луѓе имаат по  $100 \text{ kg}$ , а единаесеттиот има  $30 \text{ kg}$ . Значи, единаесеттото лице мора да има најмалку  $30 \text{ kg}$ .

9. Во група од неколку кенгури, два најлесни кенгури заедно тежат  $25\%$  од вкупната тежина на групата. Три најтешки кенгури заедно тежат  $60\%$  од вкупната тежина на групата. Колку кенгури има во групата?

A) 6              B) 7              C) 8              D) 15              E) 20

**Решение.** **A).** Од  $25 + 60 < 100$  заклучуваме дека групата има повеќе од 5 кенгури. Нека групата има 7 кенгури и нека процентуалните учества на кенгурутите во вкупната тежина на групата запишани во растечки редослед се  $a, b, c, d, e, f, g$ . Тогаш  $a + b = 25, e + f + g = 60$ , па затоа  $c + d = 15$ , што не е можно бидејќи  $25 = a + b \leq c + d = 15$ . Значи, во групата има помалку од 7 кенгури, па како нивниот број е поголем од 5, заклучуваме дека во групата има 6 кенгури. На пример, ако тежината на целата крупа е  $A$ , тогаш еден распоред на тежините кои го задоволуваат условот на задачата е:

$$0,12A, 0,13A, 0,15A; 0,19A; 0,20A; 0,21A.$$

10. Една вага не работи правилно. Ако мериме маса поголема или еднаква на  $1000 \text{ g}$  таа може да ја покаже било која вредност поголема од  $1000 \text{ g}$ . Ако мериме маса помала од  $1000 \text{ g}$  таа ја покажува точната вредност. Димитар има пет тегови кои имаат  $A \text{ g}, B \text{ g}, C \text{ g}, D \text{ g}, E \text{ g}$ . Мерејќи ги по парови тој добил:

$$B + D = 1200 \text{ g}, C + E = 2100 \text{ g}, B + E = 800 \text{ g},$$

$$B + C = 900 \text{ g} \text{ и } A + E = 700 \text{ g}.$$

Кој тег има најголема маса?

- A)  $A$       B)  $B$       C)  $C$       D)  $D$       E)  $E$

**Решение.** **D).** Од  $B + E = 800$  и  $B + C = 900$  седува  $C = E + 100$ , па затоа  $C > E$ . Од  $B + E = 800$  и  $A + E = 700$  следува  $B > A$ .

Важи  $B = 800 - E$  и  $B + D > 1000$ , па затоа  $800 - E + D > 1000$ , т.е.  $D > 200 + E$ , односно  $D > E$ .

Понатаму, од  $B = 900 - C$  и  $B + D > 1000$  следува  $900 - C + D > 1000$ , односно  $D > C + 100$ , што значи  $D > C$ .

Со собирање на неравенствата  $D > 200 + E$  и  $D > C + 100$ , и ако се искористи дека  $C + E > 1000$ , добиваме  $2D > 300 + E + C > 1300$ , т.е.  $D > 650$ .

Досега видовме дека  $B > A$ ,  $D > C > E$  и затоа доволно е уште да ги споредиме  $B$  и  $D$ . Ако  $B \geq D$ , тогаш  $B > 650$ . Оттука добиваме  $E = 800 - B < 150$  и  $C = 900 - B < 250$ , па затоа  $C + E < 400$ , а треба  $C + E \geq 1000$ . Значи,  $D > B$ .

Конечно,  $D > B > A$  и  $D > C > E$ , т.е. најголема маса има тегот  $D$ .

#### 4. МЕРИМЕ И СПОРЕДУВАМЕ ДОЛЖИНИ

1. За еден природен број велиме дека е палиндром ако одлево-надесно се чита исто како што се чита оддесно-налево. Пример за палиндром е бројот 2002. Бројчаникот на километражникот на еден автомобил покажува 15951. Најмалку по колку километри на бројчаникот на километражникот повторно ќе се појави палиндром?

- A) 100      B) 110      C) 710      D) 900      E) 1010

**Решение.** **B).** По бројот 15951 следниот палиндром е бројот 16061. Значи, првото следно појавување на палиндром на бројчаникот ќе биде по  $16061 - 15951 = 110 \text{ km}$ .

2. Една зебра (пешачки премин) е составена од бели и црни ленти кои се поставени наизменично, и секоја е широка  $50 \text{ cm}$ . На улицата, зебрата започнува и завршува со бела лента. Зебрата има 8 бели ленти. Колку е широка улицата?

- A) 7 m      B) 7,5 m      C) 8 m      D) 8,5 m      E) 9 m

**Решение.** **B).** Ако зебрата почнува и завршува со бела трaka и има 8 бели ленти, таа вкупно има 15 ленти. Според тоа ширината на улицата е  $15 \cdot 0,5 = 7,5 \text{ m}$ .

3. Во алеата во паркот се засадени 13 јавори. Меѓу секои два јавори има по  $5 \text{ m}$ . Горјан истрчал од првото до последното дрво. Колку метри истрчал Горјан?


- A) 50      B) 55      C) 60      D) 65      E) 70

**Решение.** **C).** Меѓу 13 дрва имаме 12 растојанија од по  $5 \text{ m}$ . Значи, Горјан истрчал  $12 \cdot 5 = 60 \text{ m}$ .

4. На тркачка патека долга 400 метри се поставени 10 препреки. Првата е на 45 метри од почетокот, а секоја следна е на 35 метри по претходната. На колку метри пред крајот на патеката е поставена последната препрека?
- A) 360      B) 40      C) 35      D) 30      E) 5

**Решение.** **B).** Меѓу првата и десетата препрека имаме 9 растојанија од по 35 метри. Според тоа, последната препрека е поставена на  $45 + 9 \cdot 35 = 360\text{ m}$  од почетокот на патеката, т.е. на  $400 - 360 = 40\text{ m}$  пред крајот на патеката.

5. Во зградата на Горјан скалилата се високи  $15\text{ cm}$  и се широки  $15\text{ cm}$  (види цртеж).



Колку скалила ќе избари Горјан качувајќи се од првиот на вториот кат, ако растојанието меѓу подовите на двета ката е  $3\text{ m}$ ?

- A) 8      B) 10      C) 15      D) 20      E) 25

**Решение.** **D).** Височината меѓу катовите е  $3\text{ m}$  и истата е распределена на скалила чија висина е  $15\text{ cm}$ . Според тоа, имаме

$$3\text{ m} : 15\text{ cm} = 300 : 15 = 20 \text{ скалила.}$$


6. Коста направил нова ограда во својата градина. Тој искористил 25 штици од дрво, секоја од кои е долга 30 см. Коста штиците ги поврзал така што во секоја спојка на било кои две штици има исто мало

преклопување (види цртеж). Вкупната должина на новата ограда на Коста е 6,9 метри. Колкава е дужината во сантиметри на преклопувањето меѓу кој било пар соседни штици?

- 
- A) 2.4      B) 2,5      C) 3      D) 4.8      E) 5

**Решение. B).** Со  $x$  да ја означиме

должината на преклопувањето.



Тогаш дужините на преклопените

и непреклопените делови на штиците се како на цртежот десно.

Бидејќи во долниот ред имаме 12 штици, а на секоја штица имаме по две преклошувања, вкупниот број преклопувања ќе биде 24, па вкупната дужина ќе биде  $24x$ . Понатаму, имаме 23 внатрешни штици кај кои непреклопениот дел е со дужина  $30 - 2x$  и две крајни штици кај кои непреклопениот дел е со дужина  $30 - x$ . Оттука следува дека

$$24x + 23(30 - 2x) + 2(30 - x) = 690,$$


$$24x - 46x - 2x + 690 + 60 = 690,$$

$$24x = 60,$$

$$x = 2,5 \text{ cm}.$$

7. Растојанието меѓу две полици во кујнскиот шкаф на Maja е  $36 \text{ cm}$ . Таа знае дека ако нареди 8 чаши една во друга, тогаш тие се високи  $42 \text{ cm}$ , а ако стави 2 чаши една во друга, тогаш тие се високи  $18 \text{ cm}$ . Колку најмногу чаши може да нареди една во друга на една чполица?

- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7



**Решение. D).** Кога над 2 чаши е стави уште 6 чаши височината се зголемува за  $42 - 18 = 24 \text{ cm}$ . Според тоа, со ставање на 1 чаша има-

ме зголемување на височината за  $24 : 6 = 4 \text{ cm}$ . Од  $18 \text{ cm}$  до  $36 \text{ cm}$  имаме  $36 - 18 = 18 \text{ cm}$  и како  $18 = 4 \cdot 4 + 2$  над почетните 2 чаши можеме да ставиме уште 4 чаши, односно вкупно 6 чаши.

8. Четири колички во супермеркет, ставени една во друга, имаат должина  $108 \text{ cm}$ , а 10 колички имаат должина  $168 \text{ cm}$ . Колку сантиметри е долга една количка?

A) 60      B) 68      C) 78      D) 88      E) 98



**Решение. C).** Должината на четири колички ставени во низа е еднаква на должината на една количка и три растојанија меѓу почетоците на раките на количките. Должината на 10 колички ставени во низа е еднаква на должината на една количка и девет растојанија меѓу почетоците на раките на количките. Значи, должината на шест растојанија меѓу почетоците на раките на количките е еднаква на  $168 - 108 = 60 \text{ cm}$ .

Конечно, должината на количката е  $108 - 3 \cdot 10 = 78 \text{ cm}$ .

9. Кенгурот Скокалко скока на нагорнина, а потоа назад по истиот пат. Секој скок на удолнина е три пати подолг од скокот на нагорнина. Неговите скокови на нагорнина се со должина  $1 \text{ m}$ . Скокалко вкупно скокнал 2024 пати. Колку метри поминал на тој начин?

A) 506      B) 1012      C) 2024      D) 3036      E) 4048

**Решение. D).** Нека Скокалко на надолнина направил  $a$  скокови. Бидејќи скокот на надолнина е три пати подолг од скокот на нагорнина, тој на нагорнина направил  $3a$  скокови. Значи,  $a + 3a = 2024$ , од каде добиваме  $a = 506$ . Значи, Скокалко вкупно поминал

$$506 \cdot 3 + 3 \cdot 506 \cdot 1 = 3036 \text{ m}.$$

10. Два кенгура, Цим и Сем, почнале да скокаат во исто време, од исто место, во иста насока, скокажќи по еднаш во една секунда. Секој скок на Цим е долг  $6\text{ m}$ . Првиот скок на Сем е долг  $1\text{ m}$ , вториот  $2\text{ m}$ , третиот  $3\text{ m}$  итн. Колку скокови му се потребни на Сем за да го стигне Цим?

A) 10      B) 11      C) 12      D) 313      E) 14


**Решение. B).** *Прв начин.* Поминатите метри во последователните скокови на кенгурите се дадени во следнава табела:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цим	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
Сем	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66

Значи, по 11 скокови Сем ќе го стигне Цим.

*Втор начин.* Ако на Сем му се потребни  $a$  скокови за да го стигне Цим, тој ќе помине  $1 + 2 + 3 + \dots + a = \frac{a(a+1)}{2}$  метри. За тоа време Цим ќе помине  $6a$  метри. Значи,  $\frac{a(a+1)}{2} = 6a$ , од каде добиваме  $a = 11$ .

11. Три села се поврзани меѓу себе со патеки како што е прикажано на цртежот десно. Од Downend до Uphill, со заобиколување преку Middleton патот е за  $1\text{ km}$  подолг од директниот пат. Од Downend до Middleton, со заобиколен пат преку Uphill патот е за  $5\text{ km}$  подолг од директниот пат. Од Uphill до Middleton, со заобиколен пат преку Downend патот е за  $7\text{ km}$  подолг од директниот пат. Колку е долг најкраткиот пат од трите директни патишта меѓу селата?



A)  $1\text{ km}$       B)  $2\text{ km}$       C)  $3\text{ km}$       D)  $4\text{ km}$       E)  $5\text{ km}$

**Решение. C).** При ознаки како на цртежот имаме


$$x + 1 = y + z,$$

$$y + 7 = z + x,$$

$$z + 5 = x + y.$$

Ако собереме првата и втората равенка, тогаш

$$x + y + 8 = x + y + 2z,$$




па затоа  $z = 4$ . Слично, од втората и третата равенка добиваме  $x = 6$ , а од третата и првата равенка добиваме  $y = 3$ .

12. Две атлетичарки трчаат на кружна патека со должина 720 метри. Атлетичарките трчаат во спротивни насоки, со постојани брзини. За да истрча еден круг на првата атлетичарка ѝ се потребни четири минути, а додека на втората атлетичарка ѝ се потребни пет минути. Колку метри ќе истрча втората атлетичарка помеѓу две последователни среќавања на атлетичарките?

A) 355      B) 350      C) 340      D) 330      E) 320

**Решение. Е).** Брзината на првата атлетичарка е  $720 : 4 = 180 \text{ m/min}$ , а на втората атлетичарка е  $720 : 5 = 144 \text{ m/min}$ . Ако втората атлетичарка истрчала  $x$  метри, тогаш првата истрчала  $720 - x$  метри. Затоа,  $\frac{720-x}{180} = \frac{x}{144}$ , од каде добиваме  $144 \cdot 720 - 144x = 180x$ , т.е.  $x = 320$ .



13. Мартин и Јана стојат покрај кружна Фонтана дијаметрално спротивно еден на друг. Тие почнуваат да се движат едновремено во иста насока. Брзината на Мартин е  $\frac{9}{8}$  од брзината на Јана.


По колку круга Мартин ќе ја стигне Јана?

A) 4      B) 8      C) 9      D) 2      E) 72

**Решение. А).** Разликата меѓу Мартин и Јана е половина круг. Мартин оди за  $\frac{9}{8} - 1 = \frac{1}{8}$  побрзо од Јана. Според тоа, Мартин ќе ја стигне јана по  $\frac{1}{2} : \frac{1}{8} = 4$  круга.

14. Симон и Јован биле на базен (цртеж десно).

Симон трчал околу базенот, а Јован ја пливал должината на базенот. Симон трчал трипати побрзо отколку што пливал Јован. Јован шест пати ја препливал должината на базенот, а во исто време Симон пет пати завртел околу базенот. Колку е широк базенот?



- A) 25 m      B) 40 m      C) 50 m      D) 80 m      E) 180 m

**Решение. В).** Ако  $a$  е брзината со која плива Јован, тогаш брзината со која трча Симон е  $3a$ . Нека  $x$  ширината на базенот. Јован испливал шест должини на базенот, односно  $6 \cdot 50 = 300 m$ . За тоа време Симон истрчал

$$5(100 + 2x) m = (500 + 10x) m.$$

Според тоа,

$$\frac{300}{a} = \frac{500+10x}{3a},$$


$$900 = 500 + 10x,$$

$$10x = 400,$$

$$x = 40 m.$$

15. Мраваката Ени почнала да се движи од левиот крај на шината и поминала  $\frac{2}{3}$  од нејзината должина. Бубамарата Буба почнала да се движи од десниот крај на истата шина и поминала  $\frac{3}{4}$  од нејзината

должина. Колкав дел од должината на шината е растојанието меѓу Ени и Буба?



- A)  $\frac{3}{8}$       B)  $\frac{1}{12}$       C)  $\frac{5}{7}$       D)  $\frac{1}{2}$       E)  $\frac{5}{12}$

**Решение.** **E).** Мравката поминала  $\frac{2}{3}$  од шината, па и останало да помине  $\frac{1}{3}$  од шината. Бубамарата поминала  $\frac{3}{4}$ , па и останало да помине  $\frac{1}{4}$  од шината.



Според тоа, растојанието меѓу мравката и бубамарата е

$$1 - \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$

од должината на шината.

16. Пабло секогаш вози велосипед со иста брзина и секогаш оди пешки со иста брзина. Со велосипедот патот од дома до училиштето и назад го поминува за 20 минути, а ако оди пешки, по истиот пат за тоа му се потребни 60 минути. Вчера на училиште тргнал со велосипед, по истиот пат како и обично, по пат го оставил велосипедот кај Филип и продолжил пешки. Од училиштето назад пешачел до куката на Филип, го зел велосипедот и возел до дома. За тоа му требале 52 минути. Колкав дел од патот Пабло поминал возејќи велосипед?

- A)  $\frac{1}{6}$       B)  $\frac{1}{5}$       C)  $\frac{1}{4}$       D)  $\frac{1}{3}$       E)  $\frac{1}{2}$

**Решение.** **B).** Нека  $a$  е делот од патот кој вчера Пабло го поминал со велосипед. Тогаш пешки поминал  $1-a$  од патот. Та значи дека со

велосипед се возел  $20a$  минути, а пешки одел  $60(1-a)$  минути. Затоа  $20a + 60(1-a) = 52$ , од каде добиваме  $40a = 8$ , односно  $a = \frac{1}{5}$ .


17. Андреј сака да пешачи  $5 \text{ km}$  во просек секој ден во март. На 16-ти март, вечерта пред спиење, тој пресметал дека досега вкупно поминал  $95 \text{ km}$ . Колкаво растојание треба да пешачи дневно во просек во преостанатите денови, ако сака да ја постигне почетната цел,  $5 \text{ km}$  во просек секој ден?

A)  $5,4 \text{ km}$       B)  $5 \text{ km}$       C)  $4 \text{ km}$       D)  $3,6 \text{ km}$       E)  $3,1 \text{ km}$

**Решение.** **C).** Андреј во првите 16 дена поминал  $95 \text{ km}$ . Нека во следните 15 дена вкупно помине  $x \text{ km}$ . Според условот на задачата имаме,  $\frac{95+x}{31} = 5$ , од каде добиваме  $95 + x = 155$ , односно  $x = 60 \text{ km}$ .

Бидејќи овие  $60 \text{ km}$  треба да ги помине за 15 дена, Андреј во просек дневно треба да пешачи  $60 : 15 = 4 \text{ km}$ .

18. Најкраткиот пат помеѓу Atown до Cetown оди преку Betown. Двата знаци се поставени по патот од Atown до Cetown. Кое е растојанието кое било напишано на скршениот знак?




A)  $1 \text{ km}$       B)  $3 \text{ km}$       C)  $4 \text{ km}$       D)  $5 \text{ km}$       E)  $9 \text{ km}$

**Решение.** **A).** Нека положбите на градовите и знаците ќе ги претставиме на бројната права, при што растојанието меѓу секои две точки е  $1 \text{ km}$ .

Од патоказите заклучуваме дека градот Atown (A) е лево од знаците I и II. Ако градот A го поставиме во крајната лева точка, тогаш до знаците I и II има соодветно 2 и 7 растојанија. Сега градот Betown

(B) е на четири растојанија десно од знакот I, што значи дека растојанието меѓу градовите Atown и Betown е  $2 + 4 = 6 \text{ km}$ . Но, знакот II е на  $7 \text{ km}$  од градот Atown, па затоа градот Betown е меѓу знакот II и градот Atown и е на растојание  $7 - 6 = 1 \text{ km}$  од знакот II. Значи, на скршениот знак е запишано растојанието  $1 \text{ km}$ .



*Коментар.* Како што можеме да видиме при решавањето на задачата воопшто не ги искористивме податоците за градот Cetown. Задачата може да се реши и ако ги искористиме податоците за градовите Betown и Cetown, т.е. ако не се користат податоците за градот Atown. Според тоа, дадената задача е преопределена, т.е. има повеќе информации отколку што се потребни за нејзино решавање.

Обиди се задачата да ја решиш само со користење на податоците за градовите Betown и Cetown.

19. Пабло има две цилиндрични свеќи со различни висини и дијаметри. Првата свеќа изгорува за 6 часа, додека втората свеќа изгорува за 8 часа. Тој ги запалил двете свеќи во ист момент и три часа потоа двете свеќи биле со иста височина. Кој е односот на нивните почетни височини?
- A) 4:3      B) 8:5      C) 5:4      D) 3:5      E) 7:3

**Решение.** **C).** По три часа од првата свеќа ќе остане  $\frac{1}{2}$ , додека од втората свеќа, ќе остане  $\frac{5}{8}$ . Значи, односот на нивните оригинални висини е  $\frac{5}{8} : \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$ .

20. Велосипедист се движи со брзина од  $5m$  во секунда. Секое тркало од неговиот велосипед има периметар од  $125cm$ . Колку цели завртувања прави секое тркало за 5 секунди?

A) 4      B) 5      C) 10      D) 20      E) 25

**Решение.** **D).** За 1 секунда велосипедистот поминува  $5m$ , па за 5 секунди велосипедистот ќе помина  $5 \cdot 5 = 25 m = 2500 cm$ . Тркалото има периметар  $125cm$ , па затоа тоа ќе се заврти  $2500 : 125 = 20$  пати.

21. Виолета неколку пати скокала во далечина. Просечната должина на направените скокови била  $3,80 m$ . Во следниот скок таа скокнала  $3,99 m$  и просечната должина на досегашните скокови се зголемила на  $3,81 m$ .

Колку треба да скокне во следниот скок за да просечната должина на сите направени скокови биде  $3,82 m$ ?

A)  $3,97 m$       B)  $4,00 m$       C)  $4,01 m$       D)  $4,03 m$       E)  $4,04 m$

**Решение.** **C).** Ако Виолета во  $n$  скокови  $a_1, a_2, \dots, a_n$  имала просек на скоковите  $3,80 m$ , тогаш  $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = 3,80$ , од каде добиваме дека

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 3,80n.$$

Понатаму, со скокот од  $3,99 m$  просечната должина на скоковите била  $3,81 m$ , па затоа

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n + 3,99}{n+1} = 3,81,$$

односно

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + 3,99 = 3,81(n+1).$$

Значи,

$$3,80n + 3,99 = 3,81(n+1), \text{ т.е. } 0,01n = 0,18,$$

од каде добиваме  $n = 18$ . Следниот скок нека е со должина  $x$ . Тогаш треба да важи

$$\frac{a_1+a_2+\dots+a_n+3,99+x}{18+2} = 3,82,$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + 3,99 + x = 20 \cdot 3,82,$$

$$3,8 \cdot 18 + 3,99 + x = 76,4,$$

$$x = 4,01 m.$$

22. На аеродромот има хоризонтална подвижна лента долга  $500 m$ , која се движи со брзина  $4 km/h$ . Дарко и Маја во исто време згазнале на лентата, при што Маја продолжила да оди со брзина  $6 km/h$ , а Дарко само стоел на лентата. Колку метри била Маја пред Дарко кога таа ја напуштила лентата?

A)  $100 m$       B)  $160 m$       C)  $200 m$       D)  $250 m$       E)  $300 m$

**Решение. Е).** Дарко стои на подвижната лента, па растојанието од  $500 m$  го минува со брзина од  $4 km/h$ . Маја продолжила да се движи со брзина од  $(6 + 4) km/h = 10 km/h$ . Таа  $500 m$  ќе помине за

$$t = \frac{s}{v} = \frac{0,5}{10} = 0,05 h,$$

и ќе ја напушти траката. За тоа време Марко ќе помине

$$s = vt = 4 \cdot 0,05 = 0,2 km,$$

односно тој ќе помине  $200 m$ . Значи, во моментот кога Маја ќе ја напушти подвижната лента, Дарко ќе заостане  $300 m$ .

23. Дамјан со својот велосипед се враќал од Куманово дома во Скопје. Тој требало да пристигне дома точно во 15:00 часот. Притоа за  $\frac{2}{3}$  од планираното време тој поминал  $\frac{3}{4}$  од вкупниот пат. Потоа, ја намалил својата брзина на преостанатиот дел од патот и стигнал дома точно на време. Колку е односот на брзините со кои возел Дамјан на првиот и вториот дел од патот?

- A) 5:4      B) 4:3      C) 3:2      D) 2:1      E) 3:1

**Решение.** **C).** Нека  $s$  и  $t$  се дължината на патот и планираното време за Дамјан да дојде дома. Имаме  $v_1 = \frac{\frac{3}{4}s}{\frac{2}{3}t} = \frac{9s}{8t}$  и  $v_2 = \frac{\frac{1}{4}s}{\frac{1}{3}t} = \frac{3s}{4t}$ . Според тоа,  $v_1 : v_2 = \frac{9s}{8t} : \frac{3s}{4t} = 3 : 2$ .

24. Ане, Борис и Кире се натпреваруваат во трчање. Тие ја започнале трката во исто време и секој трчал со своя константна брзина. Кога Ане завршил, Борис имал уште 15 m до целта, а Кире имал 35 m до целта. Кога Борис завршил, Кире имал уште 22 m до целта. Колку била долга патеката на која се натпреварувале?

- A) 135 m      B) 140 m      C) 150 m      D) 165 m      E) 175 m

**Решение.** **D).** Од условот на задачата имаме дека  $s = v_A t$ ,  $s = v_B t + 15$


$$\text{и } s = v_K t + 35. \text{ Со елиминација на времето } t \text{ имаме, } v_B = \frac{(s-15)v_K}{s-35}$$

Дополнително, од вториот услов на задачата, имаме дека  $s = v_B t_1$  и  $s = v_K t_1 + 22$ , од каде со елиминација на  $t_1$ , добиваме  $v_B = \frac{s \cdot v_K}{s - 22}$ . Со изденачување на двете равенки за брзината на Борис, добиваме дека  $s(s - 35) = (s - 15)(s - 22)$ , од каде  $s = 165 \text{ m}$ .

25. Ана вози од точката  $A$  до точката  $B$ , а потоа одма се враќа во точката  $A$ . Мими вози од точката  $B$  до точката  $A$ , а потоа одма се враќа во  $B$ . Патуваат по ист пат, почнуваат во исто време и возат со постојани брзини. Брзината на Ана е трипати поголема од брзината на Мими. Првиот пат се сретнале 15 минути од тргнувањето. По колку минути од тргнувањето ќе се сретнат вторпат?


- A) 20 min      B) 25 min      C) 30 min      D) 35 min      E) 45 min

**Решение. C).** Нека  $v_A$  и  $v_M$  се брзините на Ана и Мими. Да претпоставиме дека првиот пат се сретнале во точката  $S$ . Од  $v_A = 3v_M$ , следува  $\overline{AS} = 3\overline{BS}$ . Секое девојче своето растојание го поминало за  $15 \text{ min}$ .



Бидејќи  $\frac{v_A}{v_M} > 2$ , втората средба ќе се случи пред Мими да стигне во точката  $A$ . Тоа место да го означиме со  $N$ . Меѓу двете среќавања Ана поминува растојание  $2\overline{BS} + \overline{NS}$ , а Мими растојание  $\overline{NS}$ . Затоа  $2\overline{BS} + \overline{NS} = 3\overline{NS}$ , од каде добиваме  $\overline{BS} = \overline{NS}$ . Тоа значи дека од почетокот до средбата Мими поминала растојание  $\overline{BS} + \overline{NS} = 2\overline{BS}$ , зашто и се потребни  $2 \cdot 15 \text{ min} = 30 \text{ min}$ .

26. Мравка се движи долж страните на рамностран триаголник. Просечните брзини со кои ѝ се движи по страните на триаголникот се  $5 \text{ cm/min}$ ,  $15 \text{ cm/min}$  и  $20 \text{ cm/min}$ .



Која е средната брзина изразена во  $\text{cm/min}$  со која мравката прави една цела обиколка на триаголникот?

- A)  $\frac{34}{5}$       B)  $\frac{80}{11}$       C)  $\frac{180}{19}$       D) 15      E)  $\frac{40}{3}$

**Решение. C).** Нека должината на страната на триаголникот е  $a$ .

Еден сантиметар на првата страна таа поминува за  $\frac{1}{5} \text{ min}$ , на втората за  $\frac{1}{15} \text{ min}$  и на третата а  $\frac{1}{20} \text{ min}$ . За да го обиколи триаголникот на мравката и се потребни

$$\frac{a}{5} + \frac{a}{15} + \frac{a}{20} = \frac{12a+4a+3a}{60} = \frac{19}{60}a \text{ min.}$$

Вкупната должина на патот е  $3a \text{ cm}$ , што значи дека просечната брзина ќе биде  $\frac{3a}{\frac{19}{60}a} = \frac{180}{19} \text{ cm / min.}$

27. Патнички воз се движи со постојана брзина и го минува растојанието меѓу станиците  $A$  и  $B$  за 4 часа. Во моментов тој се наоѓа на средината на растојанието меѓу  $A$  и  $B$ , при што заради инцидент на пругата мора да стои 40 минути. Со колку проценти возот мора да ја зголеми брзината, за да стигне точно навреме?

A) 20%      B) 25%      C) 30%      D) 40%      E) 50%

**Решение.** **D).** Половината од растојанието возот го минува за  $2h = 120 \text{ min}$  со брзина  $v = \text{km / min}$ . Бидејќи возот стои 40 минути, за да стигне навреме половината од растојанието тој треба да го помине за  $1h20 \text{ min} = 80 \text{ min}$  со брзина  $v' \text{ km / min}$ . Значи,  $120v = 80v'$ , од каде добиваме  $v' = 1,5v$ , т.е. возот треба да ја зголеми брзината за 50%.

## 5. КУПУВАМЕ И ПРЕСМЕТУВАМЕ ПАРИ

1. Менито во мојата омилена сендвичара е запишано на табла. Дождот ги избришал првите цифри на дел од цените, но знам дека цените на сендвичите, изразени во евра, се во растечки редослед одгоре-надолу. Колку најмалку може да чини сендвичот со стек?
- A) 5,80      B) 6,80      C) 7,80      D) 8,80      E) 9,80

Зеленчук	3,70
Сирење	,30
Пилешки	,60
Плескавица	,50
Вешалица	,10
Стек	,80

**Решение.** **B).** Првиот поголем број од 3,70 е 4,30 и тоа е најмалата можна цена на сендвичот со сирење. Слично, најмалата можна цена на пилешкиот сендвич е 4,60, најмалата можна цена на сендвичот со плескавица е 5,50, на сендвичот со вешалица е 6,10 и конечно најмалата можна цена на сендвичот со стек е 6,80 евра.

2. На сточниот пазар размената на некои стоки се врши според ценовникот даден на табелата десно.

ЦЕНОВНИК		
1 мисирка	↔	1 петел
1 гуска + 2 кокошки	↔	3 петли
4 кокошки	↔	1 петел

Колку кокошки треба да понесе на пазарот фармерот Трпко, за дома да се врати со една гуска, една мисирка и еден петел?

- A) 18      B) 17      C) 16      D) 15      E) 14

**Решение.** **A).** Еден петел чини 4 кокошки, па како 1 мисирка чини колку 1 петел, добиваме дека 1 мисирка чини 4 кокошки. Понатаму, 3 петли чинат 12 кокошки, што значи дека 1 гуска чини  $12 - 2 = 10$  кокошки. Конечно, 1 гуска, 1 мисирка и 1 петел чинат  $4 + 4 + 10 = 18$  кокошки.

3. Ивана има 20 денари. Секоја од нејзините четири сестри има по 10 денари. Колку денари Ивана треба да даде на секоја од своите сестри така што секоја од петте девојки да има иста сума на пари?

A) 2      B) 4      C) 5      D) 8      E) 10

**Решение. А).** Сите пет сестри заедно имаат  $20 + 4 \cdot 10 = 60$  денари. Ако сите имаат иста сума пари, тогаш тие имаат по  $60 : 5 = 12$  денари. Значи, секоја сестра на Ивана треба да добие по  $12 - 10 = 2$  денари.

4. Четири чоколади чинат 6 евра повеќе од едно чоколадо. Колку чини едно чоколадо?

A) 1 €      B) 2 €      C) 3 €      D) 4 €      E) 5 €

**Решение. В).** Прв начин. Од условот на задачата, ако цената на едно чоколадо е  $x$ , тогаш имаме

$$\begin{aligned}4x - 6 &= x \\3x &= 6 \\x &= 2.\end{aligned}$$

Значи, цената на едно чоколадо е 2 €.

Втор начин. Четири чоколади чинат колку едно чоколадо и 6 евра. Значи, три чоколади чинат 6 евра, па затоа едно чоколадо чини  $6 : 3 = 2$  евра.

5. Ивана купила три различни книги. За првата платила половина од парите кои ги имала и уште 1 евро. За втората платила половина од преостанатите пари и уште 2 евра. За третата платила половина од преостанатите пари и уште 3 евра, со што ги потрошила сите пари. Колку пари имала Ивана на почетокот?

A) 36 евра      B) 45 евра      C) 34 евра      D) 65 евра      E) 100 евра

**Решение. C).** Последните 3 евра се половина од парите пред Ивана да ја купи третата книга. Значи, пред да ја купи третата книга таа имала  $3 + 3 = 6$  евра. Половина од парите пред да ја купи втората книга се  $6 + 2 = 8$  евра. Значи, пред да ја купи втората книга Ивана имала  $8 + 8 = 16$  евра. Половина од парите пред да ја купи првата книга се  $16 + 1 = 17$  евра. Значи, пред тоа, т.е. на почетокот Ивана имала  $17 + 17 = 34$  евра.

**Забелешка.** Задачата може да се реши и со составување на равенка. Обиди се да најде решение и на овој начин.

6. Трговецот Ласте набавил 50 шишиња минерална вода, секое по цена 10 денари. Откако продал 40 шишиња, тој имал 100 денари повеќе од парите кои ги платил за набавката на целата вода. Покасно тој, по иста продажна цена, ги продал и преостанатите шишиња вода. Колку пари добил Ласте од продажбата на водата?

A) 700 ден    B) 750 ден    C) 800 ден    D) 900 ден    E) 1000 ден

**Решение. A).** За набавката на водата Ласте потрошил  $50 \cdot 10 = 500$  денари. Тој 40 шишиња продал за  $500 + 100 = 600$  денари, што значи 1 шише продал за  $600 : 40 = 15$  денари. Конечно, од продажбата на целата вода Ласте добил  $50 \cdot 15 = 750$  денари.

7. Ламбе има во паричникот само монети под 1 и 2 денари. Тој вкупно има 35 денари. Бројот на монетите од 1 денар е 50% повеќе од бројот на монетите од 2 денари. Колкава е сумата на монетите од 2 денари?

A) 20 ден.    B) 18 ден.    C) 16 ден.    D) 14 ден.    E) 10 ден.

**Решение. A).** Нека има  $a$  монети од 2 денари. Тогаш бројот на монетите од 1 денар е  $1,5a$  и вкупната сума е  $2a + 1,5a = 35$ . Од последната равенка добиваме  $a = 10$ . Значи, Ламбе има 10 монети од 2 денари и нивната сума е  $2 \cdot 10 = 20$  денари.

8. Платата на Виктор е 20% од платата на неговиот шеф. За колку проценти платата на шефот е поголема од платата на Виктор?
- A) 80%      B) 120%      C) 180%      D) 400%      E) 520%

**Решение.** **D).** Ако платата на шефот е  $y$ , тогаш платата на Виктор е  $x = 0,2y$ . Значи,  $y = \frac{x}{0,2} = 5x$ , т.е. платата на шефот е пет пати поголема од платата на Виктор. Според тоа, плата на шефот 400% поголема од платата на Виктор.

9. Кога Весна и Маја ги споредиле своите заштеди, заклучиле дека односот помеѓу нивните заштеди е  $5:3$ . Весна купила таблет кој чини 160 евра, па односот на нивните заштеди се променил во  $3:5$ . Колку пари имала Весна пред да го купи таблетот?
- A) 192      B) 200      C) 250      D) 400      E) 420

**Решение.** **C).** Нека со  $x$  ја означиме заштедата на Весна, а со  $y$  заштедата на Маја. Тогаш од условот на задачата имаме дека  $x:y = 5:3$  и  $(x-160):y = 3:5$ . Од првата равенка добиваме дека  $y = \frac{3x}{5}$ . Со замена во втората равенка добиваме  $5x - 800 = 3 \cdot \frac{3x}{5}$ , од каде добиваме  $x = 250$  евра,  $y = 150$  евра.

10. Андреј, Бојан и Велко отишле на пазар. Бојан потрошил 15% од сумата која ја потрошил Велко, а Андреј потрошил 60% повеќе од сумата која ја потрошил Велко. Тројцата заедно потрошиле 5500 денари. Колку денари потрошил Андреј?
- A) 300      B) 2000      C) 2500      D) 2600      E) 3200

**Решение.** **E).** Нека Велко потрошил  $a$  денари. Тогаш Бојан потрошил  $0,15a$  денари и Андреј потрошил  $1,6a$  денари. Според тоа,

$$\begin{aligned} a + 0,15a + 1,6a &= 5500, \\ 2,75a &= 5500, \\ a &= 2000. \end{aligned}$$

Значи, Андреј потрошил  $1,6 \cdot 2000 = 3200$  денари.

11. Кирил, Марко и Коста купиле маса за пинг-понг. Кирил платил 60% од цената на масата, Марко платил 40% од преостаната сума и Коста ги платил последните 30 евра. Колку евра чини масата за пинг-понг?
- A) 100      B) 125      C) 145      D) 150      E) 200

**Решение. B).** Нека цената на масата е  $a$  евра. Кирил платил  $0,6a$  евра, што значи дека Марко и Коста заедно платили  $0,4a$  евра. Од оваа сума Марко платил  $0,4 \cdot 0,4a = 0,16a$  евра, а Коста платил  $0,6 \cdot 0,4a = 0,24a$  евра. Значи,  $0,24a = 30$ , односно  $a = 30 : 0,24 = 125$ .

12. Даниел има 9 монети од по 2 денари, а Ана има 8 монети од по 5 денари. Колку најмалку монети треба да разменат за двајцата имаат еднакви суми пари?
- A) 4      B) 5      C) 8      D) 12  
E) таква размена не е можна

**Решение. B).** Двајцата заедно имаат  $9 \cdot 2 + 8 \cdot 5 = 58$  денари. По размената треба да имаат по  $58 : 2 = 29$  денари. Ако Ана му даде на Даниел две монети, тогаш таа ќе има најмалку  $6 \cdot 5 = 30$  денари. Значи, Ана треба да даде најмалку 3 монети. Кога таа на Даниел ќе му даде 3 монети, ќе и останат  $5 \cdot 5 = 25$  денари, а Даниел ќе има  $9 \cdot 2 + 3 \cdot 5 = 33$  денари. Сега доволно е Даниел на Ана да и даде две свои монети, по што двајцата ќе имаат по  $25 + 2 \cdot 2 = 29 = 33 - 2 \cdot 2$  денари. Значи, најмалку треба да разменат  $3 + 2 = 5$  монети.

13. Капетанот Спероу и неговите пирати откопале златници на островот на богатството. Тие ги поделиле златниците меѓу себе на еднакви делови. Ако имало четири пирати помалку, тогаш останатите пирати би добиле по 10 златници повеќе. Ако пак имало 50 златници помалку, секој пират би добил по 5 златници помалку. Колку златници капетанот Спероу и неговите пирати откопале на островот на богатството?

- A) 80      B) 100      C) 120      D) 150      E) 250

**Решение.** **D).** Бројот на пиратите да го означиме со  $x$ , со  $y$  бројот на златниците кои ги добил секој пират, а со  $z$  вкупниот број златници. Од условот на задачата следува

$$\begin{cases} xy = z, \\ (x - 4)(y + 10) = z, \\ x(y - 5) = z \end{cases}$$

Решение на дадениот систем равенки  $x = 10$ ,  $y = 15$ ,  $z = 150$ .

14. Андреј и Пабло купиле  $11\text{ kg}$  и  $8\text{ kg}$  грозје, соодветно. Филип не успеал да отиде на пазар, па затоа им предложил грозјето да го поделат на три еднакви дела, за што тој ќе им даде 57 евра, кои Андреј и Пабло ќе ги поделат праведно според грозјето кое го имаат. Колку евра Андреј ќе добие повеќе од Пабло?

- A) 27      B) 37      C) 39      D) 45      E) 48

**Решение.** **A).** Вкупно има  $19\text{ kg}$  грозје, што значи дека секој ќе има по  $19 : 3 = \frac{19}{3}\text{ kg}$  грозје. Тоа значи дека Андреј на Филип ќе му даде  $11 - \frac{19}{3} = \frac{14}{3}\text{ kg}$  грозје, а Пабло ќе му даде  $8 - \frac{19}{3} = \frac{5}{3}\text{ kg}$  грозје. Според тоа, парите треба да ги поделат во однос  $\frac{14}{3} : \frac{5}{3} = 14 : 5$ , односно од секои 19 евра Андреј да добие 14, а Пабло 5 евра. Бидејќи  $57 = 3 \cdot 19$ ,

Андреј ќе добие  $3 \cdot 14 = 42$  евра, а Пабло ќе добие  $57 - 42 = 15$  евра.  
Значи, Андреј ќе добие  $42 - 15 = 27$  евра повеќе од Пабло.

15. Паричната единица на островот Кварт се нарекува *кварт*. Во оптек се банкноти од 1 кварт, 2 кварти, 4 кварти, 20 кварти и 100 кварти. Кој е најмалиот потребен број банкноти со кои може да се плати секоја роба со цена од 1 до 199 кварти?
- A) 8      B) 9      C) 10      D) 11      E) 12

**Решение. D).** Јасно, мора да имаме по една банкнота од 1 и 2 кварти и со нив може да се плати секоја роба со цена 1, 2 и 3 кварти. Понастаму, производ со цена помала или еднаква на 19 кварти мора да се плати со банкноти од 1, 2 и 4 кварти. Притоа ќе употребиме најмал број банкноти ако искористиме најмногу банкноти од 4 кварти. Бидејќи  $19 = 4 \cdot 4 + 3$ , заклучуваме дека за да платиме роба со цена помала или еднаква на 19 кварти најмалку банкноти ќе употребиме ако земеме банкноти од: 1, 2, 4, 4, 4 и 4 кварти. Сега треба да платиме роба која чини 20 кварти, па ако земеме само една банкнота од 20 кварти, тогаш со банкнотите од 1, 2, 4, 4, 4, 4 и 20 кварти ќе ја платиме секоја роба со цена од 1 до 39 кварти. На сличен начин со додавање на една банкнота од 20 кварти можеме да ја платиме секоја роба со цена од 1 до 59 кварти, со додавање на уште една банкнота од 20 кварти можеме да ја платиме секоја роба со цена од 1 до 79 кварти и со додавање на уште една банкнота од 20 кварти можеме да ја платиме секоја роба со цена од 1 до 99 кварти. Конечно, ако додадеме една банкнота од 100 кварти, тогаш можеме да ја платиме секоја роба со цена од 1 до 199 кварти.

Значи, потребни ни се 11 банкноти и тоа банкноти од:

1, 2, 4, 4, 4, 4, 20, 20, 20, 20 и 100 кварти.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

1. Во едно одделение има 9 момчиња и 13 девојчиња. Половина од децата од тоа одделение се на екскурзија. Кој е најмалиот број девојчиња кои не се на екскурзија?

A) 0              B) 1              C) 2              D) 3              E) 4

**Решение.** **C).** Во одделението има  $9 + 13 = 22$  ученици. На екскурзија биле  $22 : 2 = 11$  ученици. Значи, најмалку  $13 - 11 = 2$  девојчиња не биле на екскурзија.

2. Михаил секој ден решавал шест задачи, а Лазар секој ден решавал четири задачи. Колку денови му се потребни на Лазар да реши еднаков број на задачи колку што Михаил решил за четири дена?

A) 4              B) 5              C) 6              D) 7              E) 8

**Решение.** **C).** Михаил за четири дена решил  $4 \cdot 6 = 24$  задачи. На Лазар ќе му бидат потребни  $24 : 4 = 6$  дена.

3. На меѓупланетарната спортска олимпијада имало 29 спортски дисциплини. Во секоја дисциплина биле поделени по еден златен, еден сребрен и еден бронзен медал. Во секоја дисциплина Земјаните освоиле сребрен медал, а Марсовците освоиле вкупно 41 медал. Најмногу колку пати на подиумот со победниците имало точно по еден Марсовец?

A) 20              B) 19              C) 18              D) 17              E) 16

**Решение.** **D).** Земјаните освоиле 29 сребрени медали, па затоа Марсовците освоили 41 златен и бронзен медал. На подиумот најмногу по еден Марсовец ќе има ако Марсовците во секоја дисциплина освоиле барем еден медал. Имаме 29 дисциплини, што значи дека во  $41 - 29 = 12$  дисциплини Марсовците освоиле по 2 медали. Според

тоа, на подиумот најмногу по еден Марсовец ќе има  $41 - 2 \cdot 12 = 17$  пати.

4. Тереза има аквариум и терариум, во кои таа чува жаби, риби и гуштери. Таа изброяла 18 очи и 24 нозе. Колку риби има во аквариумот?
- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5



**Решение. C).** Секое животно има по две очи, па затоа Тереза вкупно има  $18 : 2 = 9$  животни. Понатаму, рибите немаат нозе, а жабите и гуштерите имаат по 4 нозе, што значи дека вкупно има  $24 : 4 = 6$  жаби и гуштери. Конечно, во аквариумот има  $9 - 6 = 3$  риби.

5. Во една соба има кучиња и мачиња. Бројот на шепите на мачињата е двапати поголем од бројот на носевите на кучињата. Бројот на мачињата е:
- A) двапати поголем од бројот на кучињата  
 B) еднаков на бројот на кучињата  
 C) половина од бројот на кучињата  
 D) четвртина од бројот на кучињата  
 E) една шестина од бројот на кучињата

**Решение. C).** Нека  $x$  е бројот на мачињата. Тие имаат  $4x$  шепи и овој број е двапати поголем од бројот на носевите на кучињата. Значи, кучињата имаат  $4x : 2 = 2x$  носеви. Според тоа, во собата има  $2x$  кучиња. Сега, од  $2x : x = 2$  заклучуваме дека има двапати повеќе кучиња од мачиња, т.е. бројот на мачињата е половина од бројот на кучињата.

6. На една забава имало 4 момчиња и 4 девојчиња. Момчињата играле само со девојчиња, а девојчињата играле само со момчиња. На пра-

шањето со колку партнери играле момчињата одговорила 3, 1, 2, 2, а три девојчиња одговориле дека бројот на партните со кои играле е 2, 2, 2. Со колку партнери играло четвртото девојче?

- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Решение.** **C).** Бидејќи збирот на бројот на партните со кои играле момчињата мора да е еднаков на збирот на партните со кои играле девојчињата, добиваме дека четвртото девојче играло со

$$3 + 1 + 2 + 2 - (2 + 2 + 2) = 2 \text{ партнери.}$$

7. Сања направила 555 купчиња од по 9 камчиња во едно купче. Потоа, таа камчињата ги собрала во едно купче и новото купче го поделила на купчиња од по 5 камчиња. Колку купчиња добила Сања?

- A) 999      B) 900      C) 555      D) 111      E) 45

**Решение.** **A).** Имаме,  $555 \cdot 9 = (5 \cdot 111) \cdot 9 = 5 \cdot (111 \cdot 9) = 5 \cdot 999$  што значи дека Сања добила 999 купчиња од по 5 камчиња.

8. Кога пет пријатели се сретнале, секој од нив дал по едно колаче на останатите. Потоа секој од нив ги изел колачињата кои му биле дадени од пријателите. На крајот вкупниот број на колачиња се намалил за половина во однос на почетниот број. Колку колачиња имале петте пријатели на почетокот?

- A) 20      B) 24      C) 30      D) 40      E) 60



**Решение.** **D).** Секој од петте пријатели добил по четири колачиња од останатите, а потоа секој ги изел добиените колачиња. Значи, тие вкупно изеле  $5 \cdot 4 = 20$  колачиња. Конечно, на почетокот петте пријатели имале вкупно  $20 \cdot 2 = 40$  колачиња.

9. Матео набавил дрва за огрев. Дел од цепениците биле големи, па требало дополнително да се расечат. Откако направил 53 расекувања Матео избројал дека има 72 цепеници. Колку цепеници имал Матео на почетокот, ако со секое расекување се добива една цепеница повеќе?

- A) 54              B) 18              C) 19              D) 20              E) 52

**Решение.** **C).** Бидејќи со секое расекување бројот на цепениците се зголемува за една, со 53 расекувања Матео добил нови 53 цепеници. Значи, на почетокот тој имал  $72 - 53 = 19$  цепеници.

10. Дванаесет девојчиња се сретнале во кафетерија. Некои изеле по 2, а некои по 1 колаче. Две од девојчињата само пиеле минерална вода. Во просек, тие изеле по 1,5 колаче. Колку девојчиња изеле по две колачиња?

- A) 2              B) 5              C) 6              D) 7              E) 8

**Решение.** **E).** Имаме 12 девојчиња кои во просек изеле по 1,5 колачиња, па затоа вкупниот број изедени колачиња е  $12 \cdot 1,5 = 18$ . Бидејќи 2 девојчиња пиеле само минерална вода, добиваме дека девојчињата ги изеле 10 девојчиња. Ако секое девојче изело по 1 колаче, добиваме дека ќе се изедени 10 колачиња. Оние  $18 - 10 = 8$  колачиња ги изеле девојчињата кои изеле по 2 колачиња, секое девојче уште по едно. Значи, 8 девојчиња изеле по 2 колачиња.

11. За член на училишниот совет гласаат 130 ученици. Избран е кандидатот кој ќе освои најмногу гласови. На изборите се јавиле учениците: Софија, Кирил и Александар. До овој момент Софија добила 24 гласови, Кирил добил 29 гласови и Александар добил 37 гласови. Уште колку ученици треба да гласаат за Александар за тој сигурно да победи на изборите?

- A) 13      B) 14      C) 15      D) 16      E) 17

**Решение.** **E).** До овој момент гласале  $24 + 29 + 37 = 90$  ученици. Значи, треба да гласаат уште  $130 - 90 = 40$  ученици. Александар има  $37 - 29 = 8$  гласови повеќе од Кирил. Значи, ако 8 од овие 40 ученици гласат за Кирил, тогаш Александар и Кирил ќе имаат еднаков број гласови, а остануваат уште  $40 - 8 = 32$  гласа. Според тоа, за да победи на изборите за Александар треба да гласаат повеќе од половината од овие 32 ученици. Значи, треба да гласаат  $32 : 2 + 1 = 17$  ученици.

12. Во една група има повеќе од 45%, но помалку од 50% девојчиња. Кој е најмалиот можен број девојчиња во оваа група?

- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

**Решение.** **C).** Нека групата има  $a$  деца и нека во групата има  $b$  девојчиња. Тогаш бројот на девојчињата е поголем од  $0,45a$ , а е помал од  $0,5a$ . Значи,  $0,45a < b < 0,5a$ , па затоа  $9a < 20b < 10a$ . Сега, за  $b = 1, 2, 3, 4$  ги добиваме неравенствата

$$9a < 20 < 10a, \quad 9a < 40 < 10a, \quad 9a < 60 < 10a, \quad 9a < 80 < 10a.$$

Лесно се гледа дека во сите четири случаи не постои природен број  $a$  за кој истовремено се исполнети и двете неравенства. Но, за  $b = 5$  и  $a = 11$  добиваме  $9 \cdot 11 < 20 \cdot 5 < 10 \cdot 11$ , што значи дека најмалиот можен број девојчиња во групата е 5.

13. Мартин учествувал на натпревар по стрелаштво. Секогаш кога ќе ја погодел целта тој освојувал 5, 8 или 10 бодови. Тој еднаков број пати освоил 8 и 10 бодови. Вкупно освоил 99 бодови, а 25% од стрелањата ја промашил метата. Колку пати Мартин стрелал во метата?


- A) 10      B) 12      C) 16      D) 20      E) 24

**Решение. D).** Нека Мартин  $x$  пати освоил по 8 и 10 бодови. Тој вкупно освоил 99 бода, па ако  $y$  пати освоил по 5 бодови добиваме  $5y + 18x = 99$ . Броевите 18 и 99 се деливи со 9, а се заемно прости со 5, па затоа  $y = 9t$ , од каде добиваме  $5t + 2x = 11$ . Во множеството природни броеви решение на последната равенка е  $t = 1, x = 3$ . Значи, Мартин 3 пати освојувал по 8 и 10 бодови и 9 пати освоил по 5 бодови. Според тоа, за освоените бодови тој стрелал  $3 \cdot 2 + 9 = 15$  пати. Бројот 15 е 75% од вкупниот број на стрелањата, што значи дека Мартин стрелал  $15 : 0,75 = 20$  пати.

14. Еден змеј има 5 глави. Секогаш кога ќе се пресече една негова глава му пораснуваат пет нови глави. Ако нему шест пати последователно му е пресечена по една глава (една по една), колку глави има змејот?
- A) 25      B) 28      C) 29      D) 30      E) 35

**Решение C).** По сечењето на една глава на змејот му пораснуваат пет нови глави. Тој губи една, а добива пет глави, што значи по секое сечење на една глава бројот на неговите глави се зголемува за 4. Значи, по шест сечења на по една глава змејот ќе има  $5 + 6 \cdot 4 = 29$  глави.

15. Тодор, Јован и Ласте со стрелички гаѓале мета. Нивните погодоци се прикажани на долните цртежи. Тодор освоил 46, а Јован освоил 34 чпоени. Колку поени освоил Ласте?




- A) 37      B) 38      C) 39      D) 40      E) 41

**Решение. D).** Тодор и Јован заедно четири пати погодиле во кругот, четири пати во првиот и четири пати во вториот прстен. Тие заедно освоиле  $46 + 34 = 80$  поени. Ласте, во кругот, првиот и вториот прстен погодил по два пати, па затоа тој освоил двојно помалку поени од поените кои заедно ги освоиле Тодор и Јован заедно. Значи, Ласте освоил  $80 : 2 = 40$  поени.

16. Пабло и Андреј гаѓаат со стрелички во метата прикажана на цртежот десно, која е составена од еден круг и три прстени. За секој погодок во дел од метата се добива бројот на поени запишан во тој дел од метата. Двајцата освоиле по 250 поени. Колку поени се добива за погодок во делот кој сигурно и двајцата го погодиле?

- A) 7      B) 12      C) 14      D) 21  
Е) не може да се определи



**Решение. B).** Ако некое од децата нема погодок во делот кој носи 12 поени, тогаш треба да важи  $7n + 14m + 21k = 250$ . Последното не е можно бидејќи левата страна на добиеното равенство е делива со 7, а  $250 = 7 \cdot 35 + 5$ . Значи, и Андреј и Пабло мора да го погодиле прстенот што носи 12 поени.

17. Пингвинот Пинги секој ден оди во риболов и уловува по 12 риби за своите две пингвинчиња. Секој ден на пингвинчето кое прво ќе дојде до него му дава 7 риби, а на другото пингвинче му дава 5 риби. Во последните неколку дена едно од пингвинчињата изело 44 риби. Колку риби изело другото пингвинче?

- A) 34      B) 40      C) 46      D) 52      E) 58

**Решение. D).** Нека првото пингвинче изело  $x$  дена по 5 и  $y$  дена по 7 риби. Тогаш  $5x + 7y = 44$ . Во множеството природни броеви единствено решение на последната равенка е  $x = 6$ ,  $y = 2$ . Значи, второто пингвинче изело 6 дена по 7 риби и 2 дена по 5 риби, што значи изело  $6 \cdot 7 + 2 \cdot 5 = 52$  риби.

18. Секој ученик во едно одделение плива или танцува. Три петини од учениците во одделението пливаат и три петини од учениците танцуваат. Пет ученици и пливаат и танцуваат. Колку ученици има во одделението?

- A) 15      B) 20      C) 25      D) 30      E) 35

**Решение. C).** Нека со  $x$  го означиме бројот на ученици во одделението. Од условот на задачата имаме дека  $\frac{3}{5} + \frac{3}{5} - 1 = \frac{1}{5}$  од учениците и пливаат и танцуваат. Значи,  $\frac{1}{5}x = 5$ , од каде следува  $x = 5 \cdot 5 = 25$ .

19. Едно истражување констатирало дека  $\frac{2}{3}$  од потрошувачите го купуваат млекото  $A$ , а  $\frac{1}{3}$  млекото  $B$ . По рекламирањето на млекото  $B$  направено е ново истражување, со кое се констатирало дека  $\frac{1}{4}$  од купувачите кои порано го купувале млекото  $A$  почнале да го купуваат млекот  $B$ . Кое од следните тврдења е точно?

- A) сега  $\frac{5}{12}$  од потрошувачите купуваат млеко  $A$ , а  $\frac{7}{12}$  млеко  $B$   
 B) сега  $\frac{1}{4}$  од потрошувачите купуваат млеко  $A$ , а  $\frac{3}{4}$  млеко  $B$   
 C) сега  $\frac{7}{12}$  од потрошувачите купуваат млеко  $A$ , а  $\frac{5}{12}$  млеко  $B$

D) сега  $\frac{1}{2}$  од потрошувачите купуваат млеко  $A$ , а  $\frac{1}{2}$  млеко  $B$

E) сега  $\frac{1}{3}$  од потрошувачите купуваат млеко  $A$ , а  $\frac{2}{3}$  млеко  $B$

**Решение. D).** По рекламирањето  $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$  од потрошувачете почнале наместо млеко  $A$  да купуваат млеко  $B$ . Значи, млеко  $B$  купувале  $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$  од потрошувачите и исто толку купувале млеко  $A$ .

20. Една шестина од публиката на претставата за деца се возрасни. Ако две петтини од децата се момчиња, колкав дел од публиката се девојчиња?

A)  $\frac{2}{5}$       B)  $\frac{1}{2}$       C)  $\frac{1}{3}$       D)  $\frac{1}{4}$       E)  $\frac{1}{5}$

**Решение. B).** *Прв начин.* Според условот  $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$  од публиката се деца. Од нив момчиња се  $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{3}$ . Значи, девојчиња се  $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ .

*Втор начин.* Според условот  $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$  од публиката се деца. Бидејќи  $\frac{2}{5}$  од децата се момчиња, добивам дека  $\frac{3}{5}$  од децата се девојчиња.

Значи,  $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{2}$  од публиката се девојчиња.

21. Петар продава овошје на пазар. Односот на количествата на праски и банани е 6:5, односот на количествата на јаболка и праски е 4:3, а односот на количествата на грозје и банани е 2:1. Колку е односот на количествата на грозје и јаболка?

A) 3:2      B) 4:3      C) 5:4      D) 6:5      E) 7:6

**Решение. C).** Ако со првата буква од името го означиме количеството на соодветното овошје, имаме  $\frac{p}{b} = \frac{6}{5}$ ,  $\frac{j}{p} = \frac{4}{3}$ ,  $\frac{g}{b} = \frac{1}{2}$ . Значи,

$$\frac{p}{b} \cdot \frac{j}{p} \cdot \frac{b}{g} = \frac{6}{5} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}, \text{ т.е. } \frac{j}{g} = \frac{4}{5},$$

па затоа односот на количествата на грозје и јаболка е 5:4.

22. Андреј поделил неколку јаболки на шест еднакви купчиња. Борис истиот број на јаболки ги поделил на пет еднакви купчиња. Борис забележал дека секое од неговите купчиња има по две јаболка повеќе од секое од купчињата јаболка на Андреј. Колку јаболки има Андреј?
- A) 60      B) 65      C) 70      D) 75      E) 80

**Решение. А).** Ако со  $x$  го означиме бројот на јаболката во купчињата на Андреј, тогаш во купчињата на Борис има  $x+2$  јаболка. Значи,  $6x = 5(x+2)$ , од каде добиваме  $x=10$ . Значи, Андреј има  $6 \cdot 10 = 60$  јаболка.

23. Филип играл кошарка. Во првите 20 шутеви на кошот, Филип погодил 55% од шутевите. Во следните пет шутеви, неговиот процент на успешност се искачил на 56%. Колку од последните пет шутеви ги погодил Филип?
- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение. С).** Во првите 20 шутеви на кошот, Филип погодил 55% од шутевите, односно тој погодил  $(20 \cdot 55) : 100 = 11$  шутеви. Ако во 25 шутеви има успешност 56%, добиваме дека Филип погодил  $(25 \cdot 56) : 100 = 14$  шутеви. Значи, во последните 5 шутеви Филип погодил  $14 - 11 = 3$  шутеви.

24. Матео чува кучиња, крави, мачки и кенгури како миленичиња. Тој и кажал на Елена дека има вкупно 24 ми-



леници, потоа  $\frac{1}{8}$  од нив се кучиња,  $\frac{3}{4}$  од нив не се крави и  $\frac{2}{3}$  од нив не се мачки. Колку кенгури чува Mateo?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение.** **D).** Од условот на задачата имаме дека тој чува  $24:8=3$  кучиња. Бидејќи  $\frac{3}{4}$  од нив не се крави, тоа значи дека  $\frac{1}{4}$  од нив се крави, т.е. Mateo чува  $24:4=6$  крави. Од миленичињата  $\frac{2}{3}$  не се мачки, односно  $\frac{1}{3}$  се мачки, па тој чува  $24:3=8$  мачки. Конечно, бројот на кенгури кој ги чува Mateo е  $24-(3+6+8)=24-17=7$ .

25. Елизабета има торба со 60 чоколади. Таа изела една десетина во понеделникот, потоа една деветина од остатокот во вторник, потоа една осмина од остатокот во среда, потоа една седмина од остатокот во четвртокот и така понатаму се додека не изела една половина од преостанатите чоколади од претходниот ден. Колку чоколади ѝ останале?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 6

**Решение.** **E).** Елизабета во понеделникот изела  $\frac{1}{10} \cdot 60 = 6$  чоколади, па ѝ останале 54 чоколади. Во вторникот изела  $\frac{1}{9} \cdot 54 = 6$  чоколади, па ѝ останале 48 чоколади. Потоа изела  $\frac{1}{8} \cdot 48 = 6$  чоколади, па останале 42 чоколади, па изела  $\frac{1}{7} \cdot 42 = 6$  чоколади па ѝ останале 36 чоколади. Наредниот ден излела  $\frac{1}{6} \cdot 36 = 6$  чоколади, па ѝ останале 30 чоколади. Утредната изела  $\frac{1}{5} \cdot 30 = 6$  чоколади, па ѝ останале 24 чоколади. Потоа, наредниот ден изела  $\frac{1}{4} \cdot 24 = 6$  чоколади, па остана-

ле  $18$  чоколади, па потоа изела  $\frac{1}{3} \cdot 18 = 6$  чоколади, па ѝ останале  $12$  чоколади. Деветтиот ден изела половина од чоколадите, односно излела  $\frac{1}{2} \cdot 12 = 6$  чоколади, па ѝ останале  $6$  чоколади.

26. Во еден лифт може да влезат  $12$  возрасни луѓе или  $20$  деца. Колку деца може да влезат во лифтот, ако во него веќе има  $9$  возрасни луѓе?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 4      E) 6

**Решение.** **C).** Ако во лифтот веќе има  $9$  возрасни луѓе, тога значи дека има место уште за  $3$  возрасни луѓе, што е  $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$  од капацитетот на лифтот. Значи, во лифтот може да се сместат уште  $\frac{1}{4} \cdot 20 = 5$  деца.

27. Симона и Маја се натпреварувале во решавање на задачи. Тие добиле ист лист со задачи. За секоја задача девојчето кое прво ќе ја реши задачата добива по  $4$  поени, а другото девојче добивала по  $1$  поен. Секое девојче решило по  $60$  задачи, и заедно освоиле  $312$  поени. Колку исти задачи тие решиле?

A) 53      B) 54      C) 55      D) 56      E) 57

**Решение.** **D).** Со  $x$  да го означиме бројот на задачите кои ги решиле двете девојчиња. За овие задачи тие освоиле  $5x$  поени. За преостанатите  $60 - x$  задачи секое девојче освоило по  $4(60 - x)$  поени. Според тоа,  $5x + 8(60 - x) = 312$ , од каде добиваме  $x = 56$ .

28. Грмушка има  $10$  стебленца. Секое стебленце има или  $5$  листа или  $2$  листа и  $1$  цвет. Кој од следните броеви може да биде вкупниот број на листови на грмушката?

A) 45      B) 39      C) 37      D) 31



E) Ниту еден од дадените

**Решение. E).** Во долната табела се дадени сите можни броеви на цветовите и листовите на 10 гранки.

Цветови	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Листови	50	47	44	41	38	35	32	29	26	23	20

Значи, бројот на листовите не е ниту еден од дадените броеви.

29. Жителите на еден остров се само кралеви, кметови и слуги. Кралевите секогаш ја кажуваат вистината, кметовите секогаш лажат, а секој од слугите наизменично лаже и кажува вистина. Кога секој од нив го прашале: *Дали си крал?*, 17 одговориле **ДА**. Кога секој од нив го прашале *Дали си слуга?*, 12 од нив одговориле **ДА**. Кога секој од нив го прашале *Дали си кмет?*, 8 од нив одговориле **ДА**. Колку жители има островот, ако половина од слугите на првото прашање одговориле со **ДА**?

- A) 37      B) 45      C) 35      D) 25      E) 20

**Решение. D).** Според условот на задачата бројот на слугите е парен број. Нека на островот има  $x$  кралеви,  $y$  кметови,  $2z$  слуги. Тогаш

$$x + y + z = 17,$$

$$y + z = 12,$$

$$z = 8.$$

Според тоа,  $z = 8$ ,  $y = 4$ ,  $x = 5$  и на островот живеат  $x + y + 2z = 25$  жители.

30. Во моето училиште 45 наставници, односно 60% од наставниците на работа доаѓаат со велосипед. Само 12% од наставниците, за да дојдат на работа, користат автомобил. Колку наставници користат автомобил за доаѓање на работа?

- A) 4      B) 6      C) 9      D) 10      E) 12

**Решение. C).** Нека  $x$  е бројот на наставниците во училиштето. Тогаш  $0,6x = 45$ , од каде добиваме  $x = 75$ . Значи,  $0,12x = 0,12 \cdot 75 = 9$  на работа доаѓаат со автомобил.

31. Андреј има 49 сини и само едно црвено топче. Колку топчиња треба Андреј да отстрани за да 90% од неговите топчиња бидат сини?

A) 4      B) 10      C) 29      D) 39      E) 40

**Решение. E).** Ако 90% од топчињата се сини, тогаш 10% се црвени.

Ние имаме само едно црвено топче, па мораме да имаме 9 сини топчиња. Значи, Андреј треба да отстрани 40 сини топчиња.

32. Во едно одделение има 20 ученици. Тие седат во парови така што точно една третина од момчињата седи со девојче и точно една половина од девојчињата седи со момче. Колку момчиња има во одделението?


A) 9      B) 12      C) 15      D) 16      E) 18

**Решение. B).** Со  $x$  да го означеме бројот на момчињата, а со  $y$

бројот на девојчињата. Знаеме дека  $\frac{1}{3}x = \frac{1}{2}y$ , т.е.  $y = \frac{2}{3}x$ . Според тоа,

$x + \frac{2}{3}x = 20$ , од каде добиваме  $5x = 60$ , односно  $x = 12$ .

33. Неколку глувци живеат во три соседни куки. Сношти секој од нив ја напуштил куката во која живее и се преселил во една од соседните куки, секогаш движејќи се по најкраткиот пат. Броевите на цртежот ги покажуваат броевите на глувците во секоја кука



вчера и денес. Колку глувци го користеле патот означен со стрелката?

- A) 9              B) 11              C) 12              D) 16              E) 19

**Решение. В).** *Прв начин.* Во куќата во која вчера имало 5 глувци сношти дошли 4 глувци. Тие стигнале од куките кои се поврзани со означениот пат. Бидејќи глувците се движат по најкраткиот пат, овие 4 глувци не го користеле најкраткиот пат. Но, во двете куки кои се поврзани со најкраткиот пат има  $8 + 7 = 15$  глувци и како 4 не го користеле најкраткиот пат, добиваме дека  $15 - 4 = 11$  го користеле најкраткиот пат.

*Втор начин.* Ако  $a$  глувци од куќата со 7 глувци го користеле означениот пат, тогаш  $7 - a$  не го користеле означениот пат. Ако  $b$  глувци од куќата со 8 глувци го користеле означениот пат, тогаш  $8 - b$  глувци не го користеле означениот пат. Затоа  $7 - a + 8 - b = 4$ , од каде добиваме  $a + b = 11$ .

34. Филип има 150 монети. Кога ги фрлил на маса, 40% од монетите покажуваат грб, а 60% покажуваат писмо. Колку монети кои покажуваат писмо треба Филип да заврти за да еднаков број монети покажуваат писмо и грб?

- A) 10              B) 15              C) 20              D) 25              E) 30

**Решение. В).** *Прв начин.* Бидејќи  $60 - 40 = 20\%$  повеќе од монетите покажуваат писмо, за да се изедначи бројот на писмата и грбовите треба да превртиме  $20 : 2 = 10\%$  од монетите. Значи, треба да превртиме  $\frac{150 \cdot 10}{100} = 15$  монети.

*Втор начин.* Имаме  $\frac{150 \cdot 40}{100} = 60$  грбови и  $\frac{150 \cdot 60}{100} = 90$  писма. Значи, има  $90 - 60 = 30$  писма повеќе, па затоа треба да превртиме  $30 : 2 = 15$  писма.

35. Мачорот Феликс уловил 12 риби за 3 дена. Секој следен ден тој ловел повеќе риби од претходниот. Третиот ден тој уловил помалку риби отколку што уловил првиот и вториот ден заедно. Колку риби уловил мачорот Феликс третиот ден?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

**Решение. А).** Ако  $x, y$  и  $z$  се броевите на рибите кои мачорот Феликс ги уловил првиот, вториот и третиот ден соодветно, тогаш  $x < y < z$ ,  $x + y + z = 12$  и  $z < x + y$ . Значи,  $2z < 12$ , од каде добиваме  $z < 6$ . Сега од  $x < y < z$  следува  $x \leq 3, y \leq 4, z \leq 5$ . Значи,

$$12 = x + y + z \leq 3 + 4 + 5 = 12,$$

од каде следува  $x = 3, y = 4, z = 5$ .

36. Танго се игра во парови, играат еден маж и една жена. На вечерниот танц имало не повеќе од 50 присутни. Во еден момент  $\frac{3}{4}$  од мажите играле со  $\frac{4}{5}$  од жените. Колку учесници на вечерниот танц танцуvalе во тој момент?

A) 20      B) 24      C) 30      D) 32      E) 46

**Решение. В).** Прв начин. Нека  $x$  е бројот на мажите, а  $y$  е бројот на жените кои биле на вечерниот танц. Според тоа,  $x + y \leq 50$  и  $\frac{3}{4}x = \frac{4}{5}y$ , односно  $x = \frac{16}{15}y$ . Но, тогаш од условот  $x + y \leq 50$  добиваме  $y + \frac{16}{15}y \leq 50$ . Значи,  $15|y$ , т.е.  $y = 15k$ , за некој  $k \in \mathbb{N}$  и затоа  $15k + 16k \leq 50$ . Од последното неравенство следува  $k = 1$ , т.е.  $y = 15$ , па затоа  $x = 16$ . Според тоа, танцуvalе  $\frac{3}{4} \cdot 16 = \frac{4}{5} \cdot 15 = 12$  мажи и исто толку жени, односно танцуvalе 24 учесници.

*Втор начин.* Бројот на мажите мора да е делив со 4, а бројот на жените мора да е делив со 5. Бараме ист број мажи и жени кои танцуваат, а вкупниот број на мажи и жени да е помал од 50.

Мажи	4	8	12	16	20	24	28	...
Танцуваат $\frac{3}{4}$	3	6	9	12	15	18	21	...

Жени	5	10	15	20	25	30	35	...
Танцуваат $\frac{4}{5}$	4	8	12	16	20	24	28	...

Значи, танцуваат 12 мажи и ист точекав број жени, т.е. 24 учесници.

37. Еден воз има 18 вагони. Со возот патуваат 700 патници. Во било која група од пет соседни вагони има вкупно 199 патници. Колку патници има во двата вагона кои се на средината на возот?

A) 70      B) 77      C) 78      D) 96      E) 103

**Решение. D).** Нека со  $a_i$ ,  $i=1,2,\dots,18$  го означиме бројот на патници во  $i$ -тиот вагон. Треба да одредиме колку е  $a_9 + a_{10}$ . Од условот на задачата

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 &= 199, \\ a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} &= 199, \\ a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} &= 199, \\ a_{14} + a_{15} + a_{16} + a_{17} + a_{18} &= 199. \end{aligned}$$

Ако ги собереме горните равенства во кои се јавуваат броевите  $a_i$ ,  $i=1,2,\dots,18$  при што  $a_9, a_{10}$  се јавуваат два пати и ако земеме предвид дека

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{16} + a_{17} + a_{18} = 700,$$

добиваме

$$a_9 + a_{10} + 700 = 4 \cdot 199, \text{ т.е. } a_9 + a_{10} = 96.$$

38. Во седум резервати живеат вкупно 2022 кенгури и определен број коали. Во секој резерват бројот на кенгуруите е еднаков на вкупниот број коали во сите преостанати резервати. Колку вкупно коали живеат во овие седум резервати паркови?

A) 288      B) 337      C) 576      D) 674      E) 2022

**Решение.** **B).** Со  $x_i, i=1,2,\dots,7$  да ги означиме броевите на кенгуруите во седумте резервати, а со  $y_i, i=1,2,\dots,7$  да ги означиме броевите на коалите во седумте резервати. Тогаш

$$x_1 = y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7,$$

$$x_2 = y_1 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7,$$

$$x_3 = y_1 + y_2 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7,$$

$$x_4 = y_1 + y_2 + y_3 + y_5 + y_6 + y_7,$$

$$x_5 = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_6 + y_7,$$

$$x_6 = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_7,$$

$$x_7 = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6.$$

Ако ги собереме горните равенства, добиваме

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 6(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7),$$

од каде добиваме

$$6(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7) = 2022,$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 = 337.$$

39. Оваа година на Скопскиот маратон точно 35% од маратонците се жени и има 252 повеќе мажи отколку жени. Колку маратонци учествуваат на маратонот?

A) 840      B) 810      C) 798      D) 624      E) 546

**Решение.** **A).** Нека на маратонот учествуваат  $a$  маратонци. Тогаш  $0,35a$  се жени и  $0,65a$  се мажи. Бидејќи на маратонот учествуваат 252 мажи повеќе од жени, добиваме  $0,65a - 0,35a = 252$ . Значи,  $0,3a = 252$ , од каде добиваме  $a = 840$ .

40. Учениците од едно одделение сакаат музика и/или на спорт. Точно 30% од тие што се сакаат музика, сакаат и спорт, а 40% од од тие кои што сакаат спорт, сакаат и музика. Колку проценти од учениците од ова одделение со точност до цел број проценти сакаат и музика и спорт?

- A) 10%      B) 12%      C) 21%      D) 35%      E) 70%

**Решение.** **C).** Нека  $a$  е бројот на учениците кои сакаат само музика,  $b$  е бројот на учениците кои сакаат само спорт и  $c$  е бројот на учениците кои сакаат и музика и спорт. Тогаш  $0,3(a+c)=c$  и  $0,4(b+c)=c$ , од каде добиваме  $a=\frac{7}{3}c$  и  $b=\frac{3}{2}c$ . Според тоа, процентот на учениците кои сакаат и музика и спорт е

$$\begin{aligned}\frac{c}{a+b+c} \cdot 100\% &= \frac{c}{\frac{7}{3}c + \frac{3}{2}c + c} \cdot 100\% = \frac{6}{14+9+6} \cdot 100\% = \frac{600}{29}\% \\ &\approx 20,689655\% \approx 21\%.\end{aligned}$$

41. Во 2021 година неколку кенгури живееле на еден остров. Во 2022 година нивниот број се намалил за 90%, а во 2023 година бројот им се зголемил за 150% во однос на бројот на 2022. За колку проценти во 2024 година треба да се зголеми бројот на кенгурутите во однос на нивниот број од 2023 година, за да бројот биде еднаков на бројот од 2021 година?

- A) 60      B) 90      C) 150      D) 200      E) 300

**Решение.** **E).** Нека во 2021 имало  $a$  кенгури. Тогаш во 2022 година бројот на кенгурутите бил  $0,1a$ . Сега во 2023 година имаме зголемување од 150% во однос на 2022 година, па затоа бројот на кенгурутите во 2023 година бил  $0,1a + 1,5 \cdot 0,1a = 0,25a$ . Конечно, бидејќи  $\frac{a}{0,25a} \cdot 100\% = 400\%$ , добиваме дека во 2024 година бројот треба да е

400% поголем отколку во 2023 година, што значи дека зголемувањето во 2024 во однос на 2023 година треба да е 300%.

42. Во една кутија има 50 топчиња: бели, сини и црвени. Бројот на белите топчиња е 11 пати поголем од бројот на сините топчиња. Црвени топчиња има повеќе од сини, но помалку од белите. За колку белите топчиња се повеќе од црвените?

A) 2      B) 11      C) 19      D) 22      E) 30

**Решение.** **C).** Нека  $x$  е бројот на белите,  $y$  на сините и  $z$  на црвените топчиња. Тогаш

$$x + y + z = 50,$$

$$x = 11y,$$

$$y < z < x.$$

Со замена од втората во првата равенка добиваме  $11y + y + z = 50$ , т.е.  $z = 50 - 12y$ . Според тоа,  $y \in \{1, 2, 3, 4\}$ .

Ако  $y = 1$ , тогаш  $z = 38$ ,  $x = 11$  и не важи  $y < z < x$ .

Ако  $y = 2$ , тогаш  $z = 26$ ,  $x = 22$  и не важи  $y < z < x$ .

Ако  $y = 3$ , тогаш  $z = 14$ ,  $x = 33$  и важи  $y < z < x$ .

Ако  $y = 4$ , тогаш  $z = 2$ ,  $x = 44$  и не важи  $y < z < x$ .

Значи,  $y = 3$ ,  $z = 14$ ,  $x = 33$  и притоа  $x - z = 19$ .

43. На еден квиз има 20 прашања. За секој точен одговор на поставено прашање се добиваат 7 поени, за секој погрешен одговор на поставено прашање се одземаат 4 поени, а за секое неодговорено прашање се добиваат 0 поени. Натпреварувачот Емил учествувал на квизот и освоил 100 поени. На колку прашања Ерик не дал одговор?

A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Решение. B).** Јасно, Емил не одговорил точно на сите 20 прашања. Ако Емил точно одговорил на  $x$  прашања, а погрешно одговорил на  $y$  прашања, тогаш  $7x - 4y = 100$ . Во последната равенка два члена се деливи со 4, и како  $7x \geq 100$ , т.е.  $x \geq 14\frac{2}{7}$  и  $x < 20$ , залучуваме дека  $x = 16$ . Значи, Емил точно не одговорил на  $(7 \cdot 16 - 100) : 4 = 3$  прашања. Конечно, тој не одговорил на  $20 - 16 - 3 = 1$  прашање.

44. Јана купила неколку јаболка и ги поделила на група деца, при што сите деца добиле по еднаков број јаболка. Таа забележала дека ако едно дете ги подели подеднакво своите јаболка на преостанатите деца од групата, тогаш секое од нив ќе има по едно јаболко повеќе. Таа забележала и дека ако во групата има две деца чловеке повеќе, тогаш секое дете ќе добие по едно јаболко помалку отколку при првичната поделба. Колку јаболка купила Јана?

A) 24      B) 20      C) 18      D) 12      E) 10



**Решение. D).** Нека при првата поделба секое дете добило  $a$  јаболка и нека во групата имало  $n$  деца. Од првиот услов следува дека  $an = (a+1)(n-1)$ , од каде добиваме  $n = a+1$ . Од вториот услов следува  $an = (a-1)(n+2)$ , од каде добиваме  $n = 2a-2$ . Од  $n = a+1$  и  $n = 2a-2$  следува  $a+1 = 2a-2$ , т.е.  $a = 3$ . Затоа,  $n = 3+1 = 4$ . Конечно, Јана купила  $an = 3 \cdot 4 = 12$  јаболка.

45. За време на фудбалскиот натпревар Павле 17 пати шутирал кон противничкиот гол. Притоа 60% од шутевите во првото полувреме биле во голот, а во второто полувреме во голот биле 75% од шутевите. Колку пати во второто полувреме Павле точно шутирал во противничкиот гол?

A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

E) 6

**Решение. В).** Нека Павле во првото пшолувреме кон противничкиот гол упатил  $x$  шутеви, а во второто полувреме упатил  $y$  шутеви. Тогаш  $x + y = 17$  и  $\frac{3}{5}x = n$ ,  $\frac{3}{4}y = m$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ . Оттука добиваме  $x = \frac{5}{3}n$ ,  $y = \frac{4}{3}m$ , па затоа  $3|n$  и  $3|m$ , т.е.  $n = 3k, m = 3p, k, p \in \mathbb{N}$  односно  $x = 5k, y = 4p, k, p \in \mathbb{N}$ . Со замена во равенката  $x + y = 17$  добиваме  $5k + 4p = 17$ ,  $k, p \in \mathbb{N}$ . Лесно се добива дека во множеството  $\mathbb{N}$  единствено решение на последната равенка е  $k = 1, p = 3$ . Според тоа,  $x = 5, y = 12$  и затоа  $n = \frac{3}{5} \cdot 5 = 3, m = \frac{3}{4} \cdot 12 = 9$ . Конечно, Павле во првото полувреме кон противничкиот гол точно шутираше 3 пати, а во второто полувреме точно шутираше 9 пати.

46. Воз се состои од локомотива и вагони. Секој вагон има еднаков број кабини. Павел патува во третиот вагон во 18-тата кабина бројејќи од локомотивата. Матеа патува во седмиот вагон во 50-тата кабина, повторно бројејќи од локомотивата. По колку кабини има во секој вагон?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 12

**Решение. В).** Прв начин. Ако  $x$  е бројот на кабините во еден вагон, тогаш  $50 = 6x + z$ , каде  $z$  е редниот број на кабината во седмиот вагон во кој е Матеа. Јасно,  $z$  е помал или еднаков на  $x$ . Од добиената равенка следува  $6x < 50 = 6x + z \leq 7x$ , од каде добиваме  $x < \frac{50}{6} < 9$  и  $7 < \frac{50}{7} \leq x$ . Значи,  $7 < x < 9$ , од каде следува  $x = 8$ . Според тоа, еден вагон има 8 кабини и како  $18 = 2 \cdot 8 + 2$  и  $50 = 6 \cdot 8 + 2$ , добиваме дека Павел е во втората кабина на третиот вагон, а Матеа е во втората кабина на седмиот вагон.

*Втор начин.* Ако  $x$  е бројот на кабините во еден вагон, тогаш  $18 = 2x + y$  и  $50 = 6x + z$ , каде  $y$  е редниот број на кабината во третиот вагон во која е Павел, а  $z$  е редниот број на кабината во седмиот вагон во кој е Матеа. Јасно,  $y$  и  $z$  се помали или еднакви на  $x$ . Од првата равенка следува  $2x < 18 = 2x + y \leq 3x$ , од каде добиваме  $x < 9$  и  $6 \leq x$ . Значи,  $6 \leq x < 9$ .

За  $x = 6$ , добиваме  $y = 6$ ,  $z = 14 > 6 = x$ , што противречи на тоа дека  $z$  е помал или еднаков на  $x$ .

За  $x = 7$ , добиваме  $y = 4$ ,  $z = 8 > 7 = x$ , што противречи на тоа дека  $z$  е помал или еднаков на  $x$ .

За  $x = 8$ , добиваме  $y = 2$ ,  $z = 2$ .

Значи, една вагон има 8 кабини, Павел е во втората кабина на третиот вагон, а Матеа е во втората кабина на седмиот вагон.

*Забелешка.* Како што можеме да видиме во првиот начин, при решавањето на задачата воопшто не го искористивме условот дека Павел патува во третиот вагон во 18-тата кабина бројките од локомотивата. Тоа значи, дека овој услов може да се изостави и задачата ќе остане добро дефинирана.

47. Една ракометна екипа редоследно постигнала 24, 17 и 25 голови во седмото, осмото и деветтото коло на првенството. Просечниот број постигнати голови во првите девет кола е поголем од просечниот број голови постигнати во првите шест кола. Просечниот број голови постигнати во првите десет кола е поголем од 22. Кој е најмалиот можен број постигнати голови во десеттото коло?

- A) 22      B) 23      C) 24      D) 25      E) 26

**Решение.** **C).** Нека екипата во првите шест кола постигнала  $a, b, c, d, e, f$  голови и во десеттото коло постигнала  $x$  голови. Тогаш

$$\frac{a+b+c+d+e+f+24+17+25}{9} > \frac{a+b+c+d+e+f}{6},$$

$$132 > a + b + c + d + e + f.$$

Сега, бидејќи просечниот број голови во првите десет кола е поголем од 22 добиваме дека

$$\frac{132+24+17+24+x}{10} > \frac{a+b+c+d+e+f+24+17+25+x}{10} > 22,$$

$$198 + x > 220,$$

$$x > 22.$$

Значи, во десетото коло тимот постигнал повеќе од 22 голови.

Ако тимот постигнал 23 гола, тогаш треба да важи

$$\frac{a+b+c+d+e+f+24+17+25+23}{10} > 22,$$

$$a + b + c + d + e + f > 220 - 89 = 131,$$

Сега

$$132 > a + b + c + d + e + f > 131,$$

што не е можно бидејќи  $a + b + c + d + e + f$  е природен број.

Ако тимот постигнал 24 голови, тогаш

$$\frac{a+b+c+d+e+f+24+17+25+24}{10} > 22,$$

$$a + b + c + d + e + f > 220 - 90 = 130.$$

Сега,

$$132 > a + b + c + d + e + f > 130,$$

па затоа во првите шест кола тимот постигнал 131 гол, во седмото, осмото, деветтото и десетото коло постигнал соодветно 24, 17, 25 и 24 гола, при што важи

$$\frac{a+b+c+d+e+f+24+17+25}{9} = \frac{197}{9} > \frac{131}{6} = \frac{a+b+c+d+e+f}{6},$$


$$\frac{a+b+c+d+e+f+24+17+25+24}{10} = \frac{221}{10} > 22.$$

### III ГЕОМЕТРИЈА

#### 1. ВОВЕДНИ ЗАДАЧИ

1. На цртежот десно е дадена квадратна шема од девет точки. Кој е најмалиот број на точки кои треба да се избришат за да во секој ред, колона и дијагонала нема три колинеарни точки?


A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5




**Решение.** **C).** Ако избришеме две точки, тогаш тие може да припаѓаат на најмногу два реда, па затоа во третиот ред ќе имаме три колинерани точки. Значи треба да избришеме три или повеќе точки. На цртежот десно е покажано дека минималниот број точки е 3.

2. На цртежот десно од точката  $A$  се гледаат само три од прикажаните црни квадрати. Кој е најголемиот број црни квадрати кои може да се видат од некоја точка која припаѓа на рамнината на квадратот?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9



**Решение.** **E).** На цртежот десно е прикажана точката  $B$  од која може да се видат сите 9 квадрати дадени во условот на задачата.



3. На една права од лево кон десно се означени единаесет точки. Збирот на сите растојанија од првата до останатите точки е еднаков на 2018. Збирот на сите растојанија од втората до останатите точки е еднаков на 2000. Колкуво е растојанието меѓу првата и втората точка?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение. В).** Одејќи од лево кон десно точките да ги означиме со  $A_1, A_2, A_3 \dots, A_{10}, A_{11}$  (направи цртеж). Тогаш

$$\overline{A_1 A_2} + \overline{A_1 A_3} + \overline{A_1 A_4} + \dots + \overline{A_1 A_{10}} + \overline{A_1 A_{11}} = 2018$$

$$\overline{A_1 A_2} + (\overline{A_1 A_2} + \overline{A_2 A_3}) + \dots + (\overline{A_1 A_2} + \overline{A_2 A_{10}}) + (\overline{A_1 A_2} + \overline{A_2 A_{11}}) = 2018$$


$$9\overline{A_1 A_2} + (\overline{A_2 A_1} + \overline{A_2 A_3} + \overline{A_2 A_4} + \dots + \overline{A_2 A_{10}} + \overline{A_2 A_{11}}) = 2018$$

$$9\overline{A_1 A_2} + 2000 = 2018,$$

$$\overline{A_1 A_2} = 2.$$

4. Селата  $A, B, C, D$  се распоредени покрај прав долг пат, но не задолжително во овој редослед. Растојанието од  $A$  до  $C$  е  $75 \text{ km}$ , растојанието од  $B$  до  $D$  е  $45 \text{ km}$ , а растојанието од  $B$  до  $C$  е  $20 \text{ km}$ . Која од следниве вредности не може да е растојанието од  $A$  до  $D$ ?
- A) 10      B) 50      C) 80      D) 100      E) 140

**Решение. С).** Сите можни положби на селата се прикажани на долните цртежи.




Од понудените растојанија единствено  $80 \text{ km}$  не може да е растојанието од  $A$  до  $D$ .

5. На една права во некој редослед се распоредени точките  $A, B, C, D$ . Познато е дека  $\overline{AB} = 13$ ,  $\overline{BC} = 11$ ,  $\overline{CD} = 14$ ,  $\overline{DA} = 12$ . Определи го растојанието меѓу двете најоддалечени една од друга точки.
- A) 14      B) 38      C) 50      D) 25      E) друг одговор

**Решение. D).** Да ги разгледаме точките  $A, B$  и  $D$ . Бидејќи  $\overline{AB} > \overline{DA}$  не е можно точката  $B$  да е меѓу точките  $A$  и  $D$ . Нека претпоставиме дека  $D$  е меѓу  $A$  и  $B$ . Тогаш  $\overline{BD} = \overline{AB} - \overline{DA} = 1$ . Но, тогаш ниту едно од растојанијата  $\overline{BC} = 11$ ,  $\overline{CD} = 14$  и  $\overline{BD} = 1$  не може да се запише како збир на другите две, што противречи на тоа дека точките  $B, C, D$  лежат на иста права. Останува точката  $A$  да е меѓу точките  $B$  и  $D$ . Тоа значи дека  $\overline{BD} = \overline{BA} + \overline{AD} = 25$ . Но, тогаш важи равенството  $\overline{BD} = 25 = 11 + 14 = \overline{BC} + \overline{CD}$ , од што следува дека  $C$  е меѓу  $B$  и  $D$ . Значи, бараното растојание е 25. Лесно се гледа дека распоредот на точките е  $D, A, C, B$ , симетрично  $B, C, A, D$ .

6. Пет точки лежат на права. Александар го мери растојанието меѓу секој пар точки. Добиените должини се дадени во растечки редослед  $2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 17, 20$  и  $22$ . Која е вредноста на  $k$ ?
- A) 10      B) 11      C) 12      D) 13      E) 14

**Решение. E).** Нека на правата се распоредени точките  $A, B, C, D, E$ , во овој редослед (види цртеж).



Тогаш  $\overline{AE} = 22$ . Понатаму,  $\overline{AD} = 20$  и  $\overline{BE} = 17$ , или пак  $\overline{AD} = 17$  и  $\overline{BE} = 20$ . Без ограничување на општоста можеме да земеме  $\overline{AD} = 17$  и  $\overline{BE} = 20$ . Сега имаме

$$2\overline{BD} = \overline{AD} - \overline{AB} + \overline{BE} - \overline{DE},$$

$$\overline{BD} = \overline{AD} + \overline{BE} - (\overline{AB} + \overline{BD} + \overline{DE}),$$

$$\overline{BD} = \overline{AD} + \overline{BE} - \overline{AE},$$



$$\overline{BD} = 20 + 17 - 22 = 15.$$

Понатаму,


$$\overline{AB} = \overline{AD} - \overline{BD} = 2 \text{ и } \overline{DE} = \overline{BE} - \overline{BD} = 5.$$

Сега, од  $2 + 6 = 8$  и  $\overline{AB} = 2$  заклучуваме дека  $\overline{BC} = 6$  и затоа  $\overline{CD} = 15 - 6 = 9$ . Значи, растојанијата меѓу точките  $A, B, C, D, E$  се:  
 $\overline{AB} = 2$ ,  $\overline{DE} = 5$ ,  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{AC} = 8$ ,  $\overline{CD} = 9$ ,  
 $\overline{CE} = 14$ ,  $\overline{BD} = 15$ ,  $\overline{BE} = 17$ ,  $\overline{AD} = 20$ ,  $\overline{AE} = 22$ ,  
па затоа  $k = 14$ .

7. На цртежот десно е шрикажано множество хоризонтални и вертикални прави од кои недостасува еден дел. Кој дел недостасува?




**Решение. Е).** Во делот кој недостасува имаме три хоризонтални и три вертикални линии, па затоа деловите А) и В) отпаѓаат. Понатаму, меѓу хоризонталните линии двете растојанија се еднакви, па затоа делот Д) отпаѓа. Меѓу вертикалните линии растојанијата не се еднакви, па затоа делот С) отпаѓа. Останува делот Е) кој целосно се вклопува на местото на кое недостасува делот од фигурата (цртеж десно).



8. Три прави се сечат како на цртежот десно. Два од аглите кои ги формираат правите се дадени. Колку е мерката на сивиот агол?

- A)  $52^\circ$       B)  $53^\circ$       C)  $54^\circ$   
D)  $55^\circ$       E)  $56^\circ$



**Решение. А).** Суплементниот агол на аголот од  $124^\circ$  е еднаков на  $180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$ . Значи, мерката на сивиот агол е  $108^\circ - 56^\circ = 52^\circ$

9. Неколку прави се нацртани така што сите агли

$$10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 50^\circ, 60^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 90^\circ$$

се агли меѓу тие прави. Определи го најмалиот можен број вакви прави.


- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение. B).** Ако се нацртани  $n$  прави, тогаш имаме  $\frac{n(n-1)}{2}$  парови прави. Бидејќи сите агли се помали или еднакви на правиот агол, не е можно две прави да определуваат два од дадените агли.


Од претходно кажаното следува дека

треба да важи  $\frac{n(n-1)}{2} \geq 9$ , од каде добиваме  $n(n-1) \geq 18$ . Последното неравенство е исполнето за  $n \geq 5$ . Конфигурација на 5 прави кои го задоволуваат условот на задачата е дадена на цртежот десно.

**Забелешка.** Конфигурацијата може да се направи и така што правата која зафаќа агол од  $10^\circ$  со вертикалната права може да зафаќа агол од  $10^\circ$  со хоризонталната права, т.е. да се ротира за агол од  $90^\circ$  околу пресечната точка во насока на движењето на стрелките на ча-совникот (направи цртеж).



10. Васко во правоаголник нацртал искршена ли-нија при што формирал агли од  $10^\circ, 14^\circ, 33^\circ$  и  $26^\circ$  (види цртеж).



Колку е мерката на аголот  $\theta$  ?

- A)  $11^\circ$       B)  $12^\circ$       C)  $16^\circ$       D)  $17^\circ$       E)  $33^\circ$

**Решение. A).** Нека  $MU, PV$  и  $NW$  се паралел-ни на страната  $AB$  на правоаголникот  $ABCD$ . Тогаш

$$\angle VPM = \angle PMU$$

$$= 14^\circ - \angle UMD$$

$$= 14^\circ - \angle MDC$$

$$= 14^\circ - 10^\circ = 4^\circ,$$

$$\angle VPN = \angle PNW$$


$$= 33^\circ - \angle WNA$$

$$= 33^\circ - \angle NAB$$

$$= 33^\circ - 26^\circ = 7^\circ.$$


Според тоа,

$$\theta = \angle VPM + \angle VPN = 4^\circ + 7^\circ = 11^\circ.$$



## 2. АГЛИ ВО КРУЖНИЦА И МНОГУАГОЛНИК


1. Софија испекла торта и ја поделила на десет еднакви парчиња. Изела едно парче, а преостанатите рамномерно ги распоредила како што е прикажано на цртежот десно. Колку е мерката на аголот меѓу две соседни парчиња торта?



A)  $5^\circ$       B)  $4^\circ$       C)  $3^\circ$       D)  $2^\circ$       E)  $1^\circ$


**Решение.** **B).** Централниот агол на секој исечок (секое парче) е еднаков на  $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$ . Бидејќи имаме девет еднакви празнини, мерката на аголот меѓу две соседни парчиња е  $36^\circ : 9 = 4^\circ$ .

2. Во кој од следните правилни многуаголници означените агол е најголем?



**Решение.** **A).** Внатрешниот агол на рамностран триаголникот е  $60^\circ$ , на квадратот е  $90^\circ$ , на правилниот петаголник е  $108^\circ$  и на правилниот шестаголник е  $120^\circ$ . Значи, најголем е аголот кај правилниот шестаголник.

3. На цртежот десно правилен петаголник и правилен шестаголник се залепени до квадрат, страна со страна. Определи ја мерката на означените агол во триаголникот.



- A)  $24^\circ$       B)  $42^\circ$       C)  $60^\circ$       D)  $69^\circ$       E)  $74^\circ$

**Решение.** **D).** Внатрешният агол на шестаголникот е  $120^\circ$ , на квадратот е  $90^\circ$  и на петаголникот е  $108^\circ$ . Дадениот триаголник е рамнокрак со агол при врвот еднаков на  $360^\circ - (120^\circ + 90^\circ + 108^\circ) = 42^\circ$ .


Значи, аголот при основата е  $\frac{180^\circ - 42^\circ}{2} = 69^\circ$  и тоа е бараниот агол.

4. Определи број  $n$ , таков што внатрешниот агол на правилен  $n$ -аголник е шест пати поголем од неговиот соседен агол.

**Решение E).** Внатрешниот агол на правилен  $n$ -аголник е еднаков на  $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$ , а неговиот соседен агол е еднаков на  $\frac{360^\circ}{n}$ . Според тоа, треба да важи  $180^\circ - \frac{360^\circ}{n} = 6 \cdot \frac{360^\circ}{n}$ , од каде добиваме  $n - 2 = 6 \cdot 2$  т.е.  $n = 14$ .


5. Фигурата прикажана на цртежот десно е составена од два вида ромбови: *потесни*, кои се обедини темносиво и *пошироки*, кои се бели и светлосиви. Определи ја мерката на тапиот агол на пошироките ромбови.

- A)  $106^\circ$       B)  $108^\circ$       C)  $110^\circ$   
 D)  $112^\circ$       E)  $120^\circ$



**Решение.** **B).** Дадената фигура е правилен десетаголник и во него-виот центар се ставени 10 потесни ромбови. Остриот агол на секој од нив е еднаков на  $360^\circ : 10 = 36^\circ$ . Сега, од светлосивите ромбови добиваме дека тапиот агол на пошироките ромбови е еднаков на  $180^\circ - 2 \cdot 36^\circ = 108^\circ$ .

6. Пет складни правоаголни триаголници се поставени така што нивните поголеми оstri агли се допираат и е добиена звездата прикажана на цртежот десно. Но, исто така е можно да се формира друга звезда со поставување на повеќе од дадените правоаголни триаголници така што нивните помали оstri агли ќе се допираат. Колку триаголници се потребни за да се формира втората звезда?




A) 10      B) 12      C) 18      D) 20      E) 24

**Решение.** **D).** Едниот остат агол на правоаголниот триаголник е еднаков на  $360^\circ : 5 = 72^\circ$ . Значи, вториот остат агол е еднаков на  $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$ . Бидејќи малите оstri агли мораат да бидат поставеи еден до друг, за формирање на звездата се потребни  $360^\circ : 18^\circ = 20$  триаголници.


7. Определи ја мерката на аглот означен со  $y$  на цртежот десно.

A)  $20^\circ$     B)  $40^\circ$     C)  $60^\circ$   
D)  $72^\circ$     E)  $80^\circ$



**Решение.** **E).** Имаме  $2x + 3x + 4x = 180^\circ$ , па затоа  $9x = 180^\circ$ , односно  $x = 20^\circ$ . Сега, двата триаголника имаат еднакви агли па затоа важи  $y = 4x = 4 \cdot 20 = 80^\circ$ .

8. На страната  $AB$  на триаголникот  $ABC$  е земена точка  $D$  таква што  $\angle ACD = 12^\circ$ . Определи ја мерката



на  $\angle ACB$  ако  $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DB}$ .

- A)  $24^\circ$     B)  $36^\circ$     C)  $45^\circ$     D)  $54^\circ$     E)  $60^\circ$

**Решение.** **D).** Триаголникот  $ACD$  едно рамнокрак со основа  $AD$ , па


затоа  $\angle CAD = \angle CDA = 84^\circ$ . Сега  $\angle BDC = 180^\circ - 84^\circ = 96^\circ$ .

Триаголникот  $BCD$  е рамнокрак со основа  $BC$ , од каде следува  $\angle CBD = \angle BCD = 42^\circ$ . Конечно,  $\angle ACB = \angle ACD + \angle DCB = 54^\circ$ .

9. На цртежот десно важи

$$\overline{PQ} = \overline{PR} = \overline{QS} \text{ и } \angle QPR = 20^\circ.$$

Колку е мерката на  $\angle RQS$ ?



- A)  $50^\circ$     B)  $60^\circ$     C)  $65^\circ$     D)  $70^\circ$     E)  $75^\circ$

**Решение.** **B).** Триаголниците  $PQR$  и  $PQS$  се рамнокраки. Тоа значи дека  $\angle RSQ = 20^\circ$  и  $\angle PRQ = \angle PQR = 80^\circ$ . Значи,  $\angle QRS = 100^\circ$ , од каде  $\angle RQS = 60^\circ$ .

10. Горјан ги измерил сите агли на два триаголника. Едниот триаголник бил остроаголен, а другиот тапоаголен. Горјан се сеќава на мерките на четирите агли, кои биле:  $120^\circ, 80^\circ, 55^\circ, 10^\circ$ . Колкава е големината на третиот агол на остроаголниот триаголник?

- A)  $5^\circ$     B)  $10^\circ$     C)  $45^\circ$     D)  $55^\circ$

E) не може да се определи

**Решение.** **C).** Меѓу дадените агли не постојат три чиј збир е  $180^\circ$ , што значи дека два припаѓаат на остроаголниот, а два на тапоаголниот триаголник. За да триаголникот е остроаголен потребно е да не го содржи аголот од  $120^\circ$  и збирот на двата агли да е поголем од  $90^\circ$ .

Јасно, тоа се аглите  $80^\circ$  и  $55^\circ$ , па третиот агол е еднаков на

$$180^\circ - (80^\circ + 55^\circ) = 45^\circ.$$

11. Во четириаголникот  $ABCD$ ,  $\overline{AD} = \overline{BC}$ ,

$\angle DAC = 50^\circ$ ,  $\angle DCA = 65^\circ$ ,  $\angle ACB = 70^\circ$ ,

цртеж десно. Определи ја мерката на  $\angle ABC$ .

A)  $50^\circ$     B)  $55^\circ$     C)  $60^\circ$     D)  $65^\circ$

E) не може да се определи


**Решение. B).** Од триаголникот  $ACD$  следува

$$\angle CDA = 180^\circ - (50^\circ + 65^\circ) = 65^\circ.$$

Според тоа, триаголникот  $ACD$  е рамнокрак и важи  $\overline{AD} = \overline{AC}$ .

Оттука следува  $\overline{AC} = \overline{AD} = \overline{BC}$ , па затоа триаголникот  $ABC$  е рам-


нокрак со врв во темето  $C$ . Конечно,  $\angle BAC = \angle ABC = \frac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ$ .



12. На цртежот десно е даден четири-

аголникот  $ABCD$ . Определи ја мер-  
ката на  $\angle ABC$ ?

A)  $110^\circ$     B)  $120^\circ$     C)  $125^\circ$   
D)  $135^\circ$     E)  $140^\circ$




**Решение. D).** Од  $\overline{AB} = \overline{AD}$  следува дека  $ABD$  е рамнокрак. Слично,  
триаголникот  $BCD$  е рамнокрак. Според тоа,

$$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = \angle ADB + \angle CDB = \angle ADC.$$

Значи,  $\angle ABC = (360^\circ - 20^\circ - 70^\circ) : 2 = 135^\circ$ .

13. Даден е триаголник  $ABC$   $\angle ACB = 32^\circ$ . Точкиите  $D, A, B, E$  се колине-

арни и важи  $\overline{DA} = \overline{AC}$  и  $\overline{BE} = \overline{BC}$ . Определи ја мерката на  $\angle DCE$ .



- A)  $72^\circ$       B)  $90^\circ$       C)  $96^\circ$       D)  $100^\circ$       E)  $106^\circ$

**Решение.** **E).** Триаголникот  $CDA$  е рамнокрак и важи  $\angle DCA = \frac{1}{2} \angle CAB$  (надворешен агол). Триаголникот  $CEB$  е рамнокрак и важи  $\angle ECB = \frac{1}{2} \angle ABC$  (надворешен агол). Според тоа,



$$\begin{aligned}\angle DCE &= \angle DCA + \angle ACB + \angle BCE \\ &= \frac{1}{2} \angle CAB + \angle ACB + \frac{1}{2} \angle ABC \\ &= \frac{1}{2} (\angle CAB + \angle ACB + \angle ABC) + \frac{1}{2} \angle ACB \\ &= \frac{1}{2} \cdot 180^\circ + \frac{1}{2} \cdot 32^\circ = 106^\circ.\end{aligned}$$

14. Во квадратна мрежа се означени три агли  $\alpha, \beta, \gamma$ , како што е прикажано на цртежот десно. Колку е збирот  $\alpha + \beta + \gamma$ ?
- A)  $60^\circ$       B)  $70^\circ$       C)  $75^\circ$   
 D)  $90^\circ$       E)  $120^\circ$

**Решение.** **D).** При ознаки како на цртежот десно триаголниците  $CGF$  и  $CBA$  се складни, како правоаголни триаголници со еднакви катети. Затоа

$$\angle CBA = \angle GFC = \frac{\beta}{2}.$$

Понатаму,  $\angle DAB = 45^\circ$ , бидејќи  $AD$  е дијагонала на квадрат. Значи,




$$\alpha + \frac{\beta}{2} = \angle DAB = 45^\circ.$$

Аналогно се докажува дека  $\gamma + \frac{\beta}{2} = 45^\circ$ . Конечно,  $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ .

15. Фигурата прикажана на цртежот е петокрака звезда. Колку е вредноста на аголот означен со  $x$  ?

- A)  $35^\circ$     B)  $42^\circ$     C)  $51^\circ$   
 D)  $65^\circ$     E)  $109^\circ$

**Решение.** **C).** Ако горниот агол на петокраката звезда го означиме со  $y$



(цртеж лево), тогаш

$$\begin{aligned}y &= 180^\circ - (58^\circ + 93^\circ) \\&= 180^\circ - 151^\circ = 29^\circ.\end{aligned}$$


Според тоа, за аголот  $x$  наоѓаме

$$\begin{aligned}x &= 180^\circ - (100^\circ + 29^\circ) \\&= 80^\circ - 29^\circ = 51^\circ.\end{aligned}$$

16. Триаголникот е рамнокрак  $ABC$  со основа  $AC$  и  $\angle ABC = 40^\circ$ . На краите  $AB$  и  $CB$  се земени точки  $D$  и  $E$ , такви што  $\angle EAB = \angle DCA$ . Ако  $F$  е пресекот на  $AE$  и  $CD$ , определи ја мерката на  $\angle CFE$ .

- A)  $55^\circ$     B)  $60^\circ$     C)  $65^\circ$   
 D)  $70^\circ$     E)  $75^\circ$

**Решение.** **D).** Аглите при основата на триаголникот се



$$\angle ACB = \angle CAB = \frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ.$$

Понатаму,  $\angle CFE$  е надворешен за триаголникот  $ACF$ , па затоа од

$$\angle CFE = \angle CAF + \angle ACF = \angle CAF + \angle FAD = \angle CAD = 70^\circ.$$

17. Во рамнокрациот триаголник  $ABC$  должината на симетралата  $CD$  ( $D \in AB$ ) на аголот  $C$  е еднаква на должината на основата  $BC$ . Определи го  $\angle CDA$ .
- A)  $90^\circ$       B)  $100^\circ$       C)  $108^\circ$       D)  $120^\circ$   
 E) не е можно да се определи

**Решение. C).** Во триаголникот  $BCD$  аглите се  $\frac{\beta}{2}, \beta, \beta$ , па затоа


$\frac{5\beta}{2} = 180^\circ$ . Значи,  $\beta = 72^\circ$ . Сега,  $\angle CDA$  е надворешен агол за триаголникот  $BCD$ , па затоа  $\angle CDA = \frac{\beta}{2} + \beta = 108^\circ$ .

18. На цртежот важи

$$\alpha = 55^\circ, \beta = 40^\circ \text{ и } \gamma = 35^\circ.$$

Колку е вредноста на аголот  $\delta$ ?


- A)  $100^\circ$       B)  $105^\circ$       C)  $120^\circ$   
 D)  $125^\circ$       E)  $130^\circ$



**Решение. E).** Да ги воведеме како на цртежот десно. Тогаш

$$\angle ECD = \angle ACD = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ,$$

како надворешен агол во триаголникот  $ABC$ . Сега




$$\delta = \angle FEC = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ,$$

како надворешен агол во триаголникот  $ECD$ .


19. На цртежот  $BH$  е висина спуштена од темето  $B$ , а  $AD$  е симетрала на аголот во темето  $A$  на триаголникот  $ABC$ . Тапиот агол меѓу  $BH$  и  $AD$  е четири пати поголем од аголот  $\angle DAB$ . Колку е мерката на аголот  $\angle CAB$ ?

A)  $30^\circ$       B)  $45^\circ$       C)  $60^\circ$       D)  $75^\circ$



E)  $90^\circ$

**Решение.** **C).** Пресекот на висината и симетралата да го означиме со  $M$ . Во триаголникот  $BMA$  аголот при темето  $B$  да го означиме со  $\beta_1$ . Тогаш  $5\alpha + \beta_1 = 180^\circ$ . Во триаголникот  $ABH$  важи  $2\alpha + \beta_1 = 90^\circ$ . Од по-




следните две равенки добиваме  $\alpha = 30^\circ$ , па затоа  $\angle DAB = 2\alpha = 60^\circ$ .

20. Колкав е збирот на аглите означени на цртежот десно?

A)  $150^\circ$       B)  $180^\circ$       C)  $270^\circ$   
D)  $320^\circ$       E)  $360^\circ$

**Решение.** **C).** Збирот на двата остри агли кои се суплементни на аглите (1) и (2) е еднаков на




$180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ . Според тоа,  $(1) + (2) = 360^\circ - 90^\circ = 270^\circ$ .

21. Големините на аглите, изразени во степени, во еден триаголник се три различни природни броеви. Кој е најмалиот можен збир на најмалиот и најголемиот агол во триаголникот?

A)  $61^\circ$       B)  $90^\circ$       C)  $91^\circ$       D)  $120^\circ$       E)  $121^\circ$

**Решение. C).** Со  $\alpha, \beta, \gamma$  да ги означиме аглите на триаголникот, при што важи  $\alpha < \beta < \gamma$ . Бидејќи  $\alpha + \gamma = 180^\circ - \beta$ , најмалиот можен збир на  $\alpha$  и  $\gamma$  се добива за најголемата можна вредност на  $\beta$ . Бидејќи  $\beta < \gamma$ , добиваме дека  $\beta$  мора да е остар агол. Најголема целобројна вредност на остар агол во триаголник е  $89^\circ$ , па затоа најмалата вредност на  $\alpha + \gamma$  е  $180^\circ - 89^\circ = 91^\circ$ .

22. Рамнокрак триаголник  $ABC$ ,  $\overline{AB} = \overline{AC}$  е поделен на три рамнокраки триаголници како на цртежот така што  $\overline{AD} = \overline{DB}$ ,  $\overline{CE} = \overline{CD}$ ,  $\overline{BE} = \overline{EC}$ . Определи ја мерката на  $\angle BAC$ .
- A)  $24^\circ$     B)  $28^\circ$     C)  $30^\circ$     D)  $35^\circ$     E)  $36^\circ$




**Решение. E).** При ознаки како на цртежот десно имаме  $\alpha = \beta + \gamma$ ,  $\alpha = \beta + \varphi$ , па затоа  $\gamma = \varphi$ . Понатаму,

$$\varepsilon = 180^\circ - 2\gamma = 180^\circ - 2\varphi, \quad \delta = \frac{180^\circ - \varphi}{2},$$


па со замена во  $\varepsilon + \delta = 180^\circ$  добиваме

$$180^\circ - 2\varphi + \frac{180^\circ - \varphi}{2} = 180^\circ,$$


од каде наоѓаме  $\varphi = 36^\circ$ .



23. Во рамнокрак триаголник  $ABC$ , точките  $K$  и  $L$  припаѓаат на страните  $AB$  и  $BC$  соодветни и важи  $\overline{AK} = \overline{KL} = \overline{LB}$  и  $\overline{KB} = \overline{AC}$ . Колкав е аголот  $ACB$ ?
- A)  $30^\circ$     B)  $35^\circ$     C)  $36^\circ$     D)  $40^\circ$     E)  $44^\circ$





**Решение. C).** Триаголник  $ABC$  е рамнокрак, па затоа  $\overline{CL} = \overline{KB} = \overline{AC}$ . Според тоа, триаголниците  $ACL, ALK, BKL$  се рамнокраки, па ако се земе предвид дека надворешниот агол на триаголникот е еднаков на збирот на неговите два несosedни внатрешни агли ги добиваме ознаките како на цртежот десно.



Сега,  $2t + 2t = x + t$ , од каде добиваме  $x = 3t$ .  $2x + 4t = 180^\circ$ , од каде добиваме  $10t = 180^\circ$ , т.е.  $2t = 36^\circ$ . Значи,  $\angle ACB = 2t = 36^\circ$ .

24. На цртежот десно се прикажани два складни квадрати. Определи го  $\angle ABC$ .
- A)  $70^\circ$       B)  $72^\circ$       C)  $75^\circ$   
 D)  $80^\circ$       E)  $85^\circ$


**Решение. D).** Триаголникот  $BCD$  е рамнокрак со  $\angle BDC = 45^\circ + 20^\circ + 45^\circ = 110^\circ$ , па затоа  $\angle DBC = \frac{180^\circ - 110^\circ}{2} = 35^\circ$ . Конечно,



$$\angle ABC = 45^\circ + 35^\circ = 80^\circ.$$

25. Определи ја мерката на надворешниот  $\angle DCB$  на четириаголникот  $ABCD$ , ако мерките на трите внатрешни агли на четириаголникот се  $\angle DAB = 50^\circ$ ,  $\angle ABC = 23^\circ$  и  $\angle ADC = 15^\circ$ .

- A)  $72^\circ$       B)  $85^\circ$       C)  $89^\circ$       D)  $90^\circ$       E)  $88^\circ$




**Решение. E).** Од триаголниците  $ABC$  и  $ADC$  имаме:

$$\begin{aligned}\angle DCB &= 360^\circ - (\angle DCA + \angle ACB) \\ &= 360^\circ - (180^\circ - \angle CDA - \angle DAC + 180^\circ - \angle CAB - \angle ABC)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 360^\circ - 360^\circ + \angle CDA + (\angle DAC + \angle CAB) + \angle ABC \\
 &= \angle CDA + \angle DAB + \angle ABC \\
 &= 15^\circ + 50^\circ + 23^\circ = 88^\circ.
 \end{aligned}$$

26. Во конвексниот четириаголник  $ABCD$  важи  $\overline{AB} = \overline{AC}$ ,  $\angle BAD = 80^\circ$ ,  $\angle ABC = 75^\circ$  и  $\angle ADC = 65^\circ$ . Пресметај го  $\angle BDC$ ?
- A)  $10^\circ$       B)  $15^\circ$       C)  $20^\circ$   
 D)  $30^\circ$       E)  $45^\circ$



**Решение.** **B).** Според условот на задачата триаголникот  $ABC$  е рамнокрак со основа  $BC$ . Според тоа  $\angle BCA = 75^\circ$  и  $\angle BAC = 30^\circ$ . Бидејќи  $\angle BAD = 80^\circ$  и  $\angle BAC = 30^\circ$ , имаме


$$\angle DAC = \angle BAD - \angle BAC = 80^\circ - 30^\circ = 50^\circ.$$

За триаголникот  $ACD$  имаме  $\angle CAD = 50^\circ$ ,  $\angle ADC = 65^\circ$ , па затоа

$$\angle ACD = 180^\circ - \angle DAC - \angle ADC = 180^\circ - 65^\circ - 50^\circ = 65^\circ.$$

Триаголникот  $DAC$  е рамнокрак со основа  $DC$ . Значи,  $\overline{AC} = \overline{AD}$ . Следствено, точките  $B, C, D$  лежат на кружница со центар во  $A$  и радиус  $r = \overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD}$ . Сега,  $\angle BDC = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{1}{2} \cdot 30^\circ = 15^\circ$ , (перифериски и централен агол над ист кружен лак).

27. Зоран превиткал квадратно парче хартија, така што две соседни страни ги поклопил со дијагоналата на квадратот, како на цртежот десно. Определи го најголемиот агол во новодобиениот четириаголник?




- A)  $112,5^\circ$       B)  $120^\circ$       C)  $125^\circ$       D)  $135^\circ$       E)  $150^\circ$

**Решение. А).** Нека квадратот е  $ABCD$  и со пре-  
вите кувањето е добиен четириаголникот  $DEBF$ .

Тогаш  $DF$  е симетрала на  $\angle BDC$ , па затоа  
 $\angle BDF = 22^\circ 30'$ . Според тоа,

$$\angle BFD = 180^\circ - (45^\circ + 22^\circ 30') = 112^\circ 30'.$$



Сега, заради симетрија имаме  $\angle BED = 112^\circ 30'$ .


28. Периметарот на еден трапез е 5, а додчините на неговите страни се природни броеви.

Колку се големините на двата негови најмали агли?

- A)  $30^\circ$  и  $30^\circ$       B)  $60^\circ$  и  $60^\circ$       C)  $45^\circ$  и  $45^\circ$   
D)  $30^\circ$  и  $60^\circ$       E)  $45^\circ$  и  $90^\circ$


**Решение. Б).** Нека  $ABCD$  е дадениот трапез. Тогаш, без ограничу-  
вање на општоста можеме да земеме дека  $\overline{AB} = 2$ ,  $\overline{BC} = 1$ ,  $\overline{CD} = 1$  и  
 $\overline{DA} = 1$ . Значи,  $ABCD$  е рамнокрак трапез, па ако низ темето  $C$  повлечеме права паралелна со кракот  $AD$  таа ќе ја сече основата  $AB$  во точка  $E$ , при што триаголникот  $EBC$  ќе биде рамностран. Значи  
најмалите два агли на трапезот се по  $60^\circ$ .

29. Во трапезот  $PQRS$ , страните  $PQ$  и  $RS$  се  
паралелни. Аголот  $RSP$  е еднаков на  $120^\circ$  и  
 $\overline{RS} = \overline{SP} = \frac{1}{3}\overline{PQ}$ . Која е мерката на  $\angle PQR$ ?




- A)  $15^\circ$       B)  $22,5^\circ$       C)  $25^\circ$       D)  $30^\circ$       E)  $45^\circ$

**Решение. Д).** Нека правата која минува низ  
точката  $R$  и е паралелна со страната  $SP$  ја  
сече основата  $PQ$  во точката  $T$ . Тогаш



четириаголникот  $PTRS$  е ромб со агли  $120^\circ$  и  $60^\circ$ . Сега имаме  $\overline{QT} = \overline{QP} - \overline{PT} = 3\overline{RT} - \overline{RT} = 2\overline{RT}$  и  $\angle RTQ = 60^\circ$ . Значи, триаголникот  $RTQ$  е половина од рамностран триаголник, па затоа  $\angle PQR = 30^\circ$ .


30. Два од аглите, кои се зафатени од три правоаголни картички се  $42^\circ$  и  $62^\circ$ . Колку степени има аголот означен со  $x$ ?



- A)  $64^\circ$       B)  $70^\circ$       C)  $72^\circ$       D)  $76^\circ$       E)  $62^\circ$

**Решение. D).** Картички формираат четириаголник, чиј збир на агли е еднаков на  $360^\circ$ . Конкавниот агол е еднаков на  $270^\circ$ , едниот остатар агол е  $42^\circ$ , а другиот остатар агол е еднаков на  $180^\circ - 90^\circ - 62^\circ = 28^\circ$ . Значи, третиод остатар агол е еднаков на  $360^\circ - 270^\circ - 28^\circ - 42^\circ = 20^\circ$ . Конечно,  $x = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$ .

31. Даден е правилен деветаголник. Определи ја мерката на аголот означен со знакот прашалник.




- A)  $40^\circ$       B)  $45^\circ$       C)  $50^\circ$   
 D)  $55^\circ$       E)  $60^\circ$

**Решение.** **E).** Централниот агол на правилниот деветаголник е еднаков на  $\frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$ .


Според тоа,  $\angle OAC = \frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$ , па затоа  $\angle OAX = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ . Конечно,

$$\angle AXB = 360^\circ - 2 \cdot (40^\circ + 110^\circ) = 60^\circ.$$



32. Даден е четириаголник  $ABCD$ , со должини на страни:  $\overline{AB} = 2006$ ,  $\overline{BC} = 2008$ ,  $\overline{CD} = 2007$  и  $\overline{AD} = 2009$ . За означување на внатрешните агли на четириаголникот се употребени ознаките на соодветните темиња. Кои од овие агли сигурно се помали од  $180^\circ$ ?
- A)  $A, B, C$     B)  $B, C, D$     C)  $A, B, D$     D)  $A, C, D$     E)  $A, B, C, D$

**Решение.** **D).** Нека аголот  $A$  е поголем од  $180^\circ$  (види цртеж). Да ја продолжиме страната  $BA$  до пресекот со страната  $CD$  и нека  $A'$  е пресечната точка. Тогаш  $\overline{AD} < \overline{AA'} + \overline{A'D}$  и  $\overline{BA'} < \overline{BC} + \overline{CA'}$ . Ако ги собереме добиените неравенства, наоѓаме



$$\overline{AD} + \overline{BA'} < \overline{AA'} + \overline{A'D} + \overline{BC} + \overline{CA'},$$


$$\overline{AD} + \overline{BA} + \overline{AA'} < \overline{AA'} + \overline{CD} + \overline{BC},$$

$$\overline{AD} + \overline{BA} < \overline{CD} + \overline{BC},$$

$$2009 + 2006 < 2007 + 2008$$

$$2015 < 2015,$$

што е противречност. Според тоа, со сигурност аголот  $A$  е помал од  $180^\circ$ . На потполно идентичен начин се докажува дека и аглите  $C$  и  $D$  се помали од  $180^\circ$ . Според тоа, единствено аголот при темето  $B$  може да е поголем од  $180^\circ$ , што може да се види од следниот цртеж.



*Коментар.* На потполно ист начин како погоре може да се докаже дека од две конвексни искршени линии со заеднички крајни точки, кои се наоѓаат од иста страна на правата која ги соединува крајните точки, внатрешната линија има помала должина. Обиди се самостојно да го докажеш ова тврдење.

### 3. ОСНА СИМЕТРИЈА

1. Ако буквите на зборот МАМА ги запишеме вертикално една под друга, тогаш зборот има вертикална оска на симетрија (вид цртеж десно). Кој од следните зборови, записан на истиот начин, има вертикална оска на симетрија?

- A) ROOT      B) BOOM      C) BOOT  
D) LOOT      E) TOOT




**Решение.** **E).** Буквите R, B и L немаат вертикални оски на симетрија, па затоа зборовите ROOT, BOOM, BOOT и LOOT запишани на зададениот начин немаат вертикална оска на симетрија. Единствено зборот TOOT го има саканото својство.

2. Која од наведените фигури има оска на симетрија?

- A)       B)       C)       D)       E) 

**Решение.** **A).** Единствено само првата фигура има оска на симетрија и истото е прикажано на цртежот десно.




3. Кој од следните сообраќајни знаци има најмногу оски на симетрија?

- A)       B)       C)       D)       E) 

**Решение.** **A).** Знакот А има 4 оски на симетрија, В има 2 оски на симетрија, С има 3 оски на симетрија, D нема оски на симетрија и Е има 1 оска на симетрија.


4. L-фигурата на цртежот е составена од 4 мали идентични квадратчиња. Треба да се додаде уште едно мало квадрат-



че, за да новодобиената фигура е осносиметрична. На колку начини може да се додаде квадратчето?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение.** Тоа може да се направи на три различни начини како што е прикажано на цртежот десно.




5. Филип превиткал квадратно парче хартија двапати, а потоа на свитканата хартија направил една дупка. Кога ја одвитеал хартијата, парчето хартија изгледало како на цртежот десно. Како Филип го превиткал парчето хартија?



**Решение. D).** Добиените дупки по одвитеувањето се симетрични во однос на дијагоналата која ги поврзува долното лево и горното десно теме. Затоа превитеувањата B), C) и E) отпаѓаат. Понатаму, при превитеувањето A) ќе добиеме 4 дупки, па затоа и тоа отпаѓа. Останува превитеувањето D).

6. Колку оски на симетрија има фигурата на цртежот десно?

- A) 0      B) 1      C) 2      D) 4      E) бесконечно многу




**Решение. C).** Квадратот има 4 оски на симетрија, од кои 2 се оски на симетрија на целата фигура.



7. Оградата на Филип е составена од панели од по 5 штици на кои се издупчени кругови и триагол-





ници. Едно утро, панелот прикажан на цртежот десно паднал на земја. Што видел Филип приближувајќи се до оградата?




**Решение. C).** При паѓање на панелот на подот, се добива осносиметрична слика на панелот во однос на правата на која и припаѓа долниот раб на оградата. На цртежот десно е даден панелот и неговата осносиметрична слика која се совпаѓа со C), а на долните цртежи се означени деловите на панелите кои не се осносиметрична слика на дадениот панел.




8. Ева ја превртува сликата, така што долната страна на сликата станува горна страна, а потоа сликата ја превртува така што десната страна станува лева страна (види цртеж десно). Што гледа Ева?



**Решение. В).** При секое првртување Ева ја гледа симетричната слика на квадратот во однос на страна преку која го превртува како оска на симетрија. Така го добиваме цртежот десно. Значи, Ева ќе го види квадратот В).



9. Матео има прозирна хартија, на која се нацртани некои линии. Што ќе види Матео ако хартијата ја превитка по испрекинатата линија?




- A)    B)    C)   
 D)    E)

**Решение. С).** При превиткувањето на хартијата секоја горна линија се пресликува во линија која е симетрична во однос на испрекинатата права како оска на симетрија (цртеж десно).




10. Две единечни квадратчиња на  $4 \times 4$  квадрат се обосени. На колку различни начини може да се обојат уште две квадратчиња така што квадратот има само една оска на симетрија?



- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. Е).** Квадратот има четири оски на симетрија. Во однос на трите оски точно по две квадратчиња се симетрични на секоја од оските и само таа оска е оска на симетрија на добиената фигура. Во однос на четвртата оска (дијагоналата од долу лево кон горе десно) се добива уште едно обоеено квадратче, па сега четвртото квадратче

може да е било кое од трите бели квадратчиња на оваа дијагонала. Значи, вкупно имаме шест можни боења.



## 4. ПЕРИМЕТАР

1. Даден триаголник има страни со должина 6, 10 и 11. Рамнострани триаголник има еднаков периметар како дадениот триаголник. Колку е долга страната на рамностраниот триаголник?
- A) 18      B) 11      C) 10      D) 9      E) 6




**Решение.** **D).** Периметарот на рамностраниот триаголник е еднаков на  $6+10+11=27$ . Значи, должината на неговата страна е  $27:3=9$ .

2. На левиот цртеж е претставена фигура составена од два правоаголници. Должините на две нејзини страни се 11 и 13 (види цртеж). Фигурата е исечена на три дела и деловите се составени во триаголник. Колку е должината на страната  $x$ ?

- A) 36      B) 37      C) 38      D) 39      E) 40

**Решение.** **B).** Триаголникот е направен од два правоаголни триаголници со катети  $x$  и 11 заедниот и  $y$  и 24 за другиот, и еден петаголник кој не е конвексен (цртеж десно). Сега е очигледно дека  $x=13+24=37$ .

3. Од рамнострани триаголник со страна 6 см се отсечени три рамнострани триаголници, секој од кои содржи по едно теме од почетниот триаголник (види цртеж). Трите мали триаголници заед-



но имаат ист периметар како и жолтиот петаголник. Колку е должината на страната на малите триаголници?


- A) 1 cm      B) 1,2 cm      C) 1,25 cm      D) 1,5 cm      E) 2 cm

**Решение.** **D).** Нека должината на страната на малите триаголници е  $x$ , а должината на страните на петаголникот се  $x$  и  $y$ . Од условот на задачата имаме  $3 \cdot 3x = 3x + 3y$ , па затоа  $6x = 3y$ , т.е.  $y = 2x$ .

Бидејќи должината на страната на триаголникот е 6 см добиваме  $2x + 2x = 6$ , односно  $x = 1,5$  см.

4. На цртежот испрекинатата линија и полната линија формираат седум рамностранi триаголници. Должината на испрекинатата линија е 20. Колкава е должината на полната линија?


- A) 25      B) 30      C) 35      D) 40      E) 45



**Решение.** **D).** Испрекинатата линија е составена од по една страна на седумте рамностранi триаголници, а полната линија од по две страни на седумте рамностранi триаголници. Затоа должината на полната линија е двапати поголема од должината на испрекинатата линија. Според тоа, должината на полната линија е 40.

5. Сите триаголници на цртежот десно се рамностранi. Ако должината на страната на трите најмали триаголници е еднаква на 1 cm, колку е должината на страната на најголемиот триаголник?

- A) 8 cm      B) 9 cm      C) 10 cm      D) 11 cm      E) 12 cm




**Решение. Е).** Редоследно, по големина, дужините на страните на триаголниците се:  $1+1=2\text{ cm}$ ,  $2+1=3\text{ cm}$ ,  $3+1=4\text{ cm}$ ,  $4+1=5\text{ cm}$ ,  $5+2=7\text{ cm}$ ,  $7+2=9\text{ cm}$  и  $9+3=12\text{ cm}$ .

6. Траголникот и квадратот прикажани на цртежот десно имаат еднакви периметри. Должината на страната на квадратот е  $4\text{ cm}$ . Колку е периметарот на целата фигура?
- A)  $12\text{ cm}$       B)  $24\text{ cm}$       C)  $298\text{ cm}$       D)  $32\text{ cm}$
- E) зависи од димензиите на триаголникот



**Решение. В).** Периметрите на квадратот и триаголникот се еднакви на  $4 \cdot 4 = 16\text{ cm}$ . Значи, периметарот на петаголникот е еднаков на  $16 + 16 - 2 \cdot 4 = 24\text{ cm}$ .


7. Еден триаголник со три отсечки е разделен на четири триаголници и три четириаголници. Збирот на периметрите на четириаголниците е  $25\text{ cm}$ . Збирот на периметрите на четирите делбени триаголници е  $20\text{ cm}$ .



Периметарот на почетниот триаголник е  $19\text{ cm}$ . Колку е збирот на дужините на трите делбени отсечки?

- A)  $11\text{ cm}$       B)  $12\text{ cm}$       C)  $13\text{ cm}$   
 D)  $15\text{ cm}$       E)  $16\text{ cm}$

**Решение.** Нека бараниот збир е  $L$ . Ако воведеме ознаки како на цртежот десно, од условот на задачата имаме:



$$(a + v + z + s) + (y + c + q + w) + (x + b + u + n) = 25$$

$$(p + c + x) + (w + r + z) + (a + t + u) + (y + v + b) = 20$$

$$(p + q) + (r + s) + (t + n) = 19.$$

Ако првите две равенки ги собереме, добиваме


$$2[(a+b+c)+(x+y+z)+(u+v+w)]+(s+q+n)+(p+r+t)=45$$

и ја искористиме третата равенка добиваме  $2L+19=45$ , т.е.  $L=13$ .

Значи, бараниот збир е 13 см.

8. Во триаголникот  $ABC$  аголот при темето  $B$  е еднаков на  $20^\circ$ , а аголот при темето  $C$  е еднаков на  $40^\circ$ . Должината на симетралата на аголот во темето  $A$  е 2. Пресметај ја разликата  $\overline{BC} - \overline{AB}$ .
- A) 1      B) 1,5      C) 2      D) 4  
E) не е можно да се определи.


**Решение. C).** Нека точката  $D \in BC$  е таква што  $AD$  е симетрала на аголот  $\angle BAC$  (види цртеж). Тогаш



$$\angle BAD = \angle DAC = 60^\circ \text{ и } \angle BDA = 180^\circ - 20^\circ - 60^\circ = 100^\circ.$$

Според тоа,  $\angle ADC = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$ . Нека  $E$  е точка на  $BC$  таква што  $\overline{BE} = \overline{AB}$ . Тогаш триаголникот  $ABE$  е рамнокрак и важи  $\angle AEB = \angle BAE = 80^\circ$ . Според тоа, триаголникот  $DEA$  е рамнокрак, при што  $\angle DAE = 20^\circ$  и  $\overline{DA} = \overline{AE} = 2$ . Според тоа,  $\angle EAC = 40^\circ$ , што значи дека триаголникот  $EAC$  е рамнокрак. Значи,  $\overline{EC} = \overline{AE} = 2$ . Конечно,  $\overline{BC} - \overline{AB} = \overline{BC} - \overline{BE} = \overline{EC} = 2$ .

9. Свездата на цртежот десно е формирана од 12 рамнострани триаголници. Нејзиниот периметар е еднаков на  $36\text{ cm}$ . Колку е периметарот на сивиот шестаголник?
- A)  $6\text{ cm}$       B)  $12\text{ cm}$       C)  $18\text{ cm}$



- D)  $24\text{ cm}$       E)  $30\text{ cm}$

**Решение. C).** Над секоја страна на сивиот шестаголник има две страни од свездата со иста должина. Според тоа, периметарот на свездата е двапати поголем од периметарот на сивиот шестаголник. Значи, периметарот на сивиот шестаголник е  $36:2=18\text{ cm}$ .


10. Матео исекол голем правоаголник и добил четири помали правоаголници. Периметрите на трите правоаголници се 16, 18 и 24, како што е прикажано на цртежот десно. Колку е периметарот на најмалиот правоаголник?
- A) 8      B) 10      C) 12      D) 14      E) 16
- 

**Решение. B).** Во збирот на периметрите на најголемиот и најмалиот правоаголник учествуваат сите страни на двета средни правоаголници и обратно. Ако со  $A$  го означиме периметарот на најмалиот правоаголник, тогаш  $A+24=18+16$ , па затоа  $A=10$ .

11. Четири складни правоаголници се споени и формираат правоаголник, како на цртежот. Должината на пократката страна на големиот правоаголник е  $10\text{ cm}$ . Колка е должината на подолгата страна на големиот правоаголник?
- A)  $10\text{ cm}$       B)  $20\text{ cm}$       C)  $30\text{ cm}$       D)  $40\text{ cm}$       E)  $50\text{ cm}$
- 

**Решение. B).** Збирот на должините на две пократки страни на малиот правоаголник е еднаков на должината на подолгата негова страна. На подолгата страна на големиот правоаголник лежат две пократки и една подолга страна на малиот правоаголник, па затоа нејзината должина е еднаква на  $2 \cdot 10 = 20\text{ cm}$ .

12. Големиот правоаголник на цртежот десно е составен од 9 мали идентични правоаголници. Поголемата страна на малите правоаголници е долга  $10 \text{ cm}$ . Колкув е периметарот на големиот четириаголник?



A)  $40 \text{ cm}$     B)  $48 \text{ cm}$     C)  $76 \text{ cm}$     D)  $81 \text{ cm}$     E)  $90 \text{ cm}$

**Решение. C).** Сите мали правоаголници се меѓусебно складни. Со  $a$  и  $b$  да ги означиме должините на страните. Од цртежот имаме  $2a = 5b$ , па како  $a = 10 \text{ cm}$ , добиваме  $5b = 20$ , односно  $b = 4 \text{ cm}$ . Според тоа, периметарот на големиот правоаголник е

$$L = 6a + 4b = 6 \cdot 10 + 4 \cdot 4 = 76 \text{ cm}.$$


13. Маја ги собрала должините на три страни од еден правоаголник и добила  $44 \text{ cm}$ . Јана ги собрала должините на три страни од истиот правоаголник и добила  $40 \text{ cm}$ . Колку изнесува периметарот на правоаголникот?

A)  $42 \text{ cm}$     B)  $56 \text{ cm}$     C)  $64 \text{ cm}$     D)  $84 \text{ cm}$     E)  $112 \text{ cm}$

**Решение. B).** Нека должините на страните на правоаголникот се  $a$  и  $b$ . Тогаш  $2a + b = 44$  и  $a + 2b = 40$ . Значи,  $3a + 3b = 84$ , од каде добиваме  $a + b = 28$ .

Значи, периметарот на правоаголникот е  $2(a + b) = 56 \text{ cm}$

14. Правоаголникот  $ABCD$  на цртежот десно е поделен на седум складни правоаголници. Определи го односот  $\overline{AB} : \overline{BC}$ .




A) 1:2    B) 4:3    C) 8:5    D) 12:7    E) 7:3

**Решение. D).** Нека должината на пократката страна на малите правоаголници е  $a$ , а должината на подолгата страна е  $b$ . Тогаш

$4a = 3b$  и затоа  $b = \frac{4}{3}a$ . Сега,

$$\overline{AB} : \overline{BC} = 4a : (a + b) = 4a : (a + \frac{4}{3}a) = 4 : \frac{7}{3} = 12 : 7.$$

15. На цртежот десно имаме четири еднакви правоаголници поставени во внатрешноста на квадрат. Периметарот на секој правоаголник е еднаков на  $16\text{ cm}$ . Колку изнесува периметарот на квадратот?




A)  $16\text{ cm}$       B)  $20\text{ cm}$       C)  $24\text{ cm}$       D)  $28\text{ cm}$       E)  $32\text{ cm}$

**Решение.** **E).** Со  $a$  и  $b$  да ги означиме додчините на страните на малиот правоаголник. Тогаш периметарот на квадратот е еднаков на

$$4(a + b) = 2 \cdot 2(a + b) = 2 \cdot 16 = 32\text{ cm}.$$

16. На цртежот се прикажани три полукружници сместени во правоаголник чија подолга страна е  $36\text{ cm}$ . Растојанијата од најмалата и средната полукружница до спротивната страна се  $7\text{ cm}$  и  $5\text{ cm}$ , соодветно. Колку е периметарот на правоаголникот?




A)  $82\text{ cm}$       B)  $92\text{ cm}$       C)  $96\text{ cm}$       D)  $108\text{ cm}$       E)  $120\text{ cm}$

**Решение.** **B).** Нека  $a$  е додчината на пократката страна на правоаголникот. Тогаш радиусите на полукружниците се  $a, a - 5, a - 7$ . Подолгата страна е еднаква на збирот на дијаметрите на полукружниците, па затоа

$$2a + 2(a - 5) + 2(a - 7) = 36,$$

од каде добиваме  $a = 10\text{ cm}$ . Конечно, периметарот на правоаголникот е еднаков на  $2(10 + 36) = 92\text{ cm}$ .

17. На цртежот десно се прикажани правоаголник со димензии  $7 \times 11$  и две кружници, секоја од кои допира три страни на правоаголникот. Колкаво е растојанието меѓу центрите на кружниците




- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение.** **D).** Радиусот на кружницата е еднаков на  $7 : 2 = 3,5$ . Според тоа, растојанието меѓу центрите на двете кружници е еднакво на  $11 - 2 \cdot 3,5 = 11 - 7 = 4$ .

18. Дадени се два складни правоаголника. Со едно расекување по права паралелна на еден пар од страните Пабло добива два нови правоаголници, секој од кои има периметар  $40 \text{ cm}$ . Исто така Mateo со сечење по права паралелна со другиот пар страни добива два правоаголници, секој од кои има периметар  $50 \text{ cm}$ . Колку е периметарот на еден од почетните правоаголници?

- A)  $40 \text{ cm}$       B)  $50 \text{ cm}$       C)  $60 \text{ cm}$       D)  $80 \text{ cm}$       E)  $100 \text{ cm}$

**Решение.** **C).** Нека доджините на страните на почетните правоаголници се  $2a$  и  $2b$ .




Тогаш при сечењата на Пабло и Mateo добиваме

$$2(a + 2b) = 40, \quad 2(2a + b) = 50.$$

Решението на последниот систем равенки е  $a = 10 \text{ cm}, b = 5 \text{ cm}$ . Конечно, периметарот на секој од почетните правоаголници е еднаков на  $2(2a + 2b) = 2 \cdot (10 + 20) = 60 \text{ cm}$ .


19. Пет квадрати се поставени како што е прикажано на цртежот десно. Најмалиот квадрат има должина на страна 1. Колку е бројната вредност на должината  $h$ ?

A) 3      B) 3.5      C) 4      D) 4.2      E) 4.5




**Решение.** **C).** Должината на страната на најмалиот квадрат е 1. При ознаки како на цртежот десно имаме

$$\begin{aligned} b &= a + 1, \quad c = b + 1, \quad d = c + 1, \\ h &= c + d - (a + b) \\ &= 2c + 1 - (2b - 1) \\ &= 2 + 2(c - b) \\ &= 2 + 2 \cdot 1 = 4. \end{aligned}$$



20. Градината на Горјан има форма како на цртежот десно. Сите страни на цртежот се паралелни или нормални меѓу себе. Некои од димензиите се дадени на цртежот. Колку е периметарот на градината на Горјан?

A) 22      B) 23      C) 24      D) 25      E) 26




**Решение.** **C).** При ознаки како на цртежот десно имаме:

$$\begin{aligned} \overline{CD} + \overline{EF} + \overline{GH} &= \overline{AB} = 3, \\ \overline{BC} + \overline{FG} &= \overline{ED} + \overline{AH} = 4 + 5 = 9. \end{aligned}$$


Според тоа, периметарот на градината на Горјан е:

$$\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF} + \overline{GH} + \overline{BC} + \overline{FG} + \overline{ED} + \overline{AH} = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 9 = 24.$$



21. Определи го периметарот на фигурата прикажана на цртежот десно. (Сите агли на дадената фигура се прави.)


- A)  $3a + 4b$       B)  $3a + 8b$       C)  $6a + 4b$   
 D)  $6a + 6b$       E)  $6a + 8b$




**Решение.** **E).** Ширината на фугурата е еднаква на  $a + a + a = 3a$ , а нејзината висина е еднаква на  $b + 2b + b = 4b$ . Значи, периметарот на фигурата е еднаков на  $2(3a + 4b) = 6a + 8b$ .

22. На цртежот се прикажани два правоаголници кои имаат паралелни страни. Која е разликата во периметрите на тие два правоаголници?

- A)  $12 \text{ m}$       B)  $16 \text{ m}$   
 C)  $20 \text{ m}$       D)  $21 \text{ m}$       E)  $24 \text{ m}$



**Решение.** **E).** Должините на двата правоаголници се разликуваат за  $3 + 4 = 7 \text{ m}$ , а ширините за  $2 + 3 = 5 \text{ m}$  (види цртеж).



Според тоа, периметрите се разликуваат за

$$2(a + 7 + b + 5) - 2(a + b) = 2(a + b) + 24 - 2(a + b) = 24 \text{ m}.$$


23. Еден правоаголникот има страни  $6 \text{ cm}$  и  $11 \text{ cm}$ . Во краевите на една од подолги страни на правоаголникот се повлечени симетрали на неговите агли. Тие ја делат другата подолгата страна на три дела. Колку се должините на тие делови?

- A) 1 cm, 9 cm, 1 cm      B) 2 cm, 7 cm, 2 cm      C) 3 cm, 5 cm, 3 cm  
 D) 4 cm, 3 cm, 4 cm      E) 5 cm, 1 cm, 5 cm

**Решение. Е).** Секоја симетрала на агол на подолгата страна формира рамностран правоаголен триаголник со катета 6 cm. Двете катети кои припаѓаат на спротивната страна се преклопуваат за 1 cm. Значи, другата страна е поделена на три дела со должини 5 cm, 1 cm, 5 cm.

24. Фигурата  $A$  е формирана од четири ленти со ширина 10 cm, при што секоја следна лента е 25 cm подолга од претходната. Фигурата  $B$  е составена од истите ленти, но во друг редослед. Колку сантиметри периметарот на фигурата  $B$  е поголем од периметарот на фигурата  $A$ .

- A) 50      B) 40      C) 25      D) 20      E) 0



**Решение. А).** Ако дужината на вертикалната страна на најмалиот правоаголник е  $a$  cm, тогаш дужините на вертикалните страни на другите правоаголници се  $a + 25$  cm,  $a + 50$  cm и  $a + 75$  cm. Значи, периметарот на фигурата  $A$  е еднаков на

$$2(a + 75 + 40) = 2a + 230 \text{ cm}.$$

Понатаму, периметарот на фигурата  $B$  е еднаков на

$$2 \cdot 40 + a + 50 + 25 + 50 + 75 + a = 2a + 280 \text{ cm}.$$

Конечно, периметарот на фигурата  $B$  е

$$2a + 280 - (2a + 230) = 50 \text{ cm}$$

поголем од периметарот на фигурата  $A$ .


25. Четири деца се наоѓаат во четирите ќошиња на  $10m \times 25m$  базен. Нивниот тренер се наоѓа некаде на една страна од базенот. Кога тој

ги повикал, три од децата излегле од базенот и дошле до него одејќи по работовите на базенот по најкраткото растојание. Тие поминале вкупно  $50\text{ m}$ . Кое е најкраткото растојание кое тренерот треба да го измине за да стигне до четвртото дете?

- A)  $10\text{ m}$       B)  $12\text{ m}$       C)  $15\text{ m}$       D)  $20\text{ m}$       E)  $25\text{ m}$

**Решение.** **D).** Со  $T$  да ја означиме положбата на тренерот, а со  $A, B, C, D$  положбите на децата во базенот. Тренерот можел да стои на подолгата или на пократката страна од базенот.

Нека тренерот стои на подолгата страна од базенот и нека тоа е страната  $CD$  (пртеж десно). Со стрелки да го означиме движењето на децата околу базенот (најкратките можни патишта). Три деца излегле од базенот и тргнале по најкратките патишта кон тренерот. При ознаки како на цртежот имаме:




Ако се тоа  $A, B, C$ , тогаш  $10 + x + 10 + 25 - x + 25 - x = 50$ , па е  $x = 20$ . Тоа значи дека тренерот требало да помине  $20\text{ m}$  до четвртото дете  $D$ .

Ако се тоа  $A, B, D$ , тогаш  $10 + x + 10 + 25 - x + x = 50$ , па е  $x = 5$ . Тоа значи дека тренерот требало да помине  $25 - 5 = 20\text{ m}$  до четвртото дете  $C$ .

Ако се тоа  $A, C, D$ , тогаш  $10 + x + x + 25 - x = 50$ , па е  $x = 15$ . Тоа значи дека тренерот требало да помине  $25 - 15 + 10 = 20\text{ m}$  до четвртото дете  $B$ .

Ако се тоа  $B, C, D$ , тогаш  $10 + x + 25 - x + 25 - x = 50$ , па е  $x = 10$ . Тоа значи дека тренерот требало да помине  $10 + 10 = 20\text{ m}$  до четвртото дете  $A$ .

Нека тренерот стои на пократката страна од базенот и нека тоа е страната  $AD$  (цртеж десно). Со стрелки да го означиме движењето на децата околу базенот (најкратките можни патишта).



Три деца излегле од базенот и тргнале по најкратките патишта кон тренерот. При ознаки како на цртежот имаме:

Ако се тоа  $A, B, C$ , тогаш  $x + 25 + x + 25 + 10 - x = 50$ , па е  $x = -10$ , што не е можно бидејќи  $x > 0$ .


Ако се тоа  $A, B, D$ , тогаш  $25 + x + 10 + x - x = 50$ , па е  $x = 15$ , што не е можно бидејќи  $x < 10$ .

Ако се тоа  $A, C, D$ , тогаш  $x + 10 - x + 25 + 10 - x = 50$ , па е  $x = -5$ , што не е можно бидејќи  $x > 0$ .

Ако се тоа  $B, C, D$ , тогаш  $25 + x + 25 + 10 - x + 10 - x = 50$ , па е  $x = 20$ , што не е можно бидејќи  $x < 10$ .

Конечно, тренерот стои на подолгата страна, а до детето кое остало во базенот ќе помине  $20 m$ .

26. Правоаголна лента широка  $3 \text{ cm}$  е бела од едната страна, а сива од другата страна. Тања ја свиткала лентата како на цртежот десно. Сите трапези се складни. Колкава е должината на правоаголната лента?



- A)  $36 \text{ cm}$       B)  $48 \text{ cm}$       C)  $54 \text{ cm}$       D)  $57 \text{ cm}$       E)  $81 \text{ cm}$

**Решение. D).** Да замислим дека трапезите ги сечеме по висините повлечени од темињата на пократките основи кон подолгите основи и истите да ги исправиме. Ќе добиеме 5 правоаголници со должини на страни  $3 \text{ cm}$  и  $9 \text{ cm}$ , кои се поврзани со 5 квадрати со должина на страна  $3 \text{ cm}$ . Според тоа, лентата е долга  $5 \cdot 9 + 4 \cdot 3 = 57 \text{ cm}$ .


27. Даден е рамнокрак триаголник со должина на кракот  $11 \text{ cm}$ . Колку сантиметри може да биде најголемата вредност на периметарот ако должината на основата изразена во сантиметри е цел број?
- A) 40      B) 41      C) 42      D) 43      E) 44

**Решение. D).** Ако  $a$  е должината на основата, а  $b$  е должината на кракот, тогаш од неравенството на триаголник следува  $a < 2b$ , односно  $a < 22$ . Значи, најголемата можна вредност на основата изразена во цел број сантиметри може да е  $21 \text{ cm}$ , а соодветната вредност на периметарот е  $21 + 2 \cdot 11 = 43 \text{ cm}$ .

## 4. ПЛОШТИНА

1. Големиот квадрат е поделен на помали квадрати и во еден од помалите квадрати е повлечена дијагонала, како на цртежот. Колкав дел од големиот квадрат е обован со сиво?


A)  $\frac{4}{5}$       B)  $\frac{3}{8}$       C)  $\frac{4}{9}$       D)  $\frac{1}{3}$       E)  $\frac{1}{2}$



**Решение.** **E).** Големиот квадрат е поделен на четвртини. Во секоја од горните две четвртини обована е половина од површината. Во долните две четвртини едната е бела, а другата е обована, т.е. половината од површината е обована. Значи, обован е половина од големиот квадрат.

2. Голем квадрат е поделен на помали квадрати (цртеж десно). Колкав дел од квадратот е обован со сиво?


A)  $\frac{2}{3}$       B)  $\frac{2}{5}$       C)  $\frac{4}{7}$       D)  $\frac{4}{9}$       E)  $\frac{5}{12}$



**Решение.** **D).** Големиот сив квадрат е  $\frac{1}{4}$  од целиот квадрат. Малите сиви квадрати се  $\frac{1}{4} \cdot \frac{7}{9}$  од големиот квадрат. Значи, сивата површина е  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{9} = \frac{9+7}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$  од големиот квадрат.

3. Плоштината на најголемиот квадрат на цртежот десно е еднаква на 1. Колку е плоштината на најмалиот црн квадрат?


A)  $\frac{1}{100}$       B)  $\frac{1}{300}$       C)  $\frac{1}{600}$   
D)  $\frac{1}{900}$       E)  $\frac{1}{100}$



**Решение.** **D).** При првата поделба имаме 9 квадрати, потоа секој од нив е поделен на 4 квадрати и на крајот секој од добиените квадрати

е поделен на 25 квадрати. Значи, во најголемиот квадрат има  $9 \cdot 4 \cdot 25 = 900$  мали квадрати, па плоштината на црниот квадрат е еднаква на  $\frac{1}{900}$ .

4. Даден квадрат е поделен на четири складни квадрати. Потоа три од овие квадрати се поделени на помали складни квадрат, како што е прикажано на цртежот десно. Колкав дел од плоштината на почетниот квадрат е обоеан?




- A)  $\frac{5}{9}$       B)  $\frac{11}{18}$       C)  $\frac{2}{3}$       D)  $\frac{13}{18}$       E)  $\frac{5}{6}$

**Решение. B).** Плоштините на обоените делови се еднакви на

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{9}, \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{16} = \frac{1}{8} \text{ и } \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

од плоштината на почетниот квадрат. Значи, од почетниот квадрат е обоена  $\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{18+8+9+9}{72} = \frac{44}{72} = \frac{11}{18}$  од неговата плоштина.

5. Правилниот шестаголник прикажан на цртежот е поделен на складни триаголници. Колкав дел од неговата плоштина е обоеан?
- A)  $\frac{1}{6}$       B)  $\frac{1}{5}$       C)  $\frac{1}{4}$   
 D)  $\frac{1}{3}$       E)  $\frac{1}{2}$




**Решение. D).** Ако центарот на шестаголникот го поврзиме со темињата, добиваме шест сладни рамнострани триаголници. Секој од нив е поделен на шест делови, при што два дела се обоени со жолта боја. Значи, во секој од шесте триаголници е обоена  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  од неговата плоштина.

вата плоштина, па затоа во целиот шестаголник е обоена  $\frac{1}{3}$  од неговата плоштина.


6. Прекривката за маса на Темјана изгледа како на цртежот десно. Колкав процент од прекривката е обоен со црна боја?
- A) 16      B) 24      C) 25  
 D) 32      E) 36



**Решение. D).** Чаршавот има квадратен облик и на секоја негова страна има по пет квадрати, секој од кои половината е црн, а половината е бел (цртеж десно). Според тоа, можеме да земеме дека чаршавот е  $5 \times 5$  квадрат, во кој  $5 + 5 + 3 + 3 = 16$  единечни квадрати се половина бели, половина црни. Значи, од  $5 \cdot 5 = 25$  квадрати точно  $\frac{16}{2} = 8$  се црни. Според тоа,  $\frac{8}{25} \cdot 100 = 32\%$  од чаршавот на Темјана е обоен со црна боја.



7. Два складни правоаголници со целобрјани страни изразени во дециметри и плоштина  $18 \text{ dm}^2$  се поставени еден врз друг, така што добиениот правоаголник може да се подели на три квадрати. Колку дециметри е периметарот на новиот правоаголник?



- A) 22      B) 24      C) 26      D) 28      E) 30


**Решение. B).** Нека дужините на страните на правоаголниците се  $a$  и  $b$ ,  $b < a$ . Тогаш  $ab = 18$  и новиот правоаголник има страни  $3b$  и  $b$ . Бидејќи  $a$  и  $b$  се природни броеви, можни се следниве случаи:

$a = 18, b = 1$ ;  $a = 9, b = 2$  и  $a = 6, b = 3$ . Притоа бидејќи при преклопувањето се добиваат три квадрати мора да е  $3b \geq a$  и тоа важи само за  $a = 6, b = 3$ . Значи, должините на страните на правоаголникот се  $3b = 9, b = 3$  и неговиот периметар е  $2(3b + b) = 24 \text{ dm}$ .

8. Правоаголна чоколадна табла е составена од еднакви квадрати. Наум скршил две цели ленти од таблата на квадрати и ги изел 12-те квадрати што ги добил. Потоа, Јасен скршил една цела лента од делот што преостанал од истата чоколадна табла и ги изел 9-те квадрати што ги добил. Колку квадрати од чоколадната табла останале?


A) 72      B) 63      C) 54      D) 45      E) 36

**Решение.** **D).** Бидејќи чоколадото е со правоаголен облик поделен на квадрати, две ребра можеме да отвориме по должина или по ширина. Ако Наум отвори две ребра кои вкупно имаат 12 квадрати, тогаш секое ребро има по 6 квадрати, па останало парче чоколадо со правоаголен облик чија ширина соодветствува на ширина од 6 квадрати. Потоа Јасен отвори едно ребро кое има 9 квадрати, па новиот остаток исто така е со правоаголен облик со димензии кои се должина 9 квадрати и ширина  $6 - 1 = 5$  квадрати. Затоа останале  $9 \cdot 5 = 45$  квадрати.



9. Пет еднакви правоаголници се ставени во внатрешноста на квадрат со страна 24 см, како што е прикажано на цртежот.

Колку е плоштината на еден таков правоаголник?




A)  $12 \text{ cm}^2$       B)  $16 \text{ cm}^2$       C)  $18 \text{ cm}^2$       D)  $24 \text{ cm}^2$       E)  $32 \text{ cm}^2$

**Решение. Е).** Со  $x$  да ја означиме пократката, а со  $y$  подолгата страна на правоаголниците. Тогаш  $2x + 2y = 24$  и  $3y = 24$ , од каде наоѓаме  $y = 8$ ,  $x = 4$ . Значи, плоштината на правоаголникот е еднаква на  $4 \cdot 8 = 32 \text{ cm}^2$ .

10. Лист хартија во облик на квадрат е исечен на шест правоаголни парчиња. Збирот на периметрите на шестте правоаголници е  $120 \text{ cm}$ . Колку е плоштината на листот хартија?


- A)  $48 \text{ cm}^2$       B)  $64 \text{ cm}^2$       C)  $110,25 \text{ cm}^2$   
 D)  $144 \text{ cm}^2$       E)  $256 \text{ cm}^2$



**Решение. Д).** Страните на правоаголниците ќе ги означиме како на цртежот. Тогаш од условот на задачата имаме


$$6x + 6y + 2(a + b + c + u + v + w) = 120.$$

Ако  $m$  е должината на страната на квадратот,



тогаш  $x + y = m$ ,  $a + b + c = m$  и  $u + v + w = m$ , од каде што добиваме  $6m + 2(m + m) = 120$ . Од последната равенка  $m = 12$ , па плоштината на листот хартија е  $P = m^2 = 12^2 \text{ cm}^2 = 144 \text{ cm}^2$ .

11. Правоаголникот прикажан на цртежот десно е поделен на седум правоаголници, чии должни на страни се изразени во цел број сантиметри. За пет правоаголници се дадени нивните плоштини. Колку е најмалиот



збир на плоштините на другите два правоаголници?

A) 36


B) 54

C) 64

D) 76

E) 81

**Решение.** **C.** Од  $\text{НЗД}(14, 21) = 7$  добиваме дека додатката на заедничката страна на горните два правоаголници е  $7 \text{ cm}$ , а додатките на другата страна е  $3 \text{ cm}$  и  $2 \text{ cm}$  (цртеж десно). Слично, од  $\text{НЗД}(10, 35) = 5$ , добиваме




дека додатката на заедничката страна на долните два правоаголници е  $5 \text{ cm}$ , а додатките на другата страна се  $2 \text{ cm}$  и  $7 \text{ cm}$ .

Сега, од  $24 = 1 \cdot 24 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 4 \cdot 6$  и како додатката на едната страна на средниот правоаголник мора да е поголема од  $7 + 2 = 9 \text{ cm}$ , заклучуваме дека таа може да биде  $12 \text{ cm}$  или  $24 \text{ cm}$ . Јасно, збирот на плоштините на другите два правоаголници е најмал, ако неговите втори страни се со најмали можни додатки, па затоа додатката на страната на средниот правоаголник е  $12 \text{ cm}$ . Значи, едниот правоаголник има додатки на страни  $7 \text{ cm}$  и  $12 - (3 + 2) = 7 \text{ cm}$ , а другиот има додатки на страни  $5 \text{ cm}$  и  $12 - (7 + 2) = 3 \text{ cm}$ . Конечно, најмалиот збир на плоштините е  $7 \cdot 7 + 3 \cdot 5 = 64 \text{ cm}^2$ .

12. На правоаголен килим има оштетување.

Горјан го исекол оштетувањето и добил нов правоаголен килим со периметар  $590 \text{ cm}$  (цртеж десно). Колку квадратни метри е плоштината на почетниот килим, ако неговиот периметар е  $7,6 \text{ m}$ , а периметарот на исечениот правоаголен дел е  $410 \text{ cm}$ .



- A) 7,6      B) 6,9      C) 6,24      D) 3,12      E) 2,8

**Решение.** **D).** Збирот на периметрите на двета добиени делови е поголем од периметарот на почетниот килим за две должини на едната страна на почетниот килим. Значи, должината на едната страна на почетниот килим е  $\frac{590+410-760}{2} = 120 \text{ cm} = 1,2 \text{ m}$ . Сега, должината на другата страна на почетниот килим е  $\frac{760-2 \cdot 120}{2} = 260 \text{ cm} = 2,6 \text{ m}$ . Плоштината на почетниот килим е  $1,2 \cdot 2,6 = 3,12 \text{ m}^2$ .

13. Госпоѓата Марија во својата градина одгледувала грашок и јагоди. Оваа година правоаголната површина под грашок ја наголемила до квадратна, проширувајќи ја едната страна за 3 метри (види цртеж). Притоа, плоштината под јагоди се намалила за  $15 \text{ m}^2$ . Колкава е плоштината под грашок пред наголемувањето?

- A)  $5 \text{ m}^2$       B)  $9 \text{ m}^2$       C)  $10 \text{ m}^2$       D)  $15 \text{ m}^2$       E)  $18 \text{ m}^2$

**Решение.** Нека  $x$  и  $y$  се должините на страните на правоаголните површини кои се наголемиле и намалиле за  $3 \text{ m}$ . Ако  $z$  е ширината на правоаголните површини, тогаш од условот на задачата имаме  $z \cdot 3 = 15$  и  $x + 3 = z$ . Според тоа,  $z = 5$  и  $x = z - 3 = 5 - 3 = 2 \text{ m}$ .

Значи, пред промената, госпоѓа Марија имала  $10 \text{ m}^2$  под грашок.

Пред промената    По промената




14. Правоаголна лента од хартија со димензии  $4 \times 13$  (цртеж десно) е преклопена како што е прикажано на долниот десен цртеж. Притоа се формирани два правоаголници со плоштини  $P$  и  $Q$  (види цртеж) при што  $P = 2Q$ .

Колкава е вредноста на  $x$ ?

- A) 5    B) 5,5    C) 6    D) 6,5    E)  $4\sqrt{2}$

**Решение.** **C).** Бидејќи аголот на превиткување на  $45^\circ$ , отсечката по која се врши превиткувањето е дијагоналата на квадрат со страна 4.


Според тоа, при ознаки како на цртежот десно имаме:  $x + 4 + y = 13$ , па затоа  $y = 9 - x$ . Значи,



$$P = 4x \text{ и } Q = 4y = 4(9 - x),$$


од каде бидејќи  $P = 2Q$  добиваме  $4x = 8(9 - x)$ , т.е.  $x = 6$ .

15. На цртежот се дадени три квадрати. Темињата на средниот квадрат се средините на страните на големиот квадрат. Темињата на малиот квадрат се средините на страните на средниот квадрат. Плоштината на малиот квадрат е  $6 \text{ cm}^2$ . Колку е разликата меѓу плоштината на големиот квадрат и плоштината на средниот квадрат, во  $\text{cm}^2$ ?



- A)  $6 \text{ cm}^2$     B)  $9 \text{ cm}^2$     C)  $12 \text{ cm}^2$     D)  $15 \text{ cm}^2$     E)  $18 \text{ cm}^2$

**Решение.** **C).** *Прв начин.* Малиот квадрат да го означиме  $MNPQ$ . Страните и дијагоналите на  $MNPQ$  го делат средниот квадрат на 8 рамно-страни правоаголни триаголници, кои се складни. Оттука следува дека плоштината на средниот квадрат е два пати




поголема од плоштината на малиот квадрат. Слично, плоштината на големиот квадрат е два пати поголема од плоштината на средниот квадрат. Значи, разликата меѓу плоштините на големиот и средниот квадрат е еднаква на плоштината на средниот квадрат, па затоа таа е два пати поголема од плоштината на малиот квадрат, т.е. е еднаква на  $2 \cdot 6 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$ .

*Втор начин.* Должината на страната на малиот квадрат е  $a = \sqrt{6} \text{ cm}$ , а неговата дијагонала има должина  $d = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{6})^2} = \sqrt{12} \text{ cm}$ . Значи, должината на страната на средниот квадрат е  $b = d = \sqrt{12} \text{ cm}$ , а неговата плоштина  $P = b^2 = 12 \text{ cm}^2$ . Должината на дијагоналата на средниот квадрат е  $D = \sqrt{(\sqrt{12})^2 + (\sqrt{12})^2} = \sqrt{24} \text{ cm}$ , па според тоа, должината на страната на големиот квадрат е  $D = \sqrt{24} \text{ cm}$ .

Сега, разликата меѓу плоштините на големиот и средниот квадрат е


$$S = (\sqrt{24})^2 - (\sqrt{12})^2 = 24 - 12 = 12 \text{ cm}^2.$$

16. Во внатрешноста на квадрат со страна  $7 \text{ cm}$ , е нацртан квадрат со страна  $3 \text{ cm}$ . Потоа е нацртан квадрат со страна  $5 \text{ cm}$  кој ги сече првите два квадрати како на цртежот десно. Колку изнесува разликата меѓу плоштината на црниот дел и вкупната плоштина на сивите делови?



- A)  $0 \text{ cm}^2$       B)  $10 \text{ cm}^2$       C)  $11 \text{ cm}^2$       D)  $15 \text{ cm}^2$   
E) не е можно да се определи

**Решение.** **D).** Едната од белите плоштини ќе ја означиме со  $Y$ .




Плоштината на црната површина е  $7^2 - 3^2 = 40 - Y$ , а вкупната плоштина на сивите делови заедно е  $5^2 - Y = 25 - Y$ . Нивната разлика е

$$40 - Y - (25 - Y) = 40 - 25 = 15 \text{ cm}^2.$$

17. Голем квадрат се составен од четири идентични правоаголници и еден мал квадрат.

Плоштината на големиот квадрат е  $49 \text{ cm}^2$  и должината на дијагоналата еден од правоаголниците е  $5 \text{ cm}$ . Колку е плоштината на малиот квадрат?



- A)  $1 \text{ cm}^2$       B)  $4 \text{ cm}^2$       C)  $9 \text{ cm}^2$       D)  $16 \text{ cm}^2$       E)  $25 \text{ cm}^2$


**Решение. А).** Нека со  $x$  и  $y$  ги означиме должините на страните на еден од идентичните правоаголници. Тогаш

$$x + y = 7 \text{ и } x^2 + y^2 = 25.$$

Имаме

$$\begin{aligned} 49 &= (x + y)^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \\ &= 25 + 2xy, \end{aligned}$$


па затоа  $xy = 12$ .



Плоштината на малиот квадрат е

$$P = 49 - 4xy = 49 - 4 \cdot 12 = 49 - 48 = 1 \text{ cm}^2.$$


18. Четири кружници со радиус  $6 \text{ cm}$  се впишани во правоаголник како на цртежот десно. Ако  $P$  е теме на правоаголникот, а  $Q$  и  $R$  се тангентни точки, колку е плоштината на триаголникот  $PQR$ ?



- A)  $27 \text{ cm}^2$     B)  $45 \text{ cm}^2$     C)  $54 \text{ cm}^2$     D)  $108 \text{ cm}^2$     E)  $180 \text{ cm}^2$


**Решение.** **D).** Должината на висината на триаголникот  $PQR$  повлечена од темето  $R$  е еднаква на дијаметарот на кружниците, т.е. на  $12 \text{ cm}$ , а дожината неговата основа  $PQ$  е трипати поголема од радиусот на кружниците, т.е. е еднаква на  $18 \text{ cm}$ . Според тоа, плоштината на триаголникот  $PQR$  е  $P = \frac{18 \cdot 12}{2} = 108 \text{ cm}^2$ .

19. На левиот цртеж е даден ромб. За колку проценти се зголемила плоштината кога на ромбот му се доцртани два правоагол и триаголници, како што е прикажано на десниот цртеж?




- A) 20%    B) 25%    C) 30%    D) 40%    E) 50%

**Решение.** **E).** Ако на ромбот прикажан на десниот цртеж ги повлечеме дијагоналите, тие го делат на 4 складни триаголници, кои се складни со доцртани триаголници. Значи, од 4 станале 6 триаголници, па затоа површината се зголемила за  $(\frac{6}{4} - 1) \cdot 100\% = 50\%$ .



20. На цртежот десно е прикажан лентест рамнокрак триаголник и неговата висина. Секоја лента има иста висина. Кој дел дел од плоштината на целиот триаголник е белиот дел?




- A)  $\frac{1}{2}$     B)  $\frac{1}{3}$     C)  $\frac{2}{3}$     D)  $\frac{3}{4}$     E)  $\frac{2}{5}$

**Решение. А).** Висината повлечена кон основата го дели рамнокракиот триаголник на два складни правоаголни троаголници. Тоа значи дека триаголникот при врвот и секој рамнокрак трапез кој е определен со една лента е поделен на два складни правоаголни триаголници и рамнокраки правоаголни трапези, соодветно. Еден од овие делови е бел, а другиот е сив, па затоа плоштината на белиот дел е еднаква на плоштината на сивиот дел. Според тоа, збирот на плоштините на белите делови е еднаков на  $\frac{1}{2}$  од плоштината на триаголникот.

21. Две отсечки, секоја со должина еднаква на  $1\text{ cm}$ , се означени на спротивните страни на квадрат со должина на страна еднаква на  $8\text{ cm}$ . Краевите на отсечките се поврзани како на цртежот десно. Колка е плоштината, изразена во  $\text{cm}^2$ , на делот од квадратот обоеан во сиво?


A) 2      B) 4      C) 6,4      D) 8      E) 10



**Решение. Б).** Плоштината на сивиот дел е еднаква на збирот на плоштините на два триаголника со основа  $1\text{ cm}$  и збир на висините еднаков на  $8\text{ cm}$ . Според тоа, бараната плоштина е

$$P = \frac{1 \cdot h}{2} + \frac{1 \cdot h'}{2} = \frac{h+h'}{2} = \frac{8}{2} = 4\text{ cm}^2.$$

22. Две спротивни страни на квадратот прикажан на цртежот десно е поделен на по 5 еднакви делови. Плоштината на сивата фигура е  $30\text{ cm}^2$ . Определи ја должината на страната на квадратот во сантиметри.



A) 8

B) 9


C) 10

D) 12

E) 16

**Решение.** **C).** Ако дужината на страната на квадратот е  $a$ , тогаш основите на двата триаголници имаат дужина  $\frac{3}{5}a$ , а збирот на нивните висини е  $a$ . Според тоа, плоштината на обоениот дел е  $\frac{a \cdot \frac{3}{5}a}{2} = 30$ , од каде добиваме  $a = 10 \text{ cm}$ .

23. На цртежот десно, центарот на горниот квадрат е над заедничката страна на двата долни квадрати. Секој квадрат има страна со дужина 1. Колку изнесува плоштината на засенчениот дел?



A)  $\frac{3}{4}$ B)  $\frac{7}{8}$ 

C) 1

D)  $1\frac{1}{4}$ E)  $1\frac{1}{2}$ 

**Решение.** **C).** Белиот и сивиот триаголник на цртежот се правоаголни триаголници кои имаат една катета со дужина 1 и по еден еднаков остаток агол, што значи дека тие се складни. Тоа значи дека плоштината на сивиот дел на дадената фигура е еднаква на 1.

24. Темјана има неколку квадратни парчиња со плоштина 4. Таа сече неколку од нив на квадрати и правоаголни триаголници како што е прикажано на цртежот десно.



Темјана употребила неколку од нив и направила птица како на цртежот лево. Колку е плоштината на птицата?

A) 3

B) 4

C)  $\frac{9}{2}$ 

D) 5


E) 6

**Решение.** **E).** При правењето на птицата се употребени сите делови добиени од едно парче и мал квадрат и два мали триаголници од

друго парче хартија. Значи, при правењето на птицата се употребени 1,5 парчиња хартија, па затоа плоштината на птицата е  $4 \cdot 1,5 = 6$ .


25. Двата паралелограми прикажани на цртежот десно имаат еднакви плоштини  $S$ . Колка е плоштината на заедничкиот дел на паралелограмите?

- A)  $\frac{S}{5}$       B)  $\frac{S}{4}$       C)  $\frac{S}{3}$       D)  $\frac{S}{2}$   
 E) поголема од  $\frac{S}{2}$




**Решение.** **E).** Основата на триаголникот  $ABC$  е еднаква на една страна на секој од двата паралелограми и висина е еднаква на соодветната висина во тој паралелограм. Затоа  $P_{ABC} = \frac{S}{2}$ . Конечно,

$$P_{DACP} = P_{ABC} + P_{ABD} > \frac{S}{2}.$$



26. Точкиите  $E$  и  $G$  се соодветно средините на страните  $AB$  и  $BC$  на правоаголникот  $ABCD$ , а точката  $F$  е пресечната точка на правите  $DE$  и  $BC$ . Ако плоштината на  $\triangle GFE$  е  $15 \text{ cm}^2$ , колку е плоштината на правоаголникот  $ABCD$ .

- A)  $60 \text{ cm}^2$       B)  $55 \text{ cm}^2$       C)  $50 \text{ cm}^2$       D)  $45 \text{ cm}^2$       E)  $40 \text{ cm}^2$



**Решение.** **E).** Имаме,  $\triangle ADE \cong \triangle BFE$ , па затоа  $\overline{GB} = \frac{1}{2} \overline{AD} = \frac{1}{2} \overline{BF}$ . Тоа значи дека  $P_{\triangle BFE} = 2P_{\triangle BGE}$ , од каде добиваме


$$15 \text{ cm}^2 = P_{\triangle GFE} = P_{\triangle BFE} + P_{\triangle BGE} = 3P_{\triangle BGE}, \text{ т.е. } P_{\triangle BGE} = 5 \text{ cm}^2.$$

Според тоа,  $P_{\triangle ADE} = P_{\triangle BFE} = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm}^2$  и затоа

$$P_{\square ABCD} = 4P_{\triangle ADE} = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cm}^2.$$

27. Дадени се четириаголник  $ABCD$  и точки  $M$  и  $N$  на страните  $AB$  и  $CD$  такви што  $\overline{AM} = \overline{MB}$  и  $\overline{DN} = 2\overline{NC}$ . Колку е плоштината на четириаголникот  $ABCD$  ако  $P_{AND} = 6 \text{ cm}^2$  и  $P_{MBC} = 2 \text{ cm}^2$ .  
(На скицата не се прикажани точните мерки.)

A)  $13 \text{ cm}^2$       B)  $14 \text{ cm}^2$       C)  $15 \text{ cm}^2$       D)  $16 \text{ cm}^2$       E)  $17 \text{ cm}^2$




**Решение. А).** Да ја повлечеме дијагоналата  $AC$ .

Тогаш

$$P_{ANC} = \frac{1}{2}P_{AND} = 3 \text{ cm}^2 \text{ и}$$


$$P_{MAC} = P_{MBC} = 2 \text{ cm}^2,$$



(Зошто?). Според тоа,


$$P_{ABCD} = P_{AND} + P_{ANC} + P_{AMC} + P_{BMC} = 13 \text{ cm}^2.$$

28. Дадени се квадратите  $ABCD$  и  $MNPQ$ , кај кои страните  $AB$  и  $PQ$  се паралелни и еднакви. Определи ја плоштината на квадратот  $ABCD$ , ако плоштината на штрафираниот дел е еднаква на  $1 \text{ cm}^2$ .
- A)  $1 \text{ cm}^2$       B)  $1,5 \text{ cm}^2$       C)  $2 \text{ cm}^2$   
D)  $1,25 \text{ cm}^2$       E) друг резултат



**Решение. А).** При ознаки како на цртежот десно важи  $\triangle CDQ \cong \triangle BAM$ ,  $\triangle ARQ \cong \triangle BSP$  и  $\triangle DRQ \cong \triangle CSP$ , па затоа

$$\begin{aligned} P_{ABCD} &= P_{ABCQ} + P_{ARQ} + P_{DRQ} + P_{CDQ} \\ &= P_{ABCQ} + P_{BSP} + P_{CSP} + P_{BAM} \\ &= P_{AMBPCQ} = 1 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$




29. На лист хартија, Илина нацртала отсечка  $DE$  со должина  $2 \text{ cm}$ . Колку различни точки  $F$  може таа да нацрта на листот, така што триаголникот  $DEF$  е правоаголен и има плоштина  $1 \text{ cm}^2$ ?

A) 2      B) 4      C) 6      D) 8      E) 10

**Решение. С).** За бараниот триаголник  $DEF$ , отсечката  $DE$  може да е катета или хипотенуза.


Ако  $DE$  е катета, тогаш должината на другата катета мора да е  $1 \text{ cm}$ . Постојат четири правоаголни триаголници  $DEF$  за кои што  $DE$  е ка-



тета, и имаат плоштина  $1 \text{ cm}^2$ . Тоа се  $DEF_1$ ,  $DEF_2$ ,  $DEF_3$  и  $DEF_4$  прикажани на горниот цртеж.


Ако  $DE$  е хипотенуза на бараниот триаголник, тогаш темето точката  $F$  припаѓа на кружницата со дијаметар  $DE$ , а висината спуштена од темето  $F$  има должина  $1 \text{ cm}$ . Тоа значи дека триаголникот  $DEF$  е рамнокрак (цртеж десно).

Такви триаголници има два, и тоа  $DEF_5$  и  $DEF_6$ .




30. Неколку идентични правоаголници се нацртани на подот. Триаголник со основа 10 см и висина 6 см е нацртан врз нив, како на цртежот. Делот надвор од триаголникот е обоеан со сиво. Колкава е плоштината на делот обоеан во сиво?

A)  $10 \text{ cm}^2$       B)  $12 \text{ cm}^2$       C)  $14 \text{ cm}^2$       D)  $15 \text{ cm}^2$       E)  $21 \text{ cm}^2$



**Решение.** **B).** Секој од правоаголниците нацртани на подот има должина  $2 \text{ cm}$  и ширина  $1,5 \text{ cm}^2$ . Плоштината на еден таков правоаголник е  $2 \cdot 1,5 = 3 \text{ cm}^2$ , од каде добиваме дека плоштината на фигурана составена од правоаголниците е  $14 \cdot 3 = 42 \text{ cm}^2$ . Плоштината на триаголникот е  $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30 \text{ cm}^2$  см $^2$ . Значи, плоштината на делот обоеан во сиво е  $42 - 30 = 12 \text{ cm}^2$ .


31. На цртежот десно се дадени правоаголник, прва  $x$  која е паралелна на страната на правоаголникот и точки  $A$  и  $B$  од правата  $x$ . Збирот на плоштините на обоените делови на правоаголникот е еднаков на  $10 \text{ cm}^2$ . Колкава е плоштината на правоаголникот?



A)  $18 \text{ cm}^2$       B)  $20 \text{ cm}^2$       C)  $22 \text{ cm}^2$       D)  $24 \text{ cm}^2$

E) Зависи од положбата на точките  $A$  и  $B$

**Решение.** **B).** При ознаки како на цртежот десно правоаголник  $EFCD$  и  $EFB$  триаголникот имаат заедничка основа  $EF$  и еднакви висини, а исто




важи и за правоаголникот  $GHDC$  и триаголникот  $GHA$ . Затоа важи

$$\begin{aligned} P_{EFGH} &= P_{AFCD} + P_{GHDC} = 2P_{EFB} + 2P_{GHA} \\ &= 2(P_{EFB} + P_{GHA}) = 2 \cdot 10 = 20 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

32. Должината на страната на квадратот  $ABCD$  е еднаква на  $3 \text{ cm}$ . Точкиите  $M$  и  $N$  припаѓаат на страните  $AD$  и  $AB$ , соодветно, и се такви што отсечките  $CM$  и  $CN$  го делат квадратот на три делови со еднакви плоштини. Колкава е дожината на отсечката  $DM$ ?

A)  $0,5 \text{ cm}$       B)  $1 \text{ cm}$       C)  $1,5 \text{ cm}$       D)  $2 \text{ cm}$       E)  $2,5 \text{ cm}$




**Решение.** **D).** Плоштината на квадратот е еднаква на  $3^2 = 9 \text{ cm}^2$ .

Значи, плоштината на триаголникот  $CDM$  е еднаква на  $\frac{1}{3} \cdot 9 = 3 \text{ cm}^2$ .

Според тоа,  $\frac{\overline{CD} \cdot \overline{DM}}{2} = 3$ , од каде следува  $\frac{3\overline{DM}}{2} = 3$ , т.е.  $\overline{DM} = 2 \text{ cm}$ .

33. Едно ќоше од квадрат е свиткано кон центарот на квадратот и така е формиран петаголник, како на цртежот десно. Плоштината на петаголникот и плоштината на квадратот се последователни природни броеви. Колку е плоштината на квадра-тот?

A) 2      B) 4      C) 8      D) 16      E) 32



**Решение.** **C).** Плоштината на преклопениот триаголник е еднаква на осмината од плоштината на квадратот. Плоштината на триаголникот е  $a^2$ , а плоштината на петаголникот е  $a^2 - \frac{1}{8}a^2 = \frac{7}{8}a^2$ . За да двете плоштини се последователни природни броеви потребно е  $8|a^2$ .

Значи, плоштината на квадратот е  $a^2 = 8k$  и плоштината на петагол-


никот е  $\frac{7}{8}a^2 = 7k$ . Броевите  $8k$  и  $7k$  се последователни природни броеви ако  $k = 1$ . Значи, плоштината на квадратот е 8.

34. На цртежот е даден рамностран триаголник чија плоштина е 9. Со три прави паралелни со неговите страни секоја страна е поделена на три еднакви делови. Колку е плоштината на исенчениот дел од триаголникот?

A) 12      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7




**Решение. D).** Ако секој од трите ромба го поделим на два триаголника како на цртежот десно, гледаме дека големиот триаголник е составен од 9 складни рамнострани триаголници. Плоштината на еден од овие триаголници е 1. Значи плоштината на сивиот дел е 6.




35. Рамностран триаголник е поделен на 36 рамнострани триаголници со плоштина  $1\text{ cm}^2$ . Колку е плоштината на триаголникот  $ABC$  прикажан на цртежот десно?

A)  $11\text{ cm}^2$       B)  $12\text{ cm}^2$       C)  $15\text{ cm}^2$   
D)  $9\text{ cm}^2$       E)  $10\text{ cm}^2$




**Решение. A).** Нека  $M, P, Q, R$  се точки како на цртежот десно. Тогаш

$$\begin{aligned}P_{ABC} &= P_{ABM} + P_{BCM} + P_{CAM} \\&= \frac{1}{2}P_{APBM} + \frac{1}{2}P_{BQCM} + \frac{1}{2}P_{CRAM} \\&= \frac{6}{2} + \frac{4}{2} + \frac{12}{2} = 11\text{ cm}^2.\end{aligned}$$



36. На цртежот е прикажан исенчен четириаголник нацртан во квадратна мрежа. Секое квадратче од квадратната мрежа има страна  $2 \text{ cm}$ . Колку е плоштината на четириаголникот  $ABCD$ ?



A)  $96 \text{ cm}^2$     B)  $84 \text{ cm}^2$     C)  $76 \text{ cm}^2$     D)  $88 \text{ cm}^2$     E)  $104 \text{ cm}^2$

**Решение.** **B).** Четириаголникот  $ABCD$  се наоѓа во правоаголник со должини на страни  $5 \cdot 2 = 10 \text{ cm}$  и  $7 \cdot 2 = 14 \text{ cm}$ . Плоштината на овој правоаголник е  $10 \cdot 14 = 140 \text{ cm}^2$ . Од оваа плоштина треба да ги одземеме плоштините на четири триаголници и еден квадрат и тие плоштини се:

$$P_1 = \frac{6 \cdot 2}{2} = 6 \text{ cm}^2, \quad P_2 = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2, \quad P_3 = \frac{14 \cdot 2}{2} = 14 \text{ cm}^2,$$


$$P_4 = \frac{8 \cdot 2}{2} = 8 \text{ cm}^2 \text{ и } P_5 = 4 \text{ cm}^2.$$

Значи, плоштината на четириаголникот  $ABCD$  е еднаква на

$$140 - (6 + 24 + 14 + 8 + 4) = 84 \text{ cm}^2.$$

37. Да се определи количникот од плоштините на триаголникот  $MNC$  и квадратот  $ABCD$  ако  $M$  е средна точка на страната  $AB$ , а  $MN$  е нормална на  $AC$ ?

A) 1:6    B) 1:5    C) 7:36  
D) 3:16    E) 7:40



**Решение.** **D).** Триаголникот  $MNA$  е рамнокрак правоаголен, а долните на неговите катети се четвртина од дијагоналата на квадратот. Според тоа, ако  $a$  е долнината на страната на квадратот, тогаш  $\overline{MN} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$ ,  $\overline{NC} = a\sqrt{2} - \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{3a\sqrt{2}}{4}$ . Плоштината на триагол-

никот  $MNC$  е еднаква на  $P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{3a\sqrt{2}}{4} = \frac{6a^2}{32} = \frac{3a^2}{16}$ . Бидејќи плоштината на квадратот е  $P_2 = a^2$ , имаме  $\frac{P_1}{P_2} = \frac{\frac{3a^2}{16}}{a^2} = \frac{3}{16}$ , т.е. бара-ниот однос е 3:16.



38. Даден е триаголник  $ABC$  и точки  $M$  и  $N$  соодветно на страните  $BC$  и  $AC$  такви што  $\overline{CM} = \frac{1}{3}\overline{BC}$  и  $2\overline{AN} = \overline{NC}$ . Отсечките  $AM$  и  $BN$  се сечат во точката  $P$ , а плоштината на триаголникот  $ACP$  е  $2\text{ cm}^2$ . Колку е плоштината на триаголникот  $ABC$ ?

A)  $14\text{ cm}^2$       B)  $16\text{ cm}^2$       C)  $20\text{ cm}^2$       D)  $24\text{ cm}^2$       E)  $26\text{ cm}^2$

**Решение. А).** Со  $S$  да ја означиме плоштината на триаголникот  $ABC$ . Од  $\overline{CM} = \frac{1}{3}\overline{BC}$  следува  $P_{MCP} = \frac{1}{3}S - 2$  и  $\overline{BM} = 2\overline{MC}$ , па затоа  $P_{BMP} = 2P_{MCP}$ . Според тоа,  $P_{BCP} = P_{BMP} + P_{MCP} = 3P_{MCP} = S - 6$ . Но,  $P_{ABP} + 2 + P_{BPC} = S$ , од каде добиваме  $P_{ABP} + 2 + S - 6 = S$ , односно  $P_{ABP} = 4\text{ cm}^2$ . Понатаму, од  $2\overline{AN} = \overline{NC}$  следува  $\overline{AN} = \frac{1}{3}\overline{AC}$ , па затоа  $P_{ANB} = \frac{1}{3}S$  и  $P_{ANP} = \frac{2}{3}$ .

Конечно,  $\frac{1}{3}S = P_{ANB} = P_{ANP} + P_{ABP} = \frac{2}{3} + 4$ , односно  $S = 14\text{ cm}^2$ .

39. Плоштината на паралелограмот  $ABCD$  е  
10. Точкиите  $M$  и  $N$  се средини на страните  $AD$  и  $BC$ , соодветно. Колку е плоштината на четириаголникот  $MBND$ ?



A) 0,5

B) 5

C) 2,5

D) 7,5

E) 10

**Решение. B).** Отсечката  $MN$  поврзува средни на две спротивни страни на паралелограмот  $ABCD$ , па затоа таа е паралелна со другите две страни. Тоа значи дека четириаголниците  $ABNM$  и  $MNCD$  се складни паралелограми, чии дијагонали  $DN$  и  $MB$  ги делат на по два складни триаголници. Затоа

$$P_{MBND} = \frac{1}{2} P_{ABNM} + \frac{1}{2} P_{MNCD} = \frac{1}{2} P_{ABCD} = 5.$$

40. Правоаголник составен од три сиви квадрати, секој со плоштина  $25 \text{ cm}^2$ , се наоѓа во бел правоаголник како што е прикажано на цртежот десно. Две темиња на сивиот правоаголник се средини на пократките страни на белиот правоаголник, а другите две темиња припаѓаат на другите две страни на белиот правоаголник. Колку е плоштината на белиот правоаголник изразена во сантиметри квадратни?


A) 125

B) 136


C) 149

D) 150

E) 172




**Решение. D).** При ознаки на цртежот десно точките  $E$  и  $G$  се средини на страните  $BC$  и  $AD$  на правоаголникот  $ABCD$ , па затоа четириаголниците  $ABGE$  и  $EGCD$  се правоаголници. Триаголникот  $EGH$  има иста основа и соодветна висина со правоаголникот  $EGCD$ , па затоа  $P_{EGCD} = 2P_{EGH}$ . Аналогно,  $P_{EGAB} = 2P_{EGF}$ . Конечно,



$$\begin{aligned} P_{ABCD} &= P_{EGCD} + P_{EGBA} = 2P_{EGH} + 2P_{EGF} \\ &= 2P_{EFGH} = 2 \cdot 3 \cdot 25 \text{ cm}^2 = 150 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

41. Рамностран триаголник  $ABC$  со должина на страна  $120\text{ cm}$  е поделен на четири триаголници со еднакви плоштини (цртеж десно). Определи ја должината на отсечката  $MN$  во сантиметри.


A) 30      B) 40      C) 45      D) 48      E) 50




**Решение. C).** Траиаголниците  $BMP$  и  $MNP$  имаат еднакви плоштини и заедничка висина повлечена од темето  $P$ , па затоа важи  $\overline{BM} = \overline{MN} = x$  и притоа важи  $\overline{CN} = 120 - 2x$ . Висината на триаголникот  $ANC$  е еднаква на висината на рамностраниот триаголник, т.е. на  $\frac{120\sqrt{3}}{2}$ , па затоа плоштината на овој триаголник е еднаква на  $\frac{1}{2} \cdot \frac{120\sqrt{3}}{2} (120 - 2x) = \frac{1}{4} \frac{120^2 \sqrt{3}}{4}$ , од каде добиваме  $x = 45$ .

42. На цртежот десно е даден квадрат  $ABCD$ , во кој  $P$ ,  $Q$  и  $R$  се средини на страните  $DA$ ,  $BC$  и  $CD$ , соодветно. Колкав дел од квадратот  $ABCD$  е обован со сива боја?

A)  $\frac{3}{4}$       B)  $\frac{5}{8}$       C)  $\frac{1}{2}$       D)  $\frac{7}{16}$       E)  $\frac{3}{8}$




**Решение. E).** Нека квадратот  $ABCD$  има должина на страна  $a$ . Плоштината на триаголникот  $ABR$  е  $P_{\Delta ABR} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a = \frac{a^2}{2}$ . Од условот на задачата, имаме дека четириаголникот  $ABPQ$  е правоаголник, па неговите дијагонали се преполовуваат. Нека  $S$  е пресечната точка на дијагоналите на  $ABPQ$ . Значи,  $P_{\Delta ABS} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{a}{4} = \frac{a^2}{8}$



Конечно плоштината на делот обован во сиво е

$$P_{ASBR} = P_{\Delta ABR} - P_{\Delta ABS} = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{8} = \frac{3a^2}{8} = \frac{3}{8} P_{ABCD}.$$


43. Даден е квадрат  $ABCD$  со должина на страна  $10 \text{ cm}$  (цртеж десно). Растојанието меѓу точките  $M$  и  $N$  е еднакво на  $6 \text{ cm}$ . Четирите бели триаголници се рамнокраки правоаголни триаголници и се еднакви меѓу себе. Меѓу себе се еднакви и четирите бели квадрати. Колка е плоштината на сивиот дел од квадратот?



A)  $42 \text{ cm}^2$     B)  $46 \text{ cm}^2$     C)  $48 \text{ cm}^2$     D)  $52 \text{ cm}^2$     E)  $58 \text{ cm}^2$

**Решение. C.** Четирите бели триаголници формираат квадрат со должина на страна  $6 \text{ cm}$ . Четирите бели квадрати формираат квадрат со должина на страна  $10 - 6 = 4 \text{ cm}$ . Плоштината на сивиот дел ќе ја добиеме ако од плоштината на квадратот со страна  $10 \text{ cm}$  ги одземеме плоштините на квадратите со страни  $6 \text{ cm}$  и  $4 \text{ cm}$ . Значи, бараната плоштина е  $P = 10^2 - 6^2 - 4^2 = 48 \text{ cm}^2$ .

44. Плоштината на големиот квадрат прикажан на цртежот десно е  $16 \text{ cm}^2$ , а плоштината на секој од малите квадрати е  $1 \text{ cm}^2$ . Колка е плоштината на жолтиот цвет?



A)  $3 \text{ cm}^2$     B)  $\frac{7}{2} \text{ cm}^2$     C)  $4 \text{ cm}^2$     D)  $\frac{11}{2} \text{ cm}^2$     E)  $6 \text{ cm}^2$

**Решение. C.** Прв начин. Должината на страната на големиот квадрат е  $4 \text{ cm}$ , а должината на страната на малиот квадрат е  $1 \text{ cm}$ . Според тоа, секој од четирите бели триаголници има основа која лежи на страната на големиот квадрат со должина  $2 \text{ cm}$  и соодветна висина со должина  $2 \text{ cm}$ . Значи, плоштината на жолтиот цвет е



$$P = 16 - 4 \cdot 1 - 4 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2} = 4 \text{ cm}^2.$$

*Втор* начин. Должината на страната на големиот квадрат е  $4 \text{ cm}$ , а дожината на страната на малиот квадрат е  $1 \text{ cm}$ . Значи, жолтиот цвет е составен од 8 складни триаголници со основа која се совпаѓа со страната на мал квадрат, па има должина  $1 \text{ cm}$  и висина  $1 \text{ cm}$ . Значи, плоштината на жолтиот цвет е  $P = 8 \cdot \frac{1 \cdot 1}{2} = 4 \text{ cm}^2$ .


45. На цртежот се прикажани четири квадрати со дожини на страни  $2, 3, 2+4=6$  и  $3+4=7$ . Колкава е плоштината на четириаголникот  $ABCD$ ?
- A) 54      B) 60      C) 66  
 D) 72      E) 80

**Решение. C).** При ознаки како на долниот цртеж последователно добиваме

$$\begin{aligned} P_{ABN} &= \frac{\overline{AN} \cdot \overline{BN}}{2} = \frac{9 \cdot 5}{2} = \frac{45}{2}, \\ P_{BCM} &= \frac{\overline{BM} \cdot \overline{CM}}{2} = \frac{8 \cdot 6}{2} = 24, \\ P_{CDNM} &= \frac{(\overline{ND} + \overline{MC}) \cdot \overline{NM}}{2} = \frac{(5+8) \cdot 3}{2} = \frac{39}{2}, \\ P_{ABCD} &= P_{CDNM} + P_{BCM} + P_{ABN} \\ &= \frac{39}{2} + 24 + \frac{45}{2} = 66. \end{aligned}$$



46. Точкиите  $N, M$  и  $L$  од страните на рамностранниот триаголник  $ABC$ , се такви што  $NM \perp BC$ ,  $ML \perp AB$  и  $LN \perp AC$  (види цртеж). Плоштината на триаголникот  $ABC$  е 36. Колкава е плоштината на триаголникот  $LMN$ ?



A) 9

B) 12

C) 15


D) 16

E) 18

**Решение. B).** Триаголникот  $ABC$  е рамностран, па затоа  $\angle NAL = 60^\circ$ , што значи  $\angle ALN = 30^\circ$ . Според тоа,  $\angle NLM = 180^\circ - (30^\circ + 90^\circ) = 60^\circ$ .

Аналогно се докажува дека  $\angle LMN = \angle MNL = 60^\circ$ , што значи дека триаголникот  $LMN$  е рамностран. Понатаму, од  $\angle NAL = 60^\circ$  и  $\angle ALN = 30^\circ$  следува дека триаголникот  $ALN$  е половина од рамностран триаголник, а истото важи и за триаголниците  $BML$  и  $CNM$ . Но,  $\overline{LM} = \overline{MN} = \overline{NL}$ , па затоа триаголниците  $ALN$ ,  $BML$  и  $CNM$  се складни со катети  $x$  и  $2x$ . Јасно,  $x + 2x = a$ , т.е.  $x = \frac{a}{3}$  каде  $a$  е долната на страната на дадениот триаголник. Значи, долната на страната на триаголникот  $LMN$  е  $\sqrt{(2x)^2 - x^2} = x\sqrt{3} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ , па затоа неговата плоштина е  $\frac{1}{4}(\frac{a\sqrt{3}}{3})^2\sqrt{3} = \frac{1}{3}\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{3} \cdot 36 = 12$ .

47. Квадрат со плоштина  $30\text{ cm}^2$  со една негова дијагонала е поделен на два дела, а потоа на триаголници, како што е прикажано на цртежот. Плоштината на некои од триаголниците е дадена на цртежот. Кој дел од дијагоналата е најдолг?

A)  $a$ B)  $b$ C)  $c$ D)  $d$ E)  $e$ 

**Решение. D).** Сите триаголници имаат еднакви висини  $h$ , а тоа е половина од дијагоналата на квадратот. Понатаму, плоштината на половина од квадратот е еднаква на  $15\text{ cm}^2$ , па затоа точни се равенствата


$$ah = 4, (a+b)h = 10, (b+c)h = 8, (c+d)h = 12, (e+d)h = 18, eh = 8,$$

од каде добиваме

$$ah = 4, bh = 6, ch = 2, dh = 10, eh = 8.$$


Значи,  $ch < ah < bh < eh < dh$  и како  $h > 0$  добиваме  $c < a < b < e < d$ .

48. Квадрат со плоштина 36 има сиви површини како на цртежот десно. Збирот на плоштините на сивите површини е 27. Колку изнесува  $p + q + r + s$ ?
- A) 4      B) 6      C) 8      D) 9      E) 10




**Решение. D.** Должината на страната на квадратот е  $a = \sqrt{36} = 6$ . Понатаму, за плоштината на обоениот дел од квадратот добиваме

$$\begin{aligned} 27 &= \frac{as}{2} + \frac{ar}{2} + \frac{aq}{2} + \frac{ap}{2} = 3s + 3r + 3q + 3p, \\ &= 3(p + q + r + s) \end{aligned}$$




од каде добиваме  $p + q + r + s = 9$ .

49. На цртежот десно е прикажан четириаголник кој е поделен на четири помали четириаголници со заедничко теме  $K$ . Другите обележани точки ги делат страните на големиот четириаголник на три еднакви делови. Запишаните броеви ги означуваат плоштините на соодветните мали четириаголници. Колка е плоштината на засенчениот четириаголник?



- A) 4      B) 5      C) 6      D) 6,5      E) 7

**Решение. C.** Четириаголникот да го означиме со  $LMNO$  и неговите темиња да ги поврзиме со точката  $K$ . Така добиваме осум триаголници такви што по два имаат основи кои се однесуваат 2:1 и имаат заеднички ви-





сини. Според тоа, нивните плоштини се:  $2x$  и  $x$ ,  $2y$  и  $y$ ,  $2z$  и  $z$ ,  $2p$  и  $p$  (цртеж десно). Според тоа,  $2x + 2y + 2z + 2p = 10 + 18$ , па затоа  $x + y + z + p = 14$ . Конечно,  $x + y = 14 - (z + p) = 14 - 8 = 6$ .

50. Градинарката Катица засадила лалиња и маргаритки во квадратна градина со должина на страна  $12\text{ m}$ , при што цвеќето го распоредила како на цртежот десно. Колкава е вкупната плоштина на делот од градината во кој Катица засадила маргаритки?


A)  $48\text{ m}^2$       B)  $46\text{ m}^2$       C)  $44\text{ m}^2$       D)  $40\text{ m}^2$       E)  $36\text{ m}^2$

**Решение.** А). Збирот на висините  $x$  и  $y$  на триаголниците  $PCO$  и  $BSO$  повлечени од темето  $O$  е еднаков на  $12\text{ m}$ , а исто важи и за збирот на висините  $u$  и  $v$  на триаголниците  $PDO$  и  $SAO$  повлечени од темето  $O$ . Затоа барааната плоштина е еднаква на

$$P = \frac{4x}{2} + \frac{4y}{2} + \frac{4u}{2} + \frac{4v}{2} = 2(x + y) + 2(u + v) = 2 \cdot 12 + 2 \cdot 12 = 48\text{ m}^2.$$



51. Градинарката Катица засадила лалиња и маргаритки во правоаголна градина со должина на страни  $6\text{ m}$  и  $12\text{ m}$ , при што цвеќето го распоредила како на цртежот десно.




Колкава е вкупната плоштина на делот од градината во кој Катица засадила маргаритки?


- A)  $28 \text{ m}^2$     B)  $30 \text{ m}^2$     C)  $33 \text{ m}^2$     D)  $36 \text{ m}^2$     E)  $39 \text{ m}^2$

**Решение.** **C).** При ознаки како на цртежот десно, на потполно ист начин како и во претходната задача се добива дека бараната плоштина е:

$$P = \frac{2 \cdot 12}{2} + \frac{7 \cdot 6}{2} = 12 + 21 = 33 \text{ m}^2.$$



52. Точкиите  $E, F, G, H$  се средини на страните  $AB, BC, CD, DA$  на четириагонникот  $ABCD$ . Нека точката  $T$  е таква што плоштината на четириаголникот  $CGTF$  е  $12 \text{ cm}^2$ , а плоштините на четириаголниците  $EBFT$  и  $GDHT$  се по  $24 \text{ cm}^2$ .



Определи ја плоштината на четириаголникот  $AETH$ .


- A)  $30 \text{ cm}^2$     B)  $32 \text{ cm}^2$     C)  $34 \text{ cm}^2$     D)  $36 \text{ cm}^2$     E)  $38 \text{ cm}^2$

**Решение.** **D).** Ако точката  $T$  ја поврзиме со темињата на четириаголникот, тогаш секои два триаголника кои имаат страна на страниите на четириаголникот имаат еднакви основи и соодветни висини, што значи имаат еднакви плоштини. Затоа важи


$$P_{AETH} + P_{TFCG} = P_{EBFT} + P_{HTGD},$$

$$P_{AETH} + 12 = 24 + 24,$$

$$P_{AETH} = 36 \text{ cm}^2.$$




53. Во квадрат со страна  $10\text{ cm}$  е поставен квадрат со страна  $4\text{ cm}$ , чии страни се паралелни на страните на големиот квадрат (пртеж десно). Колку проценти од плоштината на големиот квадрат е обоена?



A) 25%      B) 30%      C) 40%      D) 42%      E) 45%

**Решение.** **D).** Плоштината на сивиот дел е еднаква на збирот на плоштините на два трапези со основи  $10\text{ cm}$  и  $4\text{ cm}$ . Збирот на висините на овие два трапези е  $h + h' = 10 - 4 = 6\text{ cm}$ , па затоа збирот на нивните плоштини е  $\frac{10+4}{2}h + \frac{10+4}{2}h' = 7(h + h') = 7 \cdot 6 = 42\text{ cm}^2$ . Плоштината на големиот квадрат е  $10 \cdot 10 = 100\text{ cm}^2$ , што значи дека обоениот дел зафаќа 42% од големиот квадрат.

54. Еден трапез е направен од два слични триаголници како што е прикажано на пртежот. Колку е плоштината на трапезот?



A)  $120\text{ cm}$       B)  $192\text{ cm}$       C)  $240\text{ cm}$       D)  $246\text{ cm}$       E)  $296\text{ cm}$

**Решение.** Хипотенузата на правоаголниот триаголник со катети  $12\text{ cm}$  и  $16\text{ cm}$  е дијагонала на трапезот, катета на другиот правоаголен триаголник и нејзината должина е еднаква на


$$l = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = 20\text{ cm}.$$

Од сличноста на правоаголните триаголници, имаме  $12:16 = \overline{BC}:\overline{BD}$

што значи  $\overline{BD} = \frac{20 \cdot 12}{16} = 15\text{ cm}$ . Сега плоштината на трапезот е

$$P = \frac{12 \cdot 16}{2} + \frac{20 \cdot 15}{2} = 12 \cdot 8 + 10 \cdot 15 = 96 + 150 = 246\text{ cm}^2.$$

55. Даден е трапез  $ABCD$  во кој пресечната точка на дијагоналите е означена со  $O$ . Определи ја плоштината на трапезот ако плоштините на триаголниците  $AOD$  и  $COD$  се 10 и 5 соодветно.




A) 60      B) 45      C) 40      D) 35      E) 30

**Решение. B).** Јасно, плоштините на триаголниците  $ACD$  и  $BCD$  се еднакви, па затоа плоштината на триаголникот  $BCO$  е еднаква на 10. Понатаму, од  $P_{AOD} = 10$  и  $P_{COD} = 5$ , бидејќи триаголниците  $AOD$  и  $COD$  имаат заедничка висина повлечена од темето  $D$  следува  $\overline{AO} : \overline{CO} = 10 : 5 = 2$ .

Но, триаголниците  $ABO$  и  $CDO$  имаат еднакви агли (Зошто?), па затоа тие се слични со коефициент на сличност 2. Од оваа сличност следува  $P_{ABO} = 2^2 P_{CDO} = 20$ . Конечно,

$$P_{ABCD} = P_{ABO} + P_{BCO} + P_{CDO} + P_{DAO} = 20 + 10 + 5 + 10 = 45.$$

56. На цртежот десно е даден паралелограм  $ABCD$  со плоштина  $S$ . Пресечната точка на дијагоналите на паралелограмот е  $O$ . На отсечката  $DC$  е означена точката  $M$ . Пресечната точка на  $AM$  и  $BD$  е  $E$ , пресечната точка на  $BM$  и  $AC$  е  $F$ . Збирот на плоштините на триаголниците  $AED$  и  $BFC$  е  $\frac{1}{3}S$ . Колкава е плоштината на четириаголникот  $EOFM$ , изразена преку  $S$ ?



A)  $\frac{1}{6}S$       B)  $\frac{1}{8}S$       C)  $\frac{1}{10}S$       D)  $\frac{1}{12}S$       E)  $\frac{1}{14}S$

**Решение. D).** Паралелограмот  $ABCD$  и триаголникот  $ABM$  имаат исти основи и исти висини, па затоа  $P_{ABM} = \frac{1}{2}S$ . Понатаму, паралелограмот  $ABCD$  и триаголникот  $COD$  имаат исти основи и висината на триаголникот е половина од висината на паралелограмот, па затоа  $P_{COD} = \frac{1}{4}S$ . Според тоа,

$$P_{ABCOD} = P_{ABCD} - P_{COD} = S - \frac{1}{4}S = \frac{3}{4}S.$$


Од друга страна

$$\begin{aligned} P_{ABCOD} &= P_{AED} + P_{BFC} + P_{EOFBA} \\ &= \frac{1}{3}S + (P_{ABM} - P_{EOFM}) \\ &= \frac{1}{3}S + \frac{1}{2}S - P_{EOFM} \\ &= \frac{5}{6}S - P_{EOFM}, \end{aligned}$$


па затоа  $\frac{3}{4}S = \frac{5}{6}S - P_{EOFM}$ , т.е.  $P_{EOFM} = \frac{1}{12}S$ .

57. Правилен шестаголник е поделен на четири четириаголници и еден помал правилен шестаголник (пртеж десно). Плоштините на осенчениот дел и малиот четириаголник се однесуваат како 4:3. Колку е односот на плоштините на малиот и големиот шестаголник?

A) 3:11      B) 1:3      C) 2:3      D) 3:4      E) 3:5



**Решение. A).** Бидејќи шестаголникот е правилен, имаме два пари складни четириаголници, кои на пртежот десно се обоеани со иста боја. Според тоа, осенчениот дел (сивата површина) од условот на задачата е еднаков на половина од вкупната површина на овие четириаголници. Значи,  $P_o = \frac{P_g - P_m}{2}$ , од каде добиваме





$\frac{P_o}{P_m} = \frac{\frac{P_g}{P_m} - 1}{2}$ , па затоа  $\frac{4}{3} = \frac{\frac{P_g}{P_m} - 1}{2}$ , односно  $\frac{8}{3} = \frac{P_g}{P_m} - 1$ . Значи,  $\frac{P_g}{P_m} = \frac{11}{3}$ , т.е.  $\frac{P_m}{P_g} = \frac{3}{11}$ .

58. На хипотенузата  $BC$  на правоаголниот триаголник  $ABC$  земена е точка  $E$ , а на катетата  $AC$  земена е точка  $F$ . Правата  $FE$  ја сече хипотенузата  $AB$  во точката  $D$ . Да се определи во сантиметри квадратни плоштината на четириаголникот  $ABEF$  ако  $\overline{CF} = 2\text{ cm}$ ,  $\overline{FA} = 6\text{ cm}$ ,  $\overline{AB} = 8\text{ cm}$  и  $\overline{BD} = 4\text{ cm}$ .


- A) 30      B) 28      C) 32      D) 26      E) 34

**Решение. B).** Нека нормалите повлечени од точката  $E$  ги сечат катетите на триаголникот  $ABC$  во точките  $M$  и  $N$  (пртеж десно). Да ставиме  $\overline{FM} = x$  и  $\overline{ME} = y$ .



Триаголниците  $FME$  и  $END$  се слични и нека коефициентот на сличност е  $k$ . Тогаш  $\overline{EN} = k\overline{FM} = kx$  и  $\overline{ND} = k\overline{ME} = ky$ . Понатаму, триаголникот  $ABC$  е рамнокрак правоаголен, па затоа  $\overline{ME} + \overline{EN} = 8$ , односно  $y + kx = 8$ . Од условот на задачата следува дека  $x + kx = 6$  и  $y + ky = 12$ . Од последните две равенства следува  $\frac{y+ky}{x+kx} = \frac{12}{6}$ , односно  $y = 2x$ . Според тоа,  $2x + kx = 8$  и  $x + kx = 6$ , па затоа  $x = 2$ . Сега  $y = 4$ , па затоа  $P_{ABEF} = P_{ABC} - P_{CFF} = \frac{8 \cdot 8}{2} - \frac{2 \cdot 4}{2} = 28\text{ cm}^2$ .


59. Ако ги употребиши податоците дадени на цртежот десно, определи ја плоштината во квадратни сантиметри на паралелограмот  $ABCD$ , ако плоштините на



триаголниците  $ADE$  и  $CEF$  се  $64 \text{ cm}^2$  и  $36 \text{ cm}^2$ , соодветно.

- A) 300      B) 280      C) 340      D) 360      E) 320

**Решение.** Е). Да означиме  $\overline{DE} = m$ ,  $\overline{EC} = n$  и нека  $h$  и  $h'$  се соодветно висините на триаголникот  $ADE$  (паралелограмот  $ABCD$ ) и триаголникот  $CEF$ , види цртеж. Низ точката  $D$  повлекуваме права паралелна на  $BE$  која  $AB$  ја сече во точката  $G$ , а потоа низ  $G$  повлекуваме права паралелна на  $AC$  која правата  $DC$  ја сече во точката  $H$ . Тогаш четириаголниците  $BEDG$  и  $AGHC$  се паралелограми, па затоа важи  $\overline{DH} = m + 2n$ .



Понатаму, триаголниците  $CEF$  и  $HDG$  имаат паралелни страни, па затоа тие се слични. Од оваа сличност последователно добиваме

$$\begin{aligned}\frac{m+2n}{h} &= \frac{n}{h'}, \\ (m+2n)h' &= nh, \\ nh' &= nh - mh' - nh', \\ mh + nh' &= mh + nh - mh' - nh', \\ mh + nh' &= (m+n)(h-h'), \\ P_{ABF} &= P_{EDA} + P_{EFC}, \\ P_{ABF} &= 100 \text{ cm}^2.\end{aligned}$$

Сега, ако искористиме дека

$$P_{AEF} = P_{BCF} = \sqrt{P_{ABF} \cdot P_{ECF}} = \sqrt{100 \cdot 36} = 60 \text{ cm}^2,$$

добиваме


$$\begin{aligned} P_{ABCD} &= P_{ABF} + P_{BCF} + P_{CEF} + P_{AEF} + P_{ADE} \\ &= 100 + 60 + 36 + 60 + 64 \\ &= 320 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

60. На цртежот десно се дадени правоаголник  $ABCD$  со димензии  $10 \text{ cm}$  и  $6 \text{ cm}$  и квадрат  $PQRS$  со страна  $6 \text{ cm}$ .

Плоштината на сивиот дел е половина од плоштината на правоаголникот  $ABCD$ . Определи ја должината на отсечката  $SX$ , каде  $X$  е пресекот на  $SP$  и  $CD$ .

- A) 1      B) 1,5      C) 2      D) 2,5      E) 4

**Решение.** **A).** Нека  $\overline{SX} = x$ . Тогаш  $6(6 - x) = 30$ , од каде добиваме  $6 - x = 5$ . Значи,  $x = 1$ , т.е.  $\overline{SX} = 1 \text{ cm}$ .




61. Во петаголникот  $ABCDE$  важи  $\angle A = \angle B = 90^\circ$ ,

$\overline{AE} = \overline{BC}$  и  $\overline{ED} = \overline{DC}$ . Четири точки ја делат отсечката  $AB$  на пет еднакви делови. Во овие точки се нацртани нормали на  $AB$ , како на цртежот десно. Црниот дел на петаголникот има

плоштина  $13 \text{ cm}^2$ , а сивиот дел има плоштина  $10 \text{ cm}^2$ . Колку е плоштината на дадениот петаголник изразена во  $\text{cm}^2$ .



- A) 45      B) 47      C) 49      D) 58      E) 60



**Решение. А).** Бидејќи  $\angle A = \angle B = 90^\circ$  и

$\overline{AE} = \overline{BC}$  четириаголникот  $ABCE$  е правоаголник. Ако  $P$  е средината на отсечката  $AB$ , тогаш петаголникот  $ABCDE$  е осносиметричен во однос на правата  $DP$ .

Да ги нацртаме отсечките  $FG, HI$  и  $JK$  и да забележиме дека истите се паралелни на  $AB$ . Да ги разгледаме плоштините на добиените фигури на горниот цртеж. Имаме:




Конечно, плоштината на дадениот петаголник е еднаква на

$$2 \cdot (4 + 2) + 2 \cdot 10 + 13 = 45 \text{ cm}^2.$$

62. Во едно училиште за пирати секој ученик треба да сошие знаме, при што користи црна и бела свила. Црниот дел од знамето треба да е


три петтини од целото знаме. Колку од прикажаните знамиња го исполнуваат овој услов?



- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Решение.** **C).** Првото знаме има 3 црни од вкупно 8 квадрати, т.е. има  $\frac{3}{8}$  црн дел. Второто знаме во секој ред има по 3 црни од 5 квадрати, што значи дека има  $\frac{3}{5}$  црн дел. Третото знаме има 2 црни од вкупно 3 квадрати, што значи дека има  $\frac{2}{3}$  црн дел. Четвртото знаме има три црни од вкупно пет реда, па затоа има  $\frac{3}{5}$  црн дел. Петтото знаме има  $\frac{1}{2}$  црн дел.

63. Секој од петте круга прикажани на пртежот десно има плоштина  $8 m^2$ . Плоштината на секој заеднички дел е еднаква на  $1 m^2$ . Колка  $m^2$  е плоштината на целата фигура?





- A) 32      B) 34      C) 36      D) 38      E) 40

**Решение.** **C).** Плоштината на целата фигура се добива кога од збирот на плоштините на петте кругови го одземеме збирот на плоштините на четирите делови кои се преклопуваат. Значи, плоштината на целата фигура е еднаква на  $5 \cdot 8 - 4 \cdot 1 = 36 m^2$ .

## 6. СТЕРЕОМЕТРИЈА

1. Илина си игра со коцки и тетраедри.

Таа има 5 коцки и 3 тетраедри. Колку сидови заедно имаат коцките и тетраедрите на Илина?




- A) 42      B) 48      C) 50      D) 52      E) 56

**Решение. А).** Една коцка има 6 сидови, а еден тетраедар има 4 сидови. Пет коцки и три тетраедри заедно имаат

$$5 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 30 + 12 = 42 \text{ сидови.}$$


2. Сите ќошиња на коцката се отсечени како што е прикажано на цртежот десно. Колку рабови има добиеното тело?



- A) 26      B) 30      C) 36      D) 40      E) друг одговор

**Решение. С).** Со сечењето на секој ќош бројот на рабовите се зголемува за 3. Коцката има 12 рабови и 8 ќоша, па затоа телото ќе има  $12 + 8 \cdot 3 = 36$  рабови.

3. Пабло од секое теме на правилен тетраедар отсекол по еден дел како што е прикажано на цртежот десно. Колку темиња има телото кое го добил?



- A) 8      B) 9      C) 11      D) 12      E) 15


**Решение. Д).** При сечењето наместо едно теме се добиваат три темиња. Значи, бројот на темињата се зголемува три пати, па така добиеното тело ќе има  $3 \cdot 4 = 12$  темиња.

4. Некои рабови на коцка треба да се обоят во црвена боја така што на секој сид на коцката има најмалку еден црвен раб.

Кој е најмалиот можен број работи кои треба да се обојат со црвена боја?

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. B).** Еден раб припаѓа на два сида, па ако има два обоени раба, тогаш тие се заеднички за најмногу 4 сидови. Значи, два раба не се доволни. На цртежот десно е покажано дека целта може да се постигне со три раба и тоа е најмалиот можен број работи.




5. Пабло има 5 коцки. Тој ги наредил по големина една над друга, од најголема до најмала и направила кула. Работите на две соседни коцки секогаш се разликуваат за  $2 \text{ cm}$ . Најголемата коцка има раб колку што е висината на кулата направена од двете најмали коцки. Колку е висината на кулата изградена од сите пет коцки?

- A)  $6 \text{ cm}$       B)  $14 \text{ cm}$       C)  $22 \text{ cm}$       D)  $44 \text{ cm}$       E)  $50 \text{ cm}$

**Решение. E).** Ако најмалата коцка има раб  $x \text{ cm}$ , тогаш втората по големина коцка има раб  $x + 2 \text{ cm}$ , третата по големина има раб  $x + 4 \text{ cm}$ , четвртата по големина коцка има раб  $x + 6 \text{ cm}$  а најголемата коцка има раб  $x + 8 \text{ cm}$ . Од условите на задачата имаме  $x + (x + 2) = x + 8$  од каде добиваме  $x = 6 \text{ cm}$ . Според тоа, должините на работите на коцките се  $6, 8, 10, 12$  и  $14 \text{ cm}$ , па затоа висината на изградената кула е  $6 + 8 + 10 + 12 + 14 = 50 \text{ cm}$ .

6. Мето изградил фигура од седум единечни коцки како што е прикажано на цртежот десно. Уште колку коцки тој мора да употреби за да направи коцка со должина на раб 3.


- A) 12      B) 14      C) 16      D) 18      E) 20



**Решение. E).** Прв начин. Коцка со димензии  $3 \times 3 \times 3$  содржи  $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$  единечни коцки. Значи, Мето треба да употреби уште  $27 - 7 = 20$  коцки.

Втор начин. За првиот ред се потребни 8 коцки, за вториот ред 4 коцки и за третиот ред 8 коцки. Значи, Мето треба да употреби уште  $8 + 8 + 4 = 20$  коцки.


7. Коцка со димензии  $3 \times 3 \times 3$  е направена од коцки со димензии  $1 \times 1 \times 1$ . Средните коцки кои се од напред и од назад, од лево и од десно, од врвот и дното на големата коцка и коцката во средината, се извадени, како што е прикажано на цртежот. Колку  $1 \times 1 \times 1$  коцки се останати?



- A) 15      B) 18      C) 20      D) 21      E) 22

**Решение. C).** Коцката  $3 \times 3 \times 3$  има 27 коцки  $1 \times 1 \times 1$ . Коцката има 6 сида. Бидејќи од секој сид е извадена по 1 коцка и е извадена коцката која е во средината на коцката  $3 \times 3 \times 3$ , извадени се 7 коцки. Значи вкупно остануваат  $27 - 7 = 20$  коцки.

8. Пабло има голем број идентични коцки од кои го направил телото прикажано на цртежот десно така што на секој сид на една коцка залепил уште по една коцка. Добиеното тело сака да го прошири на ист начин така што на секој сид ќе залепи по една нова коцка. Колку коцки дополнително ќе залепи Пабло?




- A) 18      B) 16      C) 14      D) 12      E) 10

**Решение. A).** Пабло треба да залепи коцки на  $6 \cdot 5 = 30$  сидови. При тоа една коцка може да се залепи на две коцки чии сидови имаат заеднички раб. Такви сидови се по 8 на секое нивно, што вкупно е  $8 + 8 + 8 = 24$ . Но, коцката која се лепи покрива 2 сида, па затоа ни се


потребни  $24 : 2 = 12$  коцки. Преостанатите коцки ги лепиме на оние сидови кои немаат заеднички работи со другите коцки, а тоа се 6 сида. Значи, вкупно на Пабло му се потребни  $12 + 6 = 18$  коцки.

9. Коцка тркалааме по рамнина, преку нејзините работи. Нејзиниот долен сид ги зазема полинјата 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (види цртеж). Кои две полиња се заземени од ист сид на коцката?





- A) 1 и 7      B) 1 и 6      C) 1 и 6      D) 2 и 7      E) 2 и 6

**Решение.** **B).** Во почетната положба предниот и задниот сид на коцката да ги означиме соодветно со  $e$  и  $f$ , а долниот, десниот, горниот и левиот сид соодветно со  $a, b, c$  и  $d$ .




При тркалањето коцката последователно ќе биде на сидовите  $a, b, c, f, d, a$  и  $e$  (предните сидови се означени со кафеав, задните со црвени, а другите со црни букви). Значи, ист сид ќе падне на полинјата 1 и 6.

10. Еден квадар е направен од три дела. Секој од деловите е направен од четири коцки и е обован во една иста боја (види цртеж). Кој од следните делови е од бела боја?




**Решение. D).** Јасно, белиот дел се наоѓа на задната страна од квадарот, која има 6 коцки. Бидејќи горните лева и десна коцка не се бели, останува трите бели коцки да се во долниот ред на задната страна. Значи тоа е делот D.

11. Коцка со димензии  $3 \times 3 \times 3$  е направена од бели, сиви и црни коцки со димензија  $1 \times 1 \times 1$ , како што е прикажано на првиот цртеж десно. На другите два цртежи се прикажани белиот и црниот дел од коцката. На кој од наведените цртежи е прикажан сивиот дел од коцката?



**Решение. E).** *Прв начин.* Најгорниот ред има 1 сива коцка, па затоа фигураната D отпаѓа. На предниот сид во долниот ред има 1 сива коцка, па затоа фигураната A отпаѓа. На десниот сид во средниот ред има 2 сиви и 1 црна коцка, па затоа фигураната B отпаѓа. На десниот сид во долниот ред има 2 сиви коцки, па затоа фигураната C отпаѓа. Останува фигураната E која целосно се совпаѓа со сивиот дел на коцката.

*Втор начин.* Црниот и белиот дел на коцката е видливи на коцката. Од сивиот дел ги гледаме само деловите кои се видливи од



горе, од напред и од десно и тоа е прикажано на горните цртежи.



Погледот од горе соодветствува на A, B, C и E.

Погледот од напред соодветствува на B, C, D и E.

Погледот од десно соодветствува на D и E.



Бидејќи само делот Е се јавува во сите три случаи, заклучуваме дека бараната фигура е Е.

12. Павлина составила неколку коцки како на цртежот десно. Таа се движи околу добиеното тело и го гледа од различни агли. Кое од следниве тела Павлина не може да го види?



**Решение. В).** Ако даденото тело го обиколуваме тргнувајќи од белата крајна коцка, тогаш се движиме во насока обратна од насоката на движење на стрелките на часовникот. Очигледно ова важи за телата А), Д) и Е), а ако го превртиме телото С) забележуваме дека тоа важи и за ова тело. Но, кога споменатото обиколување го правиме на телото В), тогаш се движиме во насока на движењето на стрелките на часовникот, па затоа Павлина не може да го види ова тело.

13. На цртежот десно е прикажана пирамида. На кој од следниве цртежи е прикажана пирамидата гледано од горе?





**Решение. В).** Рапоредот боите на страните на основата е: црна, сива, бела и сива и тоа е кај сите пет цртежи. Тргнувајќи од десното теме на црниот раб на основата распоредот на боите на работите на пирамидата е: црна, црна, сива и бела. Бидејќи овој распоред треба да се запази на половинките од дијагоналите на квадратот кој го гледаме, заклучуваме дека бараниот квадрат е В).

14. Осум кукли се ставени во осум исти кутии во облик на коцка. Кутии се запакувани во кутија која исто така има форма на коцка. Малите кутии целосно ја исполнуваат големата кутија. Колку кутии со играчки се сместени на дното на големата кутија?
- A) 1              B) 2              C) 3              D) 4              E) 5

**Решение. D).** Бидејќи големата кутија е во форма на коцка и е целосно исполнета со еднакви коцки, бројот на кутиите во нејзината ширина, должина и висина ќе биде еднаков. Понатаму, од  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$  заклучуваме дека на секој раб има по 2 коцки. Значи, на дното има  $2 \cdot 2 = 4$  мали кутии.

15. Дадени се четири идентични коцки кои се прикажани на цртежот десно. Димитар од нив направил квадар, при што на едната негова страна се појавил црн круг (види цртеж). Како кај овој квадар изгледа спротивниот сид на сидот на кругот?




- A)   
 B)
- C)
- D)
- E)

**Решение. А).** Од првата и втората коцка заклучуваме дека шесте сидови на идентичните коцки се со различни фигури. Понатаму, погледот на првата коцка од десно е идентичен со погледот на четвртата

коцка од напред. Тоа значи дека спротивниот ѕид на кој имаме голема четвртина на црн круг е ѕидот на кој имаме помал триаголник поставен на ист начин како и четвртината од кругот. Значи, кај квадарот спротивниот ѕид на ѕидот на кругот е квадратот прикажан на цртежот А.


16. Кирил има седум парчиња жица со должини  $1\text{cm}$ ,  $2\text{cm}$ ,  $3\text{cm}$ ,  $4\text{cm}$ ,  $5\text{cm}$ ,  $6\text{cm}$  и  $7\text{cm}$ . Тој, без преклопување, користи неколку од парчињата жица за да направи коцка со должина на раб  $1\text{cm}$ . Кој е најмалиот број на парчиња жица кои може да ги искористи?
- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5



**Решение. D).** Од секое теме на коцката излегуваат по 3 раба, т.е. не парен број работи. Тоа значи дека во секое теме мора да почнува или да завршува некое од искористените парчиња жица. Коцката има 8 темиња, па затоа мора да се употребат четири парчиња жица.


Да ја означиме коцката како на цртежот десно.

Тогаш четирите парчиња жица се со должина  $6\text{cm}$ ,  $3\text{cm}$ ,  $2\text{cm}$ ,  $1\text{cm}$  и нивното поставување е  
 $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$ ,     $H \rightarrow D$   
 $B \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow F$ ,                                     $G \rightarrow H \rightarrow E$ ,



и истите се обоени во црвена, жолта, зелена и сина боја.


17. Древен паралелопипед со димензии  $3 \times 4 \times 5$  се состои од 60 идентични мали коцки. Еден термит се пробива по неговата дијагонала од темето  $P$  до темето  $Q$ . Оваа дијагонала не ги пресекува работите на било која мала коцка



која е во внатрешноста на паралелопипедот. Низ колку од малите коцки поминува термитот на своето патување?

- A) 8      B) 9      C) 10      D) 11      E) 12


**Решение.** **C).** Ако поставиме рамнина која минува низ точките  $P$  и  $Q$ , а е нормална на горниот сид на квадарот, тогаш таа горниот сид ќе го сече по дијагоналата која минува низ  $5 + 3 - 1 = 7$  квадрати, односно во 7 коцки (види цртеж). Сега ако левото долно теме од дијагоналата го движиме надолу кон темето  $Q$ , тогаш во секој следен ред бројот на пресечените коцки ќе се зголемува за 1 (тоа е коцката во која дијагоналата преминува од еден во друг ред). Значи, дијагоналата која минува низ точките  $P$  и  $Q$  ќе сече  $7 + 3 = 10$  мали коцки.



18. Древена коцка со димензии  $11 \times 11 \times 11$  е добиена со редење на  $11^3$  единечни коцки. Кој е најголемиот број мали коцки кои што се видливи од една место на гледање?

- A) 328      B) 329      C) 330      D) 331      E) 332

**Решение.** **D).** Од една точка можеме да видиме најмногу три сида на коцката (цртеж десно). На сидот  $ABFE$  гледаме  $11 \cdot 11 = 121$  коцка. На сидот  $EFGH$  гледаме  $11 \cdot 11 = 121$  коцки од кои 11 коцки на работ  $FE$  се веќе броени. На сидот  $BCGF$  гледаме  $11 \cdot 11 = 121$  коцки од кои 11 коцки на работа  $BF$  и уште 10 коцки на работ  $FG$  се веќе броени.



Значи, најголемиот број коцки кои можеме да ги видиме од една точка на гледање е  $3 \cdot 121 - 2 \cdot 11 - 10 = 331$ .

19. Ивона направила „град“ од идентични дрвени коцки. Првата слика е поглед на „градот“ одозгора, додека втората е поглед од една страна. Не е познато од која страна е направен погледот. Кој е најголемиот број коцки кои Ивона можела да ги искористи?









A) 25      B) 24      C) 23      D) 22      E) 21

**Решение.** **B).** Да ги означиме редовите и колоните како на цртежот десно. Можни се четири случаи, кои одделно ќе ги разгледаме.

Ако погледот е однапред, тогаш во првата колона може да има најмногу  $3 \cdot 2 = 6$  коцки, во втората може да има најмногу 4 коцки, во третата може да има најмногу  $2 \cdot 1 = 2$  коцки и во четвртата може да има најмногу  $3 \cdot 3 = 9$  коцки. Според тоа, во овој случај најголемиот број кои Ивона можела да ги употреби е  $6 + 4 + 2 + 9 = 21$ .

Ако погледот е одназад, тогаш во првата колона може да има најмногу  $3 \cdot 3 = 9$  коцки, во втората може да има најмногу 1 коцка, во третата може да има најмногу  $2 \cdot 4 = 8$  коцки и во четвртата може да има најмногу  $3 \cdot 2 = 6$  коцки. Според тоа, во овој случај најголемиот број кои Ивона можела да ги употреби е  $9 + 1 + 6 + 4 = 24$ .


Ако погледот е оддесно, тогаш во првиот ред може да има најмногу  $2 \cdot 3 = 6$  коцки, во вториот може да има најмногу  $2 \cdot 1 = 2$  коцки, во третиот може да има најмногу  $2 \cdot 4 = 8$  коцки и во четвртиот може да има најмногу  $3 \cdot 2 = 6$  коцки. Според



тоа, во овој случај најголемиот број кои Ивона можела да ги употреби е  $6 + 2 + 8 + 6 = 22$ .

Ако погледот е одлево, тогаш во првиот ред може да има најмногу  $2 \cdot 2 = 4$  коцки, во вториот може да има најмногу  $2 \cdot 4 = 8$  коцки, во третиот може да има најмногу  $2 \cdot 1 = 2$  коцки и во четвртиот може да има најмногу  $3 \cdot 3 = 9$  коцки. Значи, во овој случај најголемиот број кои Ивона можела да ги употреби е  $4 + 8 + 2 + 9 = 23$ .


Според тоа, Ивона можела да употреби најмногу 24 коцки.



20. Андреј направил тело од единечни коцки поставувајќи ги една над друга над квадратчињата од квадратната шема со димензии  $4 \times 4$ . На дијаграмот е прикажан бројот на коцки поставени врз секој од единечните квадрати на квадратната шема. Кога Андреј ќе погледне од задната страна, што тој ќе види?

Задна страна			
4	2	3	2
3	3	1	2
2	1	3	1
1	2	1	2


Предна страна



**Решение.** **C).** Андреј во секоја колона ќе гледа кула чија висина е еднаква на најголемиот број коцки во колоната. Притоа бидејќи гледа од задната страна најголемите височини ќе бидат распоредени во обратен редослед. Значи, тој од лево кон десно ќе гледа кули високи 2, 3, 3 и 4 коцки.


21. Десно е прикажана коцка која е расечена на помали коцки на следниот начин: 1 коцка со раб 3, 4 коцки со раб 2, а останатите коцки се со раб 1. Колку коцки се со раб 1?

A) 26      B) 36      C) 48      D) 66      E) 69



**Решение.** **D).** Коцката има димензии  $5 \times 5 \times 5$ , што значи дека е составена од  $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$  коцки со раб 1. Една коцка со раб 2 е составена од  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$  коцки со раб 1, па како коцки со раб 2 има 4, добиваме дека бројот на коцките со раб 1 се намалува за  $4 \cdot 8 = 32$ . Една коцка со раб 3 е составена од  $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$  коцки со раб 1, па затоа бројот на коцките со раб 1 се намалува за 27. Конечно, имаме  $125 - 32 - 27 = 66$  коцки со раб 1.






22. Дадена е мрежа на коцка со броеви запишани на нејзините сидови (цртеж десно). Стојан точно ги собира броевите од спротивните сидови на коцката. Кои три збиркови ги добил Стојан?




A) 4,6,11      B) 4,5,12      C) 5,6,10      D) 5,7,9      E) 5,8,8

**Решение.** **A).** Спротивните сидови се: 1 и 3, 2 и 4, 5 и 6. Значи, добиените збиркови се 4, 6 и 11.

23. Мравка се движи по означената линија на површината на коцка, се додека не се врати на почетната позиција. Од која следниве мрежи може да се состави коцка, така што вакво патување е можно?





**Решение. Е).** Да ги означиме со иста боја работите кои се поврзуваат при формирање на коцката.





Како што можеме да видиме само на мрежата Е) сите линии се надоврзуваат во затворена линија.

24. На цртежите десно се прикажани мрежа на коцка и коцката која е составена и на која е нацртана искршена линија со која површината на коцката е поделена на два еднакви дела.





На кој цртеж е прикажана мрежата на коцката по цртањето на делбената линија?

**Решение. А).** Ако коцката и делбената линија ги позначиме како на цртежот долу лево, тогаш по расекувањето на коцката по работите  $AA_1, AD, AB, BC, A_1D_1, A_1B_1, B_1C_1$ , тогаш мрежата на коцката е како на долниот цртеж десно, а тоа е мрежата А).



25. Еден сид на коцката е расечен по неговите дијагонали.


Кои од следните мрежи на коцката не се можни?



- A) 1 и 3      B) 1 и 5      C) 3 и 4      D) 3 и 5      E) 2 и 4


**Решение.** **D).** Кај мрежата 1 предниот сид на коцката ќе биде оставен од триаголниците. Кај мрежата 2 горниот сид на коцката ќе биде оставен од триаголниците. Кај мрежата 4 десниот сид од коцката ќе биде оставен од триаголниците. Кај мрежата 3 горниот и долниот триаголник ќе се преклопат со првиот квадрат од лево. Кај мрежата 5 горниот триаголник ќе се преклопи со првиот квадрат од десно. Значи, 3 и 5 не се мрежи на коцката.

26. Која од дадените фигури не е мрежа на коцка?




**Решение.** **C).** При превиткувањето по заедничките страни на квадратите кај фигурата С) долните два триаголници ќе се преклопат, што значи дека нема да формираат квадрат. Кај сите други фигури при превиткувањето горните триаголници формираат квадрат, а исто важи и за долните триаголници.


27. Коцка  $3 \times 3 \times 3$  е составена од 15 црни коцки и 12 бели коцки. Пет страни на големата коцка се прикажани на долниот цртеж.



На кој цртеж е прикажана шестата страна на големата коцка?



**Решение. А).** Допирните работи на два сида се составени од три коцки кои се наоѓат на овие работи, па затоа во мрежата на коцката распоредот на црните и белите квадрати на работите мора да е симетричен на секој допирен раб. Ако почнеме од квадратот кој има црни квадратчиња во темињата, а другите квадратчиња се бели, го добиваме распоредот на дадените пет сидови кој е прикажан на цртежот десно. На цртежот се означени кои работи на белиот сид треба да се совпаднат со работите на четирите сида со кои овој сид се допира. Притоа, ако се има предвид превиткувањето на мрежата, при кое распоредот на полињата на работ 4 е во обратен редослед добиваме дека на местото на белиот сид треба да е квадратот прикажан на цртежот десно, а тоа е квадратот А), кој е ротиран за  $180^\circ$ .




28. Со помош на 108 бели и 108 црни единечни коцки (коцки со должина на раб  $1\text{ cm}$ ) е составена коцка со димензии  $6 \times 6 \times 6$ . Колку најмалку квадратни сантиметри обоени во црна боја може да се видливи?


- A)  $36 \text{ cm}^2$     B)  $40 \text{ cm}^2$     C)  $44 \text{ cm}^2$     D)  $56 \text{ cm}^2$     E)  $64 \text{ cm}^2$

**Решение.** **C).** Најмалку видливи квадратни сантиметри обоени во црна боја имаме ако прво од црните единечни коцки направиме коцка со димензии  $4 \times 4 \times 4$  за што ќе искористиме 64 црни коцки. Потоа преостанатите  $108 - 64 = 44$  црни коцки ги даваме на нејзините страни, со што ќе добиеме 44 видливи единечни црни квадрати и на крајот големата коцка ја доправаме со тоа што ги даваме белите 108 коцки. Така имаме најмалку  $44 \text{ cm}^2$  црно обоени, а преостанатите  $6 \cdot 36 - 44 = 172 \text{ cm}^2$  ќе бидат обоени бело.


29. На цртежот десно е дадена мрежа на правилна тристрана призма. Која отсечка ќе се совпадне со отсечката  $UV$  кога од мрежата ќе се направи призмата?
- A)  $WV$     B)  $XW$     C)  $XY$   
 D)  $QR$     E)  $RS$




**Решение.** **C).** На цртежот десно со различни бои се обоени отсечките кои се совпаѓаат при составување на призмата. Значи со работ  $UV$  ќе се совпадне работ  $XY$  (двете отсечки се обоени со жолта боја).



30. Секоја од петте вазни (прикажани на цртежите во понудените одговори на задачата) има иста висина и секоја од нив има волумен од 1 литар. Во секоја вазна се тура половина литар вода. Во која вазна ќе биде највисоко нивото на водата?




**Решение. А).** Бидејќи сите вазни имаат иста висина и во сите е туруено половина литар вода, нивото на водата ќе биде симетрично



во вазните В, С и Е (цртеж десно). Вазната А има најмала долна основа и постепено се шири кон врвот, па затоа нивото на водата во неа ќе биде најголемо.

31. Коцка ја сечеме со три рамнини паралелни на сидовите на коцката и добиваме осум мали квадари (види цртеж). Каков е односот на збирот на плоштините на овие осум квадари и плоштината на коцката?




- A) 1:1      B) 4:3      C) 3:2      D) 2:1      E) 4:1

**Решение. D).** Нека должината на работ на коцката е  $a$ . Со секое сечење на коцката плоштината на добиените тела се зголемува за  $2a^2$ . Значи, збирот на плоштините на осумте квадари ќе биде

$$6a^2 + 3 \cdot 2a^2 = 12a^2. \text{ Конечно, бараниот однос е } \frac{12a^2}{6a^2} = 2 = 2:1.$$

32. На цртежот десно е прикажан мрежа на квадар, на која се означени неколку должини. Колку е волуменот на овој квадар?

- A)  $43 \text{ cm}^3$     B)  $70 \text{ cm}^3$     C)  $80 \text{ cm}^3$



D)  $100 \text{ cm}^3$  E)  $120 \text{ cm}^3$

**Решение. C).** При ознаки како на цртежот десно имаме

$$a + b = 7,$$

$$a + c = 10,$$

$$2b + 2c = 26.$$


Според тоа,  $b + c = 13$ , па затоа

$2a + 2b + 2c = 30$ , од каде доби-


ваме  $a + b + c = 15$ . Сега лесно

се добива дека  $a = 2, b = 5, c = 8$ . Значи, волуменот на квадарот е

еднаков на  $2 \cdot 5 \cdot 8 = 80 \text{ cm}^3$ .




33. Сидарот Марко со помош на цигли кај кои најкраткиот раб е  $4 \text{ cm}$  ја направил коцката која е прикажана на цртежот десно. Кои се димензиите на циглите изразени во сантиметри?



- A)  $4 \times 6 \times 12$       B)  $4 \times 6 \times 16$       C)  $4 \times 8 \times 12$   
 D)  $4 \times 8 \times 16$       E)  $4 \times 12 \times 16$

**Решение. C).** Најкраткиот раб е 6 пати на работ на големата коцка, средниот раб е 3 пати и најдолгиот раб е 2 пати. Значи, средниот раб е  $6:3=2$  пати подолг, т.е. тој е долг  $8 \text{ cm}$ , а најдолгиот раб е  $6:2=3$  пати подолг, т.е. тој е долг  $12 \text{ cm}$ . Конечно, димензиите на циглите се  $4 \times 8 \times 12$ .

34. Сидарот Марко има две идентични цигли. Тој ги наредил на три различни начини поврзувајќи ги истите сидови. Плоштините на трите добиени квадари се дадени цртежот десно.



Определи ја плоштината на една цигла?


- A) 36      B) 48      C) 52      D) 54      E) 60

**Решение.** **D).** Плоштините на трите различни сида на циглата да ги означиме со  $A, B, C$  (цртеж десно). Тогаш

$$4A + 2B + 4C = 96,$$

$$2A + 4B + 4C = 102,$$


$$4A + 4B + 2C = 72.$$



Ако ги собереме горните равенства, добиваме  $10(A + B + C) = 270$ , односно  $2(A + B + C) = 54$ .

35. Неколку квадари се залепени со сидовите со еднакви плоштини како што е покажано на цртежот десно. Броевите ги покажуваат плоштините на соодветните сидови изразени во сантиметри квадратни. Колка е плоштината на сидот означен со  $X$ ?


- A) 16      B) 18      C) 20      D) 24      E) 26



**Решение.** **B).** Сидовите кои имаат плоштини 6 и 12 имаат иста страна, па затоа другите две страни се однесуваат како 2:1. Сега, сидовите кои имаат плоштини  $X$  и 36 имаат иста страна, а другите две страни се исти како и кај сидовите со плоштини 6 и 12 па затоа се однесуваат како 2:1. Но, тоа значи дека  $36:X = 2:1$  т.е.  $X = 18$ .

36. Кога висината на квадарот ќе се намали за  $3 \text{ cm}$ , тогаш неговата плоштина се намалува за  $60 \text{ cm}^2$ . Ако притоа добиеното тело е коцка, колку е волуменот на почетниот квадар?

- A)  $75 \text{ cm}^3$       B)  $125 \text{ cm}^3$       C)  $150 \text{ cm}^3$




- D)  $200 \text{ cm}^3$       E)  $320 \text{ cm}^3$

**Решение. D).** Бидејќи добиеното тело е коцка, основата на квадарот е квадрат. Нека должината на страната на квадратот е  $a$ . Тогаш плоштината на квадарот се намалува за  $4 \cdot 3a = 12a$ , па затоа  $12a = 60$  односно  $a = 5 \text{ cm}$ . Значи, должините на работите на квадарот се  $5 \text{ cm}$ ,  $5 \text{ cm}$  и  $8 \text{ cm}$ . Конечно, неговиот волумен е еднаков на  $5 \cdot 5 \cdot 8 = 200 \text{ cm}^3$ .


## 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

1. Колку четириаголници се прикажани на цртежот десно?


A) 0      B) 1      C) 2      D) 4      E) 5



**Решение.** **D).** При ознаки како на цртежот десно четириаголници на дадениот цртеж се:  $ABCD$ ,  $ABEF$ ,  $DCEF$ ,  $ICFH$ . Според тоа, на дадениот цртеж има 4 четириаголници.




2. Кога верверичката ќе се спушти на земја таа не се оддалечува повеќе од  $5m$  од стеблото на дрвото. Таа исто така останува на најмалку  $5m$  подалеку од куќичката на кучето. Која од следниве слики ја прикажува областа во која може да се движи верверичката?



**Решение.** **C).** Верверичката се движи во кружен прстен со разлика на радиусите на кружниците од кои е формиран еднаква на  $5m$ , од кој е исечен делот кој го зафаќа кругот со радиус  $5m$  и центар на средината на вратата на куќичката на кучето. Ваков штрафиран дел е прикажан на цртежот C).

3. На цртежот е нацртан петаголник. Горјан нацртал пет кружници со центри во точките  $A, B, C, D, E$  така што кружниците со центри на иста страна на петаголникот се допираат. Должините на страните на



петаголникот се дадени. Која точка е центар на кружницата со најголем радиус?

- A) A      B) B      C) C      D) D      E) E

**Решение.** А). Нека радиусите на кружниците со центри во точките  $A, B, C, D, E$  се  $a, b, c, d, e$ , соодветно. Тогаш

$$a + b = 16,$$

$$b + c = 14,$$

$$c + d = 17,$$

$$d + e = 13,$$


$$e + a = 14.$$

Тогаш

$$\begin{aligned} 2a &= (a+b)-(b+c)+(c+d)-(d+e)+(e+a) \\ &= 16 - 14 + 17 - 13 + 14 = 20, \end{aligned}$$

од каде добиваме  $a = 10$ . Сега,  $b = 6, c = 8, d = 9, e = 4$ .

4. На цртежот се прикажани пет складни полукружници и се означени должините на некои отсечки. Колку е радиусот на овие полукружници?



- A) 12      B) 16      C) 18      D) 12      E) 22

**Решение.** С). Ако со  $r$  го означиме радиусот на полукружниците, тогаш

$$2r + 12 + 2r + 12 + 2r = 22 + 2r + 16 + 2r + 22$$

$$6r + 24 = 4r + 60,$$

$$2r = 36,$$


$$r = 18.$$

5. Дадени се кружница и точка  $M$  во рамнината на кружницата, така што најкраткото растојание од  $M$  до кружницата е  $20\text{ cm}$ , а најдлгото растојание е  $24\text{ cm}$ . Колку сантиметри е доджината на радиусот на кружницата?


A) 2      B) 20      C) 22      D) 4 или 2      E) 2 или 22

**Решение.** **E).** Можни се два случаја:

- 1) Нека точката  $M$  е во внатрешноста на кружницата. Повлекуваме дијаметар кој ја содржи точката  $M$  и нека тој ја сече кружницата во точките  $P$  и  $N$  (цртеж десно). Тогаш кружницата со центар во  $M$  и радиус  $\overline{MP}$  лежи во внатрешноста на дадената кружница, а дадената кружница лежи во кружницата со центар во  $M$  и радиус  $\overline{MN}$ . Затоа најкраткото и најдлгото растојание од  $M$  до кружницата се  $\overline{MP}$  и  $\overline{MN}$ . Според тоа, радиусот на кружницата е  $\frac{\overline{MP} + \overline{MN}}{2} = \frac{24+20}{2} = 22\text{ cm}$ .



- 2) Нека точката  $M$  е во надворешноста на кружницата. Повлекуваме права низ точката  $M$  и центарот на дадената кружница, која ја сече кружницата во точките  $P$  и  $N$  (види цртеж). Тогаш кружницата со центар во  $M$  и радиус  $\overline{MN}$  лежи во надворешноста на дадената кружница, а дадената кружница лежи во кружницата со центар во  $M$  и радиус  $\overline{MP}$ . Затоа најкраткото и најдлгото растојание од  $M$  до кружницата се  $\overline{MN}$  и  $\overline{MP}$ . Според тоа, радиусот на кружницата е  $\frac{\overline{MP} - \overline{MN}}{2} = \frac{24-20}{2} = 2\text{ cm}$ .




6. Во темињата на правоаголник со димензии  $12\text{ cm} \times 9\text{ cm}$  се исечени четири четвртинки кругови, како на цртежот десно. Колкава е должината на отсечката означена со прашалниот знак?

A) 5      B) 6      C) 7  
D) 8      E) 9

**Решение.** **D).** Нека бараната должина е  $x$ . Тогаш при ознаки како на цртежот десно имаме:




$$\begin{aligned}x &= 12 - (c + d) \\&= 12 - (9 - a + 9 - b) \\&= 12 - 18 + (a + b) \\&= 12 - 18 + 12 = 6\text{ cm}.\end{aligned}$$



7. Во правоаголникот  $ABCD$  точките  $E$  и  $F$  се избрани на страната  $CD$ , така што  $\angle ABE = \angle DFA = 45^\circ$  и  $\overline{AB} + \overline{EF} = 20\text{ cm}$ . Колкава е должината на страната  $BC$ ?

A) 4 cm      B) 6 cm      C) 8 cm  
D) 10 cm      E) 12 cm

**Решение.** **D).** Низ пресечната точка  $O$  на отсечките  $AF$  и  $BE$  повлекуваме нормала на  $AB$ , која страните  $AB$  и  $CD$  ги сече во точките  $M$  и  $N$ , соодветно. Тогаш  $\overline{MN} = \overline{BC}$ . Понатаму, триаголниците  $ABO$  и  $EFO$  се рамнокраки правоаголни, па затоа  $\overline{MO} = \frac{1}{2}\overline{AB}$  и  $\overline{ON} = \frac{1}{2}\overline{EF}$ .



Конечно,  $\overline{BC} = \overline{MN} = \overline{MO} + \overline{ON} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{EF}) = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10 \text{ cm}$ .


8. Фудбалска топка е направена од бели шестаголници и црни петаголници, како што е прикажано на цртежот десно. Вкупно на топката има 12 петаголници. Колку шестаголници има на топката?

A) 12      B) 15      C) 18      D) 20      E) 24




**Решение.** **D).** Нека имаме  $a$  шестаголници. Секој шестаголник има по 3 соседни страни со петаголниците, а петаголниците меѓу себе немаат соседни страни. Значи, вкупно  $3a$  страни на шестаголниците се соседни со  $5 \cdot 12 = 60$  страни на петаголниците. Според тоа,  $3a = 60$ , односно  $a = 20$ .

9. Дадени се два триаголници (како на цртежот). На колку начини може да се изберат две темиња, по едно од секој триаголник, така што правата што минува низ нив не сече ниту еден од триаголниците?




A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) повеќе од 4

**Решение.** **D).** Триаголниците ќе ги означиме како на цртежот. Сега е јасно дека такви парови темиња се  $C$  и  $D$ ,  $B$  и  $D$ ,  $C$  и  $F$ ,  $B$  и  $E$ , т.е. имаме четири можни избори.




10. Филип нацртал 6 темиња на правилен шестаголни. Некои од нив ги поврзал со отсечки. Која фигура не можел сигурно да ја добие?




- A) трапез      B) правоаголен триаголник  
 C) квадрат      D) делтоид      E) тапоаголен триаголник


**Решение.** **C).** За да добие четириаголник со прави агли Филип мора да поврзи четири темиња кои лежат на спротивни страни на шестаголникот. Но, тогаш добива правоаголник со должини на страни  $a$  и  $a\sqrt{3}$ . Другите фигури може да се добијат како што е прикажано на долните цртежи.



11. Која од дадените фигури не може да се подели на два трапеза со едно повлекување на права линија?




**Решение.** **A).** Два трапези вкупно имаат 8 агли. Триаголникот има 3 агли, па бидејќи со повлекување на една права која го сече може да се добијат 3 (минува низ теме и сече страна) или 4 (сече две страни) нови агли, не е можно истиот да се подели на два трапези. Останатите фигури може да се поделат на два трапези (види ги долните цртежи).



12. Колку квадрати може да се нацртаат со темиња во дадените точки?  
 ● ● ●  
 ● ● ●  
 ● ● ●
- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. C).** Сите квадрати чии темиња се дадените точки се прикажани на цртежот десно. Значи имаме 4 квадрати.



13. Даден е квадрат со должина на страна  $1\text{ cm}$ . Колку точки има во рамнината кои се оддалечени точно  $1\text{ cm}$  од две темиња на овој квадрат?
- A) 4      B) 6      C) 8      D) 10      E) 12

**Решение. E).** Да разгледаме две соседни темиња на квадратот. Секоја точка која е оддалечена  $1\text{ cm}$  од две такви темиња, заедно со нив определува темиња на рамностран триаголник со должина на страна  $1\text{ cm}$ . Бидејќи над секоја страна може да се конструираат два такви триаголници, вкупниот број на такви точки е  $4 \cdot 2 = 8$ .




Сега да земеме две несоседни темиња на квадратот, т.е. крајни точки на негова дијагонала. Секоја точка која е оддалечена  $1\text{ cm}$  од две такви темиња заедно со нив определува темиња на рамнокрак правоаголен триаголник чие трето теме е теме на квадратот. Бидејќи над секоја дијагонала има два такви триаголници, вкупниот број на такви точки е  $2 \cdot 2 = 4$  и тоа всушност се темињата на квадратот.

Значи, имаме  $8 + 4 = 12$  точки со саканото свойство.

14. Во фигурата на цртежот десно важи  $\angle \alpha = 7^\circ$  и

$$\overline{OA_1} = \overline{A_1A_2} = \overline{A_2A_3} = \dots$$

Колку најмногу отсечки  $A_iA_{i+1}$  може да се нацртаат



на овој начин?

A) 10      B) 11      C) 12      D) 13

E) произволно многу

**Решение.** **C).** Триаголниците

$$\begin{aligned} &OA_1A_2, A_1A_2A_3, A_2A_3A_4, A_3A_4A_5, \\ &A_4A_5A_6, A_5A_6A_7, A_6A_7A_8, A_7A_8A_9, \\ &A_8A_9A_{10}, A_9A_{10}A_{11}, A_{10}A_{11}A_{12}, A_{11}A_{12}A_{13} \end{aligned}$$

се рамнокраки со основи

$$\begin{aligned} &OA_2, A_1A_3, A_2A_4, A_3A_5, A_4A_6, A_5A_7, A_6A_8, \\ &A_7A_9, A_8A_{10}, A_9A_{11}, A_{10}A_{12}, A_{11}A_{13}, \end{aligned}$$

и агли при основите

$$7^\circ, 14^\circ, 21^\circ, 28^\circ, 35^\circ, 42^\circ, 49^\circ, 56^\circ, 63^\circ, 70^\circ, 77^\circ, 84^\circ.$$

Ако може да се нацрта уште една отсечка, тогаш ќе добиеме рамнокрак триаголник  $A_{12}A_{13}A_{14}$  и тој ќе има агли при основата  $91^\circ$ , што не е можно.

15. Рамностран триаголник ротира околу неговиот центар: прво за  $3^\circ$ , па за  $9^\circ$  и така натаму (во  $n$ -тиот чекор ротира за  $(3^n)^\circ$ ). Колку различни позиции ќе има триаголникот при ваквите ротации (вклучувајќи ја почетната позиција)?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 360

**Решение.** **B).** Триаголниците се добиваат со ротации за

$$\begin{aligned} 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{4k} &= 3 \cdot (1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{4k-1}) \\ &= 3 \cdot \frac{(1+3+3^2+3^3+3^4+\dots+3^{4k-1})(3-1)}{3-1} \\ &= 3 \cdot \frac{3^{4k}-1}{2}, \end{aligned}$$

$$3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{4k+1} = 3 \cdot \frac{3^{4k+1}-1}{2},$$

$$3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{4k+2} = 3 \cdot \frac{3^{4k+2}-1}{2},$$

$$3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{4k+3} = 3 \cdot \frac{3^{4k+3}-1}{2},$$

степени. Понатаму, за  $i = 0, 1, 2, 3$  и за секој  $k \in \mathbb{N}$  имаме

$$3 \cdot \frac{3^{4(k+1)+i}-1}{2} - 3 \cdot \frac{3^{4k+i}-1}{2} = 3^{4k+i} \cdot 120^\circ,$$


односно аглите со кои се добиваат  $(4k+i)$ -тиот и  $4(k+1)+i$ -тиот триаголник се разликуваат за цел број пати по  $120^\circ$ . Тоа значи дека овие два триаголника се совпаѓаат. Конечно, бидејќи првите четири триаголници се добиваат со ротации на почетниот триаголник за  $3^\circ, 12^\circ, 39^\circ, 120^\circ$  заклучуваме тие се различни, односно дека при ваквите ротации триаголникот ќе има 4 различни позиции.

16. Квадрат со должина на страна  $6\text{ cm}$  и триаголник делумно се преклопуваат. Квадратот покрива  $60\%$  од плоштината на триаголникот, а триаголникот покрива  $\frac{2}{3}$  од плоштината на квадратот. Определи ја плоштината на триаголникот.

A)  $22\frac{4}{5}\text{ cm}^2$     B)  $24\text{ cm}^2$     C)  $36\text{ cm}^2$     D)  $40\text{ cm}^2$     E)  $60\text{ cm}^2$

**Решение. D).** Плоштината на квадратот е  $36\text{ cm}^2$ . Ако со  $x$  ја означиме плоштината на триаголникот, добиваме  $\frac{60}{100}x = \frac{2}{3} \cdot 36$ , од каде наоѓаме  $x = 40\text{ cm}^2$ .

17. Даден триаголник се превиткува преку испрекинатата линија и се добива фигурата десно. Плоштината на дадениот триаголник е 1,5




пати поголема од плоштината на добиената фигура. Плоштината на сивиот дел од добиената фигура е 1. Колку е плоштината на дадениот триаголник?

- A) 5      B) 4      C) 3      D) 2      E) друг одговор


**Решение.** **C).** Нека  $x$  е плоштината на дадениот триаголник, а  $y$  е плоштината на белиот четириаголник од добиената фигура. Тогаш  $x = 2y + 1$  и  $x = 1,5(y + 1)$ . Според тоа,  $2y + 1 = 1,5(y + 1)$ , од каде следува  $y = 1$ . Конечно,  $x = 2 \cdot 1 + 1 = 3$ .

18. На цртежот десно се прикажани три концентрични кружници со четири дијаметри (отсечки кои минуваат низ заедничкиот центар на кружниците). Колку проценти од добиената фигура се засенчени?

- A) 30%      B) 35%      C) 40%  
D) 45%      E) 50%




**Решение.** **E).** За секој сив дел постои бел дел кој е складен со сивиот. Истото во различни бои е прикажано на цртежот десно. Според тоа, сивиот дел е 50% од целата површина.



19. Колкав дел од површината на големиот квадрат е обоеан во сива боја?

- A)  $\frac{1}{4}$       B)  $\frac{\pi}{12}$       C)  $\frac{\pi+2}{16}$   
D)  $\frac{\pi}{4}$       E)  $\frac{1}{3}$




**Решение.** **A).** Аглите на сивите делови од кружниците во средниот квадрат се еднакви на  $45^\circ$ , па затоа секои два дела покриваат четвртина од кругот во кој се наоѓаат. Според тоа, плоштината на си-

виот дел е еднаква на плоштината на најмалиот квадрат. Неговите темиња се совпаѓаат со средините на страните на средниот квадрат, па затоа должината на неговата страна е еднаква на половина од должината на страната на големиот квадрат (средна линија во триаголник). Значи, ако должината на страната на големиот квадрат е  $a$ , тогаш должината на страната на малиот квадрат е  $\frac{a}{2}$ . Конечно,

плоштината на обоениот дел е  $\frac{a^2}{4}$ , т.е.  $\frac{1}{4}$  е плоштината на големиот квадрат е обоеана во сиво.

20. Колкава е плоштината на обоената површина на цртежот десно?
- A) 50      B) 80      C) 100  
 D) 120      E) 100




**Решение.** **C).** Правоаголникот да го поделиме на два квадрати со димензии  $10 \times 10$ . Потоа ако секој од добиените квадрати го ротираате околу неговиот центар за агол од  $90^\circ$ , тогаш во секој квадрат обоената површина ќе се совпадне со белата површина. Тоа значи дека во секој од двата квадрати половината е бел, а половината е сив. Конечно, плоштината на сивата површина е  $10 \cdot 20 : 2 = 100$ .

21. На цртежот десно е прикажано логото на една компанија. Тоа е направено од полукружници со радиуси  $2\text{ cm}$ ,  $4\text{ cm}$ ,  $8\text{ cm}$ . Колкав дел од логото е затемнет?

- A)  $\frac{1}{3}$       B)  $\frac{1}{4}$       C)  $\frac{1}{5}$       D)  $\frac{3}{4}$       E)  $\frac{2}{3}$



**Решение.** **B).** Ако го повлечеме дијаметарот  $AD$ , тогаш  $\overline{AC} = \overline{CD}$  и  $\overline{AB} = \overline{BC}$ . Затоа плоштината на




целиот амблем е еднаква на плоштината на полукругот над дијаметарот  $AD$ , а плоштината на затемнетиот дел е еднаква на плоштината на полукругот над дијаметарот  $CD$ . Имаме,

$$P_{AD} = \frac{8^2 \pi}{2} = 32\pi, \quad P_{CD} = \frac{4^2 \pi}{2} = 8\pi, \text{ т.е. } \frac{P_{CD}}{P_{AD}} = \frac{8\pi}{32\pi} = \frac{1}{4}.$$

22. На дадениот цртеж плоштината на секој круг е  $1 \text{ cm}^2$ . Плоштината на заедничкиот дел на било кои два круга е  $\frac{1}{8} \text{ cm}^2$ . Колку е плоштината на фигурата?

A)  $4 \text{ cm}^2$       B)  $\frac{9}{2} \text{ cm}^2$       C)  $\frac{35}{8} \text{ cm}^2$       D)  $\frac{39}{8} \text{ cm}^2$       E)  $\frac{19}{4} \text{ cm}^2$




**Решение. B).** Вкупната плоштина на петте круга е  $5 \text{ cm}^2$ . Притоа имаме 4 поклопувања и со секое поклопување вкупната плоштина се намалува за  $\frac{1}{8} \text{ cm}^2$ . Значи, плоштината на фигурата е  $5 - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{9}{2} \text{ cm}^2$ .

23. На цртежот десно важи  $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ .

Определи го односно на плоштините на сивиот и белиот дел на дадената фигура.

A) 2:1      B) 4:3      C) 5:3      D) 6:5      E) 8:5



**Решение. C).** Нека  $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = 2r$ .

Тогаш плоштината на најголемиот круг е  $P_1 = (4r)^2 \pi$ , следниот по големина круг е  $P_2 = (3r)^2 \pi$ , на третиот е  $P_3 = (2r)^2 \pi$  и на најмалиот круг е  $P_4 = r^2 \pi$ . Плоштината на белиот дел од фигурата е

$$P_2 - P_3 + P_4 = (3r)^2 \pi - (2r)^2 \pi + r^2 \pi = 6r^2 \pi,$$


а на сивиот дел е

$$P_1 - (P_2 - P_3 + P_4) = (4r)^2 \pi - 6r^2 \pi = 10r^2 \pi.$$


Значи, бараниот однос е  $10r^2 \pi : (6r^2 \pi) = 5 : 3$ .

24. Круг и триаголник се преклопени како на цртежот десно. Плоштината на пресекот на кругот и триаголникот е еднаква на 45% од плоштината на добиената фигура. Плоштината на триаголникот надвор од кругот е еднаква на 40% од плоштината на целата фигура. Колкав процент на кругот е надвор од триаголникот?

A) 20%      B) 25%      C) 30%      D) 35%      E) 50%



**Решение. B).** Со  $P$  да ја означиме плоштината на целата фигура. Бидејќи плоштината на пресекот на кругот и триаголникот (жолтиот дел) е  $45\%P = 0,45P$ , а плоштината на триаголникот надвор од кругот (синиот дел) е  $40\%P = 0,4P$ , добиваме дека плоштината на кругот надвор од триаголникот е еднаква на



$$P - (0,45P + 0,4P) = 0,15P.$$

Плоштината на целиот круг е збир на плоштините на жолтиот и розевиот дел од кругот, т.е.  $0,45P + 0,15P = 0,6P$ . Според тоа, процентот на кругот кој е надвот од триаголникот е еднаков на

$$\frac{0,15P}{0,60P} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 25\%.$$

25. На цртежот десно се прикажани четири срциња кои се преклопуваат. Плоштините на срцињата се  $1 \text{ cm}^2$ ,  $4 \text{ cm}^2$ ,  $9 \text{ cm}^2$  и  $16 \text{ cm}^2$ , соодветно. Колку е плоштината на осенчената површина?




- A)  $9 \text{ cm}^2$       B)  $10 \text{ cm}^2$       C)  $11 \text{ cm}^2$       D)  $12 \text{ cm}^2$       E)  $13 \text{ cm}^2$

**Решение.** **B).** Плоштината на големиот осенчен дел е еднаква на  $16 - 9 = 7 \text{ cm}^2$ . Плоштината на малиот осенчен дел е  $4 - 1 = 3 \text{ cm}^2$ .

Вкупната плоштина на осенчениот дел е  $7 + 3 = 10 \text{ cm}^2$ .

26. На цртежот десно е прикажано знамето на извидничкиот клуб на Фросина, на кое е нацртан гулаб во лет. Границата на гулабот е составена само од отсечки и делови од кружница. Површината на гулабот има плоштина  $192 \text{ cm}^2$ . Кои се димензите на знамето?




A)  $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$       B)  $12 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$       C)  $20 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$

- D)  $24 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$       E)  $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$

**Решение.** **D).** Со повлекувањето на сините


отсечки (цртеж десно) ги добиваме портокаловиот триаголник 1 и црвениот триаголник 2 кои се складни. Понатаму, складни се и



портокаловиот лик 3 и црвениот лик 4. Оттука плоштината на ликот на гулабот е еднаква на плоштината на правоаголникот кој е составен со 12 складни квадрати кои ја формираат мрежата. Значи, плоштината на еден мал квадрат е  $192 : 12 = 16 \text{ cm}^2$ , па затоа должината на

неговата страна е  $4 \text{ cm}$ . Значи, димензиите на знамето се  $4 \cdot 4 = 16 \text{ cm}$  и  $6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}$ .


27. Дијаграмот на цртежот десно ги покажува почетните положби, насоките



на движења и должините за кои четири автомобили  $A, B, C, D$  се поместуваат за пет секунди. Ако автомобилите продолжат да се движат во истите насоки и со истите брзини, кои два автомобили ќе се судрат?

- A) A и B      B) A и C      C) A и D      D) B и C      E) C и D

**Решение.** **B).** Во следните 5 секунди, автомобилите ќе се поместат за исто растојание во истите насоки, односно за истите вектори. Положбите на автомобилите се дадени на цртежот десно. Значи, ќе се судрат автомобилите A и C.



28. На Пабло од автомобилот му паднала регистерската таблица. Тој се забунил и ја прицврстил наопаку, но за среќа регистерската ознака останала иста. Која од следниве таблици може да е регистарската таблица на Пабло?

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| A) 04 NSN 40 | B) 60 HON 09 | C) 80 BNB 08 |
| D) 03 HNH 30 | E) 08 XBX 80 |              |

**Решение.** **B).** Кога регистерската таблица се поставува наопаку, таа всушност се ротира за  $180^\circ$ . Дадените пет таблици ротирани се прикажани на долните цртежи:

04 NSN 40	04 NSN 40
60 HON 09	60 HON 09
80 BNB 08	80 BNB 08
03 HNH 30	03 HNH 30

08 XBX 80

08 XBX 80

Како што можеме да забележиме само втората таблица дава при ротација за  $180^\circ$  слика која е идентична на оригиналот.

29. Нека  $M$  е производот на периметарот на триаголник и збирот на висините на триаголникот, кој има плоштина еднаква на 1. Кое од следните тврдења не е точно?
- A)  $M$  може да е поголем од 1000,
  - B) секогаш  $M$  е поголем од 6,
  - C)  $M$  може да е еднаков на 18
  - D) ако триаголникот е рамностраничен, тогаш  $M$  е поголем од 16
  - E)  $M$  може да е помал од 12

**Решение. E).** Нека додолините на страните на триаголникот се  $a, b, c$ , а додолините на соодветните висини се  $x, y, z$ . Тогаш од неравенството меѓу аритметичката и геометриската средина следува

$$(a+b+c)(x+y+z) \geq 3\sqrt[3]{abc} \cdot 3\sqrt[3]{xyz} = 9 \cdot 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{ax}{2} \cdot \frac{by}{2} \cdot \frac{cz}{2}} = 18\sqrt[3]{1 \cdot 1 \cdot 1} = 18,$$

при што знак за равенство важи ако и само ако  $a=b=c$  и  $x=y=z$ , т.е. ако и само ако триаголникот е рамностраничен. Според тоа, точни се тврдењата B), C), D), но не е точно тврдењето E). Понатаму, за триаголник со плоштина 1 и страни

$$a = 2\sqrt{\frac{64 - \sqrt{64^2 - 2^2}}{2}}, b = 64, c = 64,$$

висините се

$$x = \sqrt{\frac{64 + \sqrt{64^2 - 2^2}}{2}}, y = \frac{1}{32}, z = \frac{1}{32},$$


и важи

$$(a+b+c)(x+y+z) > 1000.$$

## IV ЛОГИКА И КОМБИНАТОРИКА


### 1. ЛОГИЧКИ ГЛАВОБОЛКИ

1. Андреј со чамец вози околу 5 пловки (цртеж десно). Кои пловки Андреј ќе ги заобиколи во насока на движењето на стрелките на часовникот?
- A) 2, 3, 4    B) 1, 2, 3    C) 1, 3, 5  
 D) 2, 4, 5    E) 2, 3, 5




**Решение.** **E).** Тоа се пловките кои при движењето му се од десна страна, т.е. пловките 2, 3 и 5.

2. Во паркот кој е прикажан на цртежот десно има пет дрва и три патеки. Во кој дел од паркот треба да се засади уште едно дрво така што на двете страни од секоја патека ќе има еднаков број дрва?
- A) A    B) B    C) C    D) D    E) E




**Решение.** **B).** Патеките да ги означиме како на цртежот десно и притоа страните да ги разликуваме кога одиме оддолу-нагоре.

Лево од 1 имаме две, а десно три дрва. Лево од 2 имаме три, а десно две дрва. Лево од 3 имаме две, десно три дрва. Значи, дрвото треба да го засадиме во делот кој е лево од 1, десно од 2 и лево од 3. Тоа е делот B).




3. Во паркот кој е прикажан на цртежот десно има 9 дрва и три патеки. Во кој дел од паркот треба да се засади уште едно дрво така што на двете страни од секоја патека ќе има еднаков број дрва?

A) A      B) B      C) C      D) D      E) E



**Решение.** **E).** Патеките да ги означиме како на цртежот десно и притоа страните да ги разликуваме кога одиме оддолу-нагоре.


Лево од 1 имаме четири, а десно пет дрва. Лево од 2 имаме пет, а десно четири дрва. Лево од 3 имаме четири, десно пет дрва. Значи, дрвото треба да го засадиме во делот кој е лево од 1, десно од 2 и лево од 3. Тоа е делот Е).



4. Ана, Бојан, Кате, Дора и Елка се сретнале на забава и се ракувале точно по еднаш со секој со кој се познаваат. Ана се ракувала еднаш, Бојан се ракувал двапати, Кате се ракувала трипати и Дора се ракувала четири пати. Колку пати се ракувала Елка?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 0

**Решение.** **B).** Бидејќи Дора се ракувала четири пати, тоа значи дека се ракувала со сите. Од друга страна, бидејќи Ана се ракувала само еднаш, тоа значи дека се ракувал само со Дора. Кате се ракувала трипати, па како не се ракувала со Ана, таа се ракувала со Дора, со Бојан и со Елка. Бојан се ракувал двапати и тоа со Дора и со Кате.




Конечно, добиваме дека Елка се ракувала Дора и со Кате, односно два пати. Ракувањата се прикажани на цртежот.

5. Снежана организирала турнир во шах во кој секое џуце одиграло една партија со секое од преостанатите џуциња. Во понеделник Лутко одиграл една партија, Кивко две, Спанко три, Страмежливко 4, Среќко пет и Учо шест партии. Колку партии во понеделникот одиграл Глупчо?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**Решение.** **C).** Да ги прикажеме графички одиграните партии во понеделник. Тргнуваме од Учо и ги поврзуваме останатите шест џуциња. Со тоа Лутко е поврзан. Сега одиме со Среќко кој го поврзуваме со преостанатите четири џуциња. Со тоа Кивко е поврзан. Потоа одиме со Страмежливко кој го поврзуваме со преостанатите две џуциња. Со тоа Спанко е поврзан и се нацртани сите врски дадени во условот на задачата.



Значи, Глупо ги одиграл партиите со Учо, Среќко и Страмежливко, т.е. одиграл 3 партии.

6. Наставничката Ирина прашала пет од своите ученици колку од нив учеле претходниот ден. Петар рекол ниту еден, Билјана рекла само еден, Оливера рекла точно двајца, Евгенија рекла точно тројца и Горан рекол точно четворица. Ирина знае дека оние ученици кои што не учеле претходниот ден не ја кажуваат вистината, а оние кои што учеле ја кажуваат вистината. Колку од овие ученици учеле претходниот ден?

A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Решение. В).** Бидејќи петте деца дале пет различни изјави, само едно од децата дало точен исказ.

Тоа значи, само едно дете учело и тоа е Билјана.

7. Во една чинија со овошје има двапати повеќе јаболки од круши. Кристина и Лилјана го поделија овошјето од чинијата така што Кристина зеде двапати повеќе парчиња овошје од Лилјана. Кој од следниве искази е секогаш вистинит?

- A) Кристина зеде барем една круша.
- B) Кристина зеде двапати повеќе јаболка од круши.
- C) Кристина зеде двапати повеќе јаболка од Лилјана.
- D) Кристина зеде толку јаболка колку што Лилјана доби круши.
- E) Кристина зеде круши онолку колку што Лилјана доби јаболка.

**Решение. Е).** Исказот A) не е точен ако Кристина ги земе сите јаболка, а притоа и исказот D) не е точен. Исказот B) не е точен ако Кристина ги земе сите круши и исто толку јаболка, а притоа и исказот C) не е точен.

Ќе покажеме дека исказот E) е секогаш точен. Нека во кутијата има  $a$  круши и  $2a$  јаболка. Тогаш Кристина зела  $2a$  парчиња овошје, а Лилјана зела  $a$  парчиња овошје. Ако Кристина зела  $x$  круши, тогаш таа зела  $2a - x$  јаболка. Според тоа, во кутијата останале  $a - x$  круши и  $2a - (2a - x) = x$  јаболка кои ги зела Лилјана. Конечно, Кристина зела  $x$  круши, а Лилјана  $x$  јаболка, што значи дека секогаш е точен исказот E).

8. Глувците цел ден краделе кашкавал насечен на парчиња. Ги гледа мрзливиот мачор Дивко, кој го забележал следново: секое глувче укralo различен број на парчиња, секое глувче укralo помалку од 10

парчиња, и ниту едно глувче не украдо двојно повеќе парчиња од друго глувче. Колку најмногу глувчиња можел да забележи Дивко?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение.** **C).** Не може да се истовремено украдени 1 и 2 парчиња кашкавал, 2 и 4 парчиња кашкавал, 4 и 8 парчиња кашкавал и 3 и 6 парчиња кашкавал. Значи, може да се украдени

$$\begin{array}{lll} 2,3,5,7,8,9; & 2,5,6,7,8,9; & 1,3,4,5,7,9; \\ 1,4,5,6,7,9; & 1,3,5,7,8,9; & 1,5,6,7,8,9. \end{array}$$

Според тоа, Дивко најмногу може да забележи 6 глувчиња.

9. Матео има волшебен квадрат кој зборува. Должината на страната на квадратот е  $32\text{ cm}$ . Кога кажува вистина страната на квадратот се намалува за  $2\text{ cm}$ , а ако излаже неговиот периметар двојно се зголемува. Квадратот кажал четири тврдења од кои две се вистинити и две не се вистинити, но не е познато во кој редослед тврдењата се кажани. Колку е најголемата можна вредност на периметарот на квадратот по овие четири тврдења?

- A) 28      B) 80      C) 88      D) 112      E) 120

**Решение.** **D).** *Прв начин.* Кога квадратот не лаже неговиот периметар се намалува за  $4 \cdot 2 = 8\text{ cm}$ , а кога лаже периметарот се зголемува двојно. Затоа најголемиот периметар се добива ако прво истиот два пати двојно се зголеми, а потоа два пати се намали за по  $8\text{ cm}$ . Почекната вредност на периметарот е  $32\text{ cm}$ , па редоследно тој ќе биде  $64\text{ cm}, 128\text{ cm}, 120\text{ cm}$  и  $112\text{ cm}$ .

*Втор начин.* Почетниот периметра е  $32\text{ cm}$ . Кога квадратот кажува лага да означиме со Л, а кога кажува вистина да означиме со В. Имаме шест можности за исказување на две лажни и две вистинити тврдења:

- ВВЛЛ и периметарот редоследно е  $24 \text{ cm}, 16 \text{ cm}, 32 \text{ cm}, 64 \text{ cm}$ ,
- ВЛЛВ и периметарот редоследно е  $24 \text{ cm}, 48 \text{ cm}, 96 \text{ cm}, 88 \text{ cm}$ ,
- ЛЛВВ и периметарот ресоледно е  $64 \text{ cm}, 128 \text{ cm}, 120 \text{ cm}, 112 \text{ cm}$ ,
- ЛВVL и периметарот редоследно е  $64 \text{ cm}, 56 \text{ cm}, 48 \text{ cm}, 96 \text{ cm}$ ,
- ЛВЛВ и периметарот редоследно е  $64 \text{ cm}, 56 \text{ cm}, 112 \text{ cm}, 104 \text{ cm}$ ,
- ВЛВЛ и периметарот редоследно е  $24 \text{ cm}, 48 \text{ cm}, 40 \text{ cm}, 80 \text{ cm}$ .


Значи, во зависност од распоредот на тврдењата имаме шест можни периметри, од кои најголем е  $112 \text{ cm}$ .

10. Секое од трите врапчиња Сики, Чаки и Баки, направиле сопствено гнездо. Сики вели: „Моето гнездо е повеќе од два пати подалеку од гнездото на Чаки, отколку од гнездото на Баки“. Чаки вели: „Моето гнездо е повеќе од два пати подалеку од гнездото на Баки, отколку од гнездото на Сики“. Баки вели: „Моето гнездо е повеќе од два пати подалеку од гнездото на Чаки, отколку од гнездото на Сики“. Ако се знае дека две од врапчињата ја говорат истината, кое од нив лаже?

A) Сики      B) Чаки      C) Баки      D) ниту еднож

E) не може да се определи

**Решение.** **B).** Можеме да сметаме дека во општ случај гнездата на трите птици се темиња на триаголник. Овој триаголник да го означиме со ЧБС (Ч гнездото на Чаки, Б гнездото на Баки и С гнездото на Сики). Можно е триаголникот да е дегенериран, т.е. сите три гнезда да припаѓаат на една права. Должините на страните на триаголникот да ги означиме со  $a, b, c$  (види цртеж). Од условот на задачата следува  $b > 2a, c > 2b, c > 2a$ . Можни се следниве случаи:



- 1) Сики и Чаки говорат вистина, а Баки лаже. Тогаш  $a < 0,5b$ , па од неравенството на триаголник следува  $2b < c \leq a + b < 1,5b$ , што не е можно.
- 2) Чаки и Баки говорат вистина, а Баки лаже. Тогаш  $b < 0,5c$  и  $a < 0,5c$ . Повторно од неравенството на триаголник следува  $c \leq a + b < 0,5c + 0,5c = c$ , што не е можно.
- 3) Сики и Баки говорат вистина, а Чаки лаже. Тогаш  $a < 0,5b$ , па од неравенството на триаголник следува  $c \leq a + b < 1,5b$ , што не противречи на спротивното тврдење на Чаки, т.е. на  $c \leq 2b$ . Значи, овој случај е можен.

11. Секоја година меѓународниот математички натпревар Кенгур без граници се одржува во третиот по ред четврток во месец март. Кој е последниот датум во кој може да се одржи натпреварот во некоја година?

- A) 14 март    B) 15 март    C) 20 март    D) 21 март    E) 22 март

**Решение. D).** Третиот четврток е на најкасниот датум во месецот ако првиот четврток е на најкасниот датум во месецот. Првиот четврток најкасно може да е на 7 март. Според тоа, вториот четврток најкасно е на 14 март и третиот четврток најкасно е на 21 март.

12. Родендените на Ана, Бети, Кате, Данче и Ева, во некој редослед се на 20.02.2001, 12.03.2000, 20.03.2001, 12.04.2000 и 23.04.2001. Ана и Ева се родени во ист месец. Исто така Бети и Кате се родени во ист месец. Ана и Кате се родени во ист ден но во различни месеци. Исто така, Данче и Ева се родени во ист ден но во различни месеци. Кое од овие девојчиња е најмладо?

- A) Ана    B) Бети    C) Кате    D) Данче    E) Ева

**Решение. В).** Исти месеци се во датите 12.03.2000 и 20.03.2001, односно во датите 12.04.2000 и 23.04.2001, па ова се соодветно родендените на Ана и Ева, односно на Бети и Кате, во некој распоред. Понатаму, исти денови се во датите 12.03.2000 и 12.04.2000, како и во датите 20.02.2001 и 20.03.2001, па ова се родендените на Ана и Кате, односно на Данче и Ева, во некој распоред.

Во четирите парови се повторуваат девојчињата Ана, Ева и Кате и се повторуваат датите 12.03.2000, 12.04.2000 и 20.03.2001. Од условот за месеците останува датата 23.04.2001 и девојчето Бети, а од условот за деновите останува датата 20.02.2001 и девојчето Данче. Според тоа, најмлада е Бети, која е родена на 23.04.2001.

**Забелешка.** Ако се искористат добиените заклучоци лесно се добива дека Ана е родена на 12.03.2000, Ева е родена на 20.03.2001 и Кате е родена на 12.04.2000.

13. Во сад со овошје има јаболка, грозје, цреши, јагоди и банани. Ана сака јаболка. Петар сака јаболка, цреши, јагоди и банани. Лена сака грозје, цреши, јагоди и банани. Доротеј сака јаболки, грозје и цреши. Елица сака јаболки и цреши. Овошјето го поделиле така што секој добил различен вид овошје и тоа што го сака. Кој ги добил црешите?
- A) Ана      B) Петар      C) Лена      D) Доротеј      E) Елица

**Решение. Е).** Ако секој го добил овошјето кое го сака, тогаш Ана добила јаболка, Сега, Елица сака јаболка и цреши, па како јаболката се кај Ана, заклучуваме дека Елица добила цреши.

Понатаму, Доротеј добил грозје, а Петар и Лена добиле јагоди и банани во некој редослед.

14. Броевите 2, 5, 7 и 12 се запишани на една страна од четирите карти, по еден број на секоја карта, а на другата страна од картите е запи-

шано: „бројот е делив со 7“, „бројот е прост“, „бројот е непарен“ и „бројот е поголем од 100“, по една реченица на секоја карта. Познато е дека бројот запишан на секоја од картите не соодветствува со тоа што е запишано на другата нејзина страна. Кој број е запишан на картата на која стои „бројот е поголем од 100“?

A) 2      B) 5      C) 7      D) 12

E) не е можно да се определи

**Решение.** **C).** Да забележиме дека:

- исказот „бројот е делив со 7“, може да е запишан на картите со броевите 2, 5 или 12,
- исказот „бројот е прост“ може да е запишан само на картата со бројот 12,
- исказот „бројот е непарен“ може да е запишан на картите со броевите 2 или 12,
- исказот „бројот е поголем од 100“ може да е запишан на било која од картите.

Сега, очигледно е дека на картата со број 12 е запишано „бројот е прост“, на картата 2 е запишано „бројот е непарен“, на картата со број 5 е запишано „бројот е делив со 7“ и на картата 7 е запишано „бројот е поголем од 100“.

15. Тврдењата подолу се однесуваат на еден четирицифрен број.

4132    Две цифри се точни, но се на погрешни места.

9826    Една цифра е точна и е на вистинското место.

5079    Две цифри се точни, но една е на погрешно место.

2741    Една цифра е точна и е на погрешно место.

7642    Ниту една цифра не е точна.

Која е цифрата на единиците на четирицифрениот број?

A) 0      B) 1      C) 3      D) 5      E) 9

**Решение. C).** Од петтото тврдење следува дека цифрите 2, 4, 6 и 7 не се од бараниот број, па затоа имаме:

\_13\_ Две цифри се точни, но се на погрешни места.

98\_ \_ Една цифра е точна и е на вистинското место.

50\_9 Две цифри се точни, но една е на погрешно место.

\_ \_ \_1 Една цифра е точна и е на погрешно место.

Сега од второто тврдење имаме дека една од цифрите 8 или 9 е точна. Ако тоа е цифрата 8, тогаш од третото тврдење добиваме дека 5 и 0 се цифри од бараниот број. Значи, четирицифрениот број е записан со цифрите 1, 3, 8, 5 и 0, што не е можно бидејќи тоа се пет различни цифри. Значи од цифрите 9 и 8 цифрата 9 е во записот на бараниот број. Сега имаме:

\_13\_ Две цифри се точни, но се на погрешни места.

9\_ \_ \_ Една цифра е точна и е на вистинското место.

50\_9 Две цифри се точни, но една е на погрешно место.

\_ \_ \_1 Една цифра е точна и е на погрешно место.

Од вториот исказ следува дека цифрата 9 е цифра на илјадитите, па како во 50\_9 само една цифра е на погрешно место, добиваме дека цифрата 5 не е во записот на бројот и бројот е 90\_ \_. Сега имаме

\_13\_ Две цифри се точни, но се на погрешни места.

90 \_ \_ Две цифри се точни и се на вистинските места.

\_ \_ \_1 Една цифра е точна и е на погрешно место,

од каде следува дека бараниот број е 9013. Цифрата на единиците на бројот е 3.

16. Бранко е 5 *cm* повисок од Арон, но 10 *cm* е понизок од Џане. Дарко е 10 *cm* повисок од Џане, но 5 *cm* е понизок од Емил. Кој од следните искази е точен?

A) Арон и Емил се со еднакви височини

- Б) Арон е 10 *см* повисок од Емил
- В) Арон е 10 *см* понизок од Емил
- Д) Арон е 30 *см* повисок од Емил
- Е) Арон е 30 *см* понизок од Емил

**Решение.** **E).** Нека височините на височините на Арон, Бранко, Цане, Дарко и Емил ги означиме со  $a, b, c, d, e$ , соодветно. Тогаш важи

$$\begin{aligned}b &= a + 5, & c &= b + 10 = a + 15, \\d &= c + 10 = a + 25, & e &= d + 5 = a + 30.\end{aligned}$$

Според тоа, Арон е 30 *см* понизок од Емил.

17. Еден компјутерски фајл содржи информации за Раде, Фросина, Лена, Жана и Ана. Информацијата за Раде е по информацијата за Лена, а информацијата за Фросина е пред таа за Раде и непосредно по информацијата за Жана. Притоа информацијата за Лена е по информацијата за Жана, но Жана не е на прво место. На кое место во фајлот е информацијата за Ана?

- А) прво
- В) второ
- С) трето
- Д) четврто
- Е) петто

**Решение.** **A).** Информациите ќе ги означиме со почетните имиња на децата, кои букви ќе го означуваат местото на кое се наоѓа информацијата. Бидејќи информацијата за Раде е по информацијата за Лена имаме  $L < R$ . Слично  $F < R$  и  $Z < F$ . Исто така  $Z < L$ , па затоа  $Z < L < R$  и  $Z < F < R$ . Но, Жана не е на прво место, што значи дека  $Z$  не е најмал број, па затоа најмал број е  $A$ , што значи дека информацијата за Ана е на прво место.

18. Во една трка, Ласте стигнал на целта пред Максим, Виктор стигнал на целта по Јане, Максим стигнал пред Јане, а Едвин стигнал на целта пред Виктор. Кој од петте тркачи, стигнал на целта последен?

- A) Виктор      B) Максим      C) Ласте      D) Јане      E) Едвин

**Решение. A).** Ако со почетните букви на имињата ги означиме времињата на пристигнување на натпреварувачите, добиваме

$$L < M, J < V, M < J, E < V, \text{ т.е. } L < M < J < V \text{ и } E < V.$$

Значи, последен стигнал Виктор.

19. Матеј и Мартин учествувале на една маратонска трка. Откако трката завршила тие забележале дека Мартин завршил пред двојно повеќе маратонци од оние што завршиле пред Матеј, а Матеј завршил пред 1,5 пати повеќе маратонци од оние што завршиле пред Мартин. Мартин завршил на 21-вото место. Колку вкупно маратонци учествувале во трката?

- A) 31      B) 41      C) 51      D) 61      E) 81

**Решение. B).** По Мартин биле  $2a$ , а пред Матеј биле  $a$  маратонци. По Матеј биле  $1,5b$ , а пред Мартин биле  $b$  маратонци. Мартин бил 21-ви, па затоа  $b = 20$ . Понатаму,  $2a + b = a + 1,5b$ , од каде добиваме  $a = 0,5b = 10$ . Конечно, во трката учествувале вкупно  $2a + b + 1 = 41$  маратонец.

20. Горјан стои во ред во кој бројот на луѓето е содржател на бројот 3. Тој забележал дека пред него и зад него има еднаков број луѓе. Во редот ги видел и своите двајца пријатели, двајцата стојат зад него. Едниот пријател е на 19-то место, а другиот е на 28-то место. На кое место е Горјан?

- A) 14.      B) 15.      C) 16.      D) 17.      E) 18.

**Решение. D).** Бидејќи пред Горјан и зад Горјан има по  $n$  луѓе тој е на  $(n+1)$ -место и во редот има  $2n+1$  луѓе. Затоа  $n+1 < 19$  и  $28 < 2n+1$ . Последното значи дека  $n \in \{14, 15, 16, 17\}$ . Според тоа,

$2n+1 \in \{29, 31, 33, 35\}$ . Но, бројот на луѓето е содржател на бројот 3, па затоа во редот има 33 луѓе и Горјан е 17-ти во редот.

21. Во една вреќа се наоѓаат топки со пет различни бои, со исти големина и маса. Две од нив се црвени, три се сини, десет се бели, четири се зелени и три се црни. Миле вади топки од вреќата, една по една, без да ги враќа и без да гледа во нив. Кој е најмалиот број на топки кои што тој треба да ги извади од вреќата за да меѓу нив има две топки со иста боја?

A) 2              B) 12              C) 10              D) 5              E) 6

**Решение. Е).** Бидејќи имаме топки во 5 бои, ако Миле извади 5 топки, може да се случи сите да се со различни бои. Но, ако извади шест топки, тогаш од принципот на Дирихле следува дека две топки мора да се истобојни.

22. Во една кутија има само зелени, црвени, сини и жолти топчиња, со иста големина и маса. Ако од кутијата без гледање извадиме 27 топчиња, тогаш меѓу изведените топчиња секогаш има барем едно зелено топче. Ако од кутијата без гледање извадиме 25 топчиња, тогаш меѓу изведените топчиња секогаш има барем едно црвено топче. Ако од кутијата без гледање извадиме 22 топчиња, тогаш меѓу изведените топчиња секогаш има барем едно сино топче. Ако од кутијата без гледање извадиме 17 топчиња, тогаш меѓу изведените топчиња секогаш има барем едно жолто топче.

Кој е најголемиот можен број топчиња во таа кутија?

A) 27              B) 29              C) 51              D) 87              E) 91

**Решение. В).** Со  $a, b, c, d$  редоследно да го означиме бројот на зелените, црвените, сините и жолтите топчиња. Бидејќи меѓу 27 топчиња има барем едно зелено добиваме  $b + c + d \leq 26$ . Бидејќи меѓу 25

топчиња има барем едно црвено добиваме  $a + c + d \leq 24$ . Бидејќи меѓу 22 топчиња има барем едно сино добиваме  $a + b + d \leq 21$ . Бидејќи меѓу 17 топчиња има барем едно жолто добиваме  $a + b + c \leq 16$ . Ги собирааме добиените неравенства и наоѓаме  $3a + 3b + 3c + 3d \leq 87$ , односно  $a + b + c + d \leq 29$ . Значи, најголемиот можен број топчиња во кутијата е 29.

23. Во касата на пиратите вкупно има 30 златни, сребрени и бронзени монети. За да провери дали се лојални, капетанот Флинт побарал од пиратите да ги пребројат монетите во касата независно еден од друг и ги запишал резултатите од нивните броевња, кои се прикажани во табелата. На местата на кои е прашалниот знак, броевите биле зачртани и не се гледаат. Само еден од пиратите точно ги преbroјал монетите, а останатите тројца соопштиле погрешни броеви во сите три одговори. Кој пират точно ги преbroјал монетите?

	Златни	Сребрени	бронзени
Том	?	9	11
Пит	7	?	12
Цим	10	?	10
Џо	9	10	?

нот Флинт побарал од пиратите да ги преbroјат монетите во касата независно еден од друг и ги запишал резултатите од нивните броевња, кои се прикажани во табелата. На местата на кои е прашалниот знак, броевите биле зачртани и не се гледаат. Само еден од пиратите точно ги преbroјал монетите, а останатите тројца соопштиле погрешни броеви во сите три одговори. Кој пират точно ги преbroјал монетите?

- A) Том      B) Пит      C) Цим      D) Џо

E) не може да се определи

**Решение. B).** Ако Том точно ги преbroјал монетите, тогаш тој соопштил дека има 10 златни монети, што значи дека

	Златни	Сребрени	бронзени
Том	?	9	11
Пит	7	11	12
Цим	10	?	10
Џо	9	10	?

ка и Цим точно ги преbroјал златните монети, што е противречност.

Ако Цим точно ги преbroјал монетите, тогаш тој соопштил дека има 10 сребрени монети, што значи дека и Џо точно ги преbroјал сребрените монети, што е противречност. Ако Џо точно ги преbroјал монетите, тој соопштил дека има 11 бронзени монети, што значи

дека и Том точно ги преbroјал бронзените монети, што е противречност. Значи, останува Пит точно да ги преbroјал монетите, па тој соопштил дека има 11 сребрени монети. Тогаш табелата изгледа како што е прикажано на цртежот горе десно, и тогаш немаме противречност.

24. Лав се наоѓа во едната од трите соби. На вратата на првата соба пишува „Лавот е тука“. На врата на втората соба пишува „Лавот не е тука“. На вратата на третата соба пишува „ $2 + 3 = 2 \times 3$ “. Од трите реченици напишани на вратите само една е вистината. Во која соба е лавот?

- A) Во првата соба .
- B) Во втората соба.
- C) Во третата соба.
- D) Може да биде во која било соба.
- E) Може да биде во првата или втората соба.

**Решение. C).** Јасно, исказот на третата врата не е вистинит. Тогаш ако е вистинит исказот на првата врата, вистинит ќе биде и исказот на втората врата што е противречност. Значи, исказот на првата врата не е вистинит, а вистинит е исказот на втората врата. Тоа значи, лавот не е во првата и не е во втората соба, па останува лавот да е во третата соба.

25. Хотел на еден Хрватски остров се рекламира користејќи го слоганот: „350 сончеви денови секоја година!“. Ако рекламата е точна, колку најмалку денови во 2018 година треба да остане Вангел на островот за да биде сигурен дека во текот на одморот ќе има два последователни сончеви денови?

- A) 17
- B) 21
- C) 31
- D) 32
- E) 35

**Решение. D).** Бидејќи 2018. година не е престапна, таа има 365 дена. Од  $365 - 350 = 15$  добиваме дека на острот има 15 облачни денови. Најдолго треба да се остане ако деновите наизменично се менуваат сончев ден и облачен ден.

Ако првиот ден е сончев, тогаш првите 15 парни денови 2, 4, 6, ..., 30 се облачни, па затоа 31. и 32. ден се сончеви.

Ако првиот ден е облачен, тогаш првите 15 непрани денови 1, 3, ..., 29 се облачни, па затоа 30. и 31. ден се сончеви.

Значи, во неповолниот случај Вангел мора да остане најмалку 32 дена.

26. На еден остров живеат само вистинољупци и лажговци. Лажговците секогаш лажат, а вистинољупците секогаш ја говорат вистината. Во еден ред имало 25 жители од острот. Секој од нив, освен првиот, рекол дека човекот кој е пред него во редот е лажливец. Првиот во редот дека сите кои се зад него во редот се лажливци. Колку луѓе во редот биле лажливци?

A) 0                  B) 12                  C) 13                  D) 24

E) не е можно да се определи

**Решение. C).** Лажливците ќе ги означуваме со L, а вистинољупците со V. Ако последниот во редот е лажливец, тогаш тој што е одма пред него е вистинољубец. Понатаму, тој што е одма пред него е лажчивец итн. Така добиваме дека низата е

ЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛ.

Бидејќи првиот во редот рекол дека сите зад него се лажливци, очигледно тој излагал, т.е. горната состојба е можна. Значи, во редот има 13 лажливци.

Ако последниот во редот е вистинољубец, тогаш како погоре заклучуваме дека редот е

ВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВ.

Но, првиот рекол дека сите зад него се лажливици, што не е точно,  
Значи, овој случај не е можен.

27. Горјан ги прашал Зоран и Петар кој ден е денес. Зоран секогаш лаже во понеделник, вторник и среда, а Петар секогаш лаже во четврток, петок и сабота. Зоран рекол: „Вчера беше еден од деновите кога јас лажам“. Истиот одговор го дал и Петар. Кој ден е денес?
- A) четврток    B) петок    C) сабота    D) недела    E) понеделник

**Решение. А).** Ако денес е ден кога Зоран говори вистина, тогаш денес е четврток, бидејќи тоа е единствениот ден во кој по деновите во кои лаже, тој говори вистина.

Ако денес е ден кога Зоран лаже, тогаш вчера тој говорел вистина, па затоа денес мора да е понеделник бидејќи тоа е единствениот ден во кој по деновите во кои говори вистина, тој лаже.

Значи, по изјавата на Зоран Горјан знае дека денес е понеделник или четврток.

На потполно ист начин од изјавата на Петар следува дека денес е четврток или недела.

Бидејќи четврток е единствен ден кој е можен и во двета случаја заклучуваме дека денес е четврток.

28. Едно дете секогаш кажува вистина во четврток и петок, а секогаш лаже во вторник. Другите денови од седмицата случајно кажува вистина или лага. Во седум последователни денови го прашале за него-вото име. Прите шест дена ги дал следниве одговори: Јован, Боби, Јован, Боби, Перо, Боби. Кој одговор го дал седмиот ден?
- A) Јован    B) Боби    C) Перо    D) Диме    E) друг одговор

**Решение. А).** Бидејќи во низата немаме два исти последователни одговори, заклучуваме дека наведените одговори се или од петок до среда, или од сабота до четврток.

Нека наведените одговори се од сабота до четврток. Значи, детето се вика Боби. Но тоа значи дека во вторник тој кажал Боби, т.е. дал точен одговор, што е противречност.

Нека наведените одговори се од петок до среда. Значи, детето се вика Јован. Сега, тој во вторник кажал Перо. Што значи дека излагал, па затоа во четврток кажал точен одговор, т.е. кажал дека се вика Јован.

29. Во собата се наоѓаат неколку луѓе. Секој од нив е или лажливец (кој секогаш лаже) или вitez (кој секогаш ја говори вистината). Од собата се слушнале неколку гласови:

*Прв глас.* Во собата има најмногу тројца. Сите сме лажговци.

*Втор глас.* Во собата има најмногу четворица. Не сме сите лажговци.

*Трет глас.* Во собата има петмина. Тројца се лажговци.

Колку луѓе има во собата и колку од нив се лажговци?

- A) 3, од кои 1 е лажливец
- B) 4, од кои 3 се лажговци
- C) 4, од кои 2 се лажговци
- D) 5, од кои 2 се лажговци
- E) 5, од кои 3 се лажговци

**Решение. С).** Првиот глас е на лажливец, бидејќи како вitez не може да каже: „Сите сме лажговци.“ Според тоа, не е точен и неговиот прв исказ. Значи, во собата има повеќе од тројца.

Вториот глас е на вitez, бидејќи неговиот втор исказ е точен. Значи, точен е и неговиот прв исказ. Значи, во собата нема повеќе од четво-

рица. Ако се земе и првиот исказ на првиот човек, заклучуваме дека во собата има точно четворица.

Третиот глас е на лажливец, бидејќи неговиот прв исказ не е точен.

Тогаш не е точен и неговиот втор исказ (дека има тројца лажговци).

Значи, во собата има двајца лажговци и двајца витези.

30. На еден остров имало 2013 жители. Некои од нив се витези, а останатите се лажговци. Витезите секогаш ја зборуваат вистината, а лажговците секогаш лажат. Секој ден еден од жителите велел: По моето заминување од островот, бројот на витези на островот ќе биде ист со бројот лажговци, и потоа заминувал од островот. По 2013 искајувања сите жители на островот заминале. Колку од нив биле лажговци?

A) 0              B) 1006              C) 1007              D) 2013

E) не е можно да се определи

**Решение.** **B).** Бидејќи по 2013 кажувања сите жители на островот заминале, т.е. останале 0 жители, последниот жител кој заминал бил витез. Јасно, претпоследниот жител кој заминал не може да биде витез, бидејќи ако е витез, тогаш ќе останел само еден жител, а витезите не лажат. Понатаму, пред да останат 2 жители, лицето кое заминало мора да е витез, а пред да останат три жители лицето кое заминало мора да е лажго. Продолжувајќи ја постапката добиваме дека од назад последователно заминувал: витез, лажго, витез, лажго, витез итн. што значи дека на островот имало 1007 витези и 1006 лажговци.

31. Во еден град има 21 витез и 2000 лажговци. Витезите секогаш ја говорат вистината, а лажговците секогаш лажат. Волшебник поделил 2020 од овие 2021 луѓе на 1010 парови. Секој човек во парот го

опишува другиот човек од парот или како витез или како лажливец. Како резултат на тоа, 2000 луѓе беа наречени витези, а 20 луѓе беа наречени лажговци. Колку парови составени од двајца лажговци имало во поделбата?


- A) 980      B) 985      C) 990      D) 995      E) 1000


**Решение.** **D).** Со В да означуваме витез, а со Л да означуваме лажливец. Тогаш во поделбата волшебникот може да состави парови: В-В, В-Л, Л-Л. Сега секој од трите вида парови го дал следниов опис на парот:

- парот В-В дал опис В-В,
- парот В-Л дал опис Л-Л,
- парот Л-Л дал опис В-В.

Бидеји 20 луѓе се наречени лажговци добиваме дека 10 парови одговориле Л-Л, што значи дека имаме 10 парови од видот В-Л. Во овие 10 парови има 10 лажговци, што значи дека преостанатите  $2000 - 10 = 1990$  лажговци се распоредени во парови Л-Л. Конечно, имаме  $1990 : 2 = 995$  парови составени од двајца лажговци.

32. Во пет кутии има топчиња и тоа: бели, црни, црвени, розови и жолти. Во секоја кутија топчињата се истобојни. Кутиите се со натписи, како што е прикажано, при што секој натпис не противречи на содржината во соодветната кутија. Лилјана отворила една кутија, ја видела бојата на топчињата во неа и точно кажала во која кутија се жолтите топчиња. Која кутија ја отворила Лилјана?





**Решение. D).** Ако Лилјана ја отвори кутијата А, тогаш во неа може да се црвени топчиња. Сега во С може да се црни или жолти топчиња. Ако во С се црни топчиња, тогаш во В се розови, во Е се бели и во D се жолти. Ако во С се жолти топчиња, тогаш во В се црни, во Е се розови и во D се бели. Значи, во овој случај не може со сигурност да се определи во која кутија се жолтите топчиња, бидејќи тоа зависи од содржината во кутијата С, за која немаме информациија.

Ако ја отвори кутијата В, тогаш во неа може да се розови или црни топчиња. Ако во В се розови топчиња, тогаш во С се црни топчиња, во Е се бели топчиња и во А и D се жолти и црвени топчиња, во некој распоред. Значи, во овој случај не може со сигурност да се определи во која кутија се жолтите топчиња.

Ако ја отвори кутијата С, тогаш во неа може да се црни топчиња. Тогаш во В се розови, во Е се бели и во А и D се жолти и црвени топчиња, во некој распоред. Значи, во овој случај не може со сигурност да се определи во која кутија се жолтите топчиња.

Ако ја отвори кутијата Е, тогаш во неа може да се бели или розови топчиња. Ако во Е се бели, тогаш во В може да се црни или розови топчиња. Сега, ако во В се розови, тогаш во С се црни и во А и D се жолти и црвени топчиња, во некој распоред. Значи, во овој случај не може со сигурност да се определи во која кутија се жолтите топчиња.

Ако ја отвори кутијата D, тогаш можни се следниве случаи:

- ако во неа има бели топчиња, тогаш во Е се розови, во В се црни, во С се жолти и во А се црвени топчиња,
- ако во неа има розови топчиња, тогаш во Е се бели, во В се црни, во С се жолти и во А се црвени топчиња,
- ако во неа се црвени топчиња, тогаш во А се жолти, во С се црни, во В се розови и во Е се бели топчиња,
- ако во неа се жолти топчиња, тогаш во А се црвени, во Џ се црни, во В се розови и во Е се бели топчиња.

Според тоа, во зависност од содржината на кутијата D Лилјана еднозначно може да определи во која кутија какви топчиња има, па така може да определи во која кутија се жолтите топчиња

## 2. ПАТЕКИ И ЛАВИРИНТИ

1. Колку ленти има на цртежот десно?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7


**Решение.** **B).** На дадениот цртеж има 6



краеви и тоа се 3 ленти. Исто така има и

едно затворена лента, што значи четири ленти.

2. Во која од наведените плетенки е употребен повеќе од еден конец?



- A) I, III, IV, V

- B) III, IV, V


- C) I, III, V

- D) во сите патеки

- E) во ниту една патека

**Решение.** **C).** За плетенката I се употребени 2 конци, за плетенката II е употребен 1 конец, за плетенката III се употребени 2 конци, за плетенката IV е употребен 1 конец и за плетенката V се употребени 3 конци.


3. Хрчакот Фридолин оди во Земјата на чудата. Пред да влезе во оваа легендарна земја, тој мора да помине низ систем на тунели прикажан на цртежот. Не му е дозволено да се врати на раскрсница која веќе ја поминал. На секоја раскрсница нашол семка од тиква.



Колку најмногу семки од тиква хрчакот Фридолин може да собере?

- A) 12      B) 13      C) 14      D) 15      E) 16


**Решение.** **B).** Хрчакот најмногу семки ќе собере ако прво отиде до најдалечната лева раскрсница, а потоа одејќи десно, горе и долу помине најголем број раскрсници кои пред тоа не ги поминал. Една од патеките по кои треба да се движи е прикажана на цртежот десно.




Како што можеме да видиме хрчакот Фридолин ќе собере 13 семки од тиква.

4. Во паркот секоја од деветте патеки кои ги поврзуваат кружните одмаралишта има должина  $100\text{ m}$ . Ана сака да направи прошетка, така што да тргне од точката  $A$  и да стигне во точката  $B$  (види цртеж). Притоа, таа по една патека може да помине само еднаш. Која е должината на најдолгиот пат кој Ана може да го избере?

- A)  $900\text{ m}$       B)  $800\text{ m}$       C)  $700\text{ m}$       D)  $600\text{ m}$       E)  $400\text{ m}$



**Решение.** **C).** Патиштата да ги нумерираме како на цртежот десно. Бидејќи точките  $A$  и  $B$  се поврзани само со по два патишта, а тие се почетна и крајна точка, јасно е дека може да се помине само по еден пат со кои се поврзани овие две точки. Значи, Ана не може да помине повеќе од седум патишта, т.е. повеќе од  $700\text{ m}$ .








Следните маршрути покажуваат дека Ана може да помине  $700m$ :





$2, 3, 7, 5, 4, 6, 9$  или  $2, 3, 7, 6, 4, 5, 9$  или  $2, 5, 6, 4, 3, 7, 9$  или

$2, 5, 7, 3, 4, 6, 9$  или  $2, 4, 6, 5, 3, 7, 9$  или  $2, 4, 6, 7, 3, 5, 9$ .


5. Кој од следните цртежи не може да се нацрта без да се крева моливот од листот или без да се црта некоја од линиите по втор пат?



**Решение.** **D).** Кога цртаме само низ почетното и крајното теме на патот кој го исцртуваме можеме да поминеме по непарен број линии чија крајна точка е тоа теме. Имено, низ другите темиња имаме влез и излез, што значи при секое поминување имаме парен број линии. Тоа значи дека фигурата која има повеќе од две темиња поврзани со непарен број линии не може да се нацрта. Во нашиот случај тоа е фигурата D). На долните цртежи е покажано како може да се нацртаат останатите фигури.




6. Тргнувајќи од точката  $P$  мравка се движи по работ на коцката во насока на стрелката. На крајот на работ таа врти и тргнува по десниот раб, додека стигне до неговиот крај. Потоа врти



и тргнува по левиот раб, дои до неговиот крај, врти по десниот раб итн. се додека не се врати во точката  $P$ . Ако должината на работ на коцката е 1, определи ја должината на патот на мравката.


- A) 2      B) 4      C) 6      D) 9      E) 12

**Решение.** **C).** Патот кој мравката го поминува при описаните начин на движење е прикажан на цртежот десно. Значи таа ќе помине 6 отсечки со должина 1, т.е. должината на патот ќе биде еднаква на 6.




7. Ана сака да направи пат од чкорчиња, притоа користејќи што е можно помалку чкорчиња. Таа го става секое чкорче на парче хартија, како на цртежот, во правец на испрекинатите линии. Нејзиот пат треба да стигне до левиот дел од чкорчето кое е веќе поставено. Бројот кој се наоѓа во едно квадратче го означуваат бројот на чкорчињата кои треба да бидат поставени околу тоа квадратче. Колку чкорчиња ќе употреби Ана?

- A) 12      B) 14      C) 16      D) 18      E) 20



**Решение.** **C).** Патот кој треба да го направи Ана е прикажан на цртежот десно. Според тоа, за правење на патот Ана ќе употреби 16 чкорчиња.



8. Тргнувајќи од пристаништето со брод, треба да ги посетиме острови  $A, B, C, D$ . Познато е дека до  $B$  или до  $C$  можеме да стигнеме само од пристаништето или од островот  $A$ , а  $D$  е поврзан само со  $A$ . Ако пристаништето и островите се означени со точки на план, а патувањето од точка до точка со отсечка, кој е најмалиот број отсечки потребни за да се посетат сите острови?

A) 6


B) 5

C) 8

D) 4

E) 7

**Решение. А).** Планот на островите и пристаништето е претставен на цртежот десно. До островот  $D$  можеме да стигнеме само од островот  $A$ , па затоа по зелената отсечка мора да поминеме двапати. Така ја имаме маршрутата




$$P \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow P,$$

која се состои од 6 отсечки.

### 3. БОЕЊЕ И ПОКРИВАЊЕ


1. Секој дел во правоаголникот треба да се обои со една од четирите бои: црвена, зелена, сина и жолта. Секои два соседни дела треба да се обоени со различна боја. Три дела се веќе обоени (цртеж десно). Со која боја е обоен делот  $X$ ?



(Соседни се деловите кои имаат заедничка страна или заеднички дел на две страни.)

- A) црвена      B) сина      C) зелена      D) жолта  
E) не може да се определи

**Решение.** А). Бараното боење е еднозначно и истото е прикажано на цртежот десно. Според тоа, делот кој е означен со  $X$  е обоен со црвена боја.




2. Правоаголник е поделен на 40 исти квадрати. Правоаголникот со држи повеќе од еден ред квадрати. Стојан го нашол средниот ред квадрати и истиот го обоил. Колку квадрати не обоил Стојан?

- A) 20      B) 30      C) 32      D) 35      E) 39

**Решение.** С). Имаме,  $40 = 1 \cdot 40 = 2 \cdot 20 = 4 \cdot 10 = 5 \cdot 8$ . Сега, бидејќи Стојан го обоил средниот ред заклучуваме дека правоаголникот има 5 реда, и во еден ред има 8 квадрати. Бидејќи е обоен еден ред, останале необоени 4 реда, па затоа необоени останале  $4 \cdot 8 = 32$  квадрати.

3. Андреј ги обоил секој од осумте кругови на цртежот црвено, жолто или сино, така што било кои два круга кои се поврзани со линии-



ја не се обоени во иста боја. Кои два круга мора да бидат обоени во иста боја?


- A) 5 и 8      B) 1 и 6      C) 2 и 7      D) 4 и 5      E) 3 и 6

**Решение.** А). Броевите 5 и 8 се истовремено поврзани со броевите 2 и 6. Но, броевите 2 и 6 се поврзани меѓу себе, па круговите во кои се тие броеви мора да бидат обоени во различни бои. Сега, кругот 5 мора да е обоеен во различни бои од 2 и 6, а исто и кругот 8 мора да е обоеен во различни бои од 2 и 6. Но, Андреј бои во три бои, па затоа 5 и 8 мора да се обоени во иста боја.


4. На цртежот е означена бојата на некои страни на триаголниците. Бојан сака да ги обои останатите страни на триаголниците со сина, црвена и зелена боја, но така да секој триаголник мора да има различна боја на секоја страна. Со која боја ќе се обои страната означена со  $x$ ?

- A) зелена      B) црвена      C) сина      D) црвена или сина  
E) не може да се определи

**Решение.** А). Заедничките страни на двета леви и двета десни триаголници мора да се црвени. Сега боењето на двета крајни леви и двета крајни десни триаголници е еднозначно и истото е прикажано на цртежот десно.



Сега е јасно дека заедничката страна на двета средни триаголници мора да е црвена, па затоа страната означена со  $x$  мора да е зелена. Целосното боење на фигурата е





прикажано на цртежот десно.

5. Андреј купил 27 идентични мали коцки, секоја од кои има точно два соседни сида обоени црвено. Тој ги искористил сите мали коцки да состави голема коцка. Кој е најголемиот број на црвени сидови на големата коцка составена на овој начин?
- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. C).** Големата коцка е составена од 27 мали коцки, па затоа таа има димензии  $3 \times 3 \times 3$ . Бидејќи немаме коцка со три црвени сидови, во секое теме на големата коцка ќе има барем по еден бел сид на мала коцка. Јасно, во две дијаметрално спротивните темиња барем по еден сид не може да е црвен, што значи дека големата коцка може да има најмногу четири црвени сида.





Понатаму, во темињата на големата коцка белите сидови на малите коцки можеме да ги поставиме така што тие ќе лежат на два спротивни сида на големата коцка. Навистина, доволно е на секој вертикален раб на големата коцка малите коцки да ги поставиме така што нивните црвени сидови ќе се совпаднат со сидовите на големата коцка (види цртеж). Сега доволно е во средината на големите сидови трите мали коцки да ги поставиме така што еден нивен црвен сид ќе биде надворешен. На тој начин предниот, задниот, левиот и десниот сид на големата коцка ќе бидат црвени. Значи, голената коцка може да има најмногу четири црвени сида.

**Забелешка.** При горното поставување горниот и долниот сид на големата коцка може да се бели како на цртежот, но може малите коцки да се постават така што дел од овие сидови ќе се црвени. Овие два сида може да



имаат најмногу по пет мали црвени квадрати, како што е прикажано на цртежот горе десно.

6. Квадрат  $5 \times 5$  е поделен на единечни квадратчиња. Сакаме да ги обоиме единечните квадратчиња со помош на црвена, сина, зелена и кафеава боја, така што секои две соседни квадратчиња се обоени во различна боја. Соседни се квадратчињата кои имаат заедничко теме или заедничка страна. Некои квадратчиња се веќе обоени. Со која боја ќе биде обоено сивото квадратче?
- A) црвена      B) зелена      C) кафеава      D) зелена или кафеава  
E) не е можно да се определи
- Решение.** **D)** Второто квадратче во третиот ред мора да е сино, па затоа првото квадратче во третиот ред мора да е црвено. Сега, второто квадратче во третата колона мора да е зелено, што значи дека првото мора да е сино. Така боењето на првите три реда е еднозначно (цртеж десно).
- Понатаму, првото квадратче во третиот ред мора да е зелено или кафеано. Понатаму боењето е еднозначно, што значи дека сивото квадратче е кафеано или зелено (види ги цртежите десно).
7. Квадрат е поделен на четири мали еднакви квадрати. Секој од малите квадрати е обован во сина или зелена боја. За две боења ќе сметаме дека се еднакви ако едното може да се добие од другото со вртење на квадратите.




На долните цртежи е даден пример на четири исти боења.



На колку различни начини може да се обои квадратот?

- A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

**Решение. B).** Со Z да означиме зелена боја, а со C сина боја. Ако полињата ги боиме почнувајќи од горното лево поле и одејќи во насока на вртењето на стрелките на часовникот, тогаш сите други исти боења се добиваат со вртење на квадратот. Значи, при вакво боење различни се боењата: 3333, 333C, 33CC, 3C3C, 3CCC, CCCC, т.е. имаме шест различни боења.



8. Матео има голема колекција од единечни коцки, при што секоја коцка е обоена во една боја. Тој сака да направи голема коцка, составена од 27 единечни коцки. Притоа коцките кои имаат заедничко теме треба да се обоени во различни бои. Кој е најмалиот потребен број бои за да Матео ја направи големата коцка?


- A) 6      B) 8      C) 9      D) 12      E) 27

**Решение. B).** Единечна коцка која се наоѓа во теме на големата коцка има заедничко теме со седум единечни коцки. Според тоа, за саканото боење на големата коцка на Матео му се потребни најмалку осум бои. Ќе дадеме боење со кое ќе докажеме дека осум бои се и доволни.

За коцката која е во долното аголно поле на долниот ред има три коцки со кои таа има соседно теме. Затоа овие четири коцки ќе ги

обоиме во четири различни бои: жолта, црвена, зелена и сина. Понатаму, боенето во четирите бои е лесно (види цртеж десно).


Сега, на потполно ист начин средниот ред на коцката го боиме со преостанатите четири бои, на пример, кафеава, сива, лилјакова и розева. На крајот, за горниот ред го повторуваме боенето од првиот ред.



9. Квадратна  $5 \times 5$  табла е поплочена со единечни идентични меѓу себе плочки со шара како што е дадено на цртежот десно. Било кои две плочки што имаат заедничка страна се допираат со иста боја, бела или сива. Една страна на единечна плочка е бела ако е страна на бел триаголник и сива ако е страна на сив триаголник. Обиколката на квадратната шема се состои од отсечки со должина 1. Кој е најмалиот можен број на единечни сиви отсечки на обиколката на  $5 \times 5$  таблата, што може да се направи при нејзино поплочување?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение. B).** Бидејќи плочките имаат по една бела и три сиви страни, во секој агол на  $5 \times 5$  таблата мора да има барем една сива отсечка. Тоа значи дека бројот на сивите отсечки е поголем или еднаков на 4. Ако ги поплочиме горната, левата и десната страна на таблата така што во аглите ќе има точно по една сива отсечка, тогаш останатиот дел од таблата се поплочува на единствен начин, при што бидејќи должината на страната на таблата е непарен број се яву-



ва најмалку уште една сива отсечка. Значи, најмалиот можен број сиви отсечки е  $4 + 1 = 5$ . Вакво поплочување е прикажано на цртежот горе десно.

10. Секој природен број треба да се обои според следниве три правила.

- 1) Секој број е или црвен или зелен.
- 2) Збирот на било кои два различни црвени броеви е црвен број.
- 3) Збирот на било кои два различни зелени броеви е зелен број.

На колку различни начини може да се направи вакво боење?

- A) 0      B) 2      C) 4      D) 6      E) повеќе од 6

**Решение. D).** Да ги разгледаме броевите 1 и 2. Ако двата броја се обоени во иста боја, тогаш сите броеви се обоени во истата таа боја. Значи, во овој случај имаме две боења, сите броеви се црвени или сите броеви се зелени.

Ако бројот 1 е црвен, а бројот 2 е зелен, тогаш за бројот 3 можни се два случаја:

- 1) Бројот 3 е црвен и тогаш бидејќи  $4 = 3 + 1, 5 = 4 + 1, 6 = 5 + 1, \dots$  мора сите броеви понатаму да се црвени.
- 2) Бројот 3 е зелен. Но, тогаш мора и бројот 4 да е зелен, бидејќи ако овој број е црвен тогаш од  $5 = 4 + 1$  следува дека бројот 5 е црвен, а од  $5 = 2 + 3$  следува дека бројот 5 е зелен, што е противречност, бидејќи секој број е обоен во една боја.

Според тоа, во овој случај имаме уште 2 боења кои ги задоволуваат условите на задачата.



Ако бројот 1 е зелен, а бројот 2 е црвен, тогаш како погоре добиваме уште две боења кои ги задоволуваат условите на задачата.

Конечно, имаме  $2 + 2 + 2 = 6$  боења кои ги задоволуваат условите на задачата.

11. Квадрат  $5 \times 5$  е поделен на единечни квадрати. Кој е најмалиот број единечни квадратчиња кои што треба да се обојат така што во секој  $4 \times 1$  и  $1 \times 4$  правоаголник има најмалку еден обоеан квадрат?


A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9


**Решение.** **B).** Нека квадратчињата од условот на задачата се обоени во црна боја. Сега, ако квадратот го обоиме како на цртежот десно, тогаш во секој различно обоеан  $1 \times 4$  правоаголник мора да има најмалку по




едно црно квадратче. Според тоа, мора да има најмалку 6 црни квадратчиња. Пример на боене со 6 црни квадратчиња кои го задоволуваат условот на задачата е даден на цртежот лево.

12. Горјан треба да го покрие правоаголникот со димензии  $4 \times 6$ , при што треба да употреби еднакви фигури без притоа тие да се преклопуваат, да излегуваат надвор од правоаголникот и меѓу нив не смее да има празни места. Со која од дадените фигури Горјан не може да ја постигне саканата цел?




A)       B)       C)       D)       E) 

**Решение.** **D).** Покривањата со фигурутите A), B), C) и E) се дадени на долните цртежи.




Нека претпоставиме дека правоаголникот може да се покрие со фигури од видот D). Тогаш на левата страна мора да биде поставена фигура чии три квадратчиња ќе се поклопуваат со три рабни квад-

ратчиња (цртеж десно – црвена фигура). Понатаму, положбата на следните две фигури е еднозначно определена (жолтите фигури). Сега полето кое граничи со двете жолти фигури може да се покрие на три начина (сините фигури). Понатаму, во сите три случаи може да се постави уште по една фигура (зелените фигури), при што тоа на цртежот лево може да се постигне на четири начини, на средниот цртеж поставувањето е еднозначно и на десниот цртеж на два начина. Притоа во сите случаи белите полиња кои преостануваат не може да се покријат со фигура од дадениот вид.



13. На цртежот десно е прикажан дел од под, покриен со мозаик од складни шестаголни и складни триаголни плочки. Ако за мозаикот се употребени 3000 шестаголни плочки, распоредени во 50 редови, колку триаголни плочки се приближно употребени?
- A) 9000      B) 6000      C) 3000      D) 1500      E) 1000



**Решение. B).** Забележуваме дека ако одиме по дијагонала, тогаш долу десно од секоја шестаголна плочка има по две триаголни плочки, при што на тој начин триаголните плочки се скоро сите пребројани. Значи, приближно се употребени двојно повеќе триаголни плочки, односно приближно 6000 триаголни плочки.

14. Таблица  $2 \times 7$  е обоена во бело. Ако едно квадратче се обои во црно, тогаш



сите квадратчиња кои му се соседни, се обојуваат во сиво. Колку бели квадратчиња најмалку треба да се обојат во црно за да не остане ниту едно бело квадратче? (Соседни се квадратчињата кои имаат заедничка страна.)


- A) 7              B) 6              C) 5              D) 4              E) 3

**Решение.** **D).** Со секое црно обоеено квадратче најмногу три квадратчиња стануваат сиви. Тоа значи, ако обоиме 3 квадратчиња, тогаш ќе останат најмалку  $14 - (3 + 3 \cdot 3) = 2$  бели квадратчиња. На пртежот десно е прикажано дека целта може да се постигне со боене на четири квадратчиња. Притоа квадратчињата кои ја менуваат бојата се прикажани во различни бои за секое црно обоеено квадратче.



## 4. РАСПОРЕДУВАЊА

1. Преку часовникот е поставен сив круг, како што е прикажано на цртежот десно. Потоа сивиот круг е заротиран околу неговиот центар така што по ротацијата во едниот отвор се појавил бројот 8. Кои два броја може да се појават во другиот отвор?




A) 4 или 12    B) 1 или 5    C) 1 или 4    D) 7 или 11    E) 5 или 12

**Решение.** А). Разликата меѓу времињата кои се појавуваат на цртежот е  $5 - 1 = 4$ . При секоја ротација оваа разлика не се менува, па затоа во празните места може да се појават броевите  $8 - 4 = 4$  или  $8 + 4 = 12$ .

2. Неколку девојки седат во круг. Ана е четврта од лево од Ратка и седма од десно од неа. Колку девојки има?

A) 9    B) 10    C) 11  
D) 12    E) 13


**Решение.** Според условот лево од Ратка има 3 места до Ана, а десно од неа има 6 места до Ана (види цртеж). Според тоа, во кругот вкупно има  $1 + 3 + 1 + 6 = 11$  девојки.




3. Неколку деца се наредени во круг на еднакви растојанија едно од друго и се нумериирани со броевите 1, 2, 3, ... во насока на движењето на стрелките на часовникот. Познати е дека Бети е со број 11 и е точно наспроти Катерина, која е со број 4. Колку деца има во кругот?

A) 13    B) 14    C) 16    D) 17    E) 22

**Решение. В).** Бидејќи децата со редни броеви 4 и 11 се дијаметрално спротивни на половината од кругот се децата со редни броеви 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Значи, на кругот има  $2 \cdot 7 = 14$  деца (цртеж десно).



4. Сите природни броеви од 1 до  $n$ , во растечки редослед, се запишани на еднакво растојаниена кружницата. Дијаметарот на кружницата минува низ точките во кои се запишани броевите 7 и 23, како на цртежот. Која е вредноста на  $n$ ?



**Решение. В).** Броевите се запишани на еднакво растојание на кружницата, броевите 7 и 23 лежат на дијаметар на кружницата и  $23 - 7 = 16$ . Тоа значи дека има по 15 броеви запишани од двете страни на дијаметарот.


Според тоа, вкупно има запишано  $2 \cdot 15 + 2 = 32$  броеви, односно  $n = 32$ .

5. Неколку момчиња и девојчиња седнале околу тркалезна маса. Има три девојчиња и никој две девојчиња не седат едно до друго. Ако има точно три момчиња до кои седи момче, колку вкупно момчиња седат околу масата?

A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение. В).** Бидејќи има три девојчиња и две девојчиња не седат едно до друго, околу масата има три момчиња кои се меѓу девојчињата. Сега, ако седи уште едно момче, тогаш ќе имаме две момчиња момчиња до кои седи момче. Но, ние треба да имаме три момчиња до кои седи момче. Затоа околу масата треба да седи уште едно

момче и тоа не треба да е до некои од двете момчиња до кои не седи момче. Имено, во тој случај ќе имаме 4 момчиња до кои седи момче. Значи, треба да имаме 3 момчиња едно до друго. Бараниот распоред е прикажан на цртежот десно (со црвени квадратчиња се означени девојчињата, а со сини момчињата).



6. Во една книга се запишани 30 раскази. Должините на расказите се меѓусебно различни и имаат  $1, 2, 3, 4, 5, \dots, 30$  страници, во некој редослед. Секој расказ почнува од нова страница. Пријот расказ почнува од првата страница. Кој е најголемиот можен број на раскази кои почнуваат од непарна страница?

A) 15      B) 18      C) 20      D) 21      E) 23

**Решение.** **E).** Некој расказ ќе почне од непарна страница, ако пред него има парен број раскази со непарен број страници. За да бројот е максимален, секогаш треба да се пишуваат по две поглавја со непарни страни последователно. На тој начин ќе бидат напишани  $8 + 15 = 23$  поглавја кои почнуваат на непарна страна. Еден таков пример е ако распоредот на запишани поглавја е следниот:

**1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,**  
**2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.**

7. Александра има хартиена лента со броевите 1, 2, 3, 4 и 5 запишани во пет квадратчиња, како 



 на цртежот. Таа ја превиткала лентата, така што квадратчињата целосно се преклопуваат, формирајќи пет слоја. Кој од следните распореди од горниот слој кон долниот слој, не е можно да се добие?
- A) 3, 5, 4, 2, 1      B) 3, 4, 5, 1, 2      C) 3, 2, 1, 4, 5  
 D) 3, 1, 2, 4, 5      E) 3, 4, 2, 1, 5

**Решение. Е).** Линиите по кои се врши превиткувањето да ги означиме како на цртежот десно.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	2	3	4	5

Распоредот 3, 5, 4, 2, 1 може да се добие ако по ред превиткуваме по *d*, па по *c*, па по *b* и по *a*.

Распоредот 3, 4, 5, 1, 2 може да се добие ако по ред превиткуваме по *c*, па по *d*, па по *a* и по *b*.

Распоредот 3, 2, 1, 4, 5 може да се добие ако по ред превиткуваме по *b*, па по *a*, па по *c* и по *d*.

Распоредот 3, 1, 2, 4, 5 може да се добие ако по ред превиткуваме по *a*, па по *b*, па по *c* и по *d*.

За распоредот 3, 4, 2, 1, 5 прво треба да превиткаме по *c*. Тогаш 5 ќе дојде под 2, па затоа нема превиткување со кое 2 може да дојде под 4.

8. Дванаесет обоени коцки се наредени во редица. Од нив, 3 се сини, 2 се жолти, 3 се црвени и 4 се зелени, но не се наредени во овој редослед. На еден од краевите има жолта коцка, а на другиот има црвена коцка. Коцките обоени црвено се соседни. Коцките обоени зелено се соседни. Десеттата коцка од лево кон десно е обоена сино. Која е бојата на шестата коцка од лево кон десно?

A) зелена    B) жолта    C) сина    D) црвена    E) црвена или сина

**Решение. А).** Бидејќи десеттата коцка е сина, црвена коцка е на едниот крај, жолта е на другиот крај и трите црвени коцки меѓу себе се допираат тие не може да се на крајот. Значи, трите црвени коцки се на почетокот и го имаме распоредот прикажан на долниот цртеж.

Ц	Ц	Ц							С		Ж
---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---

Сега имаме 4 зелени коцки кои се соседни па тие се во четири последователни полиња меѓу третата црвена и десеттата сина коцка. Тоа значи дека шестата коцка мора да е зелена.


9. 2021 топчиња се наредени во ред и редоследно се нумериирани со броевите од 1 до 2021. Секое топче е еднобојно и тоа: црвено, зелено или сино. Во редот меѓу било кои три последователни топчиња, секогаш има топчиња од сите три бои. Борис ги погодува боите на пет тачкиња. Ова се неговите претпоставки: топчето 2 е зелено; топчето 20 е сино; топчето 202 е црвено; топчето 1002 е сино; топчето 2021 е зелено. Само една од неговите претпоставки е погрешна. Кој е бројот на топчето чија боја Борис не ја погодиил?

A) 2      B) 20      C) 202      D) 1002      E) 2021


**Решение.** **B).** Јасно, нема две последователни топчиња кои се обоени со иста боја. Сега, бидејќи било кои три последователни топчиња се обоени во три различни бои, добиваме дека топчињата со редни броеви кои при делење со 3 даваат ист остаток се истобојни. Така имаме:  $2 = 3 \cdot 0 + 2$  е зелено,  $20 = 3 \cdot 6 + 2$  е сино,  $202 = 3 \cdot 67 + 1$  е црвено,  $1002 = 3 \cdot 334$  е сино,  $2012 = 3 \cdot 670 + 2$  е зелено. Две топчиња со зелена боја се нумериирани со броеви кои при делење со 3 даваат остаток 2, па мора и третото кое дава остаток 2 при делење со 3 да е зелено, но Борис кажал дека тоа е сино. Значи, Борис не ја погодил бојата на топчето со реден број 20.

10. Наташа има стапчиња со должина 1. Стапчињата се сини, црвени, жолти или зелени. Таа сака да направи  $3 \times 3$  мрежа, како на цртежот, така што секое  $1 \times 1$  квадратче во мрежата има четири страни обоени во различни бои. Кој е најмалиот број на зелени стапчиња кои таа може да ги искористи?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7



**Решение. C).** Секое од малите  $1 \times 1$  квадратчиња треба да има страни кои се обоени во различни бои. За да бидат искористени што е можно помалку зелени стапчиња, потребно е зелените стапчиња да бидат поставени така што ќе бидат заедничка страна за две мали квадратчиња. Тоа може да се направи на повеќе начини. Еден од нив е прикажан на цртежот десно. Значи, најмалку Наташа може да искористи 5 зелени стапчиња.




11. Сара броевите од 1 до 9 ги запишала во единечните квадратчиња од  $3 \times 3$  квадратна шема, во секое квадратче по еден број. На почетокот таа ги запишала броевите 1, 2, 3 и 4 како што е прикажано на цртежот. Два броја се соседни ако тие се запишани во квадратиња кои имаат заедничка страна. По запишување на сите броеви, таа забележала дека збирот на соседите на бројот 9 е 15. Колку е збирот на соседите на бројот 8?
- A) 12      B) 18      C) 20      D) 26      E) 27

1		3
2		4

**Решение. E).** Бројот 9 не може да е во централното квадратче, бидејќи тогаш негови соседи ќе се броевите 5, 6, 7 и 8, па збирот ќе биде 26. Понатаму, ако во централното квадратче е запишан бројот  $a$ , тогаш треба бројот  $a$  собран со два од броевите 1, 2, 3 и 4 да даде збир 15. Тоа е можно само ако  $a=8$  и другите два броја се 3 и 4. Значи, бројот 9 е меѓу броевите 3 и 4, а средниот број е бројот 8. Соседни на бројот 8 се 5, 6, 7 и 9, а нивниот збир е  $5+6+7+9=27$ .


12. Броевите од 1 до 12 се запишани во кругчињата од цртежот, во секое кругче по еден број. Два соседни запишани бројчиња се



разликуваат со 2 или 3. Кои од дадените парови броеви се соседи?

- A) 5 и 8      B) 3 и 5      C) 7 и 9  
 D) 6 и 8      E) 4 и 6

**Решение.** **D).** Соседи на 12 може да само броевите 10 и 9. Понатаму, соседи на 11 може да се само 9 и 8. Сега, соседи на 10 може да се 12, 8 и 7. Но, бројот 8 е веќе запишан, па останува вториот сосед на 10 да е 7 (види цртеж десно). Според тоа, имаме единствен распоред на броевите 7, 8, 9, 10, 11 и 12.




Од друга страна соседи на 1 може да се само броевите 3 и 4. Понатаму, соседи на 2 може да се само 4 и 5. Сега соседи на 3 може да се 1, 5 и 6. Но, бројот 5 е веќе запишан, па останува вториот сосед на 3 да е 6 (види цртеж лево). Според тоа, имаме единствен распоред на броевите 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Конечно од досегашните разгледувања следува дека соседи се уште броевите 6 и 8, како и броевите 5 и 7.


13. Во секој дел од фигурата прикажана на цртежот десно е запишан точно по еден од броевите од 1 до 9. Притоа збирот на броевите запишани во секој круг е еднаков на 11. Кој број е запишан во делот во кој се наоѓа прашалниот знак?

- A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9



**Решение. В).** Бидејќи било кои други два броја собрани со бројот 9 даваат збир поголем од 11, бројот 9 мора да е запишан во круг кој е поделен на два дела и тоа во делот кој не е заеднички. Сега, во другиот дел мора да е запишан бројот  $11 - 9 = 2$ . Понатаму, бројот 8 може да е во кругот во кој е бројот 2 или во другиот краен круг кој е поделен на два дела. Ако 8 е во кругот во кој е бројот 2, тогаш третиот број е  $11 - (8 + 2) = 1$  и остануваат броевите 3, 4, 5, 6 и 7. Сега ако се земе предвид дека од броевите кои преостануваат само  $3 + 7 = 4 + 6 = 10$ , добиваме дека во кругот во кој е бројот 1 може да се броевите 3 и 7, односно броевите 4 и 6. Ако се тоа броевите 3 и 7, тогаш ниту еден од овие два броја собран со било кои два од броевите 4, 5 и 6 не дава збир 11, па овој случај не е можен. Ако се тоа броевите 4 и 6, тогаш ниту еден од овие два броја собран со било кои два од броевите 3, 5 и 7 не дава збир 11. Последното значи дека бројот 8 не може да е во кругот во кој е бројот 2.


Понатаму, бидејќи од преостанатите броеви само  $8 + 3 = 11$ , заклучуваме дека броевите 8 и 3 се во другиот краен круг, при што бројот 3 е во заедничкиот дел со другиот круг. Сега е веќе јасно дека од преостанатите броеви 1, 4, 5, 6 и 7, во кругот со бројот 3 мора да се броевите 1 и 7, при што бројот 1 е во заедничкиот дел со другиот круг. Остануваат уште броевите 4, 5 и 6, па затоа со бројот 1 мора да се броевите 4 и 6, а со бројот 2 мора да се броевите 4 и 5 (цртеж десно). Конечно, на местото на прашалниот знак е бројот 6.



14. Во секое од четирите темиња и секој од шесте работи на еден тетраедар е запишан еден од десетте броеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Секој број е запишан еднаш. За секои две темиња на тетраедарот

збирот на броевите запишани во нив е еднаков на бројот запишан во работ чии краеви се тие. На работ  $AB$  е запишан бројот 9 (види цртеж). Кој број е запишан на работ  $CD$ ?


- A) 4      B) 5      C) 6      D) 8      E) 11



**Решение.** **B).** Бројот 8 не може да е запишан во теме, бидејќи тогаш тој број собран со броевите запишани во другите три темиња би дал три збира поголеми од 8, а ние имаме само два такви броја (9 и 11).

Ако бројот 7 е запишан во некое од темињата  $C$  или  $D$ , тогаш ќе добиеме четири збира кои се поголеми од 7, а ние имаме само три такви броја (8, 9 и 11). Значи, бројот 7 може да е запишан во некое од темињата  $A$  или  $B$ .

Заради симетрија доволно е да го разгледаме само случајот кога бројот 7 е запишан во темето  $A$ . Тогаш во темето  $B$  е запишан бројот 2. Понатаму, во едно од темињата  $C$  или  $D$  мора да е запишан бројот 1. Заради



симетрија доволно е да го разгледаме само случајот кога бројот 1 е запишан во темето  $C$ . Тогаш на работ  $BC$  е запишан бројот бројот 3. Тоа значи дека во темето  $D$  мора да е запишан бројот 4. Според тоа, на работ  $CD$  е запишан бројот 5. Целосната конфигурација е дадена на цртежот десно.

Понатаму, од  $9 = 6 + 3$  добиваме дека во темињата  $A$  или  $B$  може да се запишани броевите 3 и 6. Но, тогаш во другите две темиња мора да се запишани броевите 1 и 2, па на работ кој ги поврзува мора да е бројот 3, што не е можно, бидејќи бројот 3 е веќе запишан.

Слично, од  $9 = 5 + 4$  добиваме дека во темињата  $A$  и  $B$  може да се запишани броевите 4 и 5. Но, тогаш во другите две темиња мора да

се броевите 1 и 2. Сега на работ кој кој ги поврзува 1 и 4 е бројот 5, што не е можно бидејќи бројот 5 е веќе запишан.

Значи, единствена можност е на работ *CD* да е запишан бројот 5.

15. Деведесет цигли се поставеи една врз друга и се нумерирали со броевите од 1 до 90 оддолу нагоре. Матео зема по 3 цигли одгоре надолу и ги реди без да го менува редоследот на трите цигли (види цртеж десно). Колку цигли има меѓу циглите со број 39 и 40 во новото редење?


A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

90	3
89	2
88	1
⋮	⋮
4	85
3	90
2	89
1	88

**Решение.** **E).** Одгоре надолу земаме тројки цигли. Прво ја земаме циглата со бројот 40, за што е потребно да земеме 51 цигла. Притоа циглата со бројот 40 е последна во купчето и над неа се циглите со броевите 41 и 42. Сега го земаме следното купче во кое се циглите со броевите 39, 38 и 37. Циглата со бројот 39 е најгоре, т.е. циглите со броевите 38 и 37 се под неа. Значи, меѓу циглите со броевите 40 и 39 редоследно се циглите со броевите 41, 42, 37 и 38, т.е. има 4 цигли.


16. Симона сака да запише по еден природен број во секое поле на цртежот така да секој број над долниот ред е збир од двата броја во полињата веднаш под него. Кој е најголемиот број на непарни броеви кои Симона може да ги запише?

A) 5      B) 7      C) 8      D) 10      E) 11




**Решение.** **D).** Бројот на непарните броеви е определен со бројот на непарните броеви и нивниот распоред во првиот ред.


Ако долу имаме еден непарен број, тогаш ќе има 5, 6 или 7 непарни броја (види ги долните цртеи во кои полињата со непарните броеви се означени со црвени квадратчиња).




Ако долу имаме два непарни броја, тогаш ќе имаме 6, 7, 8 или 9 непарни броја (види цртеж долу).



Ако долу имаме три непарни броја, тогаш ќе имаме 7, 8, 9 или 10 непарни броја (види цртеж долу).





Ако долу имаме четири непарни броја, тогаш ќе имаме 8, 9 или 10 непарни броја (види цртеж долу).




На крајот ако долу имаме 5 непарни броја, тогаш вкупно ќе имаме 5 непарни броја.

Значи, Симона може најмногу да запише 10 непарни броја.

17. Илина поставила две фигури составени од по пет мали квадрати на квадратна плоча како на цртежот десно. Која од следниве пет фигури таа може да ја смести на празниот дел од таблата, така што не би имало место за ниту една од преостанатите четири фигури?




A)



B)



C)




D)





E)







**Решение.** Ако ја ставиме фигурата под D) како на цртежот десно, тогаш ниту една од другите фигура не може да се постави.






Понатаму, крстот B) во празниот дел може да се постави на два начина, при што секогаш може да се постави една од другите четири фигури. Ова е покажано на цртежите десно.



Фигурата A) на празниот дел може да се постави дури на девет начини и за секое поставување може да се постави уште една од другите фигури (види ги цртежите десно).



Фигурата C) на празниот дел може да се постави на единствен начин и како што е покажано на цртежите десно секогаш може да се постави уште една фигура.



така што е покажано на цртежите десно секогаш може да се постави уште една фигура.

Фигурата Е) на празните места може да се постави на повеќе начини и може да се види дека за секое нејзино поставување на полинјата кои остануваат празни може да се постави барем една од преостанатите четири фигури. Деталите ги оставаме на читателот за вежба. .

18. Во една сала на 25 столици седат 25 вitezи и лажливци (види цртеж). Вitezите секогаш ја говорат вистината, а лажливците секогаш лажат. Секој од нив тврди: „Секој мој сосед – одлево, оддесно, пред мене, зад мене или по дијагонала е лажливец.“ Колку најмалку вitezи може да се во салата?


A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5



**Решение. D).** Јасно, околу секој вitez сите соседи се лажливци. Понатаму, најмал број вitezи се добива кога околу секој седнат вitez имаме најголем можен број лажливци. Јасно, во салата мора да има барем еден вitez и тој може да има најмногу 8 соседи кои се лажливци (цртеж десно, вitezот е означен со зелено квадратче, а лажливците се означени со црвени квадратчиња).





Сега, во првите две редици на преостанатите столчиња мора да има барем уште еден вitez. Навистина, во спротивно ќе имаме распоред како на цртежот десно, во кој имаме лажливец кој говори вистина, а тоа противречи на условот на задачата. Од исти причини и на преостанатите столчиња во првите две колони мора да имаме барем уште еден вitez.




Понатаму, во пресекот на последните три редици и последните три колони мора да има барем еден вitez, бидејќи во спротивно сигурно ќе имаме лажливец кој ја говори вистината, а тоа противречи на условот на задачата.

Значи, во салата мора да има најмалку четири вitezи. Еден од можните распореди на точно четири вitezи при кој се исполнети условите на задачата е даден на цртежот десно.



19. Еден остров е поделен на 15 парцели, како што е прикажано на цртежот десно. На страните на парцелите има ограда. Во секоја парцела живее по еден жител, кој што е вitez или лажливец. Вitezите секогаш говорат вистина, а лажливите секогаш лажат. Секој од жителите рекол: „Барем еден од моите соседи е лажливец“. Двајца се соседи, ако парцелите во кои живеат имаат заеднички дел од оградата. Колку најмногу лажливици може да има на овој остров?




- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8


**Решение.** **C).** Ако во парцелата живее вitez ќе ставаме зелено квадратче, а ако живее лажливец ќе ставаме црвено квадратче. Да забележиме дека при ваквото означување не смее да има соседни полиња со црвени квадратчиња, бидејќи во спротивно лажливец би кажал вистина.

Во полето кое има најмногу соседни полиња (вториот по големина квадрат) може да живее лажливец или вitez. Одделно ќе ги разгледаме двата случаја.


Ако во полето кое има најмногу соседни полиња живее лажливец, тогаш во секое нему соседно поле живее вitez (цртеж десно). Остануваат шест полиња, во кои може да живеат најмногу уште тројца лажливици (двајца во првото и третото поле во горниот ред, а еден во било кое од двете полиња во последниот ред), што значи дека во овој случај најголемиот број лажливици може да е 4.



Ако во полето кое има најмногу соседни полиња живее вitez, тогаш во осумте соседни полиња може да има најмногу 4 лажливици кои се наизменично кружно распоредени вitez-лажливец (на цртежот десно е даден едниот од можните два распореди).



Понатаму, во соседните полиња на лажливиците мора да се вitezи, па затоа во долното десно аголно поле може да има уште еден лажливец, и во горните две леви полиња може да има најмногу уште еден лажливец (на цртеж десно е даден едниот од двата можни распореди).



20. Во алеата покрај булеварот, Мартин садел јавори и липи. Тој посадил дваесет садници. Кој е максималниот број на јавори што тој ги засадил, ако меѓу два засадени јавори немало три дрва?
- A) 10      B) 11      C) 12      D) 13      E) 14

**Решение.** **C).** Нека засадените дрва ги нумерираме од почетокот кон крајот на алеата редоследно со броевите од 1 до 20. Бидејќи меѓу било кои два јавора не смее да има три дрва разликите меѓу броевите со кои се нумериирани јаворите мора да се различни од 4.

Нека се засадени  $k$  јавори и истите нека се означени со броевите  $a_i, i = 1, 2, \dots, k$ . Да ги разгледаме броевите  $a_i, b_i = a_i + 4, i = 1, 2, \dots, k$ . Тоа се  $2k$  броеви кои припаѓаат на множеството  $\{1, 2, \dots, 23, 24\}$ . Сега, ако

$k = 13$ , тогаш од принципот на Дирихле следува дека меѓу броевите  $a_i, b_i, i = 1, 2, \dots, 13$  постојат два кои се еднакви меѓу себе. Но, броевите  $a_i, i = 1, 2, \dots, 13$  се различни меѓу себе, а исто важи и за броевите, па затоа постојат  $m$  и  $n$  такви што  $a_m = b_n = a_n + 4$ , односно  $a_m - a_n = 4$ , што е противречност. Од добиената противречност следува  $k \leq 12$ . Пример на алеа со 12 јавори е: **J J J J L L L L J J J L L L J J J J.**

## 5. ПРЕБРОЈУВАЊА

1. Располагаме со три жетони на кои се запишани броевите 1, 5 и 11. Колку различни четирицифрени броеви може да формираме, ако ги поставиме еден до друг жетоните?
- A) 3      B) 4      C) 6      D) 8      E) 9

**Решение. B).** Жетонот 5 можеме да го поставиме лево, десно и на средина. Во првите два случаја имаме по еден четирицифрен број и тоа: 5111 и 1115, а во третиот случај имаме два четирицифрени броја и тоа: 1511 и 1151. Значи, вкупно имаме 4 броја.

2. Десет кенгури се наредени во еден ред како на цртежот. Во даден момент, два кенгура кои се еден до друг и се свртени еден кон друг, ги заменуваат местата така што единиот го прескокнува другиот. Ова се повторува се додека вакви прескокнувања се можни. Колку прескокнувања се направени?



- A) 15      B) 16      C) 18      D) 20      E) 21

**Решение. C).** Бидејќи единиот од кенгурите го прескокнува другиот доволно е да ги преброиме прескокнувањата на кенгурите кои се завртени кон десно. Секој од нив ги прескокнува сите кенгури кои се завртени кон лево. Значи првиот, вториот и третиот кенгур прескокнуваат по  $2+2=4$  кенгури, а шестиот седмиот и осмиот кенгур прескокнуваат по 2 кенгури. Значи, вкупно имаме  $3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 18$  прескокнувања.

3. Со помош на кибритени чкорчиња може да се запишат цифрите како што е прикажано на долниот цртеж:



Колку различни природни броеви може да се запишат на таков начин ако се употребат точно 6 чкорчиња?

- A) 2      B) 4      C) 6      D) 8      E) 9

**Решение.** **C).** Во долната табела е даден бројот на чкорчињата потребни за составување на секоја од цифрите:

Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чкорчиња	6	2	5	5	4	5	6	3	7	6

Бидејќи ниту една цифра не може да се направи со едно чкорче, а вкупно користиме 6 чкорчиња, ги имаме следниве можности:

$$6 = 2 + 4 = 3 + 3 = 2 + 2 + 2.$$

Со две чкорчиња може да се состави цифрата 1, со три цифрата 7, со четири цифрата 4 и со шест цифрите 6 и 9. Значи, можеме да ги составиме следниве броеви: 6, 9, 14, 41, 77 и 111.

4. Колку четирицифрени броеви  $A$  постојат, такви што половината од бројот  $A$  е делива со 2, неговата третина е делива со 3 и неговата петтина е делива со 5?

- A) 1      B) 7      C) 9      D) 10      E) 11

**Решение.** **D).** Од условот на задачата следува дека четирицифрениот број  $A$  да биде делив со 4, 9 и 25, односно со  $\text{NZS}(4, 9, 25) = 900$ .

Такви четирицифрени броеви се

1800, 2700, 3600, 4500, 5400, 6300, 7200, 8100, 9000 и 9900.

Значи, вкупно има 10 броеви со саканото свойство.

5. Колку четирицифрени броеви имаат свойство нивните цифри гледани од лево на десно да се последователни природни броеви подредени во растечки редослед?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

**Решение. B).** Бараните броеви се од видот  $\overline{abcd}$ ,  $a \neq 0$ , при што важи  $b = a + 1$ ,  $c = b + 1 = a + 2$ ,  $d = c + 1 = a + 3$ . Според тоа, за секоја почетна цифра  $a$  бројот е еднозначно определен. Понатаму, најмалата вредност на  $a$  е 1, а за најголемата мора да важи  $a + 3 = 9$ , т.е.  $a = 6$ . Значи, има 6 броја со саканото својство.

6. Колку има трицифрени броеви, кај кои цифрата на десетките е аритметичка средина на другите две цифри?

A) 12

B) 16

C) 25

D) 34

E) 45

**Решение. E).** Од условот на задачата следува дека броевите се од видот  $\overline{abc}$ ,  $a \neq 0$  и  $a + c = 2b$ . Можни се следниве случаи:


- $b = 1$  и тогаш ги добиваме броевите 210, 111,
- $b = 2$  и тогаш ги добиваме броевите 420, 321, 222, 123,
- $b = 3$  и тогаш ги добиваме броевите 630, 531, 432, 333, 234, 135,
- $b = 4$  и тогаш ги добиваме броевите 840, 741, 642, 543, 444, 345, 246, 147,
- $b = 5$  и тогаш ги добиваме броевите 951, 852, 753, 654, 555, 456, 357, 258, 159,
- $b = 6$  и тогаш ги добиваме броевите 963, 864, 765, 666, 567, 468, 369,
- $b = 7$  и тогаш ги добиваме броевите 975, 876, 777, 678, 579,
- $b = 8$  и тогаш ги добиваме броевите 987, 888, 789,
- $b = 9$  и тогаш го добиваме бројот 999.

Од досега изнесеното следува дека имаме

$$2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 45$$

броеви со саканите својства.


7. Во правоаголна  $6 \times 8$  шема (види цртеж), 24 од единечните квадрати не се пресечени со неговите дијагонали. Колку единечни квадрати нема да бидат пресечени од дијагоналите на  $6 \times 10$  правоаголна шема?



- A) 28      B) 29      C) 30      D) 31      E) 32


**Решение.** Е). Една дијагонала сече 6 реда и 10 колони. Во секој ред и во секоја колона дијагоналата сече по 1 квадрат, при што квадратите кои се наоѓат во темињата ги броиме и во редот и во колоната. Значи, една дијагонала сече  $6 + 10 - 2 = 14$  квадрати. Двете дијагонали сечат 28 квадрати, па затоа нема да бидат пресечени  $60 - 28 = 32$  квадрати.

8. Андреј на квадратна  $5 \times 5$  шема реди плочки (види цртеж). Андреј веќе има поставено две плочки, една квадратна и една правоаголна (како на цртежот). Тој сака да постави уште една  $3 \times 1$  плочка, која треба да препокрие точно три единечни квадрати од квадратната шема. Две плочки не смее да се допираат. На колку начини Андреј може да ја постави плочката?




- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение.** Е). Андреј плочката  $3 \times 1$  може да ја постави на полињата кои се обоени со жолта боја. Според тоа, тој во првиот ред може да ја постави на 1 начин, во вториот ред на 1 начин, во третата колона на 3 начини (најгоре, во средина и најдолу) и во четвртата колона на 3 начини (најгоре, во средина и најдолу). Значи, Андреј плочката  $3 \times 1$  може да ја постави на  $1 + 1 + 3 + 3 = 8$  начини.




9. На долните цртежи се дадени првите три фигури на една низа кои се направени од единечни квадратчиња според определено правило. Колку квадратчиња содржи десеттата фигура во низата, не сметајќи ги квадратчињата во централниот квадратен отвор?



- A) 76      B) 80      C) 84      D) 92      E) 100

**Решение. D).** Првата фигура е квадрат со страна 5, од кој се отстранети четирите аголни полиња и квадрат со страна 1. Втората фигура е квадрат со страна 6, од кој се отстранети четирите аголни полиња и квадрат со страна 2. Третата фигура е квадрат со страна 7, од кој се отстранети четирите аголни полиња и квадрат со страна 3. Значи, десеттата фигура е квадрат со страна 14, од кој се отстранети четирите аголни полиња и квадрат со страна 10. Значи, оваа фигура има  $14^2 - 4 \cdot 10^2 = 92$  квадратчиња.

10. На цртежот десно се прикажани првите три од низа квадрати, во кои според определено правило се распоредени бели и црвени




квадратчиња. Колку бели квадратчиња содржи четвртиот квадрат?

- A) 50      B) 60      C) 65      D) 70      E) 75

**Решение. C).** Во првиот квадрат има вкупно  $3^2$  квадратчиња, од кои  $1^2$  се црвени. Во вториот квадрат има  $5^2$  квадратчиња, од кои  $2^2$  се црвени. Во третиот квадрат има  $7^2$  квадратчиња, од кои  $3^2$  се црвени. Имаме  $3 = 2 \cdot 1 + 1$  и 1,  $5 = 2 \cdot 2 + 1$  и 2,  $7 = 2 \cdot 3 + 1$  и 3, што значи


дека правилото е во  $k$ -тиот квадрат да има  $(2k+1)^2$  квадратчиња од кои  $k^2$  се црвени. Значи, во четвртиот квадрат има  $9^2 = (2 \cdot 4 + 1)^2$  квадратчиња, од кои  $4^2$  се црвени. Конечно, бели квадратчиња се  $9^2 - 4^2 = 81 - 16 = 65$ .

11. Квадарот на цртежот десно е формиран од 64 мали коцки со еднаква димензија и 8 поголеми коцки со двојно поголем раб. Потоа квадраот е обоеан. Колку коцки од двата вида имаат по два обоени сида?
- A) 8      B) 16      C) 20  
 D) 24      E) 34




**Решение.** **D).** Имаме 4 големи коцки со по два обоени сида. Понастаму, бројот на малите коцки кои имаат по два обоени сида е  $4 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 20$ . Значи, вкупно имаме  $20 + 4 = 24$  коцки со два обоени сида.

12. Коцката на цртежот е поделена на 64 помали коцки. Само една од коцките е сива. Првиот ден, сивата коцка ги променила сите свои бели соседи во сиви коцки (две коцки се соседни ако имаат заеднички сид). Вториот ден, сите сиви коцки ги промениле сите свои бели соседи во сиви коцки. Колку сиви коцки имало на крајот од вториот ден?
- A) 11      B) 13      C) 15      D) 16      E) 17




**Решение.** **E).** На крајот на првиот ден бојата е променета на 4 коцки во горниот ред на големата коцка (означени со црвена боја) и коцката во вториот ред на големата коцка која е под сивата коцка. Значи,

имаме  $1 + 4 + 1 = 6$  сиви коцки. На крајот на вториот ден сиви се уште коцката од третиот ред која е под почетната сива коцка, четирите коцки од вториот ред кои се под четирите коцки од првиот ред кои првиот ден ја променија бојата и уште 6 коцки кои во првиот ред се соседни на сивите коцки по првиот ден (означени со зелена боја). Тоа се дополнително  $1 + 4 + 6 = 11$  сиви коцки. Значи, на крајот на вториот ден ќе има  $6 + 11 = 17$  сиви коцки.




13. Горјан имал 125 мали коцки. Тој залепил некои од нив едни со други и формирал голема коцка со девет тунели кои минуваат низ целата коцка, како што е прикажано на цртежот. Колку мали коцки не искористил Горјан?

A) 52    B) 45    C) 42    D) 39    E) 36



**Решение. D.** Големата коцка е со димензија  $5 \times 5 \times 5$ , што значи дека за секој тунел се извадени по 5 мали коцки. Но три од овие коцки се броени по три пати и тоа коцките во црвените, жолтите и кафеавите тунели. Значи, Горјан не употребил  $9 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 39$  коцки.



14. Коцка е составена од единечни коцки. Некои од сидовите на коцката се целосно обоени во црвено и коцката е разделена на единечните коцки. Колку сидови на коцката се обоени во црвено, ако точно 175 од единечните малите коцки немаат обован сид?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

**Решение. D.** Нека должината на работ на големата коцката е  $n$ .

Тогаш внатрешните  $(n - 2)^3$  единечни коцки немаат ниту еден обоен сид, па затоа важи

$$(n - 2)^3 \leq 175 < 6^3.$$

Од последното неравенство следува  $n < 8$ . Сега, ако  $n \leq 5$ , тогаш вкупно имаме  $n^3 \leq 125$  единечни коцки, па затоа не може да имаме 175 необоени коцки. Ако  $n = 6$ , тогаш вкупно имаме  $n^3 = 216$  единечни коцки и на обоените сидови треба да имаме  $216 - 175 = 41$  обоена коцка, што не е можно бидејќи еден сид има 36 коцки, а два соседни сида имаат  $36 + 30 = 66$  коцки. Значи,  $n = 7$ , па коцката вкупно има  $n^3 = 343$  коцки и на обоените сидови треба да имаме  $343 - 175 = 168$  обоени коцки. Последното е можно ако имаме два спротивни необоени сидови, при што бројот на обоените коцки ќе биде  $49 + 49 + 35 + 35 = 168$ . Конечно, 4 сида на големата коцка се обоени.

15. На колку различни начини може да се прочита зборот BANANA со буквите од дадената табела, ако низ секое квадратче може да се по минува само еднаш и од едно во друго квадратче може да се премине само ако двете квадратчиња имаат заедничка страна?
- A) 6      B) 8      C) 10      D) 12      E) 14

B	A	N
A	N	A
N	A	N

**Решение.** **E).** Да ги означиме полињата на табелата како на цртежот десно. Тогаш зборот BANANA можеме да го прочитаме на следниве начини:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

123654, 123658, 123698, 147852, 147856, 147896,  
 125478, 125874, 125689, 125896, 145236, 145632, 145698, 145896,  
 т.е. дека постојат 14 начини за да се прочита зборот BANANA.



16. Глушецот Глувчо решил да земе сирење, при што тој може да поминува од поле во поле само вертикално или хоризонтално. Тој не смее повторно да стапне во поле во кое еднаш веќе бил. На колку различни начини Глувчо може да стигне до парче сирење?

A) 3      B) 5      C) 8      D) 10      E) 11

**Решение.** **C).** Полињата во кои може да стапне Глувчо да ги означиме како на цртежот десно. Тогаш можни патишта за тој да земе сирење се:

$$\begin{aligned} & ACDE, ACDG, ACFG, ACFH, \\ & BCDE, BCDG, BCFG, BCFH. \end{aligned}$$


Значи, Глувчо може на 8 начини да стигне до парче сирење.



17. Фигурата прикажана на цртежот десно е составена од два триаголника, шест квадрати и еден шестаголник. Филип сака да ги запише броевите од 1 до 9, во секој многуаголник по еден број, така што производот на два соседни броја не е поголем од 15.

Броевите се соседни ако лежат во многуаголници кои имаат заедничка страна. На колку начини тоа може да го направи?

A) 12      B) 8      C) 32      D) 24      E) 16



**Решение.** **E).** Броевите 8 и 9 мора да се запишани во полиња со најмногу еден сосед и тој сосед мора да е бројот 1. Затоа броевите 8 и 9 мора да се во квадратните полиња кои се соседни само со шест-


аголникот и во шестаголникот мора да е бројот 1. Ова може да се направи на два начина.

Понатаму, броевите 6 и 7 не може да се во триаголниците. Бидејќи овие броеви можеме да ги помножиме најмногу со 2, во едниот триаголник мора да е бројот 2 и негови соседи да се броевите 6 и 7. Сега, за бројот 2 имаме две можности и за секоја од нив две можности за запишување на броевите 6 и 7. Значи, имаме четири можности.

Останува да ги запишеме броевите 3, 4 и 5. Јасно, бројот 3 мора да е во преостанатиот триаголник, а 4 и 5 треба да се негови соседи. Значи имаме 2 можности.

Конечно, бројот на распоредите на броевите е  $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$ .

Еден распоред на броевите е прикажан на цртежот десно.



18. На правата се означени неколку точки. Андреј на таа права меѓу секои две соседни означени точки означил по една точка. Оваа постапка ја повторил уште три пати. На крајот преbroјал дека се означени 225 точки. Колку точки биле означени на почетокот?
- A) 10      B) 12      C) 15      D) 16      E) 25

**Решение.** **C).** Нека на почетокот биле означени  $a$  точки. Во долната табела е дадено колку точки се означуваат во секој чекор и колку вкупно означени точки има по секој чекор.

	Број точки на почетокот	Дополнително означени точки	Вкупен број на точки
I чекор	$a$	$a - 1$	$2a - 1$
II чекор	$2a - 1$	$2a - 2$	$4a - 3$
III чекор	$4a - 3$	$4a - 4$	$8a - 7$
IV чекор	$8a - 7$	$8a - 8$	$16a - 15$

Значи,  $16a - 15 = 225$ , од каде добиваме  $a = 15$ .

19. Еден сеф се отвара со трицифрен број во кој цифрите 1, 3 и 5 се употребени точно по еднаш. Колку обиди се потребни најмалку за да сме сигурни дека ќе го отвориме сефот?

A) 13      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

**Решение.** **D).** За првата цифра имаме 3 можности, па откако истата ќе ја избереме за втората цифра имаме 2 можности и на крајот за третата цифра имаме 1 можност. Значи, потребно е да направиме најмалку  $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$  проби.

20. Вчера го запишав пасфордот на мојот компјутер. Бројот што го запишав има 6 цифри, но се сеќавам дека пасфордот имаше седум цифри. Никако не можам да се сетам која цифра не сум ја запишал и на која позиција е таа. Колку различни пасфорди морам да пробам за да бидам сигурен дека го имам точниот број? (Пасфордот може да почне со било која цифра, вклучувајќи ја и нулата)

A) 55      B) 60      C) 64      D) 70      E) 80

**Решение.** **D).** Ако шестцифрениот број кој е запишан го представиме во облик  $XXXXXX$ , тогаш седмата цифра може да се запише на местото на било која од вертикалните црти  $| X | X | X | X | X | X |$ . Според тоа, имаме 7 можни позиции и на секоја од нив можеме да запишеме било која од 10-те цифри. Значи, треба да направиме  $7 \cdot 10 = 70$  пасфорди.

21. Дадени се две множества од петцифрени броеви: множество  $A$  во кое производот на цифрите на секој број е 25 и множество  $B$  во кое производот на цифрите на секој број е 15. Кое множество има повеќе елементи и за колку?

- A) множеството  $A$  има  $\frac{5}{3}$  пати повеќе елементи од  $B$   
 B) множеството  $A$  има два пати повеќе елементи од  $B$   
 C) множеството  $B$  има  $\frac{5}{3}$  пати повеќе елементи од  $A$   
 D) множеството  $B$  има два пати повеќе елементи од  $A$   
 E) двете множества имаат еднаков број елементи

**Решение.** **D).** Цифрите на елементите на множеството  $A$  се 1, 1, 1, 5 и 5. Броевите ги добиваме така што од пет места избираме две на кои ја запишувааме цифрата 5, а на другите места ја запишувааме цифрата 1. Така добиваме  $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$  броја.

Цифрите на елементите на множеството  $B$  се 1, 1, 1, 3 и 5. Броевите ги добиваме така што од пет места избираме две на кои ги запишувааме цифрите 3 и 5, или цифрите 5 и 3. Така добиваме  $\frac{5 \cdot 4}{2} \cdot 2 = 20$  броја.


22. На две паралелни прави  $a$  и  $b$  се земени 6 точки: 4 на правата  $a$  и 2 на правата  $b$ . Колку триаголници постојат чии темиња се дадените 6 точки?

- A) 6      B) 8      C) 12      D) 16      E) 18

**Решение.** **D).** Триаголник може да се формира така што две темиња ќе припаѓаат на едната, а третото теме на другата права. Ако две темиња се на правата  $a$ , тогаш тие може да се изберат на  $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$  начини, а третото теме на правата  $b$  може да се избере на 2 начини. Значи, во овој случај имаме  $2 \cdot 6 = 12$  триаголници. Ако двете темиња се на правата  $b$ , тогаш имаме само 1 можност, а за изборот на третото теме на правата  $a$  имаме 4 можности. Значи, во овој случај имаме  $1 \cdot 4 = 4$  триаголници. Конечно, вкупно имаме  $12 + 4 = 16$  триаголници.

23. На шемата десно е прикажан распоредот на пет коли на фериброд. На колку начини колите може да излезат една по друга од ферибродот?


A) 4      B) 6      C) 8      D) 10      E) 12



**Решение.** **D).** Кога колите ќе излезат една по друга од ферибродот, тие се нареден на пет места. Сега еден распоред добиваме ако од петте места избереме две места и потоа двете коли ги поставиме на овие две места во почетниот редоследн во кој биле на ферибродот, па истото го направиме со трите коли на преостанатите три места. Од дадени 5 места 2 можеме да избереме на  $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$  начини, па затоа колите една по друга од ферибродот може да излезат на 10 начини.

24. Андреј има пет дискови со различни дијаметри. Тој решил да направи кула со помош на три дискови така што секој диск во кулата ќе има помал дијаметар од дискот кој е под него. На колку начини може Андреј да ја направи кулата?

A) 5      B) 6      C) 8      D) 10      E) 15



**Решение.** **D).** Три дискови Андреј може да избере така што ќе отстрани два од петте диска. Изборот на двата диска кои ќе ги отстрани може да го направи на  $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$  начини. Сега за секој избор со преостанатите три диска кулата може да ја постави на единствен начин. Значи, Андреј може да направи 10 различни кули.


25. Влатко сака да си направи седмичен распоред за трчање. Тој сака да трча точно двапати седмично и тоа секогаш во исти денови од

седмицата. Влатко не сака да трча во два последователни денови. Колку различни распореди може да направи Влатко?

- A) 16      B) 14      C) 12  
D) 10      E) 8

**Решение.** **B).** Изборот на првиот ден за трчање Влатко може да го направи на 7 различни начини. Вториот ден за трчање може да го избере на 4 различни начини.

Така добива  $7 \cdot 4 = 28$  начини на избор на деновите, при што секој избор е броен два пати (на пример, По-Ср и Ср-По, види цртеж десно). Значи, вкупниот број на избори е еднаков на  $\frac{7 \cdot 4}{2} = 14$ .



26. Неколку тима од по тројца шахисти учествуваат на турнир во шах. Секој шахист од тимот игра точно еднаш против секој шахист од сите останати тимови. Поради организациски причини вкупно на турнирот може да се одиграат најмногу 250 партии шах. Колку најмногу тимови може да учествуваат на овој турнир?

- A) 11      B) 10      C) 9      D) 8      E) 7

**Решение.** **E).** Нека на турнирот учествуваат  $n$  тимови. Тогаш вкупниот број шахисти е  $3n$ . Бидејќи секој шахист игра со сите шахисти од другите тимови добиваме дека секој шахист игра  $3n - 3$  партии.

Значи, на турнирот треба да се одиграат  $\frac{3n(3n-3)}{2}$  партии. Сега важи

$$\frac{3n(3n-3)}{2} \leq 250, \text{ од каде добиваме } n(n-1) \leq \frac{500}{9} = 55\frac{5}{9}. \text{ Сега, бидејќи}$$

$7 \cdot 6 = 42 < 55\frac{5}{9} < 56 = 8 \cdot 7$  заклучуваме дека на турнирот може да учествуваат најмногу 7 тимови.

27. Колку осумцифрени броеви може да се запишат само со цифрите 1, 2 и 3, така што разликата меѓу секои две соседни цифри е 1?  
 А) 81      Б) 32      В) 64      Г) 243      Д) 27

**Решение. В).** По цифрите 1 и 3 може да се запише само цифрата 2, а по цифрата 2 може да се запишат цифрите 1 и 3. Секоја од цифрите 1, 2 и 3 може да биде почетна. Во долната табела се дадени можните редоследи на цифрите за секоја различна почетна цифра.

1	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2
2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3
3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2

Значи, вкупно имаме

$$2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

осумцифрени броеви со саканото својство.

28. Определи го бројот на десетцифрени броеви запишани само со цифрите 1, 2 и 3, кај кои разликата на две соседни цифри е еднаква на 1.  
 А) 16      Б) 32      В) 64      Г) 80      Д) 100

**Решение. С).** По цифрите 1 и 3 може да се запише само цифрата 2, а по цифрата 2 може да се запишат цифрите 1 и 3. Секоја од цифрите 1, 2 и 3 може да биде почена. Во долната табела се дадени можните редоследи на цифрите за секоја различна почетна цифра.

1	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2
2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3
3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2	1, 3	2

Значи, вкупно имаме

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$$

десетцифрени броеви со саканото својство.

29. За еден природен број запишан со ненулти цифри ќе велиме дека е *седмичен*, ако секои две негови соседни цифри запишани во истиот редослед во кој се наоѓаат формираат број кој е делив со 7 (на пример бројот 2149 е *седмичен*). Определи го бројот на деветцифрените *седмични* броеви.

- A) 121      B) 144      C) 169      D) 196      E) 225

**Решение. D).** Во долната табела е дадено кои цифри треба да следуваат по секоја од цифрите од 1 до 9, за да еден број е седмичен.

Цифра	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Следуваат цифрите	4	1,8	5	2,9	6	3	7	4	1,8


Деветцифрен седмичен број може да почнува со било која цифра разлилна од нула. Во долната табела почнувајќи од првата цифра се прикажани можните следни осум цифри. Во последната колона од табелата е даден бројот на седмичните броеви за соодветната почетна цифра.

Редоследно цифрите во бројот										Број на броеви
1	4	2,9	1,8	4	2,9	1,8	4	2,9		$2^5 = 32$
2	1,8	4	2,9	1,8	4	2,9	1,8	4		$2^5 = 32$
3	5	6	3	5	6	3	5	6		1
4	2,9	1,8	4	2,9	1,8	4	2,9	1,8		$2^6 = 64$
5	6	3	5	6	3	5	6	3		1
6	3	5	6	3	5	6	3	5		1
7	7	7	7	7	7	7	7	7		1
8	4	2,9	1,8	4	2,9	1,8	4	2,9		$2^5 = 32$
9	1,8	4	2,9	1,8	4	2,9	1,8	4		$2^5 = 32$

Според тоа, вкупно имаме  $32 + 32 + 64 + 4 + 32 + 32 = 196$  деветцифриeni седмични броеви.

30. Андреј забележал дека збирот на секои три соседни броја на часовната кружница е делив со 3. На колку начини може броевите од 1 до 12 да се подредат на кружница, така што збирот на секои три соседни броја е делив со 3?

A) 6912      B) 6948      C) 6876      D) 6840



E) 6984

**Решение. А).** Да разгледаме четири последователни броја распоредени во насока на движењето на стрелките на часовникот:  $a, b, c, d$ . Бидејќи збирите  $a+b+c$  и  $b+c+d$  се деливи со 3, заклучуваме дека броевите  $a$  и  $d$  даваат ист остаток при делење со 3. Тоа значи дека секој трет број при делење со 3 дава ист остаток.

Да ги означиме броевите со  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}$ . Од претходно кажаното следува дека броевите  $a_1, a_4, a_7, a_{10}$  при делење со 3 даваат ист остаток, броевите  $a_2, a_5, a_8, a_{11}$  при делење со 3 даваат ист остаток и броевите  $a_3, a_6, a_9, a_{12}$  при делење со 3 даваат ист остаток. Бидејќи меѓу броевите од 1 до 12 имаме по четири броја кои при делење со 3 даваат ист остаток, секоја од четворките може да се формира на  $4! = 24$  начини. Понатаму, во првата тројка  $a_1, a_2, a_3$  распоредот на остатоците можеме да го направиме на  $3! = 6$  начини и распоредот од првата тројка мора да се запазува во секоја следна тројка. На овој начин добивме  $24^3 \cdot 6$  распореди и заради цикличноста на распоредите овој број треба да го поделим со 12. Според тоа, бараниот број распореди е  $24^3 \cdot 6 : 12 = 6912$ .

31. Во понеделник Александар споделил фотографија со 5 свои пријатели кои ја примиле и ја виделе истиот ден. Следниот ден секое лице кое ја примило фотографијата ја испратило на двајца свои пријатели, кои сè уште не ја виделе фотографијата, кои ја примиле и ја виделе

истиот ден, па следниот ден секој од нив ја пратил фотографијата до двајца свои пријатели, кои ја примиле и ја виделе фотографијата истиот ден и така се ширел кругот на пријатели кои ја добиле и ја виделе фотографијата. Кој ден бројот на луѓето кои ја виделе фотографијата ќе биде за прв пат поголем од 2018?

- A) Среда    B) Четврток    C) Петок    D) Сабота    E) Недела

**Решение.** **C).** Фотографијата првиот ден ја виделе 5 луѓе, вториот ден ја виделе  $5 \cdot 2 = 10$  луѓе, третиот ден ја виделе  $5 \cdot 2^2 = 20$  луѓе, четвртиот ден ја виделе  $5 \cdot 2^3 = 40$  луѓе, петтиот ден ја виделе  $5 \cdot 2^4 = 80$  луѓе итн.  $n$ -тиот ден ја виделе  $5 \cdot 2^{n-1}$ . Според тоа, во првите  $n$  дена фотографијата вкупно ја виделе

$$\begin{aligned} A &= 5(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-2} + 2^{n-1}) \\ &= 5 \cdot \frac{(1+2+2^2+2^3+\dots+2^{n-2}+2^{n-1})(2-1)}{2-1} \\ &= 5 \cdot \frac{2+2^2+2^3+\dots+2^{n-2}+2^{n-1}+2^n-1-2-2^2-2^3-\dots-2^{n-2}-2^{n-1}}{2-1} \\ &= 5 \cdot (2^n - 1). \end{aligned}$$

Заначи, треба да го определиме најмалиот број  $n$  за кој важи

$$5 \cdot (2^n - 1) \geq 2018.$$

Сега, од

$$5 \cdot (2^8 - 1) = 1275 < 2018 < 2555 = 5 \cdot (2^9 - 1),$$

следува дека бараниот број е  $n = 9$ . Значи, следниот вторник фотографијата за прв пат ќе ја видат повеќе од 2018 луѓе.

32. Определи го бројот на разностраните триаголници со периметар 27, чии должини на страни се природни броеви.
- A) 10    B) 12    C) 14    D) 16    E) 17

**Решение. В).** Нека  $a, b, c$  се доджините на страните на триаголници-те. Тогаш  $a + b + c = 27$ . Бидејќи триаголниците се разнострани, без ограничување на општоста можеме да земеме дека  $a < b < c$ . Од неравенството на триаголник следува  $c < a + b$ . Според тоа,  $c < 27 - c$ , од каде добиваме  $2c < 27$ . Но,  $c$  е природен број, па затоа  $c \leq 13$ . Понатаму,  $3c > a + b + c = 27$ , па затоа  $c > 9$ .

Ако  $c = 13$ , тогаш  $a + b = 14$  и како  $a < b < c$  ги добиваме разностраниците триаголници:  $(3,11,13), (4,10,13), (5,9,13), (6,8,13)$ .


Ако  $c = 12$ , тогаш  $a + b = 15$  и како  $a < b < c$  ги добиваме разностраниците триаголници:  $(4,11,12), (5,10,12), (6,9,12), (7,8,12)$ .

Ако  $c = 11$ , тогаш  $a + b = 16$  и како  $a < b < c$  ги добиваме разностраниците триаголници:  $(5,10,12), (6,9,12), (7,8,12)$ .

Ако  $c = 10$ , тогаш  $a + b = 17$  и како  $a < b < c$  го добиваме разностраниот триаголник:  $(8,9,10)$ .

Според тоа, бројот на разностраниците триаголници со периметар еднаков на 27 е  $4 + 4 + 3 + 1 = 12$ .

33. Топче се пушта од врвот на таблата на која во редици се поставени прегради (види цртеж). Ако топчето удри во преграда, тоа продолжува лево или десно од преградата. Една можна патека на движење на топчето е прикажана на цртежот. Кој е бројот на различните патеки по кои топчето може да стигне до корпата  $B$ ?



*Забелешка.* Топчињата кои се пуштаат се такви што тие можат да поминат меѓу преградите на таблатата.

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. C).** При ознаки како на цртежот десно


можни патеки се:

$$1 - 2 - 4 - 7 - B,$$

$$1 - 2 - 4 - 8 - B,$$


$$1 - 2 - 5 - 8 - B,$$

$$1 - 3 - 5 - 8 - B.$$




Значи, имаме точно 4 патеки.

34. Четири автомобил во исто време се вклучуваат во кружен тек од четири различни различни насоки, како што е прикажано на цртежот десно. Секој автомобил го напушта кружниот тек пред да направи цел круг и никои два автомобила не го напуштаат кружниот тек од ист излез. На колку различни начини автомобилите можат да го напуштат кружниот тек?



- A) 9      B) 12      C) 15      D) 24      E) 81

**Решение. A).** Автомобилите да ги назначиме со броевите 1, 2, 3, 4, а правците кои влегуваат (излегуваат) од кружниот тек со  $a, b, c, d$ . Бидејќи секој автомобил прави помалку од цел круг во начините за излез на сите автомобили од кружниот тек не смее да се појават комбинациите  $1a, 2b, 3c, 4d$ . Понатаму, четирите автомобили излегуваат од четири различни излези, па затоа во секој начин на излез мора да се појават сите броеви 1, 2, 3, 4 и сите букви  $a, b, c, d$ . Така, сите начини за излез од кружниот тек се:




$$(1b, 2c, 3d, 4a), (1b, 2d, 3a, 4c), (1b, 2a, 3d, 4c), \\ (1c, 2a, 3d, 4b), (1c, 2d, 3a, 4b), (1c, 2d, 3b, 4a),$$

$(1d, 2a, 3d, 4b), (1d, 2c, 3a, 4b), (1d, 2c, 3b, 4a)$ .

Значи, вкупно имаме 9 начини за излез на автомобилите од кружниот тек.

35. Четири градови  $A, B, C$  и  $D$  се поврзани со патишта, како на цртежот десно. Трка се организира така што почнува од градот  $D$ , завршува во градот  $B$  и по секој пат се поминува само по еднаш. На колку начини може да се организира трката?

A) 10      B) 8      C) 6      D) 4      E) 2




**Решение.** **C).** Трката може да се организира така што на 3 различни начини ќе излеземе од градот  $D$ , по што на единствен начин се стигнува до  $B$ . Потоа од  $B$  трката може да се продолжи на 2 различни начини, за да понатаму трката се реализира на единствен начин. Значи, имаме  $3 \cdot 2 = 6$  различни начини за реализација на трката.

Патиштата според кои трката може да се реализира се:

$$\begin{aligned} D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B, \quad & D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B, \\ D \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B, \quad & D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B, \\ D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B, \quad & D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B. \end{aligned}$$

## 6. РАСЕКУВАЊЕ И СОСТАВУВАЊЕ ФИГУРИ

1. Матео има ножици и пет букви направени од картон. Тој може да ја пресече секоја од буквите со права линија само еднаш. Од која буква, пресекувајќи ја, Матео може да добие најмногу делови?




**Решение.** **E).** Со едно сечење по права линија буквата О може да се раздели на два дела. Со едно сечење буквата F може да се раздели на најмногу четири дела. Со едно сечење буквата S може да се раздели на најмногу четири дела. Со едно сечење буквата H може да се раздели на најмногу четири дела. Со едно сечење буквата M може да се раздели на најмногу пет дела.

2. Едно јаже е превиткано на половина. Потоа пак на половина и на крај по трет пат на половина. Така превитканото јаже е пресечено напреку при што се добиени 9 делови. Две од добиените јажиња се со дужини 4 м и 9 м. Која од следните дужини не може да е дужината на јажето?

A) 52 m      B) 68 m      C) 72 m      D) 88 m

E) сите одговори се можни

**Решение.** **C).** Од условот на задачата пресеченото јаже ќе изгледаат како на цртежот. Според тоа по сечењето ќе има три вида на парчиња со дужини  $x$ ,  $2x$ ,  $y$ . Парчиња со дужини  $y$  ќе има 4, со дужини  $2x$  ќе има 3, а со дужини  $x$  ќе има 2. Вкупната дужина на јажето е  $2x + 3 \cdot 2x + 4y$ .



Можни се следните случаи:

а)  $x=4$ ,  $y=9$ . Тогаш

$$2x + 3 \cdot 2x + 4y = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 9 = 8 + 24 + 36 = 68 \text{ m}$$

б)  $x=9$ ,  $y=4$ . Тогаш

$$2x + 3 \cdot 2x + 4y = 2 \cdot 9 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 4 = 18 + 54 + 16 = 88 \text{ m}$$

в)  $2x=4$ ,  $y=9$ . Тогаш


$$2x + 3 \cdot 2x + 4y = 4 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 9 = 4 + 12 + 36 = 52 \text{ m},$$

г)  $2x=9$ ,  $y=4$ . Тогаш

$$2x + 3 \cdot 2x + 4y = 9 + 3 \cdot 9 + 4 \cdot 4 = 9 + 27 + 16 = 52 \text{ m}.$$

Значи, јажето не може да биде долго 72 m.


3. Јована два пати превиткала квадратно парче хартија и тогаш два пати го пресекла



како на цртежот десно. Колку парчиња хартија во форма на квадрат добила Јована?

- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 8


**Решение. C).** На цртежот десно со испрекинати линии се прикажани местата на кои Јована го превиткала листот, а со цели линии се прикажани местата по кои листот е пресечен. При сечењето се добиени 4 мали квадрати, 4 правоаголници составени од по два мали квадрати и 1 квадрат составен од четири мали квадрати. Значи, Јована добила  $4 + 1 = 5$  делови во форма на квадрат.



4. Дамјан, еден лист хартија го превиткува како што е прикажано на цртежот и прави




два пресеци со ножици. Потоа тој го одвитецкаува листот. Која од следните фигури не може да ја добие Дамјан?




**Решение. D).** Фигурата А може да се добие ако се отсечат двета леви ќоша на завитканиот лист. Фигурата В се добива ако на средината на левата страна се отсече рамнокрак правоаголен триаголник чија хипотенуза лежи на страната. Фигурата С се добива ако се отсечат двета десни ќоша на завитканиот лист. Фигурата Е се добива со отсекување на горниот десен и долниот лев ќош на завитканиот лист. За да се добие фигурата D потребно е на горната и на долната страна да се направат по две сечења, што значи вкупно 4 сечења, па оваа фигура не може да се добие со две сечења.

5. Кој од дадените квадрати не може да се формира со помош на фигурите прикажани на цртежот десно?




**Решение. E).** Квадратите A, B, C, D може да се формираат како што и прекажано на долните цртежи.




Квадратот Е не содржи фигура L од дадениот облик, па не може да се состави.

6. Со која од дадените фигури заедно со фигурата прикажана на цртежот десно може да се формира правоаголник, без притоа квадратчињата да се преклопуваат или да има празни места?





**Решение. B).** Очигледно на пократката страна на правоаголникот треба да лежат 3 или четири квадратчиња. Затоа првите четири понудени фигури треба да ги ротираме за  $180^\circ$ , а четвртата е ја оставиме во истата положба (цртеж долу).



Сега е јасно дека со втората фигура, т.е. со фигурата B) и со дадена-та фигура се формира правоаголник  $3 \times 6$ .

7. Ана има квадратно парче хартија прикажано на левиот цртеж. Сечејќи по линиите од парчето хартија таа сече копии од фигураната дадена на десниот цртеж (S-тетрамино). Кој е најмалиот број на квадратчиња што може да и преостанат на Ана?



A) 10


B) 2

C) 4






D) 6

E) 8







**Решение.** **C).** Ако Ана постави едно S-тетрамино на долниот ред така што ќе го покрие левото аголно поле, тогаш таа не може да постави друго S-тетрамино со кое ќе ги покрие двете полиња во првиот ред или двете полиња во првата колона. Значи, Ана не може да ги покрие сите полиња на фигурата која има 16 полиња. Едно S-тетрамино покрива 4 полиња, па затоа Ана може да покрие најмногу 12 полиња, т.е. најмалку 4 полиња ќе останат непокриени. Еден пример за вакво покривање (сечење) е прикажан на цртежот десно.



8. Фигурата прикажана на цртежот десно е формирана од еднакви петаголници. Која плочка треба да се стави на празното место за да се добијат две затворени линии?



**Решение.** **C).** Петаголникот кој недостасува е ротиран за  $180^\circ$  во однос на понудените петаголници. Затоа истите ќе ги ротираме за  $180^\circ$



Сега е јасно дека тоа е петаголникот C), (цртеж десно).

9. Колку прави ја делат рамнината на пет делови?

A) 3

B) 4

C) 5


D) 6

E) не е можна таква поделба

**Решение. В).** Две прави кои се сечат ја делат рамнината на 4 дела. Ако сме избрале две такви прави, тогаш со избор на било која права бројот на делбените делови ќе биде 6 и 7. Притоа ако третата права минува низ пресечната точка на двете прави или е паралелна на едната од нив се добиваат 6 делови (направи цртеж), а во спротивно се добиваат 7 делови (направи цртеж). Според тоа, не смее да има прави кои се сечат.

Една права ја дели рамнината на 2 дела. Со додавање на права која е паралелна на веќе нацртаните прави се добива уште по еден дел. Значи, треба да додадеме уште три прави, па затоа 4 паралелни прави ја делат рамнината на 5 делови.

10. Филип може да состави квадрат со помош на трите дела прикажани на цртежот десно и еден дел кој недостасува.



Кој е тој дел ако збирот на броевите во секој ред и секоја колона е еднаков.

- A) 



      B) 



      C) 



      D) 




      E)

**Решение. А).** Четирите дела од кои треба да се состави квадратот имаат  $4+5+4+3=16$  квадратчиња. Според тоа, квадратот е со димензија  $4 \times 4$ . Еден од дадените делови има четири квадратчиња во еден ред и збирот на броевите во овој ред е  $2+1+3+1=7$ . Значи, збирот на сите броеви во квадратот треба да е  $4 \cdot 7 = 28$ . Збирот на броевите во трите дела е еднаков на

$$(2+2+1+2)+(2+1+3+1+1)+(2+3+1+2)=7+8+8=23.$$


Значи, збирот на броевите во делот кој треба да се употреби е  $28-23=5$ . Од дадените броеви само делот A) има збир на броевите 5. Составениот квадрат е




прикажан на цртежот десно.

11. На цртежот е прикажана фигура која е добиена со составување на 36 складни рамнострани триаголници. Кој е најмалиот број на такви триаголници кои треба да се додадат на фигурата за да се добие шестаголник?

A) 10      B) 12      C) 15      D) 18      E) 24



**Решение. D).** При добивање на шестаголник ќе додадеме најмал број триаголници ако го составиме најмалиот можен шестаголник. Тој се добива ако низ темињата на крајните триаголници на фигурата повлечеме прави паралелни на спротивните страни на тие триаголници. Така го добиваме шестаголникот прикажан на цртежот десно. Сега лесно се гледа дека најмалиот можен број триаголници е 18.




12. Симон има 52 складни рамнокраки правоаголни триаголници. Тој сака да направи квадрат користејќи некои од нив. Колку квадрати со различни димензии може да направи?

A) 6      B) 7      C) 8      D) 9      E) 10


**Решение. C).** Без ограничување на општоста можеме да претпоставиме дека должините на катетите на овие триаголници се 1.

Пријот основен квадрат Симон може да го состави од два такви триаголници, а потоа различни квадрати ќе добие со помош на основните квадрати. Нека  $n$  е бројот на триаголниците кои може да ги постави на една страна на квадратот. Тогаш вкупниот број употребени триаголници ќе биде



$2n^2$ , па затоа ќе важи  $2n^2 \leq 52$ , од каде добиваме  $n^2 \leq 26$ . Значи,  $n=1,2,3,4,5$ , т.е. во овој случај имаме 5 различни квадрати.

Вториот основен квадрат Симон може да го состави со помош на четири триаголници, а потоа различни квадрати да добива со помош на тие основни квадрати. Нека  $n$  е бројот на триаголниците кои може да ги постави на една страна на квадратот. Тогаш вкупниот број употребени триаголници ќе биде  $4n^2$ , па затоа ќе важи  $4n^2 \leq 52$ , од каде добиваме  $n^2 \leq 13$ . Значи,  $n=1,2,3$ , т.е. во овој случај имаме 3 различни квадрати.



Сега треба да видиме дали може да се состави квадрат ако на една негова страна се ставени  $n$  триаголници налегнати со катетата и  $m$  триаголници налегнати со хипотенузата. Тогаш бидејќи катетата има должина 1, а хипотенузата има должина  $\sqrt{2}$ , должината на страната на квадратот ќе биде  $n + m\sqrt{2}$ . Значи, неговата плоштина ќе биде  $(n + m\sqrt{2})^2 = n^2 + 2mn\sqrt{2} + m^2$ . Но плоштината на еден триаголник е  $\frac{1}{2}$ , па затоа плоштината на квадратот ќе биде рационален број, т.е.  $n^2 + 2mn\sqrt{2} + m^2 \in \mathbb{Q}$ , од каде добиваме  $mn = 0$ . Тоа значи  $m = 0$  и го добиваме првиот основен квадрат или  $n = 0$  и го добиваме вториот основен квадрат. Значи, Симон може да состави  $5 + 3 = 8$  различни квадрати.

13. Даден квадрат е расечен на 2009 квадрати, чии должини на страни се природни броеви. Определи ја најмалата можна должина на дадениот квадрат.
- A) 44                    B) 45                    C) 46  
 D) не постои таков квадрат                    E) друг одговор

**Решение. В).** Бидејќи  $44 \cdot 44 = 1936$ , квадрат со страна 44 не може да се расече на 2009 квадрати чии должини на страни се природни броеви. Од квадрат со должина на страна 45 ќе исечеме правоаголник со должини на страни 3 и 6. Преостанатиот дел од квадратот може да се расече на  $2025 - 18 = 2007$  единечни квадрати. Сега правоаголникот со страни 3 и 6 го расекуваме на два квадрати со должина на страна 3. Значи, најмалата должина на страната на квадратот е 45.

## 7. ИГРИ И ТУРНИРИ

1. Природните броеви од 1 до 10 се запишани на таблата. Пабло ја игра следнава игра: во еден потег брише два броја и на нивно место го запишува нивниот збир намален за еден. Играта завршува кога на таблата ќе биде запишан само еден број. Кој е тој број?
- A) 16      B) 31      C) 46      D) 51      E) друг одговор

**Решение.** **C).** Збирот на сите броеви запишани на таблата е

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.$$

Во секој чекор при замена на броевите  $a$  и  $b$ , со бројот  $a + b - 1$  збирот се намалува за 1. Од почеток до крајот на играта Пабло прави 9 чекори, па затоа на крајот ќе остане бројот  $55 - 9 = 46$ .

2. Група од 50 деца седат во круг. Фрлаат топка и секој кој ќе ја добие топката истата ја фрла на шестото дете од себе во насока на движењето на стрелкиет на часовникот. Андреј ја фати топката 100 пати. Колку деца за тоа време не ја фатиле топката ниту еднаш.
- A) 0      B) 8      C) 10      D) 25      E) 40

**Решение.** **D).** Нека децата во насока на движењето на стрелките на часовникот ги нумерираме со броевите од 1 до 50 и нека топката е кај првото дете. Тогаш во првиот круг топката била кај децата со редни броеви: 1, 7, 13, 19, ..., 43, 49, односно кај 9 деца. Детето 49 ја додало топката на детето 5, па сега топката била кај децата: 5, 11, 17, ..., 41, 47, односно кај 8 деца. Детето 47 ја додало топката кај детето 3, па сега топката била кај децата: 3, 9, 15, ..., 39, 45, односно кај 8 деца. Детето 45 ја додало топката кај детето 1, па сега постапката се повторува. Значи, топката ја фатиле  $9 + 8 + 8 = 25$  деца, а воопшто не била кај  $50 - 25 = 25$  деца.

3. Домино плочките се правилно наредени ако две домина кои се допираат имаат ист број точки на соседните половинки. Павле наредил шест домина како што е прикажано на цртежот. Тој во еден потез може или да ги замени местата на две домина или за  $180^\circ$  да ротира едно домина. Кој е најмалиот број потези што треба да ги направи Павле за домината да се правилно наредени?

A) 1                  B) 2                  C) 3                  D) 4

E) тоа не е можно да се направи

**Решение.** **C).** Домино плочките да ги означиме од лево кон десно со броевите од 1 до 6.



Забележуваме дека на шестте плочки има 3 четворки, 3 шестки, 2 единици, 2 двојки и 2 тројки. Притоа четворка и шестка се наоѓаат на краевите на плочките, па затоа најмал број потези би бил ако тие останат на своите места. Понатаму, имаме пет пари со еднаков број точки кои треба правилно да ги поставиме, а ниту еден од нив не е правилно поставен. Притоа, ако земеме предвид дека со преместување или ротација на една плочка можеме правилно да поставиме најмногу два пари точки, заклучуваме дека ни се потребни најмалку три потези. Дека тоа може да се постигне со три потези доволно е да постапиме на следниов начин.

*Прв потез.* За да двојките се една до друга, бидејќи едната двојка останува на своето место доволно е местата да ги заменат плочките 3 и 5, по што состојбата е:



при што и двете четворки се една до друга.

*Втор потез.* Понатаму, за да третата шестка дојде на место до првата шестка треба домината 2 и 5 да ги заменат местата, по што состојбата е:



*Трет потез.* Со ротација на доминото 2 единиците и тројките ќе се постават правилно, т.е. сите плочки ќе бидат правилно наместени.

Состојбата е:



4. На турнир, секоја од шесте екипи игра по еден натпревар против секоја друга екипа. Во секое коло трите натпревари се одвиваат истовремено. Една ТВ станица одлучила кој натпревар ќе го пренесува за секое коло и тоа е прикажано на дијаграмот десно. Во кое коло тимот D ќе игра против тимот F?

1	2	3	4	5
A-B	C-D	A-E	E-F	A-C

A) 1              B) 2              C) 3              D) 4              E) 5

**Решение. А).** Тимот A не може во второто коло да игра против тимот D, па затоа против D ќе игра во четвртото коло, а во ова коло третиот натпревар ќе биде B-C. Сега е јасно дека во второто коло тимот A ќе игра против тимот F, па затоа во второто коло третиот нат-

1	2	3	4	5
A-B	C-D	A-E	E-F	A-C
<b>C-E</b>	<b>A-F</b>	<b>B-D</b>	<b>A-D</b>	<b>D-E</b>
<b>D-F</b>	<b>B-E</b>	<b>C-F</b>	<b>B-C</b>	<b>B-F</b>

превар ќе биде B-E (види ја табелата десно). Понатаму, тимот E треба да игра со C и со D, па како со C не може да игра во петтото коло, распоредот ќе биде со C во првото и со D во петтото коло. Значи, третиот натпревар во првото коло е D-F, а третиот натпревар во

петтото коло е В-Ф. Конечно, во третото коло се играат уште натпреварите В-Д и С-Ф.

Значи, во првото коло тимот D ќе игра против тимот F

5. Коста ги запишува резултатите од четвртфиналето, полуфиналето и финалето на еден тениски турнир. Резултатите се (не се подредени по редослед): Бранко го победил Андон, Киро го победил Дамјан, Ѓорѓи го победил Христо, Ѓорѓи го победил Киро, Киро го победил Бранко, Александар го победил Филип и Ѓорѓи го победил Александар. Кој пар бил во финалето?

- A) Ѓорѓи и Христо      B) Ѓорѓи и Киро      C) Киро и Бранко  
D) Ѓорѓи и Александар      E) Киро и Дамјан

**Решение. B).** Ѓорѓи ги победил Александар, Христо и Филип, што значи победил во четвртфиналето, полуфиналето и финалето. Киро ги победил Бранко и Дамјан, а изгубил од Ѓорѓи, што значи дека победил во четвртфиналето и полуфиналето, а изгубил во финалето. Значи, во финалето играле Ѓорѓи и Киро.

6. Во финалето на еден фудбалски турнир биле постигнати многу голови. Во првото полувреме биле постигнати вкупно 6 голови, и во водство биле гостите. Во второто полувреме домаќините постигнале 3 гола и победиле. Колку вкупно голови постигнале домаќините во финалето?

- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

**Решение. C).** Резултатот во првиот дел на натпреварот може да биде 0:6, 1:5 или 2:4. Во второто полувреме домаќините постигнале 3 гола и победиле. Гостите не дале ниту еден гол, што значи дека со постигнатите 3 гола во второто полувреме домаќините постигнале повеќе голови. Тоа е единствено можно кога резултатот од првото

поопувреме е 2:4, па затоа вкупниот резултат е 5:4. Значи, домаќините вкупно постигнале 5 голови.

7. На еден турнир во фудбал учествуваат 4 екипи. Секоја екипа игра по еден натпревар со секоја друга екипа. На секој натпревар, победникот добива 3 поени, поразениот добива 0 поени, а ако натпреварот заврши без победник двате екипи добиваат по 1 поен. По сите одиграни натпревари, кој од следниот број на поени е невозможно вкупно да освоила некоја екипа?

A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

**Решение.** **E).** Секоја екипа игра по три натпревари. Во табелата е прикажан можниот број бодови на една екипа.

Победени натпревари	Нерешени натпревари	Изгубени натпревари	Вкупно поени
3	0	0	$3 \cdot 3 = 9$
2	1	0	$2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 7$
2	0	1	$2 \cdot 3 = 6$
1	2	0	$2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5$
1	1	1	$1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 4$
1	0	2	$1 \cdot 3 = 3$
0	3	0	$3 \cdot 1 = 3$
0	2	1	$2 \cdot 1 = 2$
0	1	2	$1 \cdot 1 = 1$
0	0	0	0

Значи, од дадените поени екипата не може да освои само 8 поени.

8. Во финалето на еден натпревар за танцување, секој од трите членови на жирито на петте натпреварувачи дава 0 поени, 1 поен, 2 поени, 3 поени или 4 поени. Било кои два натпреварувачи не добиле иста

оценка од било кој судија. Во долната табела се дадени збирите на сите оценки на натпреварувачите и некои поединечни оценки. Колку поени добил Адам од судијата III?

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0			
II		2	0		
III					
Збир	7	5	3	4	11

- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Решение.** **B).** Од судијата III Берта добила оценка 3. Сега Цвета не може да добие оценка 3 од судијата III, но не може да добие ниту оценка 1 од судијата III, бидејќи тогаш судијата I мора да и даде оценка 2 (противречност). Значи, Цвета од судијата III може да добие оценка 2 или 0. Да го разгледаме случајот кога од судијата III добила оценка 0. Тогаш ја имаме табелата:

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	3		
II		2	0		
III		3	0		
Збир	7	5	3	4	11

Збирот на оценките на Емил е 11, а тоа е можно само ако оценките се 3, 4 и 4. Притоа оценката 3 може да ја добие само од судијата II

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	3		4
II		2	0		3
III		3	0		4
Збир	7	5	3	4	11

Сега, Дејан има збир 4 и тој не може да има оценка 3 и може да има најмногу една оценка 2. Значи неговите оценки се 1, 1 и 2, при што оценката 2 е добиена од судијата III. Така ја имаме долната табела.

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	3	1	4
II		2	0	1	3
III		3	0	2	4
Збир	7	5	3	4	11

Конечно, бидејќи секој судија дава различни оценки на натпреварувачите, добиваме дека Адам од судијата III добил оценка 1, а од судијата II добил оценка 4.

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	3	1	4
II	4	2	0	1	3
III	1	3	0	2	4
Збир	7	5	3	4	11

Сега да го разгледаме случајот кога Цвета од судијата III добила оценка 2 и да ја дополниме како погоре табелата.

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	1		
II		2	0		
III		3	2		
Збир	7	5	3	4	11

Сега, Дејан има збир на оценки 4, па како не може да има оценка 2, неговите оценки се 0, 1 и 3. Притоа оценката 0 е од судијата III, оценката 1 е од судијата II и останува оценката 3 да е од судијата I. Така ја имаме табелата.


	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	1	3	
II		2	0	1	
III		3	2	0	
Збир	7	5	3	4	11

Понатаму, како и во првиот случај заклучуваме дека Емил има оценки 4, 3, 4 добиени во овој редослед од судиите I, II, III, а Адам има оценки 2, 4, 1 добиени во овој редослед од судиите I, II, III. Ова е прикажано во долната табела.

	Адам	Берта	Цвета	Дејан	Емил
I	2	0	1	3	4
II	4	2	0	1	3
III	1	3	2	0	4
Збир	7	5	3	4	11

## 8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

1. На мојот чадор има напишано KANGAROO, што е прикажано на цртежот десно. Еден од дадените цртежи го прикажува мојот чадор. Кој е тој цртеж?




**Решение.** **E).** Тоа не може да е:

- А) бидејќи буквата N е обратно запишана,
- В) бидејќи R не е меѓу двете O,
- С) бидејќи буквата R е обратно запишана,
- Д) бидејќи буквата G е обратно запишана.

Единствено може да е Е) бидејќи зборот е кружно запишан и по двете O следува K.







2. Правilen шестаголник последователно за еден ист агол се врти во насока на движење на стрелките на часовникот. На цртежот десно е прикажан резултатот од првото завртување на шестаголникот. Кој од дадените броеви покажува број на завртувања, по кои шестаголникот ќе се најде во почетната положба?



- A) 17      B) 28      C) 39      D) 40      E) 54

**Решение.** **E).** За да шестаголникот се најде во почетната положба треба сивиот триаголник да се најде во почетната положба. Сивиот триаголник во почетната положба се наоѓа по секои шест завртувања. Значи, вкупниот број завртувања мора да е делив со 6, па баранитиот број е 54.

3. Кое од долните јажиња не може да се добие без сечењето на јажето кое е прикажано на цртежот десно?



**Решение.** **B).** Ако горниот дел на даденото јаже го превртиме нагоре, заклучуваме дека јажето е во форма на прстен.

Ако надворешниот дел на јажето A) го превртиме нагоре, а потоа два пати долниот дел го завртиме во лево добиваме прстен.

Ако горниот дел на јажето C) го превртиме нагоре, а потоа десниот дел го повлечеме во десно добиваме прстен.

Ако горнот дел на јажето D) го превртиме налево добиваме прстен.

Ако долниот дел на јажето E) го превртиме надесно, а горниот дел налево добиваме прстен.






Само кај јажето B) имаме јазол, односно два прстена кои поминуваат еден во друг и не може без сечење да се доведат во форма на еден прстен.

4. Црно-бела гасеница која е прикажана на цртежот



десно се склупчила за да спие. На кој од долните

цртежи е прикажано како може да изгледа склупчената гасеница?



**Решение.** **A).** Единствено на првиот цртеж може наизменично со непрекината линија да се поврзат белите и црните кругчиња. Значи, тоа е цртежот A).




На другите цртежи тоа не е можно. На пример, на цртежите В) и С) можеме да поврземе најмногу 4 кругчиња, а на цртежите Д) и Е) најмногу 5 кругчиња.

5. Бравата на велосипедот има четири тркалца нумерирали по ред со цифрите од 0 до 9. Секое од четирите тркалца се ротира за  $180^\circ$  од положбата прикажана на цртежот десно и се добива бројот со кој се отклучува бравата. Кој може да е точниот број за отклучување на бравата на велосипедот?



**Решение. В).** Бројот 1893 се добива со пет завртувања на секој дел во иста насока. Бројот 0815 не може да се добие бидејќи 0 се добива со 4 завртувања, а 8 со пет завртувања во иста насока. Бројот 1972 не може да се добие бидејќи 1 се добива со пет завртувања, а 9 со 6 завртувања во иста насока. Бројот 4892 не може да се добие бидејќи бројот 4 се добива со 8, а бројот 8 со 5 завртувања во иста насока. Бројот 8436 не може да се добие бидејќи бројот 8 се добива со 2 завртувања, а бројот 4 со 1 завртување во иста насока. Значи, точниот број за отклучување на бравата е 1893.

6. Правилен седумаголник е разделен на седум меѓусебно складни триаголници. Во еден од нив има стрелка а во друг има срце (види цртеж). Во исто време ги поместуваме и стрелката и срцето на следниот начин: срцето за три последователни триаголници во насока на движењето на стрелките на часовникот, а стрелката за четири последователни триаголници во насока обратна




од движењето на стелките на часовникот. По колку такви поместувања тие првпат ќе се најдат во почетните положби?

- A) 7      B) 8      C) 9      D) 10


E) тоа никогаш нема да се случи

**Решение. A).** Прв начин. На цртежот десно броевите внатре во фигурата го означуваат движењето на стрелката, а оние надвор движењето на срцето. Значи, потребни се 7 чекори.



Втор начин. Бидејќи  $\text{NZD}(7,3) = \text{NZD}(7,4) = 1$  и срцето и стрелката најрано по 7 чекори може да се најдат во почетната положба.

7. Еден ѓердан е направен од црни и бели бисери. Катерина сака да земе точно 5 црни бисери од него. Но таа може да зема бисери почнувајќи од краевите на ѓерданот, со ред, па мора да зема и бели бисери. Кој е најмалиот број на бели бисери кои таа мора да ги земе?




- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

**Решение. B).** Ако ги земе два црни бисери од краевите на ѓерданот Катерина нема да земе ниту еден бел бисер. Сега, ако го земе белиот бисер на левата страна, ќе може да земе 1 црн бисер, па досега има земено  $2 + 1 = 3$  црни бисери. Треба да земе уште 2 црни бисери, па затоа најмал број бели бисери ќе земе ако таа прво ги земе двата бели бисери на десната страна, а потоа двата црни бисери на истата страна. Така Катерина ќе земе  $1 + 2 = 3$  бели и  $3 + 2 = 5$  црни бисери.



8. Квадратна рамка со димензии  $5 \times 5$  е поставена на рамна површина. Во нејзината внатрешност се поставени седум плочки со димензии

$1 \times 3$ . Дозволено е правоаголните плочки да се поместуваат со лизгање. Кој е најмалиот број дозволени поместувања за да се направи место уште за една плочка  $1 \times 3$ ?




- A) 2      B) 3      C) 4      D) 4      E) не е можно.

**Решение. B).** Да ги означиме правоаголните  $1 \times 3$  како на долниот лев цртеж. Тогаш е јасно дека во првиот потез мораме да ја поместиме плочката 7 до левиот крај на квадратот. Сега доволно е уште плочките 5 и 6 да ги поместиме до долниот дел на квадратот. Значи, потребни се 3 потези.



9. Три прстени се поврзани како на цртежот. На кој од цртежите подолу трите прстени се поврзани на ист начин како на почетниот цртеж?



- A)       B)       C)   
 D)       E) 

**Решение. D).** На почетниот цртеж сивиот прстен е поврзан со белиот прстен, белиот со црниот прстен, но сивиот и црниот прстен не се поврзани.

На цртежот А) сите прстени се поврзани меѓусебно.


На цртежот В) само белиот и црниот прстен се поврзани.

На цртежот С) никој од прстените не е поврзан со друг прстен.

На цртежот Е) се поврзани сивиот и црниот прстен кои не се поврзани на дадениот цртеж.

На цртежот D) сивиот прстен е поврзан со белиот прстен, белиот со црниот прстен, но сивиот и црниот прстен не се поврзани, што е исто како на дадениот цртеж.

10. Лист хартија три пати го преклопуваме на половина и потоа го одврткуваме, така што кога гледаме од страна гледаме 7 места на свиткувања.



Кој од прикажаните цртежи не може да се направи на тој начин?

**Решение. D).** Ако ликот Е прво го пресликаме симетрично во однос на хоризонталната, а потоа во однос на вертикалната права го добиваме ликот А (види цртеж). Тоа значи дека двата лика се добиваат со ист начин на превиткување.



Ако ликот С прво го пресликаме симетрично во однос на хоризонталната, а потоа во однос на вертикалната права го добиваме ликот В (види цртеж). Тоа значи дека двата лика се добиваат со ист начин на превиткување.




Едниот начин е три пати превиткуваме во лево, а другиот начин е два пати превиткуваме во лево и еднаш во десно. Притоа во однос на четвртото прекршување останатите шест прекршувања мора да се „централно симетреични“. Ова не е случај со линијата D, па затоа истата не може да се добие на описаните начини.

11. Андреа навиткала јаже околу дрвена плочка како на цртежот десно. Таа ја звртела дрвената плочка како што е покажано со стрелката на цртежот. Што видела Андреа по завртувањето?



A)                  B)                  C)                  D)                  E)

**Решение. B).** Нека длабнатините во плочата каде што поминува јажето ги означиме со 1,2,3,4 и  $a,b,c,d$ , цртеж десно. Тогаш од задната страна на плочата јажето се гледаат поврзувањата  $(a,2), (c,3)$  и  $(d,4)$ . Бидеји плочата се превртува преку горната страна длабнатините се во горниот ред и наведените поврзувања се прикажани на цртежот B.



12. Кутија со димензии  $30 \times 30 \times 50$  сакаме да ја наполниме со коцки со еднаква големина. Кој е најмалиот можен број коцки со кои тоа можеме да го направиме?

A) 15              B) 30              C) 45              D) 75              E) 150

**Решение. C).** Најмалиот можен број коцки се добива ако работ на коцката има најголема можна димензија. Јасно, должината на работ на коцката треба да е делител на дужините на работите на кутијата, при што најмалиот број коцки се добива ако коцката има должина на

раб  $a = \text{NZD}(30, 30, 50) = 10$ . Притоа ни се потребни  $3 \cdot 3 \cdot 5 = 45$  коцки.


13. Во една кутија има седум карти и на секоја од нив е запишан по еден од броевите од 1 до 7. Младен без да гледа извлекол три карти, а потоа Весна извлекла две карти, така што во кутијата останале две карти. Тогаш Младен и рекол на Весна: „Сигурен сум дека збирот на твоите карти е парен број.“ Колку е збирот на картите кои ги извлекол Младен?

A) 10      B) 12      C) 6      D) 9      E) 15

**Решение.** **B).** Во кутијата има три парни и четири непарни броеви. Збирот на два броја е парен ако и само ако двата собирци се со иста парност. Значи, Младен може да е сигурен дека збирот на картите на Весна е парен број ако и само ако тој ги извлекол трите парни карти: 2, 4 и 6. Според тоа, збирот на неговите броеви е  $2 + 4 + 6 = 12$ .

14. На 6 ливчиња Матео напишал 6 последователни броја. Тој ги залепил ливчињата на двете страни на три монети и истовремено ги фрлил трите монети на масата. При првото фрлање на масата се гледале броевите 6, 7 и 8. Матео овие броеви ги обоил во црвено. При второто фрлање збирот на броевите кои се гледале бил 23, а при третото бил 17. Колку е збирот на броевите кои не биле обоени во црвено?

A) 18      B) 19      C) 23      D) 24      E) 30



**Решение.** **A).** Бидејќи при второто фрлање збирот на броевите кои се гледаат е 23, а  $6 + 7 + 8 = 21$  мора да има број поголем од 8, т.е. меѓу запишаните броеви сигурно е бројот 9.

Сега, ако и бројот 10 е меѓу запишаните броеви, тогаш ги имаме броевите 6, 7, 8, 9, 10, па шестиот број може да е 5 или 11. Јасно, како меѓу броевите 5, 6, 7, 8, 9, 10, така и меѓу броевите 6, 7, 8, 9, 10, 11 не постојат три броја чиј збир е 17. Значи, меѓу запишаните броеви не е бројот 10, па шесте последователни броеви се 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Притоа, имаме  $6+8+9=23$  и  $4+5+8=17$ . Според тоа, не се обоени во црвено броевите 4, 5 и 9 и нивниот збир е  $4+5+9=18$ .

15. Девет карти се означени со броевите од 1 до 9 и се ставени на масата со броевите надолу. Марко, Вито, Коста и Зоран зеле секој по две карти. Збирот на броевите на картите на Марко е 6, разликата на броевите на картите на Вито е 5, производот на броевите на картите на Коста е 18 и еден од броевите на картите на Зоран е двапати поголем од другиот број. Кој број останал на масата?

A) 1              B) 3              C) 6              D) 8              E) 9

**Решение.** **E).** Картите на Марко може да бидат 1 и 5, или 2 и 4.

Ако картите на Марко се 2 и 4, тогаш бидејќи  $18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$  картите на Коста мора да се 3 и 6. Но, тогаш Зоран не може да има карти кај кои едната е двапати поголема од другата, па затоа овој случај не е можен.

Значи, картите на Марко се 1 и 5. Картите на Коста може да се 2 и 9, односно 3 и 6. Ако картите на Коста се 2 и 9, тогаш картите на Вито мора да се 3 и 8. Но, тогаш Зоран не може да има карти кај кои едната е двапати поголема од другата, па затоа овој случај не е можен.

Значи, картите на Марко се 1 и 5, а картите на Коста се 3 и 6. Сега картите на Вито може да се 2 и 7, односно 4 и 9. Ако картите на Вито се 4 и 9, тогаш Зоран не може да има карти кај кои едната е двапати поголема од другата, па затоа овој случај не е можен.

Значи, картите на Марко се 1 и 5, картите на Коста се 3 и 6, картите на Вито се 2 и 7, па затоа картите на Зоран се 4 и 8.

Конечно, на масата останале картата со број 9.

16. Десно е прикажана датата 21 март, запишана во формат м.м./д.д., т.е. првите две цифри го означуваат месецот, а вторите две соодветниот ден во тој месец. Колку цифри најмалку ни се потребни, за да може секоја дата во годината да се запише на тој начин?

A) 31              B) 29              C) 23              D) 20              E) 19



**Решение. C).** Бидејќи месеците ги запишуваме како 01, 02, ...09, 10, 11 и 12, за запишување на истите ни се потребни сите 10 цифри и цифрата 1 двапати, што значи 11 цифри. Понатаму, бидејќи деновите ги запишуваме во видот 01, 02, ..., 10, 11, 12, ..., 20, 21, 22, 23, ..., 30, 31 за запишување на истите ни се потребни сите 10 цифри и цифрите 1 и 2 по двапати, што значи 12 цифри. Јасно, цифрата 1 мора да е четири пати, бидејќи треба да се запише датата 11/11, а цифрата 2 мора да е три пати бидејќи треба да се запише датата 02/22. Сите други цифри мора да се по два пати заради запишување на датите 03/03, 04/04, 05/05, 06/06, 07/07, 08/08, 09/09. Конечно, најмалиот број потребни цифри е  $11+12=23$ .

17. Цифрите од 0 до 9 може да се запишат со помош на хоризонтални и вертикални линии како што е прикажано на долниот цртеж.



Филип избрал три различни цифри. Неговите цифри вкупно имаат 5 хоризонтални и 10 вертикални линии. Колку е збирот на неговите цифри?

A) 9

B) 10

C) 14

D) 18

E) 19

**Решение. A).** Секоја цифра има 0, 1, 2 или 3 хоризонтални линии.

Значи 5 хоризонтални линии во три цифри можеме да добиеме на еден од следните три начина:

$$5 = 2 + 2 + 1, \quad 5 = 3 + 1 + 1, \quad 5 = 3 + 2 + 0.$$

Првиот случај не е можен, бидејќи само цифрата 0 има две хоризонтални линии, а избрани се три различни цифри.

Вториот случај не е можен бидејќи само цифрите 4 и 7 имаат по една хоризонтална линија, па како заедно имаат 5 вертикални линии третата цифра треба да има 5 вертикални линии, а најголемиот број вертикални линии е 4.

Останува третиот случај. Единствена цифра без хоризонтални линии е 1 и таа има 2 вертикални линии. Значи, другите две цифри треба да имаат по 4 вертикални линии. Единствени такви цифри се 0 и 8 и тие имаат 2 и 3 хоризонтални линии, соодветно. Збирот на трите броја е  $0 + 1 + 8 = 9$ .

18. На стандардна коцка за играње збирот на точките на спротивните сидови е еднаков на 7. Четири стандардни коцки се залепени на начин како што е прикажан на цртежот десно. Кој е најмалиот можен збир на бројот на точките кои се наоѓаат на сите страни на добиениот квадар?


A) 52

B) 54

C) 56

D) 58


E) 60



**Решение. D).** На секоја коцка збирот на точките на горниот и долниот сид е 7, а исто важи и за предниот и задниот сид. Најмалиот можен број точки се добива ако на левиот и десниот сид на квадарот има по 1 точка. Според тоа, најмалиот можен збир на бројот на точките е  $8 \cdot 7 + 2 = 58$ .

19. Збирот на броевите на точките на секои два спротивни сида на стандардна коцка за играње е еднаков на 7. На цртежот десно е прикажано тело составено од седум залепени коцки. Кој е најмалиот можен збир на броевите на точките на видливите сидови на добиеното тело?


A) 56      B) 59      C) 62      D) 66      E) 69



**Решение.** **E).** Во првиот горен ред на трите коцки имаме 3 пари спротивни сидови, а на долниот ред на четирите коцки имаме 5 пари спротивни сидови. Најмалиот можен збир на точките на сидовите се добива ако на горните три сида има по 1 точка, да долните сидови на коцките под нив има по 1 точка, на левите сидови има по 2 точки на горниот десен сид има 2 точки и на долниот десен сид има 1 точка. Ваков распоред е можен бидејќи сидовите со 1 и 2 точки се соседни. Значи, најмалиот можен збир е еднаков на  $8 \cdot 7 + 7 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 69$ .

20. Четири идентични коцки за играње се наредени како на цртежот десно. Коцките не се стандардни, т.е. збирот на бројот точките на спротивните сидови не е еднаков на 7. Колку е збирот на точките кои се наоѓаат на шесте страни кои се допираат?

A) 19      B) 20      C) 21      D) 22      E) 23



**Решение.** **B).** Коцките ќе ги броиме од лево кон десно. Според втората, третата и четвртата коцка на соседните сидови на сидот со 3 точки има 2, 4, 1 и 6 точки. Значи, наспроти сидот со 3 точки е сидот со 5 точки. Сега, на сидот со 1 точка соседни се сидовите со 2, 3, 5 и 6 точки, па затоа на спротивниот сид има 4 точки. Значи, наспроти сидот со 6 точки спротивен е сидот до 2 точки.



Според тоа, спротивни се 1 и 4, 2 и 6, 3 и 5.

Сидовите кои не се гледаат содржат на првата коцка 3 и 5, на втората 1 и 4, на третата 2 и 6 и на четвртата коцка 2 точки. Понатаму, ако првата коцка ја превртиме кон напред, а потоа кон десно сидот на кој има 2 точки ќе биде како на втората коцка, т.е. на горниот сид ќе има 3 точки. Тоа значи дека во почетната положба на левиот сид ќе има 3 точки. Значи, оваа коцка ја допира втората коцка со сид кој има 5 точки. Конечно, бараниот збир е:  $5 + 1 + 4 + 6 + 2 + 2 = 20$ .


21. Во едно езеро имало 16 листови на локвен, поставени во облик на квадратна  $4 \times 4$  шема, како што е прикажано на цртежот. Жаба седи на лист што се наоѓа во еден од аглите на квадратот. Таа може да скока од лист на лист хоризонтално и вертикално, така што секогаш прескокнува барем еден лист, но на ист лист не се враќа двапати. Кој е најголемиот број на листови кои жабата може да ги посети, при што може да се врати и на листот на кој се наоѓа на почетокот?

- A) 16      B) 15      C) 14  
D) 13      E) 12

**Решение.** **A).** Сите шеснаесет листови жабата може да ги посети ако оди по патеката прикажана на цртежот десно.



22. Триаголна пирамида е направена со 20 топчиња, како што е прикажано на долниот лев цртеж. Секое топче е означено со една од буквите A, B, C, D или E. При правењето на пирамидата се искористени по четири топчиња означенки со секоја од дадените букви. На долните цртежи се прикажани три од четирите сида на пирамидата. Со која буква е означено средното топче на четвртиот сид?



**Решение. D).** На долните цртежи со иста боја се означени топчињата кои припаѓаат на ист раб на пирамидата. Водејќи сметка дека топчињата кои се на заедничките работи на пирамидата не треба да ги броиме повеќекратно, можеме да забележиме дека секое од топчињата A, B, C и E се појавува по четири пати, а топчето D се појавува три пати. Значи, топчето кое не се гледа е означено со D.



23. Еден воз има пет вагони, и притоа во секој вагон има барем по еден патник. За два патника ќе велиме дека се „соседи“ ако тие или се наоѓаат во ист вагон или се наоѓаат во два соседни вагона. Секој патник има или точно пет или точно десет „соседи“. Колку патници има во возот?

A) 13      B) 15      C) 17      D) 20

E) има повеќе од една можност

**Решение. C).** Нека гледајќи од лево кон десно во вагоните има  $a, b, c, d, e$  патници (цртеж десно). Тогаш бидејќи секој патник има 5 или 10 соседи, т.е. бројот на соседите на секој патник е делив со 5, добиваме:

$a$	$b$	$c$	$d$	$e$
-----	-----	-----	-----	-----

$$a - 1 + b = 5k$$

$$a + b - 1 + c = 5m,$$

$$b + c - 1 + d = 5n,$$

$$c + d - 1 + e = 5u,$$


$$d + e - 1 = 5v.$$

Ако од втората ја одземеме првата равенка добиваме  $c = 5(m - k)$ .

Но, бројот на патниците во било кој среден вагон не може да е поголем или еднаков на 10, бидејќи тогаш патник од овој вагон ќе има најмалку  $9 + 1 + 1 = 11$  соседи, што противречи на условот на задачата. Значи  $c = 5$ . Сега, патник од вториот вагон може да има најмногу 10 соседи, па затоа  $a + b - 1 + c \leq 10$ , односно  $a + b \leq 6$ . Од друга страна  $2 \leq a + b = 5k + 1$ , па затоа  $a + b = 6$ . На потполно ист начин се добива дека  $d + e = 6$ .


Конечно,  $a + b + c + d + e = 6 + 5 + 6 = 17$ .

На цртежот десно е даден распоред на 17 патници кој ги задоволува условите на задачата. Обиди се да најдеш распоред различен од дадениот.




24. Во секое теме на една коцка е запишан по еден природен број така што збирот на четирите броја запишани на секој сид на коцката не е помал од 41, а збирот на секои три броја запишани на секој сид не е поголем од 31. Колку е збирот на сите осум запишани броја?

A) 80      B) 82      C) 84      D) 85      E) 86



**Решение. В).** Нека во темињата на коцката се запишани броевите  $a, b, c, d, e, f, g, h$ . Тогаш од условот за збирот на сите броеви на еден сид следува

$$41 \leq a + b + c + d, \quad 41 \leq e + f + g + h,$$



па затоа

$$82 \leq a + b + c + d + e + f + g + h. \quad (1)$$

Понатаму, од условот за збирот на било кои три броја на еден сид следува

$$\begin{aligned} a+b+c &\leq 31, \quad a+b+d \leq 31, \quad a+c+d \leq 31, \quad b+c+d \leq 31, \\ e+f+g &\leq 31, \quad e+f+h \leq 31, \quad e+g+h \leq 31, \quad f+g+h \leq 31, \end{aligned}$$

па затоа

$$3(a+b+c+d+e+f+g+h) \leq 248,$$

т.е.

$$a+b+c+d+e+f+g+h \leq 82\frac{2}{3}. \quad (2)$$

Но,  $a, b, c, d, e, f, g, h$  се природни броеви, па затоа нивниот збир е природен број и од неравенството (2) следува неравенството

$$a+b+c+d+e+f+g+h \leq 82. \quad (3)$$

Конечно, од неравенствата (1) и (3) следува дека

$$a+b+c+d+e+f+g+h = 82.$$